



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Вторник, 7 март 2000
Скопје
Број 17

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 40100-603-12498.

501.

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 3 од Законот за Агенцијата за разузнавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95), донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛОТ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Д-р Алекса Стаменковски, се разрешува од функцијата вршител на должноста директор на Агенцијата за разузнавање, по негово барање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-261 Претседател
1 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

502.

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), а во согласност со член 3 став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Драги Гроздановски, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-262 Претседател
1 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

503.

Врз основа на член 84 алинеја 6 и член 86 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Претседател на Советот за безбедност на Република Македонија е Борис Трајковски, претседател на Република Македонија.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

1. д-р Саво Климовски, претседател на Собранието на Република Македонија,

2. Љубчо Георгиевски, претседател на Владата на Република Македонија,

3. Доста Димовска, министер за внатрешни работи,

4. акад. Никола Кљусев, министер за одбрана,

5. Александар Димитров, министер за надворешни работи,

6. Илијаз Халими,

7. проф. д-р Владо Поповски,

8. проф. д-р Трајан Гоцевски.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-278 Претседател
3 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

504.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на паричната казна им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Зора Иван Ристовска од Скопје, во износ од 10.000,00 денари,

2. Нестор Нове Ристовски од Скопје, во износ од 10.000,00 денари.

3. Ристана Петруш Шурдоска, од с. Ложани, во износ од 12.000,00 денари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-268 Претседател
3 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

505.

Врз основа на член 93, став 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Одлуката за определување на мрежата на ветеринарните друштва („Службен весник на РМ“ бр. 50/98)

во член 1, став 1 се менува и гласи: „Ветеринарно здравствената дејност од јавен интерес определена во член 4, точки 1, 2, 3, 4, 11, 12 и 13 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на РМ“ бр. 28/98), ќе ја врши по едно ветеринарно друштво за една или повеќе епизоотнолошки единици од следниве епизоотнолошки подрачја“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-734/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

506.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на РМ“ бр. 61/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА ОДГЛЕДУ- ВАЧКА ПРОГРАМА ЗА СТОЧАРСТВОТО ВО РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2000 ДО 2009 ГОДИНА

Член 1

Се донесува Националната одгледувачка програма за сточарство во Република Македонија во периодот од 2000 до 2009 година (во натамошниот текст: Програмата).

Член 2

Во Програмата се пропишани правците за развој на сточарските гранки:

- говедарство;
- овчарство;
- козарство;
- свињарство и
- живинарството.

Член 3

Програмата е отпечатена во една книга со 218 страници во формат 16×23см.

Член 4

Програмата не се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а се наоѓа (чува) во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите заинтересирани правни и физички лица, државни органи и други институции можат да вршат увид и да ја користат истата.

Член 5

За извршување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-728/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

507.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД- НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУРУНДИ

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Бурунди на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-654/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

508.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на РМ“ бр. 25/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО И БЕЗАЛКО- ХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ – БИТОЛА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал, во износ од 2.659.928 ДЕМ, во денарска противвредност, преку непосредна спогодба со заинтересиран стратешки инвеститор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-870/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

509.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК И АНТИМОН „ФЕНИ“ – КАВАДАРЦИ

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал, во износ од 15.000.000 ДЕМ, во денарска противвредност, преку непосредна спогодба со заинтересиран стратешки инвеститор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-855/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

510.

Врз основа на член 174, став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ
НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата на Комисијата за хартии од вредност под бр. 01-65/1 од 14.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-841/2

22 февруари 2000 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

511.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 68/95 и 15/97), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРО-
ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-
СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се определува количинскиот царински контингент на сировини и репродукционен материјал кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во Царинската тарифа.

2. Во рамките на билансите потреби на производството за 2000 година, без плаќање царина може да се увезат следниве стоки, во количина и по тарифен број и тарифна ознака и тоа:

– сурово масло	20.000 тони	1512 11 00 00;
– соја во зрно	6.500 тони	1201 00 90 00;
– пченичен гриз	3.150 тони	1103 11 00 00;
– димстилсерафталат	20.000 тони	2917 37 00 00;
– моноетилен гликол	8.800 тони	2905 31 00 00;
– течен хлор	4.000 тони	2801 10 00 00;
– натриум хидрооксид (лукина база 100%)	4.000 тони	2815 12 00 00;
– фенолна смола	300 тони	3909 40 00 00;
– епоксидна смола	300 тони	3907 30 00 00;
– рафинирано олово	8.000 тони	7801 10 00 00;
– сепаратори за акумулатори	30 милиони парчиња	8507 90 93 00;
– бел лим	5.000 тони	7210 12 11 00;
текстуритано предиво:		
– од полиестер со нумерација над 14 текси	350 тони	5402 33 90 00;

– од полиестер со нумерација до 14 текси	250 тони	5402 33 10 00;
– приплодни јајца лесен материјал	800.000 парчиња	0407 00 19 00;
– 400 тони делови за прво вградување во индустри- ското производство, зем- јоделство и производно занаетчиство, кои не се произведуваат во Република Македонија		

3. Во рамките на билансите потреби на производството за 2000 година со плаќање царина по стапка од 5% може да се увезат следниве стоки, во количина и по тарифни броеви и тарифни ознаки и тоа:

– претконцентрати 500 тони – тар. број 3808;
– премакчувачки средства (бои и лакови) 350 тони тар. број 32 08;

– стаклена копрена (воал) 800.000 м² тар. број 7019 32 00 00;

– стаклена ткаенина 900.000 м² тар. број 7019 52 00 00;

– филц бонд 100.000 м² тар. број 5602 10 39 00;

– 55.000.000 парчиња комби блок амбалажа со маса над 600 гр/м² за полнење на млеко и сокови, (4819 20 90 00);

– 24.000.000 парчиња комби блок амбалажа со маса до 600 гр/м², за полнење на млеко и сокови (4819 20 10 00);

– 5.000.000 парчиња, пластични чепови за комби блок амбалажа за полнење овошни сокови (3923 50 90 00);

– 6.100.000 парчиња, пластични чепови за комби блок амбалажа за полнење на овошни сокови (3926 90 90 90);

– 6.000 тони, овошна каша од континентално овошје (кајсија, праска и друго), тар. број 2007;

– 4.000 тони, концентриран сок од јужно овошје (портокал, грејп-фрут и други агруми), тар. број 2009;

– 200 тони предиво (освен конец за шиене) од вештачки влакна, сечени, неподготвени за продажба на мало-едножично предиво (Тар. број 5510 11 00 00);

– 100 тони друго предиво, едножично некончано или впредено финост над 33 текси Тар. број (5402 41 90 00);

4. Увозот на сировини и репроматеријали согласно царинскиот контингент од точка 2 и 3 на оваа одлука, министерот за финансии го одобрува по писмено барање на производителот како краен корисник, а по претходно мислење од Министерството за стопанство за распределба по корисници, количини и динамика на увоз, освен за алинеја 15 од точка 2 од оваа одлука одобрувањето се врши по претходно мислење за распределбата по корисници и количини од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. Во прилог кон писменото барање крајниот корисник треба да ги достави и следните исправи:

а) спецификација за сировините и репроматеријалот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоката спрема Царинската тарифа, наменување, количина на вредност на стоката со приложување на фактура односно исправа со која се докажува вредноста на стоката како и наведување на рокот на увоз на стоката.

б) исправи си кои се докажува статусот на корисникот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со кој се докажува дека претежна дејност на корисникот на царинскиот контингент е производство;

- известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Заводот за статистика;

- писмена изјава заверена од корисникот дека стоките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги користи во производниот процес.

Барањето и писмените исправи согласно оваа точка, без кои не може да отпочне постапката за издавање решение, се приложуваат до Министерството за финансии во два примерока.

6. Царинската повластица содржана во решението на министерот за финансии за одобрување на предметниот царински контингент се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз“ за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифра од кодексот утврден според правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во табеларниот дел од решението на министерот за финансии, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува, царинскиот работник го впишува податокот за бројот на „ЕЦД за увоз“ и царинска основница за увезената стока и датум на увозното царинење, и го става својот потпис и печат на царинарницата.

7. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

8. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии тримесечно.

9. Оваа одлука се применува за одобрените царински контингент за стоки кои ќе бидат внесени, во царинското подрачје на Република Македонија, а не оцаринети заклучно со 31.12.2000 година.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-847/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

512.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, маг-

1	2	3	4
---	---	---	---

нетни или оптички читачи, машини за пресни мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;

8471 50

- Дигитални централни единици освен оние од тар.подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици;

8471 50 90 00

- Друго
а) IBM 15 Netfinity TS server 8476-30x

1 парче

8471 60

- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште;

8471

--- Друго
а) IBM 15 „Color monitor“ 6546-obn

1 парче

8471 70

- Мемориски единици:

8471 70 53 00

-----Хард диск драјв (хард диск дривес)
а) Disk HDD9.1 GB

1 парче

8473

Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар.број 8469 до 8472;

8473 30

-Делови и прибор на машини од тар.број 8471:

8473 30 10 00

--Електронски
а) Eternet kartica

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-758/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

513.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за пресни-мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;

8471 50

-Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици;

8471 50 90 00

-Друго
а) IBM Netfinity 3000 (P3 50064MB9.1GB)

8471 60

-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште;

8471 60 90 00

-Друго
а) IBM G 54 15 s/g monitor

8471 70

-Мемориски единици:

8471 70 53 00

-----Хард диск драјв (хард диск дривес)
а) IBM 9.1GB WideUltra SCSI HDD

8471 70 60 00

-----Мемориски единици со магнетни ленти

а) IBM10/20GB NS. int SCSI Tape Drive

8471 70 90 00

-----Друго

а) IBM token Ring 20x port LSM-Shielded

8473

Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар.број 8469 до 8472;

8473 30

-Делови и прибор на машини од тар.број 8471,

8473 30 10 00

-Електронски
а) IBM 16/4 token Ring PCI adapter

8524

Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен

1	2	3	4
---	---	---	---

8542

производите од Глава 37;

Електронски интегрирани кола и микро-склопови:

-Монолитни дигитални интегрирани кола;

8542 90 00 00

-Делови

а) IBM 64MB ECC DIMM

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-759/1
22 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

514.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за пресни-мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;

8471 80

-Други единици од машините за автоматска обработка на податоци;

8471 80 90 00

-Друго

а) Комплет модули за надградба на компјутерски периферен уред NET PR-OMINA 200, UPG, Kit, PER 200UNA
б) Компјутерски периферен уред со модули NET PROMINA 400NR-E/ISH-L/12SLT

6 парчиња

г) Компјутерски периферен уред со модули NET PROMINA 100.PER 100ANA-RS422

1 парче

2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-757/1 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

515.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за пресни-мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 90 00 00	Друго	
		а) WS-C1924-A Cascio	
		Cata-lyst 24 port switch	3 парчиња
8524		Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен произведени од Глава 37;	
	8524 31 00 00	--За репродукција на по-јави, освен звук или слика	
		а) WS-C1924-C Cisco Cata-lyst Software	3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-760/1 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

516.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 став 2 од Одлуката за основање на Агенција за обнова и развој („Службен весник на РМ“ бр. 60/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. За заменик на директорот на Агенцијата за обнова и развој се именува

– Антонио Биков, досегашен извршен директор на Агенцијата за обнова и развој.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-863/1 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

517.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. Антонио Биков, се разрешува од должноста извршен директор на Агенцијата за обнова и развој поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-862/1 Претседател на Владата
22 февруари 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

518.

Врз основа на член 41, став 6 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99 и 86/99), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКОНТАТИВНА – ГОДИШНА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на аконтативната – годишната пријава на данокот на додадена вредност.

Член 2

Аконтативната – годишната пријава на данокот на додадена вредност со упатство за пополнување, се поднесува на образецот „ДДВ-04“ кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со првата аконтативна пријава по примена на Законот за данокот на додадена вредност, се приложува и Преглед на данок на промет содржан во заликите на производи со состојба на 31.03.2000 година на образецот ДДВ-05 со упатство за пополнување кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавите за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/99).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2288/ Министар,
24 февруари 2000 година Никола Груевски, с.р.
Скопје



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

АКОНТАТИВНА - ГОДИШНА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Даночен број за ДДВ

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Пресметковен/
даночен период

Рок за поднесување

Исправка на ДДВ
пријава

ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ

Оданочив промет по општа даночна
стапка

1

ДДВ

2

Оданочив промет по повластена
даночна стапка

3

4

Промет ослободен од данок со право
на одбивка на претходен данок

5

Промет ослободен од данок без право
на одбивка на претходен данок

6

7

Вкупно (1+3+5+6) Вкупан ДДВ (2+4)...

7

8

ВЛЕЗНИ ИСПОЛНУВАЊА СО ПРАВО НА ОДБИВКА

Влезен промет

9

10

Увоз

11

12

Претходни даноци за одбивање (10+12)

13

Останати даноци, претходни даноци и износи за одбивање

14

ДАНОЧЕН ДОЛГ / ПОБАРУВАЊЕ

15

Ако барате враќање на данокот, внесете ☐ пред полето 15

ИЗЈАВА

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека наведените податоци се точни и вистинити.

ПОТПИСНИК

ПОТПИС

Датум

Податоци за
обработката

Упатство за пополнување на аконтативната - годишната пријава на ДДВ**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Следните препораки и "Упатството за пополнување на аконтативната - годишната пријава на ДДВ-100" треба да Ви го олеснат пополнувањето на ДДВ-пријави. Сепак, овие упатства можат да дадат одговор само на одредени начелни прашања. За потешки прашања, обратете се до Вашиот даночен советник или до Управата за јавни приходи.

Пополнувајте ги читливо и целосно само белите полиња. Податоците се искажуваат во полни износи во денари.

Доколку внесувате негативни износи, истите ставете ги со предзнакот "-".

Доколку не пријавувате износи во полињата 1 до 14, оставете ги истите празни. Во тој случај исклучиво во полето 15 впишувате "0".

Побарувања на ДДВ искажани во аконтативни ДДВ-пријави, начелно се пренесуваат на идниот пресметковен период. Доколку сакате исплата, Ве молиме во полето пред поле 15 да ставите знак "X".

ИСПРАВКА НА ДДВ-ПРИЈАВА

Доколку утврдите дека пријавениот промет, данокот, претходниот данок или износите за одбивање биле неточно или нецелосно пријавени во одредена ДДВ-пријава, должни сте да извршите исправка на соодветната ДДВ-пријава преку поднесување на нова ДДВ-пријава. Во тој случај, Ве молиме да го означите полето "Исправка на ДДВ пријава" со внесување на знакот "X" и со наведување на пресметковниот или даночниот период за кој се однесува исправката. Притоа, пополнете ја повторно целосно ДДВ-пријавата, независно од тоа, дали во одредено поле се врши исправка или не. Во тој случај не е доволно да се наведуваат само разлики во износите.

СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Поле 1	Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по општа даночна стапка
Поле 2	Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по општа даночна стапка
Поле 3	Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по повластена даночна стапка
Поле 4	Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по повластена даночна стапка
Поле 5	Износ на прометот ослободен од данок со право на одбивка на претходниот данок
Поле 6	Износ на прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок
Поле 7	Вкупен збир на полињата 1,3,5 и 6
Поле 8	Вкупен збир на полињата 2 и 4.
Поле 9	Износ на сите влезни промети со право на одбивка на претходниот данок, без ДДВ и без увозот (тој се искажува посебно во поле 11)
Поле 10	Износ на претходен данок за одбивка
Поле 11	Износ на извршениот увоз со право на одбивка на претходниот данок (без ДДВ)
Поле 12	Износ на платениот ДДВ при увоз кој може да се одбие како претходен данок
Поле 13	Збир на полињата 10 и 12
Поле 14	Даночни износи кои се должат според член 32 точка 4 или според член 55 став 1 и 2, претходни даноци според член 37 кои се одбиваат или плаќаат, како и износи за одбивка според член 63 од ЗДДВ. За секој од наведените износи Ве молиме да дадете објасненија во прилог.
Поле 15	Севкупен износ на долгуван или на побаруван ДДВ (резултат од полињата 8, 13 и 14)

ПОТПИС

Ве молиме не заборавајте своерачно да ја потпишете оваа пријава. Потпишувањето на аконтативните ДДВ пријави може да го изврши и ополномоштено лице од Вас.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Образец ДДВ-05

ДАНОК НА ПРОМЕТ ВО
ЗАЛИХИТЕ НА ТРГОВСКИ ПРОИЗВОДИ
СО СОСТОЈБА НА 31.03.2000 ГОДИНА

Даночен обврзник: _____
 Даночен број за ДДВ: _____
 Адреса на вистинско седиште: _____

Образецот ДДВ-05 се поднесува за докажување на правото на одбивка на данок на промет на производи содржан во вредноста на производите кои се наоѓаат на залиха на 31.03.2000 година според член 63 од ЗДДВ.

Вкупниот износ на данокот на промет на производи содржан во залихата од _____ денари се однесува на:

-данок на промет по тарифен број 1 (25%) _____ денари
 -данок на промет по тарифен број 2 (5%) _____ денари
 -данок на промет по тарифен број 3 (10%) _____ денари.

Распоред на севкупниот износ за одбивка во 2000 година:

Месец	Процент (%)	Износ во денари	Тримесечие	Процент (%)	Износ во денари
	А			Б	
април	40,00		април		
мај	7,50		до јуни	40,00	
јуни	7,50		јули		
јули	7,50		до септември	30,00	
август	7,50		септември		
септември	7,50		октомври		
октомври	7,50		до декември	30,00	
ноември	7,50		декември		
декември	7,50				
Вкупно пријавено	100,00		Вкупно пријавено	100,00	

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
на Образец ДДВ-05

- Даночниот обврзник должен е за производите на залиха, за кои сака да изврши одбивка на данокот на промет, да ги утврди со попис извршен на 31.03.2000-та година и тоа одвоено според тарифната припадност (тарифен број 1, 2 и 3).
- За да се оствари правото на одбивка, мора кумулативно да се исполнети следните услови:
 - Право на одбивка имаат даночни обврзници кои се регистрирале за цели на ДДВ од 01.04.2000 година.

- Даночниот обврзник мора да ја извршил набавката на производите пред 01.04.2000 година согласно член 6-а од Законот за данок на промет на производи и услуги (ЗДППУ) или истите да ги увезол пред овој датум.
 - За производите на залиха да поседува фактура издадена во согласност со член 42 став 6 од ЗДППУ и истата да ја платил во целост и безготовински.
 - Во случај на увоз да поседува царински документ од кој произлегува дека е платен данокот на промет при увозот.
 - Условите од алинеја 4 и 5 мора да бидат исполнети најдоцна до истекот на рокот за поднесување на првата аконтативна ДДВ-пријава.
3. Овој образец се поднесува во прилог кон аконтативната ДДВ-пријава за првиот пресметковен период од 01.04.2000 година и тоа најдоцна до истек на рокот за поднесување на првата аконтативна пријава. Во аконтативната пријава за овој период, во полето 14 се внесуваат 40% од вкупно пријавениот износ за одбивање. Останатиот дел рамномерно се распределува на останатите пресметковни периоди, при што во аконтативните пријави за истите, во полето 14 се пријавува износот од процентитуалниот удел даден во колона А, односно Б.
4. Ако вкупниот износ за одбивање не е поголем од 20.000 денари, истиот може во полн износ да се истакне во првата аконтативна ДДВ-пријава (поле 14). Во тој случај, во овој образец се пополнува само рубриката " Вкупно пријавено".

519.

Врз основа на член 14, став 4, член 26 став 4, член 34 став 3, член 36 став 2, член 37 став 6, член 38 став 5, член 43 став 9, член 46, член 47 став 2, член 48 став 4, член 49 став 2, член 52 став 6, член 53 став 11, член 54 став 4 и член 63 став 3 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99 и 86/99), министерот за финансии го донесува следниот

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/99), во член 2 став (2) точка 1, по зборовите: „член 18“ зборовите: „и член 21 став 2“ се бришат.

Член 2

Во член 7 став (2), по зборот „зависи“ зборот „еднаставно“ се заменува со зборот „единствено“.

Во став (6), зборовите: „месечните пресметковни периоди“ се заменуваат со зборовите: „пресметковните периоди од календарската година“.

Член 3

Во член 20 став (3), по зборот „на“ зборовите: „даночните броеви од член 53 став 10 точки 1 до 3 од Законот“ се заменуваат со зборовите: „даночниот број од член 53 став 10 точка 1 и 2 од Законот“.

Во став (4), зборовите: „член 63“ се заменуваат со зборовите: „член 53“.

Член 4

Член 21 се менува и гласи:

„Член 21

Фактури од нерегистрирани даночни обврзници

Доколку даночниот обврзник, кој не е обврзан за регистрација и не се регистрирал доброволно (член 51

став 1 и 4 од Законот), издава фактури според член 53 од Законот, во тој случај отпаѓа обврската за наведување на серискиот и даночниот број (член 53 став 10 точка 1 и 2 од Законот), како и на надоместокот, даночната стапка и пресметаниот данок на додадена вредност (член 53 став 10 точка 6 до 8 од Законот).“

Член 5

Член 22 став (2) се менува и гласи:

„(2) Доколку издавачот на фактурата има поднесено барање за регистрација, а надлежниот даночен орган не го доставил решението за регистрација во рок од десет работни дена по поднесување на барањето, издавачот на фактурата е овластен, наместо својот даночен број (член 53 став 10 точка 2 од Законот), да ја наведе во фактурата издадена од него забелешката „Регистрација побарана на...“.

Член 6

Во член 23 втората реченица, се брише.

Член 7

Во член 27 став (1) во третата реченица, по зборот „следните“ зборовите: „единаесет пресметковни периоди“ се заменуваат со зборовите: „пресметковни периоди од 2000 година“.

Во став (3), зборовите: „31 декември 1999“ се заменуваат со зборовите: „31 март 2000“.

Член 8

Во член 28, зборовите: „1 јануари 2000“ се заменуваат со зборовите: „1 април 2000“.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2289/
24 февруари 2000 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

520.

Врз основа на член 47 и член 59 став 2 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" број 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

ГЛАВА 1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(Содржина на правилникот)

- (1) Овој правилник ги определува формата и содржината на образецот на царинската декларација (во понатамошниот текст единствен царински документ или ЕЦД), начинот на негово пополнување и употребата во царинските постапки, како и употребата на другите документи кои се приложуваат кон образецот ЕЦД.
- (2) Овој правилник ја определува формата, содржината и начинот на употреба на други посебни обрасци за царински надзор.

Член 2

(Дефиниции)

За потребите на овој правилник долунаведените поими го имаат следново значење:

- 1 "комплет ЕЦД": е осумлистен комплет од листовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
- 2 "сет ЕЦД": се листови од образецот ЕЦД потребни за спроведување на избраната царинска постапка;
- 3 "рубрика": е дел од образецот ЕЦД врамен со линија и означен со бројка или голема печатна буква и текстуален опис;
- 4 "подрубрики": се видно означени делови од рубриката кои се бројат од лево кон десно;
- 5 "ред" и "дел": е компјутерска поделба на записот во рубриката во согласност со компјутерскиот софтвер ASYCUDA** при што редовите се бројат од горе кон доле, а деловите од лево кон десно;
- 6 "дополнителен образец ЕЦД-БИС": е образец кој што е составен дел на образецот ЕЦД.

Член 3

(Употреба на единствениот царински документ)

Доколку со други прописи не е поинаку определено, образецот ЕЦД се употребува за сите царински постапки и за секоја царински дозволена употреба или користење на стоката.

ГЛАВА 2

СОСТАВ И ОПИС НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

Член 4

(Осумлистен комплет)

- (1) Комплетот на образецот ЕЦД се состои од еден комплет од осум листови.
- (2) Осумлистниот комплет на образецот ЕЦД се состои од:
 1. лист со реден број 1 и црвена полна линија по десниот раб - за појдовниот царински орган во транзитната постапка или царинскиот орган при извоз, повторен извоз или привремен извоз

заради облагородување (во понатамошниот текст: појдовниот царински орган или царински орган на извозно царинење);

2. лист со реден број 2 и зелена полна линија по десниот раб - за статистичка обработка на податоците за извоз;
 3. лист со реден број 3 и жолта полна линија по десниот раб - за испраќачот/извозникот на стоката;
 4. лист со реден број 4 и сина непрекината линија по десниот раб - за одредишниот царински орган;
 5. лист со реден број 5 и сина полна линија по десниот раб - за потврдување на прием на стоката на појдовниот царински орган или на царинскиот орган на извозно царинење;
 6. лист со реден број 6 и црвена непрекината линија по десниот раб - за царинскиот орган каде што стоката се пушта во слободен промет, се започнува една од постапките со економски ефект, односно се завршува постапката на привремен извоз зарди облагородување (во понатамошниот текст: одредишен царински орган (царински орган на увозното царинење));
 7. лист со реден број 7 и зелена непрекината линија по десниот раб - за статистичка обработка на податоците за увозот;
 8. лист со реден број 8 и жолта непрекината линија по десниот раб - за примачот/увозникот на стоката;
- (3) Декларантот за свои потреби може да употреби дополнителен лист на образецот ЕЦД без бројчана ознака, кој што мора да има дијагонално испишан текст "за интерна употреба". Овој лист, царинскиот орган не го оверува.
- (4) Образецот на осумлистниот комплет на ЕЦД е даден во Прилог 1 од овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 5

(Дополнителен образец ЕЦД-БИС)

- (1) Доколку со единствениот царински документ се декларира стока за која се разликуваат податоците наведени во рубриките 33, 34, 36, 37, 39 или 44, заедно со образецот ЕЦД на царинскиот орган му се поднесува потребен број на дополнителни обрасци ЕЦД-БИС, со ист број на листови и ознаки какви што има образецот ЕЦД. Дополнителните обрасци ЕЦД-БИС се составен дел на образецот ЕЦД на кој му припаѓаат.
- (2) За пополнување на дополнителниот образец ЕЦД-БИС соодветно се применуваат одредбите на овој правилник за пополнување на образецот ЕЦД.
- (3) Доколку се употребува дополнителен образец ЕЦД-БИС збирниот износ на увозни или извозни давачки по видови на давачки и севкупниот износ на сите увозни или извозни давачки, се запишува во рубриката 47, во подрубриката "износ" на последниот дополнителен образец ЕЦД-БИС.
- (4) Дополнителниот образец на осумлистниот комплет на ЕЦД-БИС е даден во Прилог 2 од овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 6

(Форма на единствениот царински документ)

- (1) Образецот ЕЦД и дополнителниот образец ЕЦД-БИС се со димензии 210 x 297 мм, со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да е отпечатен на самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр/м² и не смее да содржи дрвна целулоза. Хартијата треба да биде доволно непропусна, за податокот на едната страна да не би влијаел на веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква, при нормална употреба лесно да не се кине или превиткува.
- (2) Образецот ЕЦД е отпечатен на бела хартија: Рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 на листовите со реден број 1, 4, 5 и 6 се отпечатени со зелена боја, додека останатите рубрики на овие листови, како и сите рубрики на листовите со реден број 2, 3, 7 и 8 се со бела боја.
- (3) Дополнителниот образец ЕЦД-БИС е отпечатен на бела хартија. Рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 31, 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40 и 44 на листовите со реден број 1, 4, 5 и 6 се отпечатени со зелена боја, додека останатите рубрики на овие листови, како и сите рубрики на листовите со реден број 2, 3, 7 и 8 се со бела боја.

- (4) Обоената полна линија на десниот раб е широка 3 мм. Испрекинатата линија на десниот раб е составена од обоени квадрати 3 x 3 мм на растојание од 3 мм.
- (5) Самокопирните рубрики од образецот ЕЦД се определени во прилог 3 од овој правилник кој е негов составен дел.
- (6) Во царинската постапка се употребуваат обрасци чие печатење е одобрено од Царинската управа на Република Македонија.

Член 7

(Инструкции за пополнување на единствениот царински документ)

- (1) Рубриките на образецот ЕЦД се пополнуваат со машина за пишување или печатар. Заради правилно пополнување со машина за пишување или печатар, образецот ЕЦД треба да биде ставен во машината на таков начин што првата буква од податоците што треба да се внесат во рубрика 2 ќе биде отчукана во горниот лев агол на истата рубрика.
- (2) Образецот ЕЦД не смее да содржи бришани податоци или допишувања.
- (3) Поднесувањето на декларацијата потпишана од декларантот ќе укажува дека соодветното лице кое што ги декларира соодветните стоки за некоја избрана постапка, без оглед на можната примена на казни одредби, ќе одговара, во согласност со одредбите што се на сила, за:
 - точноста на податоците дадени во декларацијата,
 - веродостојноста на приложените документи,
 - превземањето на сите обврски кои произлегуваат од ставање на соодветните стоки во некоја постапка.
- (4) Кога рубриката не се пополнува, се остава празна.
- (5) Рубриките означени со број се пополнуваат од страна на декларантот, додека рубриките означени со големи букви се за административна употреба.
- (6) Шифрите со кои се пополнуваат поединечните рубрики, се определени во кодексот на шифри, кој што е даден во прилог 4 на овој правилник и претставува негов составен дел.

ГЛАВА 3

ПРИЛОЗИ КОН ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

Член 8

(Пуштање во слободен промет)

- (1) Со поднесувањето на декларација за пуштање на стоката во слободен промет кон образецот ЕЦД се приложуваат следниве документи:
 1. фактура и останати комерцијални документи врз основа на кои е пријавена царинската вредност на стоката во согласност со прописот од член 39 на Царинскиот закон;
 2. декларација за царинска вредност на стоката која мора да биде поднесена во согласност со прописот од член 39 на Царинскиот закон;
 3. други документи врз основа на кои се остваруваат ослободувања од плаќање на царина или други погодности;
 4. сите други документи кои се потребни за пуштање на стоката во слободен промет;
 5. документи за претходната царинска постапка.
- (2) Царинскиот орган, во зависност од видот на стоката, условот на испорака, видот на царинската постапка од декларантот може да бара со поднесување на образецот ЕЦД, да приложи на увид и други документи, како на пример:
 1. документи за превоз на стоката;
 2. листи на пакување на стоката или други соодветни документи доколку препознавањето на стоката е отежнато;
 3. договор врз основа на кој стоката се увезува или извезува.

Член 9

(Транзит на стоки)

- (1) Појдовниот царински орган кај кого започнува царинската постапка, заради проверување на декларираните податоци може да бара кон декларацијата да се приложат:
 1. документи за превоз на стоката;
 2. фактура и останати комерцијални документи;
 3. листи на пакување на стоката или други соодветни документи доколку препознавањето на стоката е отежнато.
- (2) На барање на царинскиот орган се прилагаат сите документи кои се однесуваат на претходната царинска постапка.

Член 10

(Постапки со економски ефект)

- (1) Кон образецот ЕЦД за започнување на царинската постапка со економски ефект, мора да бидат приложени документите од член 8 став 1 точка 1 на овој правилник. Доколку се работи за складирање на стоки од приложените документи треба да се гледа масата, бројот на колети, количината, трговскиот опис и вредноста на стоката.
- (2) Царинскиот орган може да бара од декларантот со поднесувањето на образецот ЕЦД да ги приложи на увид одобрието за избраната постапка со економски ефект и документите од член 8 став 2, односно документите за претходната царинска постапка.
- (3) Кон образецот ЕЦД за започнување на постапката на увоз заради извоз со примена на системот на враќање на платената царина мора да бидат приложени документите наведени во член 8 од овој правилник.
- (4) Кон образецот ЕЦД за започнување на привремен извоз заради облагородување, мора да бидат приложени следниве документи:
 1. документите наведени во член 11 на овој правилник и
 2. одобрение за систем на замена, доколку се работи за системот на замена.

Член 11

(Извоз и повторен извоз)

- (1) Кон образецот ЕЦД за извоз и повторен извоз на стоки во согласност со член 162 од Царинскиот закон се прилагаат сите документи потребни за правилно определување на извозните давачки и другите мерки на надворешно трговскиот промет.
- (2) Одредбите од член 8 став 1 точка 5 и член 8 став 2 на овој правилник, при поднесување на образецот ЕЦД за извоз, односно повторен извоз на стоки во согласност со член 162 од Царинскиот закон, соодветно се применуваат.

ГЛАВА 4**ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ****Член 12**

(Електронска размена на податоци)

Податоците од царинската декларација во писмена форма, може да се поднесат кај надлежниот царински орган и со помош на електронска размена на податоци. Во овој случај, на надлежната царинска испостава и се доставува царинската декларација во писмена форма, отпечатена со овластена компјутерска програма во согласност со одобрието од член 13 на овој правилник.

По исклучок на одредбите на член 6 на овој правилник, Царинската управа може да одобри печатењето на царинската декларација да се изврши на бела хартија.

Член 13
(Одобрение)

Одобрението за електронска размена на податоци го издава Директорот на Царинската управа на секој заинтересиран подносител посебно на негово писмено барање.

Член 14
(Електронска размена на други податоци)

Царинската управа може да одобри електронска размена и на други податоци кои се потребни во царинската постапка.

ГЛАВА 5
УПОТРЕБА НА РАЗЛИЧНИ СЕТОВИ

Член 15
(Употреба на различни сетови на единствениот царински документ)

- (1) За поединечна царинска постапка или комбинација на царински постапки може да се употреби сет на единствениот царински документ кој ги содржи оние листови потребни за водење на таа постапка кои се пропишани со овој правилник.
- (2) Единствениот царински документ може да се употреби како: сет за транзитна, сет за извоз и сет за увоз.
- (3) Доколку важечките прописи тоа го бараат, може да се употребуваат поединечните сетови со дополнителни листови. Дополнителниот лист декларантот мора да го пополни со истите податоци како и основниот лист и истиот да го потпише.

Член 16
(Сет за транзит)

- (1) Сетот на образецот ЕЦД за транзит кој се користи за транзитна постапка се состои од:
 - лист со број 1 за појдовниот царински орган,
 - лист со број 4 во два примерока за одредишниот царински орган,
 - лист со број 5 за потврда на прием на стоката.
- (2) Листот со број 1 го задржува појдовниот царински орган како архивски оригинален документ кон кого се приложени сите потребни документи.
- (3) Листовите со број 4 се употребуваат за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листовите со број 4 да му ги предаде на одредишниот царински орган. Еден примерок од листот со број 4 задржува одредишниот царински орган, а вториот примерок одредишниот царински орган го враќа на царинскиот декларант.
- (4) Листот со број 5 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со број 5 да му го предаде на одредишниот царински орган. Одредишниот царински орган со овој лист ќе му го потврди излезот на стоките од царинското подрачје или приемот на стоките на појдовниот царински орган.
- (5) Во транзитната постапка, наместо дополнителниот образец ЕЦД-БИС се употребува список на пратки, кој најмалку мора да содржи:
 - ознака "СПИСОК НА ПРАТКИ",
 - податоци за регистрацијата на образецот ЕЦД за транзит, кон кој што е приложен списокот,
 - реден број на пратката, број на колет и трговско име на стоката,
 - бруто тежина на стоката
 - примач на стоката и
 - простор за забелешки на царинскиот орган.

- (6) Во случајот од ставот 5 се пополнува основниот сет на образецот ЕЦД, а во рубриката 31 се запишува забелешката "СТОКА ПО ПРИЛОЖЕН СПИСОК НА ПРАТКИ".

Член 17

(Сет за извоз)

- (1) Сетот на образецот ЕЦД за извоз кој се користи за извозна постапка, повторен извоз, привремен извоз на стока заради облагородување и излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", се состои од:
- лист со број 1 за царинскиот орган за извозно царинење, односно појдовниот царински орган,
 - лист со број 2 за статистичка обработка на податоци,
 - лист со број 3 во два примерока за извозникот/испраќачот,
 - лист со број 4 за одредишниот царински орган,
 - лист со број 5 за потврда на прием на стоката.
- (2) Сетот на образецот ЕЦД за извоз се користи и за транзитната постапка која следи по постапките на извоз, повторен извоз и привремен извоз на стока заради облагородување, како и за излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д". Под поимот "излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д" се подразбира започнување на транзитна постапка, со која завршува постапката на складирање во царински склад од типот "Д".
- (3) Листот со број 1 го задржува царинскиот орган на извозно царинење како архивски оригинален документ кон кого се приложени сите потребни документи.
- (4) Листот со број 2 го задржува царинскиот орган за статистичка обработка на податоци.
- (5) Листот со број 3 царинскиот орган на извозното царинење го преземање на стоката му го враќа на декларантот.
- (6) Листот со број 4 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со број 4 да му го предаде на одредишниот царински орган. Листот со број 4 го задржува одредишниот царински орган.
- (7) Листот со број 5 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со број 5 да му го предаде на одредишниот царински орган. Одредишниот царински орган со овој лист ќе му го потврди излезот на стоките од царинското подрачје или приемот на стоките на појдовниот царински орган.

Член 18

(Сет за увоз)

- (1) Сетот на образецот ЕЦД за увоз кој се користи за пуштање на стоката во слободен промет, започнување на постапката на царинско складирање, постапката на увоз заради извоз, постапката на преработка под царински надзор, постапката на привремен увоз, уништување на стоката под царински надзор и предавање на стоката на слободно располагање на царинските органи, се состои од:
- лист со број 6 за царинскиот орган на увозното царинење,
 - лист со број 7 за статистичка обработка на податоците за увозот,
 - лист со број 8 во два примерока за увозникот/приемачот на стоките.
- (2) Листот со број 6 го задржува царинскиот орган на увозното царинење како архивски оригинален документ кон кого се приложени сите потребни документи.
- (3) Листот со број 7 е наменет за статистичка обработка на податоци.
- (4) Листот со број 8 царинскиот орган на увозното царинење го преземањето на стоката му го враќа на декларантот.

ГЛАВА 6

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ

Член 19

(пополнување на сетот за транзит)

Рубриките на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин:

Рубрика 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: "Т" (транзит).
- втора подрубрика: "8"
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 2 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК

Во оваа рубриката се запишува назив и адреса на испраќачот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на испраќачот доколку испраќачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија.

Ако стока ја испраќаат повеќе испраќачи во оваа рубрика се запишува "ЗБИРНО" и името на испраќачот на збирната стока од превозниот документ, а во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува неговиот даночен број доколку испраќачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува бројот "1".
- втора подрубрика: се запишува бројот "1".

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозни документи кои се приложени кон сетот.

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колетите (картони, сандаци, палети, вреќи, омоти, бали, итн.), во зависност од тоа како е пакувана стоката.

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува "1".

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на декларантот/застапникот. Оваа рубрика ја пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната царинска испостава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши електронски.

Ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на примачот на кого стоките треба да бидат испорачани. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на примачот доколку примачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија.

Ако стока е наменета за повеќе примачи во оваа рубрика се запишува "ЗБИРНО" и името на примачот на збирната стока од превозниот документ, после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на примачот доколку примачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија.

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ /ЗАСТАПНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на декларантот/застапникот.

РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 15а и 15б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17а и 17б - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (влечното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "SK791A/SK140AK").

- втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за држави.

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави се запишува шифрата на државата каде е регистрирано влечното возило.

Во железничкиот сообраќај, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 19 КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)

Во оваа рубрика се запишува:

- "0" за стоки кои не се натоварени во контејнер, и
- "1" за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на контејнерот мора да се запише во рубрика 31.

РУБРИКА 20 УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 22 ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува вредноста на стоката.
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата или проценетата вредност од надлежниот царински орган во валута, заокружена на две децимални места.

Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата подрубрика се запишува шифрата на денарот од кодексот на шифри за видови на валути, а во втората подрубрика вкупната пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на царински давачки на денот на поднесувањето на образецот ЕЦД.

РУБРИКА 23 КУРС НА ВАЛУТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 24 ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 26 ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 27 МЕСТО НА УТОВАР

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 28 ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА

Во оваа рубрика се запишува шифрата на складот во кој стоката привремено се чувала или била сместена во постапка на царинско складирање. Оваа рубрика се пополнува во случај кога стоката во претходната постапка била складирана во царински склад од типот "А", "Б", "Ц", "Е" или "Ф", односно или кога била привремено чувана согласно член 51 од Царинскиот закон. Во спротивно, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО НАИМЕНУВАНИЕ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин:

прв ред:

- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува.

втор ред (вредност на привремено увезени стоки):

- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува.

трет ред (број и вид):

Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин:

прв дел (број на колевци):

- во овој дел се запишува вкупниот број на колевци.

втор дел (шифра за вид на колевци):

- во овој дел се запишува шифрата за видот на колевци од кодексот на шифри за вид на колевци. Ако постојат повеќе различни видови на колевци се запишува бројот "99".

трет дел (вид на колевци):

- во овој дел се запишува видот на колевци

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери):

- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот. Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери.

шести и останати редови (тарифско наменување и опис на стоката):

- во овој и во останатите редови се запишува опис на стоката, со вообичаениот трговски назив на стоката и податоците потребни за идентификација и распоредување на стоката според номенклатурата на Царинската тарифа.

Описот на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполн, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според номенклатурата на Царинската тарифа.

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.)

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми. Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува шифрата составена од двоцифрена шифра на бараната постапка и втора двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од кодексот на шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка во вториот дел од оваа шифра се запишува "00". Првата цифра од шифрата мора да е еднаква со бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1.
- втора подрубрика: со должина од три места се запишува шифрата од кодексот на шифри за вид на постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка се запишува "000".

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 40 - ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран кај царински орган наведен во рубриката В.

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНИЕТО

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА

Оваа рубрика се состои од четири реда и се пополнува на следниов начин:

- име и презиме, адреса и единствен матичен број (за странец, број на патната исправа) на возачот на транспортно средство што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински орган, и

- назив, седиште и даночен број на правното лице (доколку е со седиште на царинското подрачје на Република Македонија) што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински орган.

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА СКЛАДОТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на одговорното лице кое поднело инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на одговорното лице

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА

Во оваа рубрика се запишува бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од евиденцијата на Царинската управа (на пример, "1548/31/12/2000).

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Во оваа рубрика се запишува одредишниот царински орган и нејзината шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици.

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИКОТ

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на пополнетиот сет за транзит, име и презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапник. Оваа рубрика царинскиот декларант/застапник ја оверува со печат.

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР

Во оваа рубрика, на листот обележан со број 4 и 5 се запишуваат местото на претовар, регистрација и држава на новото транспортно средство во кое стоката е претоварена, број на контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да се запишат рачно, со мастило и печатни букви. Податоците за претоварот мора да ги потврди најблискиот надлежен орган во рубриката Г.

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТОТ / ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ

Во оваа рубрика се запишува евидентирање на вонредни незгоди, настанати за време на транзитот до одредишниот царински орган.

Доколку стоката била натоварена на полуприколка и дојде до промена на влечното возило за време на транзитот, во оваа рубрика се запишува регистарскиот број и шифрата на државата на новото влечно возило.

ОСТАНАЛИТЕ РУБРИКИ ВО ОВАА СЕТ ДО ПОПОЛНЕЊЕТО СЕ ПОПОЛНУВААТ ПО ДИТЕЛНИТЕ

Член 20

(пополнување на сетот за извоз)

Рубриките на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: "И" (извоз).
- втора подрубрика: "1" (извоз);
"2" (привремен извоз);
"3" (повторен извоз);
"9" (излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д").
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 2 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на царинскиот обврзник.

Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува назив и адреса на држателот на складот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува неговиот даночниот број.

Ако испракач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

Ако испракач е физичко лице-странец, се запишува неговото име, презиме, адреса и број на неговата патна исправа.

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: реден број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС.
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЕЦД и ЕЦД-БИС.

(На пример: еден образец ЕЦД со 5 наименуванија треба да содржи еден образец ЕЦД и два обрасци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува "1" во првата подрубрика и "3" во втората подрубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец ЕЦД-БИС се запишува "2" и "3" соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦД-БИС се запишува "3" и "3" соодветно).

Кога со образецот ЕЦД се декларира стока која се распоредува само во една тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се запишува "1".

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозни документи кои се приложени кон сетот за извоз.

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА

Во оваа рубрика се запишува вкупниот двоцифрен број на наименуванија пријавени со образецот ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦД-БИС.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колети (картони, сандаци, палети, вреќи, омоти, бали, итн.), во зависност од тоа како е пакувана стоката.

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува "1".

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на декларантот/застапникот. Оваа рубрика ја пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната царинска испостава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши електронски.

Ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на фирмата или лицето, што ја купува стоката, наведено во фактурата.

Ако се врши привремен извоз на стока заради облагородување или се врши повторен извоз на привремено увезени стоки заради облагородување, се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето со кое имателот на правото склучил договор.

Ако се врши повторен извоз по други основи, или се испраќаат стоки без наплата на противвредност во оваа рубрика се запишува називот и адресата на фирмата или лицето што ја прима стоката.

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот должник. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на царинскиот должник.

Ако царински должник е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и еднинствениот матичен број на граѓанинот.

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ

Оваа рубрика се пополнува во случај кога стоките се наменети за земјите членки на Европската Заедница. Во рубриката се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави за земјата каде што стоките ќе се внесат во царинското подрачје на Европската Заедница (првата земја од Европската Заедница во која стоките ќе влезат).

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА

Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и други трошоци), изразена во денари пресметана по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. Оваа вредност ја зголемува или намалува вредноста на стоките во рубрика 46, во зависност од условот на испорака (паритет) наведен во рубриката 20 од образецот ЕЦД.

Ако трошоците ја намалуваат статистичката вредност пред износот на вредноста се запишува знакот "-".

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува "0" (нула).

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на декларантот/застапникот.

РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 15a и 15b ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките.

Ако се извезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки и кои се од различни земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Во оваа рубрика се запишува име на земјата во која се наоѓа конечната дестинација на стоката. Конечната дестинација на стоката мора да биде последната земја во која стоките се извезени, без оглед на било какви промени на транспортното средство за време на патувањето, под услов стоките да не се предмет на комерцијална трансакција во било која земја на поминување.

РУБРИКА 17a и 17b ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика 17a: - во оваа подрубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави за земјата што е наведена во рубрика 17.
ако дестинација на стоката е во Република Македонија, во оваа рубрика се запишува "RM"
- втора подрубрика 17b: - ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (вечното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "SK038GE/SK016IZ"). За стоките натоварени во едно транспортно средство може да се поднесат повеќе сетови за извоз.

Во воздушниот сообраќај, се запишува ознаката за бројот на летот.

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, се запишува "по/список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви.

Ако се извезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се запишува "транспорт со железница".

- втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за држави.

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави се запишува шифрата на државата каде е регистрирано вечно возило.

Во воздушниот сообраќај, во оваа подрубрика се запишува шифра на државата од кодексот на шифри за држави во која воздухопловот е регистриран.

Во железничкиот сообраќај, оваа подрубрика не се пополнува.

Во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува.

За пратки кои се испорачуваат со посебни видови на транспорт (далтаводи, ценоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)

Во оваа рубрика се запишува:

- "0" за стоки кои не се натоварени во контејнер, и
- "1" за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на контејнерот мора да се запише во рубрика 31.

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за условот на испорака наведен во фактурата (ИНКОТЕРМС).
Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува "ДФ".
- втора подрубрика: место од условот на испораката (паритетот) наведен во фактурата.
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува вредноста на стоката.
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата во валута која се наплатува од купувачот, заокружена на две децимални места, која се декларира со сетот за извоз.

Ако се царинат стоки што се извезуваат без наплата на противвредност, се запишува износот од фактурата.

Ако се врши повторен извоз на стока која била привремено увезена заради облагородување, се запишува вкупната вредност на услугата и на вградениот домашен материјал во валута која се наплатува од странскиот партнер.

Вкупната вредност на стоката од фактурата е збир на износите од рубриките 42 во сите наменуванија.

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА

Се запишува курсот на валутата во денари од првата подрубрика на рубриката 22, со кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година.

РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона А) за природата на трансакцијата.
- втора подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона Б) за природата на трансакцијата.
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за видот на влечното транспортно средство со кое стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18.

Ако стоката не ја преминува царинската линија во оваа рубрика се запишува "9".

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ

Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следниов начин:

Прв ред (број и датум на договор):

Во првиот ред на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за извоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коси црти. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаки. Датумот на договорот се запишува со цифри за денот, месецот и годината од евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 од 29.10.1997 се запишува како "544/29/10/1997").

Ако привремено се извезуваат стоки заради облагородување, се запишуваат одвоени со коси црти, број и датум на договорот по кој стоките привремено се извезуваат заради облагородување.

Ако се врши повторен извоз на стока привремено увезена заради облагородување, се запишуваат одвоени со коси црти, истиот број и датум на договорот по кој привремено увезените стоки на облагородување биле оцаринети.

Ако се врши повторен извоз на стока што била увезена во Република Македонија, се запишуваат одвоени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој се увезени стоките.

Ако се царинат стоки кои се испраќаат без наплата на противвредност, овој ред не се пополнува.

Ако се царинат стоки кои ги извезува физичко лице, овој ред не се пополнува.

Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", овој ред не се пополнува.

Втор ред (седиште):

Во вториот ред на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави и името на државата во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 8 (на пример, ако седиштето на странската фирма од рубрика 8 е во Германија се запишува "DE, Германија").

Ако привремено се извезува стока заради облагородување, овој ред не се пополнува.

Ако се царинат стоки кои се испраќаат без наплата на противвредност, овој ред не се пополнува.

Ако се царинат стоки кои ги испраќа физичко лице, овој ред не се пополнува.

Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", овој ред не се пополнува.

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките треба да го напуштат царинското подрачје на Република Македонија.

Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", и стоката не го напушта царинското подрачје на Република Македонија, во оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на одредишната царинска испостава.

Ако извозно се царинат стоки без преминување на царинската линија во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде се врши извозното царинење.

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО НАИМЕНУВАНИЕ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин:

прв ред:

- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува.

втор ред (вредност на привремено увезени стоки):

- ако повторно се извезуваат стоки кои биле привремено увезени заради облагородување, или ако се извезуваат стоки во кои е вградена привремено увезена амбалажа, во овој ред се запишува вредноста на привремено увезените стоки изразена во денари, пресметана по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. Во спротивно овој ред не се пополнува.

трет ред (број и вид):

Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин:

прв дел (број на колевци):

- во овој дел се запишува вкупниот број на колевци.

Ако повеќе видови стоки се спакувани во еден колет, односно ако се испорачуваат во еден вагон, односно еден камион, бројот на колетот, односно вагонот или камионот се запишува само кај првото наменување.

втор дел (шифра за вид на колевци):

- во овој дел се запишува шифрата за видот на колевци од кодексот на шифри за вид на колевци. Ако за едно наменување постојат повеќе видови на колевци се запишува бројот "99"

трет дел (вид на колевци):

- во овој дел се запишува видот на колевци

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери):

- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот. Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери.

шести и останати редови (тарифско наменување и опис на стоката):

- во овој и во останатите редови се запишува наменувањето на стоката од номенклатурата на Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката според Царинската тарифа.

Наменувањето на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, односно според други прописи кои се применуваат при извозот.

По исклучок, шестиот и останатите редови се пополнуваат на следниов начин:

ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба односно потрошувачка на саеми изложби и други приредби, или ако правно лице кое изведува работи во странство извезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противвредноста, се запишува заедничко наменување "Потрошен материјал", а во рубрика се 33 се запишува бројот "9801 20 00 00".

ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, кои се продадени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува "Снабдување на превозни средства во меѓународен сообраќај", а во рубрика 33 се запишува бројот: "9801 10 00 00".

ако се извезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува заедничко наменување "Воена опрема и делови на предмети за вооружување", а во рубрика 33 се запишува бројот "9801 80 00 00".

ако дел од стоките кои биле привремено увезени заради облагородување повторно се извезуваат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, се запишува заедничко наменување, а во рубрика 33 соодветниот број и тоа.

Зедничко наименование	број во рубрика 33
Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 50 до Глава 63 на Царинската тарифа	9801 51 00 00
Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 64 на Царинската тарифа	9801 52 00 00
Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 72 до Глава 73 на Царинската тарифа	9801 53 00 00
Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 78 на Царинската тарифа	9801 54 00 00
Повторен извоз на стоки за производство на други финални производи	9801 50 00 00

- ако извезува или се врши повторен извоз на привремено увезена стока заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби, односно стока која е предмет на излагање и предмети кои се употребуваат за уредување на саемски, односно изложбени простори, се запишува "Стока за излагање", а во рубрика 33 се запишува бројот "9801 40 00 00". Во овој случај кон сетот за извоз се поднесува список кој содржи податоци за трговскиот назив на стоките, проспект или каталог, фактура и друга исправа врз основа на која може да се утврди идентичноста, видот, квалитетот и вредноста на стоките.
- ако физички лица, извезуваат селидбени предмети, во оваа рубрика се запишува "Селидбени предмети по приложен список", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801 30 00 00".

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наименованието во однос на вкупниот број наведен во рубрика 5.

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА

Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната ознака.
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифната ознака.
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната ознака.
- четврта и пета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, овие подрубрики не се пополнуваат.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Во рубриката 34а се запишува шифрата на земјата на потекло од кодексот на шифри за држави во која стоките од соодветното наименование се произведени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките.

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.)

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми, заокружена на две децимални места. Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува двоцифрена шифра на бараната постапка а потоа двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од кодексот на шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка двоцифрената

шифра од претходната царинска постапка е "00". Првата цифра од оваа подрубрика мора да е еднаква со бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1.

- втора подрубрика: со должина од три места се запишува шифрата од кодексот на шифри за вид на постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка се запишува "000".

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.)

Во оваа рубрика се запишува нето масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа.

Ако нето масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ

Во оваа рубрика се запишува трицифрена шифра за бројот на категоријата за извоз на текстилни производи во Европската Унија и САД, согласно со Спогодбата за трговија со текстилни производи меѓу Европската Заедница и Република Македонија и Договорот за трговија со текстилни производи помеѓу САД и Република Македонија.

РУБРИКА 40 - ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА

Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на мера од рубрика 43, заокружена на две децимални места.

Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа рубрика ќе се пополнува со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во однос на вкупната вредност од решението за сукцесивен извоз (на пример, ако во решението за сукцесивен извоз количината во единица мера е 1 со вкупна вредност 115624 парични единици и при првата пратка се извезува дел од пратката со фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува "0,59". Овој број се добива кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се подели со вкупната вредност од решението за сукцесивен извоз ($67823:115624=0,586583$)).

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНИЕТО

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во валутата од првата подрубрика на рубриката 22, која се однесува на соодветното наменување, заокружена на две децимални места.

Ако се врши повторен извоз на стока која била привремено увезена заради облагородување, се запишува вредност на услугата и на вградеиот домашен материјал за соодветното наменување, во валута која се наплатува од странскиот партнер.

Ако во сетот за извоз е пријавено само едно наменување, оваа рубрика мора да биде идентична со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА

Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз, според соодветната шифра од кодексот на шифри за единици на мери.

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА

Оваа рубрика се состои од четири реда и се пополнува на следниов начин:

Првиот ред се дели на три дела и се пополнува на следниов начин:

Прв дел:

Ако се врши повторен извоз на стока која била пуштена во слободен промет, била во постапка на увоз заради извоз или во постапката на привремен увоз, се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинскиот орган на увозно царинење од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД (на пример, "1050/3294/1999"). Повторниот извоз на стоки се врши единствено во царинската испостава каде стоката била пуштена во слободен промет, започнала постапката на увоз заради извоз или постапката на привремен увоз.

Ако дефинитивно извозно се царинат стоки кои претходно биле привремено извезени (привремен извоз на стоки заради облагородување или извоз на стоки кои ќе се вратат во непроменета состојба), се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле привремено извезени (на пример, "1050/1543/1998"). Извозот на привремено извезените стоки се врши единствено во царинската испостава каде стоките биле привремено извезени.

Втор дел:

Ако се царинат стоки кои ги прати сертификат за потекло или уверение за движење (ЕУР 1), се запишуваат последните десет цифри од дванаестоцифрениот број на сертификатот за потекло, односно сите цифри од бројот на уверението за движење. Во спротивно, овој дел не се пополнува.

Трет дел:

Ако се царинат стоки кои ги прати извозна лиценца, се запишуваат последните пет цифри од бројот на извозната лиценца. Во спротивно, овој дел не се пополнува.

Вториот и третиот ред се пополнува на следниов начин:

Се запишуваат шифрите за документите и исправите кои се приложуваат кон сетот за извоз од кодексот на шифри за вид на приложени документи и исправи, како и нивните соодветни броеви.

Во делот означен "Шифра", се запишува шифрата на формата на извозот од кодексот на шифри за форми на извоз и увоз.

Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува на следниов начин:

Прв дел:

Се запишува називот и седиштето на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката. Ако лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката во свое име се запишува називот и седиштето на лицето од рубрика 2.

Втор дел:

Се запишува даночниот број на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката. Ако лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката во свое име се запишува даночниот број на лицето од рубрика 2.

Ако се врши привремен извоз на стока заради облагородување, повторен извоз на стока увезена заради извоз, или повторен извоз на привремено увезена стока, во првиот дел на четвртиот ред се запишува назив и адреса на имателот на правото, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот даночниот број.

Ако испраќач на стоките е физичко лице, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот единствен матичен број.

Ако испраќач е физичко лице-странец, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува бројот на неговата патна исправа.

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со пресметување на износот во валутата кој е запишан во рубрика 42 по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и испраќањето на стоките од македонската граница до местото на испораката во странство.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Република Македонија, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и испраќањето на стоките од местото на испораката во Република Македонија до македонската граница.

Ако се врши повторен извоз на добени производи од стоки кои биле привремено увезени заради облагородување, во оваа рубрика се запишува вкупната пресметана вредност на привремено увезените стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот домашен материјал, како и трошоците кои зависат од условите на испорака (паритет) наведен во рубрика 20 на образецот ЕЦД.

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин:

- прва колона "ВИД": шифрата на давачка според кодексот на шифри за видови на давачки.
- втора колона "ОСНОВА": вредноста или количината или друга пропишана основа за пресметка на извозните давачки.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наименуванија, бруто тежината врз која се врши пресметка на административната тежинска такса во готови пари се пополнува во последното наименување на образецот ЕЦД-БИС за извоз.

- трета колона "СТАПКА": стапката по која се пресметуваат давачките, доколку давачките се плаќаат ad valorem.
- четврта колона "ИЗНОС": давачката што се плаќа за соодветното наименување.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наименуванија, износот на административната тежинска такса во готови пари и надоместокот за царинска услуга се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС.

- петта колона "НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ": шифра од кодексот на шифри за начинот на плаќање на давачките.

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

Во оваа рубрика се запишува шифра доделена од Царинската управа на лицето наведено во рубрика 9 за претходно извршено плаќање.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА СКЛАДОТ

Оваа рубрика се состои од два дела и се пополнува на следниов начин:

прв дел:

Во овој дел се запишува шифрата на складот која што ја определил царинскиот орган во одобренето за отворање на царински склад, кога стоката во претходната постапка била предмет на на царинско складирање во приватен царински склад од типот "Д". Во спротивно, овој дел не се пополнува.

втор дел:

Ако привремено се извезуваат стоки во овој дел се запишува рокот за враќање на привремено извезените стоки заради облагородување, изразен во денови, според решението на царинскиот орган со кое е одобрен привремениот извоз (на пример, рокот е одреден 30 дена се запишува "30"). Во овој случај, оваа рубрика ја пополнува надлежниот царински орган.

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК

Во оваа рубрика се запишуваат:

- име, презиме, адреса и единствен матичен број (за странец, број на патната исправа) на возачот на транспортно средство што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредениот царински орган, и

- назив, седиште и даночен број на правното лице (доколку е со седиште на царинското подрачје на Република Македонија) што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински орган.

Во случај кога започнувањето на царинската постапка предвидува доставување на инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг во оваа рубрика исто така се запишува назив и адреса на одговорното лице кое поднело инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на одговорното лице.

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА

Ако стоката во претходната постапка била предмет на царинско складирање во приватен царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од евиденцијата на Царинската управа (на пример, "1548/31/12/2000"). Во спротивно, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИКОТ

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на пополнетиот сет за извоз, име и презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапник. Оваа рубрика царинскиот декларант/застапник ја оверува со печат.

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР

Во оваа рубрика, на листот обележан со број 4 и 5 се запишуваат местото на претовар, регистрација и држава на новото транспортно средство во кое стоката е претоварена, број на контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да се запишат рачно, со мастило и печатни букви. Податоците за претоварот мора да ги потврди најблискиот надлежен орган во рубриката Г.

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТОТ / ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ

Во оваа рубрика се запишува евидентирање на вонредни незгоди, настанати за време на транзитот до одредишниот царински орган.

Доколку стоката била натоварена на полуприколка и дојде до промена на влечното возило за време на транзитот, во оваа рубрика се запишува регистарскиот број и шифрата на државата на новото влечно возило.

Член 21

(пополнување на сетот за увоз)

- (1) Во сетот на образецот ЕЦД кој се користи за пуштање на стока во слободен промет, започнување на постапка на увоз заради извоз, преработка под царински надзор, привремен увоз, уништување под царински надзор и предавање на стоката на слободно располагање на царинските органи не се пополнуваат рубриките 4, 10, 11, 13, 17, 17 а и 6, 21, 26, 27, 48, 51 и 53.
- (2) Во сетот на образецот ЕЦД кој се користи за започнување на постапката за складирање во царински склад освен приватен царински склад од типот "Д" не се пополнуваат рубриките 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 а и 6, 16, 17, 17 а и 6, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51 и 53.
- (3) Во сетот на образецот ЕЦД кој се користи за започнување на постапката за складирање во приватен царински склад од типот "Д" не се пополнуваат рубриките 4, 9, 10, 11, 13, 17, 17 а и 6, 21, 26, 27, 28, 36, 39, 45, 48, 51 и 53.
- (4) Останатите рубрики од сетот на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: "У" (увоз).
"С" (складирање)
- втора подрубрика: "4" (увоз);
"5" (привремен увоз);
"6" (повторен увоз);
"7" (царинско складирање);
"9" (преработка под царински надзор, уништување на стоки под царински надзор и предавање на стоките на слободно располагање на царинските органи).
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 2 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето, што ја продава стоката, наведено во фактурата.

Ако се врши складирање на стока во сопствениот на странска фирма или ако се пушта стоката во слободен промет претходно складирана во царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма сопственик на оваа стока.

Ако се врши привремен увоз на стока заради облагородување или се врши повторен увоз на привремено извезени стоки заради облагородување, се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето со кое имателот на правото склучил договор.

Ако се врши привремен увоз врз основа на склучен договор, се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето со кое имателот на правото склучил договор.

Ако се врши привремен увоз или повторен увоз по други основи, или се примаат стоки без плаќање на противвредност, во оваа рубрика се запишува називот и адресата на фирмата или лицето што ја испраќа стоката.

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: реден број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС.
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЕЦД и ЕЦД-БИС.

(На пример, еден образец ЕЦД со 5 наменуванија треба да содржи еден образец ЕЦД и два обрасци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува "1" во првата подрубрика и "3" во втората подрубрика. На вториот образец т.е. на првиот образец ЕЦД-БИС се запишува "2" и "3"

соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦД-БИС се запишува "3" и "3" соодветно).

Кога со образецот ЕЦД се декларира стока која се распоредува само во една тарифна ознака, оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број 5 се запишува "1".

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАНИЈА

Во оваа рубрика се запишува вкупниот двоцифрен број на наименуванија пријавени со образецот ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦД-БИС.

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колету (картони, сандачи, палети, вреќи, омоти, бали, итн.), во зависност од тоа како е пакувана стоката.

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува "1".

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на декларантот/застапникот. Оваа рубрика ја пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната царинска испостава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши електронски.

Ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ / УВОЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на царинскиот обврзник.

Доколку со увозот на стока започнува или завршува постапката на царинско складирање во приватен царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува назив и адреса на држателот на складот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на држателот на складот.

Ако примач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

Ако примач е физичко лице-странец, се запишува неговото име, презиме, адреса и број на неговата патна исправа.

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот должник. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на царинскиот должник.

Ако царински должник е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА

Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и други трошоци), од декларацијата за царинска вредност изразена во денари според курсот на денарот за утврдување на царинската вредност, која ја зголемува или намалува царинската вредност.

Ако трошоците ја намалуваат царинската вредност пред износот на вредноста се запишува знакот "-".

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува "0" (нула).

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на декларантот/застапникот.

РУБРИКА 15 - - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која стоките се отпремени/извезени.

Ако се завршува постапката со економски ефект, во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која стоките биле отпремени/извезени при започнувањето на оваа постапка.

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се запишува називот на земјата во која се наоѓа седиштето на фирмата која ја продала стоката.

РУБРИКА 15a и 15b - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика 15a: - во оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави за земјата што е наведена во рубрика 15.
- втора подрубрика 15b: - ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките.

Ако се увезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки и кои се од различни земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 17a и 17b - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ ПОАЃАЊЕ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (вличното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "SK038GE/SK0161Z"). За стоките натоварени во едно транспортно средство може да се поднесат повеќе сетови за увоз.

Во воздушниот сообраќај, се запишува ознаката за бројот на летот.

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, се запишува "по список" и се приложува список на вагоните со нивните броеви.

Ако се увезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се запишува "транспорт со железница".

- втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за држави.

Ако влекачот и приколката се регистрирани во различни држави се запишува шифрата на државата каде е регистрирано влечното возило.

Во воздушниот сообраќај, во оваа подрубрика се запишува шифра на државата од кодексот на шифри за држави во која воздухопловот е регистриран.

Во железничкиот сообраќај оваа подрубрика не се пополнува.

Во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува.

За пратки кои се испорачуваат со посебни видови на транспорт (далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

Ако се пуштаат во слободен промет привремено увезени стоки или стоки сместени во приватен царински склад од типот "Д", оваа рубрика не се пополнува.

Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР)

Во оваа рубрика се запишува:

- "0" за стоки кои не се натоварени во контејнер, и
- "1" за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на контејнерот мора да се запише во рубрика 31.

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за условот на испорака наведен во фактурата (ИНКОТЕРМС).
- втора подрубрика: место од условот на испораката (паритетот) наведен во фактурата.
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува вредноста на стоката.
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата во валута која му се плаќа на продавачот, заокружена на две децимални места, која се декларира со сетот за увоз.

Ако се царинат стоки што се увезуваат без плаќање на противвредност, се запишува вкупниот износ од фактурата.

Ако се врши повторен увоз на стока која била привремено извезена заради облагородување, се запишува вкупната вредност на услугата и на вградениот странски материјал во валута која се плаќа на странскиот партнер.

Вкупната вредност на стоката од фактурата е збир на износите од рубриците 42 во сите наменуванија.

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА

Во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута од првата подрубрика од рубрика 22, утврдена од Народна банка на Република Македонија претпоследниот ден во неделата, кој и претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни давачки.

РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона А) за природата на трансакцијата.
- втора подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона Б) за природата на трансакцијата.
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за видот на влечното транспортно средство со кое стоката ја поминала царинската линија, во согласност со рубрика 18.

Ако стоката не ја преминува царинската линија и ако се пуштаат во слободен промет привремено увезени стоки или стоки сместени во приватен царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува "9".

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ

Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следниот начин:

прв ред (број и датум на договор):

Во првиот ред на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за увоз на стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коси црти. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други ознаки. Датумот на договорот се запишува со цифри за денот, месецот и годината од евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 од 29.10.1999 се запишува како "544/29/10/1999").

Ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување, се запишуваат одвоени со коси црти, број и датум на договорот по кој стоките привремено се увезуваат заради облагородување.

Ако се врши повторен увоз на стока привремено извезена заради облагородување, се запишуваат одвоени со коси црти, истиот број и датум на договорот по кој привремено извезените стоки на облагородување биле оцаринети.

Ако се врши повторен увоз на стока што била извезена од Република Македонија, се запишуваат одвоени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој се извезени стоките.

Ако се царинат стоки кои се примаат без плаќање на противвредност т.е. стоки кои претходно се фактурирани и оцаринети а дополнително комисијски е утврдено дека стоките не се испорачани, се запишуваат одвоени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој стоките се претходно оцаринети.

Ако се царинат стоки кои се примаат без плаќање на противвредност, овој ред не се пополнува.

Ако се царинат стоки кои ги увезува физичко лице, овој ред не се пополнува.

Ако се пушта стоката во слободен промет претходно складирана во царински склад од типот "Д", овој ред не се пополнува.

вiiор ред (седишiiе):

Во вториот ред на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави и името на државата во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 2 (на пример, ако седиштето на странската фирма од рубрика 2 е Германија се запишува "DE, Германија").

Ако се царинат стоки кои се примаат без наплата на противвредност, овој ред не се пополнува.

Ако се царинат стоки кои ги увезува физичко лице, овој ред не се пополнува.

РУБРИКА 29 - ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската испостава каде стоките влегле во царинското подрачје на Република Македонија.

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА

Оваа рубриката се пополнува при започнувањето на постапката на царинско складирање или кога стоката во претходната постапка била складирана во царински склад од типот "А", "Б", "Ц", "Е" или "Ф". Во овој случај, во рубриката се запишува шифрата на складот наведен во одобрението за отварање на царински склад.

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО НАИМЕНУВАНИЕ И ОПИС НА СТОКАТА; ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин:

прв ред (износот на царината за привремено извезената стока):

- во овој ред се запишува износот на царината за привремено извезената стока заради облагородување што би морала да се пресмета доколку таа стока би била увезена на царинското подрачје. Овој ред се пополнува при целосно или делумно ослободување од плаќање на царина за добиени производи декларирани за пуштање во слободен промет, согласно член 123 од Царинскиот закон.

втор ред (вредност на привремено извезени стоки):

- ако повторно се увезуваат стоки кои биле привремено извезени заради облагородување, или ако се увезуваат стоки во кои е вградена привремено извезена амбалажа, во овој ред се запишува вредноста на привремено извезените стоки изразена во денари, пресметана по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. Во спротивно овој ред не се пополнува.

трет ред (број и вид):

Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин:

iрв дел (број на колетiiи):

- во овој-дел се запишува вкупниот број на колети.

Ако повеќе видови стоки кои се распоредуваат во повеќе наименуванија се спакувани во еден колет, бројот на вакви колети, се запишува само кај првото наименување.

вiiор дел (шифра за вид на колетiiи):

- во овој дел се запишува шифрата за видот на колети од кодексот на шифри за вид на колети. Ако за едно наименување постојат повеќе видови на колети се запишува бројот "99".

iррей дел (вид на колетiiи):

- во овој дел се запишува видот на колети

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери):

- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот. Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери.

шести и останати редови (тарифско наименување и опис на стоката):

- во овој и во останатите редови се запишува наменувањето на стоката од номенклатурата на Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација и распоредување на стоката според Царинската тарифа, односно според други прописи кои се применуваат при увозот.

Наменувањето на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, односно според други прописи кои се применуваат при увозот.

По исклучок, шестиот и останатите редови се пополнуваат на следниов начин:

- ако започнува постапка на складирање во царински склад од типот "А", "Б", "Ц", "Е" или "Ф", се запишува вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за идентификација, а во рубрика 33 се запишува бројот "9800 00 00 00".
- ако се увезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, се запишува заедничко наменување "Воена опрема и делови на предмети за вооружување", а во рубрика 33 се запишува бројот "9801 80 00 00".
- ако се увезуваат стоки со примена на член 4 од Законот за царинска тарифа, се запишува наменувањето на финалниот производ, а во рубрика 33 се запишува тарифната ознака на финалниот производ.
- ако се врши повторен увоз или привремен увоз на стока заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби, односно стока која е предмет на излагање и предмети кои се употребуваат за уредување на саемски, односно изложбени простори, се запишува "Стокa за излагање", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801 40 00 00". Во овој случај кон сетот за увоз се поднесува посебен список кој содржи податоци за трговскиот назив на стоките, проспект или каталог, фактура и друга исправа врз основа на која може да се утврди идентичноста, видот, квалитетот и вредноста на стоките.
- ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување со примена на член 6 од Законот за царинска тарифа заради производство на определена количина на стоки кои ќе се извезат, а стоките кои привремено се увезуваат се распоредуваат во една или повеќе тарифни ознаки на Царинската тарифа, се пријавуваат добиените-финалните производи кои ќе се извезат и нивниот трговски вообичаен назив, а во рубрика 33 се запишува соодветната тарифна ознака на добиениот-финалниот производ. Во последното наменување на образецот ЕЦД се запишува заедничко наменување кое се однесува на стоките кои привремено се увезуваат, а во рубрика 33 соодветниот број и тоа:

Зедничко наменување	број во рубрика 33
Стоки за производство на финални производи од Глава 50 до Глава 63 на Царинската тарифа	9801 51 00 00
Стоки за производство на финални производи од Глава 64 на Царинската тарифа	9801 52 00 00
Стоки за производство на финални производи од Глава 72 до Глава 73 на Царинската тарифа	9801 53 00 00
Стоки за производство на финални производи од Глава 78 на Царинската тарифа	9801 54 00 00
Стоки за производство на други финални производи	9801 50 00 00

Ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување со примена на член 6 од Законот за царинска тарифа во повеќе пратки-сукцесивно, во втората и наредните испораки се запишува само едно наменување и соодветен број во рубриката 33 согласно со горе наведената табела.

Кога во оваа рубрика се запишува тарифната ознака на добиените-финалните производи кои ќе се извезат, а во рубрика 33 се запишува соодветната тарифна ознака на добиениот-финалниот производ, рубриците: 12 (податок за вредноста), 35 (брuto маса), 38 (нето маса); 42 (фактурна вредност) и 44 (приложени документи и дополнителни информации) не се пополнуваат, а во рубриката 46 (статистичка вредност) се запишува бројот "1". Во рубриците: 31(тарифско наменување и опис на стоката), 41 (количина во единица мера) и 43 (единица мера), се запишуваат податоците за финалните производи.

Кога во оваа рубрика се запишува заедничко наменување за стоките кои привремено се увезуваат за производство на финални производи, рубриците: 12 (податок за вредноста), 41 (количина во единица мера) и 43 (единица мера) не се пополнуваат.

- ако физички лица повторно увезуваа селидбени предмети и ако странски лица наведени во член 180 од Царинскиот закон увезуваат предмети наменети за лична употреба, во оваа рубрика се запишува "Селидбени предмети по приложен список", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801 30 00 00".

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАНИЕ

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наменувањето во однос на вкупниот број наведен во рубрика 5.

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА

Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната ознака.
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифната ознака.
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната ознака.
- четврта подрубрика: се запишува шифрата од кодексот на шифри за даноци и акцизи.
- петта подрубрика: се запишува бројот "4000" ако се применува член 4 од Законот за царинска тарифа;
се запишува бројот "1000" ако за тарифната ознака е предвидено плаќање на посебна давачка за земјоделски и прехранбени производи, а истата не се наплаќа.
во спротивно, оваа подрубрика не се пополнува.

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

Во рубриката 34а се запишува шифрата на земјата на потекло од кодексот на шифри за држави во која стоките од соодветното наменување се произведени според прописите за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките.

Ако се увезува стока со македонско потекло и рубриката 37(постапка) започнува со цифрата 4, во оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави на земјата од која се увезуваат стоките.

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.)

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми, заокружена на две децимални места. Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за држави во случај на промена на царинската стапка пропишана со Законот за царинска тарифа. Основ за измена на царинската стапка (намалување или зголемување) е поврзан со земјата на потекло.

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува двоцифрена шифра на бараната постапка а потоа двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од кодексот на шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка двоцифрената шифра од претходната царинска постапка е "00". Првата цифра од оваа подрубрика мора да е еднаква со бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1.

ОКОН
177
втора подрубрика: со должина од три места се запишува шифрата од кодексот на шифри за вид на постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка се запишува "000".

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.)

Во оваа рубрика се запишува нето масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа.

Ако нето масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ

Во оваа рубрика се запишува редниот број под кој во Царинската управа е евидентирано решението со кое Владата на Република Македонија има донесено контингент за намалување на царинската стапка или царинска стапка "слободно".

Ако се увезуваат алкохолни пијалоци со плаќање на акциза, во оваа рубрика се запишува % vol алкохол по литар (формат xx,xx - две цели и две децимални места).

РУБРИКА 40 - ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран кај царински орган наведен во рубриката А.

Ако се пушта во слободен промет стока за која во претходната постапка започнала постапка со економски ефект, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА

Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на мера од рубрика 43, заокружена на две децимални места.

Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа рубрика ќе се пополнува со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во однос на вкупната вредност од решението за сукцесивен увоз (на пример, ако во решението за сукцесивен увоз количината во единица мера е 1 со вкупна вредност 115624 парични единици и при првата пратка се увезува дел од пратката со фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува "0,59". Овој број се добива кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се подели со вкупната вредност од решението за сукцесивен увоз ($67823:115624=0,586583$)).

Ако се увезуваат стоки со примена на член 4 од Законот за царинска тарифа, оваа рубрика се пополнува со количината на стоките изразени во задолжителната единица на мера на производот за кој се увезуваат.

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНИЕТО

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во валутата од првата подрубрика на рубриката 22, која се однесува на соодветното наименување, заокружена на две децимални места.

Ако се врши повторен увоз на стока која била привремено извезена заради облагородување, се запишува вредност на услугата и на вградениот странски материјал за соодветното наименување, во валута која се плаќа на странскиот партнер.

Ако во сетот за увоз е пријавено само едно наименување, оваа рубрика мора да биде идентична со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22.

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА

Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на стоките на формите на извоз и увоз, според соодветната шифра од кодексот на шифри за единици на мери.

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА

Оваа рубрика се состои од четири реда и се пополнува на следниов начин:

Првиот ред се дели на три дела и се пополнува на следниов начин:

Прв дел:

Ако се врши повторен увоз на стока која била извезена или привремено извезена, се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинскиот орган на извозно царинење од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле извезени или привремено извезени (на пример, "1050/324/2000"). Повторниот увоз на стоки се врши единствено во царинската испостава каде стоките биле извезени или привремено извезени.

Ако се пуштаат во слободен промет привремено увезени стоки по било кој основ, се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле привремено увезени (на пример, "1050/1543/2000"). Постапката на пуштање во слободен промет на привремено увезените стоки се врши единствено во царинската испостава каде стоките биле привремено увезени.

Ако се царинат стоки заради реекспорт се запишува бројот и годината на основното решение за одобрен реекспорт издадено од Министерството за трговија (на пример, решение број 18-1234 од 15.01.2000 година се запишува како "1234/2000").

Ако се пуштаат во слободен промет стоки кои во претходната постапка биле складирани во царински склад освен во приватен царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коси црти регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле складирани (на пример, "15543/2000").

Втор дел:

Во овој дел се запишува денот, месецот и годината кога стоките кои се царинат, влегле во царинското подрачје на Република Македонија (на пример, "07101999").

Трет дел:

Во овој дел се запишува шифрата за економски услови (член 100 став 2 алинеја 3 од Царинскиот закон) од кодексот на шифри за економски услови.

Вториот и третиот ред се пополнува на следниов начин:

Се запишуваат шифрите за документите и исправите кои се приложуваат кон образецот ЕЦД од кодексот на шифри за видови на приложени документи и исправи, како и нивните соодветни броеви.

Во делот означен "Шифра", се запишува шифрата на формата на увозот од кодексот на шифри за форми на извоз и увоз.

Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува на следниов начин:

Прв дел:

Се запишува називот и седиштето на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 8 ја увезува/прима стоката. Ако лицето наведено во рубрика 8 ја увезува/прима стоката во свое име се запишува називот и седиштето на лицето од рубрика 8.

Втор дел:

Се запишува даночниот број на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 8 ја увезува/прима стоката. Ако лицето наведено во рубрика 8 ја увезува/прима стоката во свое име се запишува даночниот број на лицето од рубрика 8.

Ако се царини стока која се ослободува од плаќање на царина или за која е пропишан царински контингент, во првиот дел на четвртиот ред се запишува назив и адреса на имателот на правото, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот даночниот број.

Ако се врши увоз заради извоз (привремен увоз заради облагородување и "draw back"-систем), преработка под царински надзор, привремен увоз, повторен увоз на стока привремено извезена заради облагородување или повторен увоз (вратена стока), во првиот дел на четвртиот ред се запишува назив и адреса на имателот на правото, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот даночниот број.

Ако корисник на стоките е физичко лице, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот единствен матичен број.

Ако примач е физичко лице - странец во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува бројот на неговата патна исправа.

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ

Во оваа рубрика се запишува бројот "1".

Ако се применуваат одредбите од член 29 до член 38 од Царинскиот закон, заради утврдување на царинската вредност, во оваа рубрика се запишува коефициентот на зголемување, заокружен на три децимални места, на вредноста од рубрика 42.

Ако се пуштаат во слободен промет стоки кои во претходната постапка биле складирани во царински склад од типот "Д", заради утврдување на царинската вредност, во оваа рубрика се запишува коефициентот помеѓу продажната вредност и вредноста на стоката сместена во во приватниот царински склад.

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со пресметување на износот во валутата кој е запишан во рубрика 42 по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство се запишува вредноста на стоката зголемена за трошоците на превозот, осигурувањето и допремувањето на стоките од местото на испорака до македонската граница.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Република Македонија, се запишува вредноста на стоката намалена за трошоците на превозот, осигурувањето и допремувањето на стоките од македонската граница до местото на испорака во Република Македонија, освен во воздушниот сообраќај.

Ако се врши повторен увоз на добиени производи од стоки кои биле привремено извезени заради облагородување, во оваа рубрика се запишува вкупната пресметана вредност на привремено извезените стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот странски материјал, како и трошоците кои зависат од условите на испорака (паритет) наведен во рубрика 20 на образецот ЕЦД.

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин:

- прва колона "ВИД": шифрата на давачка според кодексот на шифри за видови на давачки.
- втора колона "ОСНОВА": царинска вредност, количина или друга пропишана основа за пресметка на увозни давачки.

Оваа колона се пополнува и ако стоките се ослободени од увозни давачки.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наменувања, бруто тежината врз која се врши пресметка на административната тежинска такса во готови пари се пополнува во последното наменување на образецот ЕЦД-БИС.

- трета колона "СТАПКА": стапката по која се пресметуваат давачките, доколку давачките се плаќаат *ad valorem*.
- четврта колона "ИЗНОС": давачката што се плаќа за соодветното наменување.

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наменувања, износот на административната тежинска такса во готови пари и надоместокот за царинска услуга се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС.

- петта колона "НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ": шифра од кодексот на шифри за начинот на плаќање на давачките.

Ако по еден образец ЕЦД се пријавени стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки на номенклатурата на Царинската тарифа, рекапитулацијата на вкупниот износ на давачки по видови се запишува во последната поделба на образецот ЕЦД-БИС.

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

Во оваа рубрика се запишува шифра доделена од Царинската управа на лицето наведено во рубрика 9 за претходно извршено плаќање.

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА СКЛАДОТ

Оваа рубрика се состои од два дела и се пополнува на следниов начин:

прв дел:

Овој дел се пополнува при започнувањето на постапката на царинско складирање или кога стоката во претходната постапка била складирана во царински склад од типот "Д". Во овој случај во овој дел се запишува шифрата на складот што ја доделил царинскиот орган во одобрението за отварање на царински склад.

втор дел:

Ако се започнува постапка на царинско складирање во овој дел се запишува рокот, изразен во денови, во кој рок стоката може да се чува во царинскиот склад.

Ако привремено се увезуваат стоки во овој дел се запишува рокот за враќање на привремено увезените стоки, изразен во денови, според решението на царинарскиот орган со кое е одобрен привремениот увоз (на пример, рокот е одреден 30 дена се запишува "30" или ако е одреден 45 дена се запишува "45"). Во овој случај, оваа рубрика ја пополнува надлежната царинска испостава.

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК

Во случај кога започнувањето на царинската постапка предвидува доставување на инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг во оваа рубрика се запишува назив и адреса на одговорното лице кое поднело инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на одговорното лице.

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЛИ)

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА

Во оваа рубрика се запишува бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од евиденцијата на Царинската управа (на пример, "1548/31/12/2000").

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИКОТ

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на пополнетиот сет за увоз, име и презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапник. Оваа рубрика царинскиот декларант/застапник ја оверува со печат.

ГЛАВА 7**ТЕКСТУАЛНИ РУБРИКИ****Член 22**

(Содржина на правилникот)

- (1) Текстуалните рубрики, освен вториот ред на рубриката А, ги пополнува царински или друг овластен орган во согласност со тоа, која царинска постапка е избрана од страна на декларантот.
- (2) Текстуалните рубрики се пополнуваат на следниов начин:

РУБРИКА А - ПОЛДОВЕН/ИЗВОЗЕН/ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Оваа рубрика се состои од три реда и се пополнува, при користење на сетот за транзит, сетот за извоз и сетот за увоз, на следниов начин:

(пополнување на сетот за транзит)

Прв ред:

Се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на одредишниот царински орган

Втор ред:

Не се пополнува.

Трет ред:

Се пополнува на листовите со реден број 4 и 5 и тоа:

- бројот и датумот на документот со кој се потврдува дека стоките се ставени во царинска постапка со која завршува транзитната постапка, или
- бројот и датумот од контролникот под кој е евидентиран сетот за транзит кај одредишниот царински орган каде стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.

Овој ред се оверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на одредишниот царински орган.

(дополнување на сетот за извоз)

Прв ред:

Се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на појдовниот/извозниот царинскиот орган.

Втор ред:

Овој ред не се пополнува.

Трет ред:

Се запишува број, датум и часот на регистрација на сетот за извоз, како и потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот.

(дополнување на сетот за увоз)

Прв ред:

Се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинскиот орган каде се врши царинење на стоките.

Втор ред:

Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран кај царински орган наведен во првиот ред.

Ако се пушта во слободен промет стока за која во претходната постапка започнала постапка со економски ефект, оваа рубрика не се пополнува.

Трет ред:

Се запишува број, датум и часот на регистрација на сетот за увоз, како и потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот.

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ

Оваа рубрика се пополнува кога се користи сетот за извоз и сетот за увоз.

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта бројот и датумот на утврдување на образецот ЕЦД.

Во средниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта редниот број и датумот од приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД, кој се заверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник.

Ако привремено се увезуваат или привремено се извезуваат стоки во долниот дел на оваа рубрика се запишуваат, одвоени со коса црта шифрата на царинарницата (царинската испостава), бројот и годината на решението за одобрен привремен увоз или привремен извоз и рокот за враќање на привремено увезените или привремено извезените стоки (на пример, "1050/648/1999/15/05/2000").

РУБРИКА В - ПОЈДОВЕН/ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Оваа рубрика се пополнува, при користење на сетот за транзит и сетот за извоз, на следниов начин:

(дополнување на сетот за транзит)

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на појдовниот царинскиот орган каде започнува транзитната постапка.

Во долниот дел на оваа рубрика се запишува:

- број, датум и часот на регистрација на сетот за транзит;
- потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот;

(пополнување на сетот за извоз)

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на одредишниот царински орган.

Долниот дел на оваа рубрика се пополнува на листовите со реден број 4 и 5 и тоа:

- бројот и датумот на документот/контролникот со кој се потврдува дека стоките се ставени во царинска постапка со која завршува транзитната постапка, или
- бројот и датумот од контролникот под кој е евидентиран сетот за извоз кај одредишниот царински орган дека стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија.

Овој ред се оверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на надлежниот царински орган.

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Во оваа рубрика во сетот за транзит и сетот за извоз се запишува:

прв ред "РЕЗУЛТАТ": наодите од прегледот на стоките,

втор ред "СТАВЕНИ ПЛОМБИ - ВКУПНО": вкупен број на ставени царински пломби.

трет ред "ИДЕНТИТЕТ": идентификациски ознаки на ставените царински обележја.

четврт ред "РОК-ДАТУМ": рокот-датумот за предавање на стоката на одредишниот царински орган.

пети ред "ПОТПИС": потпис и факсимил на царинскиот работник, односно царинските работници кои го извршиле прегледот на стоката.

дел "ПЕЧАТ": печат на појдовен/извозен царински орган.

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА КАЈ ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Оваа рубрика ја пополнува ветеринарниот, пазарниот, санитарниот или друг овластен орган, доколку таква контрола е пропишана за предметната постапка. Во оваа рубрика може да се запишуваат и подеталните наоди на царинскиот орган за прегледот на стоките.

РУБРИКА Ѓ - ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН

Оваа рубрика е наменета за потврдување на претовар на стоката во друго транспортно средство, наведено во рубриката 55. Се запишува вкупниот број и ознаките на ново ставените царински обележја, печат на надлежниот царински орган и име и презиме (факсимил) и потпис на одговорниот царински работник.

РУБРИКА Е - ПОТВРДА ОД ОВЛАСТЕНИ ОРГАНИ

Во оваа рубрика се запишуваат потврдите од овластени органи, кои ги потврдуваат вонредните случки за време на транзитот запишани во рубрика 56.

БЕЛЕШКА ЗА ПОТВРДА НА ПРИЕМ (се пополнува од превозникот пред да се предаде на одредишниот царински орган)

На барање на превозникот одредишниот царински орган го потврдува пополнетиот одрезок (талон).

РУБРИКА С - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Оваа рубрика ја пополнува одредишниот царински орган во увозната царинска постапка и во неа се запишува:

- наодите при прегледот на стоката (подеталните забелешки се пополнуваат на позадината на листот број 6),
- потпис и факсимил на одговорните царински работници кои извршиле преглед на стоката.
- други забелешки, кои што се определени со други царински прописи или кои што ќе ги определи Царинската управа.

ГЛАВА 8 ДРУГИ ИСПРАВИ

ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 23

(Образец на елементарната декларација)

Одредбите од член 24 до 26 на овој правилник се применуваат доколку елементарната декларација се поднесува на посебен образец.

Член 24

(Содржина на елементарната декларација)

- (1) Образецот на елементарната декларација (ЕД) се состои од три листа:
 - лист со број 1 - за царинскиот орган,
 - лист со број 2 - за декларантот/застапникот,
 - лист со број 3 - за одговорното лице на кое му е дадено одобрение од царинскиот орган за привремено чување на стоката
- (2) Ако со еден образец на елементарната декларација неможат да се запишат податоците за идентификација на сите пратки (увозници/примачи на стоката), се поднесуваат потребен број на обрасци на елементарна декларација.
- (3) Во сите случаи кога се користи елементарната декларација (ЕД), кон неа, се поднеува и дополнителна елементарна декларација (ДЕД), составена од три листа наменети за лицата од став 1 на овој член. Бројот на дополнителни елементарни декларации кои се поднесуваат кон елементарната декларација е еднаков со вкупниот број на пратки, односно примачи/увозници на стоката. Бројот на поднесени дополнителни елементарни декларации мора да е идентичен со податокот наведен во рубрика 3 (вкупен број на пратки).
- (4) Образецот на елементарната декларација и дополнителната елементарна декларација се со димензии 210 x 297 мм, со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Сите рубрики на образецот на елементарната декларација и на образецот на дополнителната елементарна декларација се самокопирни, со исклучок на рубриците В и Г на образецот на дополнителната елементарна декларација.
- (5) Образецот на елементарната декларација е даден во Прилог 5 на овој правилник, а образецот на дополнителната елементарна декларација е даден во Прилог 6 на овој правилник. Прилозите 5 и 6 се составен дел на овој правилник.

Член 25

(Содржина на рубриците)

- (1) Рубриците на елементарната декларација и на дополнителната елементарна декларација се пополнуваат на следниот начин:

РУБРИКА 1 - ДЕКЛРАНТ/ЗАСТАПНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на декларантот/застапникот.

РУБРИКА 2 - ОБРАСЦИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: реден број на образецот ЕД или на образецот ДЕД.
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЕД и ДЕД.

(На пример, еден образец ЕД со 2 пратки (примачи/увозници) треба да содржи еден образец на ЕД и два обрасци на ДЕД. На првиот образец, т.е. на образецот ЕД се запишува "1" во првата

подрубрика и "3" во втората подрубрика. На вториот образец, т.е. на првиот образец на ДЕД се запишува "2" и "3" соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ДЕД се запишува "3" и "3" соодветно).

РУБРИКА 3 - ВКУПЕН БРОЈ НА ПРАТКИ

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на пратки (примачи/увозници на стоката) пријавени со образецот ЕД, кој што одговара со последниот податок наведен во рубриката 16 (Реден број на пратката).

РУБРИКА 4 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на лицето наведено во одобренieto за отворање на царински склад со кое е одобрено привремено чување на стоката, односно назив и адреса на лицето наведено во одобренieto од царинскиот орган за привремено чување на стока или на транспортното средство во друг простор. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на одговорното лице.

РУБРИКА 5 - ШИФРА И ИМЕ НА ЦАРИНСКИ СКЛАД

Во оваа рубрика се запишува шифрата и името на царинскиот склад, определена во одобренieto за отворање на царински склад, во кој што е одобрено привремено чување на стоката, или друг простор за кој било дадено одобрение од царинскиот орган за привремено чување на стоката или транспортното средство.

РУБРИКА 6 - ДАТУМ НА ПРИСТИГАЊЕ

Во оваа рубрика се запишува датум кога стоката е сместена кај одговорното лице наведено во рубриката 4 за привремено чување.

РУБРИКА 7 - ГАРАНЦИЈА

Во оваа рубрика се запишува бројот на инструментот за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од свиденцијата на Царинската управа.

РУБРИКА 8 - ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАЊЕ

Во оваа рубрика се запишува времето (час и минута) кога стоката е сместена кај одговорното лице наведено во рубриката 4 за привремено чување.

РУБРИКА 9 - НАЗИВ НА ПРЕВОЗНИКОТ

Во оваа рубрика се запишува назив и седиште на превозникот, што ја презвело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински орган.

РУБРИКА 10 - ШИФРА НА ДРЖАВА НА УТОВАР

Во оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави, каде што стоките биле натоварени на транспортното средство од рубриката 13.

РУБРИКА 11 - ОЗНАКА И ВКУПЕН БРОЈ НА КОЛЕТИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

Прва подрубрика:

Во оваа подрубрика се запишува шифрата за видот на колети од кодексот на шифри за вид на колети. Ако постојат повеќе видови на колети се запишува бројот "99".

Втора подрубрика:

- во оваа подрубрика се запишува вкупниот број на коletes за сите пратки декларирани со елементарната декларација. Вкупниот број на коletes мора да е еднаков со збирот на бројот на коletes за секоја пратка, наведени во рубрика 19.

РУБРИКА 12 - ВКУПНА БРУТО МАСА

Во оваа рубрика се запишува вкупната бруто маса на сите пратки декларирани со елементарната декларација. Вкупната бруто маса мора да е еднаква со збирот на бруто масата за секоја пратка, наведена во рубрика 20.

РУБРИКА 13 - РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно натоварена (вличното возило и приколка). Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "SK038GE/SK016IZ").
- втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за држави.

РУБРИКА 14 - ВИД НА ТРАНСПОРТ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри за видот на вличното транспортно средство, во согласност со рубрика 13.
- втора подрубрика: се запишува видот на транспортно средство, во согласност со рубрика 13

РУБРИКА 15 - ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

Оваа рубрика е поделена на четири подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: се запишува името и шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици на појдовниот царински орган од претходната постапка.
- втора подрубрика: се запишува "Т"-ако стоката во претходната постапка транзитирала со ТИР карнет, односно се запишува "К"-ако стоката во претходната постапка транзитирала со ЕЦД.
- трета подрубрика: се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран кај појдовниот царински орган наведен во првата и втората подрубрика.
- четврта подрубрика: се запишува датумот кога документот од претходната постапка е евидентиран кај појдовниот царински орган наведен во првата и втората подрубрика.

РУБРИКА 16 - РЕДЕН БРОЈ НА ПРАТКАТА

Во оваа рубрика се запишува редниот број на пратката од вкупниот број на пратки наведен во рубрика 3.

РУБРИКА 17 - ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Во оваа рубрика се запишува даночниот број на примачот/увозникот на пратката.

Ако примач е физичко лице се запишува неговиот единствениот матичен број.

Ако примач е физичко лице-странец, се запишува бројот на неговата патна исправа.

РУБРИКА 18 - БРОЈ НА ПРЕВОЗНА ИСПРАВА

Во оваа рубрика се запишува идентификациониот број на превозната исправа. Ако стоката во претходната постапка транзитирала со ТИР карнет, во оваа рубрика се запишува серискиот број на ТИР-карнетот.

РУБРИКА 19 - ОЗНАКА И БРОЈ НА КОЛЕТИ

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

прва подрубрика:

- во оваа подрубрика се запишува шифрата за видот на колет од кодексот на шифри за вид на колет. Ако постојат повеќе видови на колет се запишува бројот "99".

втора подрубрика:

- во оваа подрубрика се запишува вкупниот број на колет кој се однесуваат за конкретната пратка (примач/увозник на стоката).

РУБРИКА 20 - БРУТО МАСА

Во оваа рубрика се запишува вкупната бруто маса која се однесуваат за конкретната пратка (примач/увозник на стоката).

РУБРИКА 21 - КОНРОЛА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ

Во оваа рубрика се запишува име и презиме на одговорното лице на лицето наведено во рубрика 4. Одговорното лице става свој потпис и печат, со што потврдува дека стоката наведена во ЕД и ДЕД ја превзел на привремено чување.

**РУБРИКА 22 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА
ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИКОТ**

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на елементарната декларација и дополнителната елементарна декларација, име и презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапник. Оваа рубрика царинскиот декларант/застапник ја оверува со печат.

РУБРИКА 23 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол после ознаката "Бр." се запишува даночниот број на царинскиот обврзник.

Ако примач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот.

Ако примач е физичко лице-странец, се запишува неговото име, презиме, адреса и број на неговата патна исправа.

РУБРИКА 24 - ИСПРАКАЧ/ИЗВОЗНИК

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето, што ја продава/испрака стоката, наведено во фактурата.

РУБРИКА 25 - ОПИС НА СТОКАТА

Во оваа рубрика се запишува опис на стоката за конкретната пратка (примач/увозник на стоката), со вообичаениот трговски назив на стоката и податоците потребни за идентификација и распоредување на стоката според номенклатурата на Царинската тарифа.

РУБРИКА 26 - ВРЕДНОСТ НА СТОКАТА

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин:

- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува вредноста на стоката.

- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата или проценетата вредност од појдовниот царински орган во валута, заокружена на две децимални места.

Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата подрубрика се запишува шифрата на денарот од кодексот на шифри за видови на валути, а во втората подрубрика

вкупната пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на царински давачки на денот на поднесувањето ка елементарната и дополнителната елементарна декларација.

Член 26
(Текстуални рубрики)

- (1) Текстуалните рубрики ги пополнува царинскиот орган, доколку со одобрената поденоставена постапка не е определено поинаку.
- (2) Текстуалните рубрики се пополнуваат на следниот начин:

РУБРИКА А - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинскиот орган одговорен за евиденцијата за привремено чување на стоката. Во долниот дел на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на прием на елементарната декларација и потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на елементарната и дополнителната елементарна декларација.

РУБРИКА Б - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН

Оваа рубрика ја пополнува одредишниот царински орган и во неа одговорниот царински работник го евидентира датумот кога е извршен преглед и потврдува со свој потпис и печат дека податоците наведени во ЕД и ДЕД одговараат со стварната состојба на стоките утврдени при прегледот. Подетални забелешки за наодите од прегледот се запишуваат во рубриката В.

Во делот означен со "Печат" одредишниот царински орган ја оверува ЕД и ДЕД со ставање на печат.

РУБРИКА В - НАОДИ ПРИ ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА

Во оваа рубрика царинскиот работник кој извршил преглед на стоката запишува подетални забелешки за наодите при прегледот.

РУБРИКА Г - РАЗДОЛЖУВАЊЕ

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за видот, бројот и датумот на документот со кој се раздолжува елементарната декларација. Бројот на колет и бруто масата која се раздолжува се запишува во делот "КОЛИЧИНА", додека податоците за бројот на колет и бруто масата која останува и понатаму привремено да се чува се запишуваат во делот "ОСТАТОК". Во делот "ПОТВРДУВАЊЕ" одговорниот царински работник ги потврдува претходно наведените податоци со потпис и факсимил и става печат од одредишниот царински орган.

ЦАРИНСКИ МАНИФЕСТ

Член 27
(Образец на царинскиот манифест)

- (1) Образецот на царинскиот манифест се применува во езерскиот сообраќај, како елементарна декларација.
- (2) Образецот на царинскиот манифест е даден во прилог 7 на овој правилник и претставува негов составен дел.
- (3) Образецот на царинскиот манифест е со димензии 420 x 297 мм и се пополнува во три примероци.
- (4) Образецот е отпечатен во сина боја. Соодветните рубрики се пополнуваат со машина за пишување, печатар или со хемиско пенкало. Доколку подносителот го пополнува образецот рачно, истиот мора да биде пополнет со печатни букви.
- (5) Царинскиот манифест мора да ги содржи следните податоци, кои се запишуваат во соодветните рубрики на образецот:

Рубрика - НА ПРИСТИГНУВАЊЕ / НА ЗАМИНУВАЊЕ

Се заокружува соодветниот збор во однос на тоа дали се работи за пристигнување односно заминување на пловниот објект.

Рубрика - ИМЕ НА ПЛОВНИОТ ОБЈЕКТ

Се запишува целосното име на пловниот објект.

Рубрика - ЗНАМЕ

Се запишува името на државата под чие што знаме плови пловниот објект.

Рубрика - ПРИСТИГНУВАЊЕ

Се запишува денот и часот на пристигнувањето на пловниот објект.

Рубрика - ОД ПРИСТАНИШТЕ

Се запишува казивот на пристаништето од кое што пристигнува пловниот објект.

Рубрика - ЗАПОВЕДНИК

Се запишува името и презимето на заповедникот на пловниот објект.

Рубрика - БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПАЖ

Се запишува бројот на членовите на екипажот на пловниот објект.

Рубрика - БРОЈ НА ПАТНИЦИ

Се запишува бројот на патници на пловниот објект.

Рубрика - МАНИФЕСТ НА ПРИСТИГНУВАЊЕ БР.

При поднесување на царинскиот манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува.

При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на манифестот на пристигнување.

Рубрика - ДАТУМ

При поднесување царински манифест на пристигнување се запишува датумот на поднесување на манифестот.

При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на царинскиот манифест на пристигнување.

Рубрика - ЗАМИНУВАЊЕ

При поднесување на царински манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува.

При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на заминување.

Рубрика - ЗА ПРИСТАНИШТЕ

При поднесување на царински манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува.

При поднесување на царински манифест на заминување се запишува одредишното пристаниште.

Рубрика - РЕДЕН БРОЈ

Се запишува редниот број на заведувањето на пратката.

Рубрика - ПРИСТАНИШТЕ НА УТОВАР / РАСТОВАР

Се запишува пристаништето на утовар / растовар на стоката.

Рубрика - БРОЈ НА ТЕРЕТНИЦИ

Се запишува бројот на теретници од поделното пристаниште за секое поделно пристаниште.

Рубрика - КОЛЕТИ

Во првата подрубрика "Број" се запишува бројот на колети.

Во втората подрубрика "Вид" се запишува видот на колети.

Рубрика - БРУТО ТЕЖИНА ВО КГ

Се запишува бруто тежината во килограми.

Рубрика - ОПИС НА СТОКАТА

Се запишува видот на стоката.

Рубрика - ЗАБЕЛЕШКА

Се запишуваат поважните забелешки.

(5) Царинскиот орган ги пополнува следните рубрики:**Рубрика - КОНТРОЛНИК НА МАНИФЕСТИ БР.**

Се запишува редниот број од контролникот на манифести на пристигнување, односно заминување.

Рубрика - ДАТУМ

Се запишува датумот на запишување во контролникот на манифести на пристигнување односно заминување.

Рубрика - ЦАРИНСКИ РАБОТНИК

Царинскиот работник кој што го примил манифестот се потпишува и става печат.

...ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЗАЈМУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВИ**Член 28**

(Образец на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови)

(1) Образецот на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови се печати во блок и се употребува во три примероци:

- првиот примерок го задржува царинскиот орган по преземањето на стоката;
- вториот примерок му служи на авиокомпанијата за подигање на стоката од посебното царинско складиште;
- третиот примерок го чува авиокомпанијата.

- (2) Образецот се печати на самокопирна хартија со димензии 210x148 мм, со најмала маса од 44 гр/м² и не смее да содржи дрвна целулоза.
- (3) Образецот на известувањето за позајмување на делови е даден во Прилог 8 на овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 29

(Пополнување на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови)

- (1) Известувањето за позајмување на делови за воздухоплови го пополнува авиокомпанијата.
- (2) Во рубриката "Царински орган" се запишува името на царинскиот орган каде се врши позајмување на делови на воздухоплови.
- (3) Во рубриката "Авиокомпанија" се запишува називот на авиокомпанијата која врши позајмување на делови на воздухоплови.
- (4) Во рубриката "Бр." се пополнува редниот број од евиденцијата, која што ја води авиокомпанијата.
- (5) Во рубриката "Датум" се запишува датумот на поднесување на известувањето.
- (6) Во рубриките од 1 до 10 се запишува:
 1. аеродромот, каде што делот ќе биде заменет,
 2. регистерска ознака и тип на воздухопловот,
 3. назив на претпријатието заемодавач,
 4. назив на претпријатието заемопримач,
 5. број на авионскиот товарен лист (АТЛ) и број на лет,
 6. количина,
 7. назив на предметниот дел по АТЛ,
 8. вредност на делот по АТЛ,
 9. кратка забелешка, зошто се позајмува делот,
 10. делот е примен со К.број.
- (7) Известувањето го потпишува одговорното лице на авиокомпанијата.
- (8) Доколку врз основа на поднесеното известување делот е преземен, односно вратен од авиокомпанијата, царинскиот орган тоа ќе го потврди со потпис. Во рубриката "ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ" се запишува реден број и датум од евиденцијата за превземање, односно враќање на позајмените делови за воздухоплови.

ПОШТЕНСКО ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА

Член 30

(Образец на поштенско царинската проследница)

- (1) Образецот на поштенско царинската проследница е дадена во Прилог 9 на овој правилник и претставува негов составен дел.
- (2) Образецот се печати во блок, во црна боја со димензии 210 x 148 мм, на самокопирен премаз на задната страна на листот, со најмала маса 44 гр/м² и не смее да содржи дрвна целулоза.
- (3) Поштенско царинската проследница се поднесува на царинскиот орган во пет примероци:
 - првиот примерок го задржува појдовниот царински орган, кој што ги потврдува сите четири примероци;
 - вториот примерок го задржува појдовната пошта;
 - третиот и четвртиот примерок се приложуваат кон поштенскиот заклучок, со кој што се примаат поштенските пратки кај одредишниот царински орган, кој што ги потврдува обата примерока, едниот го враќа во поштата, а со другиот го потврдува приемот на пратките кај појдовниот царински орган.
 - петиот примерок го задржува одредишниот царински орган.

Член 31
(Пополнување на образецот)

Рубриките на поштенско царинската проследница се пополнуваат на следниов начин:

Рубрика 1 и 2: поштата ги запишува шифрите или називите на поштенските испостави,

Рубрика 3 до 9: поштата го запишува бројот на вреќи во заклоучокот,

Рубрика 10 и 11: поштата го запишува бројот на пратки.

Рубрика 12: забелешка.

ПОШТЕНСКО ЦАРИНСКА ПРИЈАВА

Член 32
(Образец на поштенско царинска пријава)

- (1) Образецот на поштенско царинската пријава е даден во Прилог 10 на овој правилник и претставува негов составен дел.
- (2) Образецот на поштенско царинската пријава е со димензии 210 x 297 мм и се печати во црна боја. Хартијата мора да биде самокопирна, со најмала маса од 44 гр/м² и не смее да содржи дрзна целулоза.
- (3) Поштенско царинската пријава се пополнува во два примерока, кои што поштенскиот работник ги евидентира во евиденцијата и ги потпишува, а потоа еден примерок му поднесува на царинскиот орган.

Член 33
(Пополнување на поштенско царинската пријава)

- (1) Рубриките на поштенско царинската пријава се пополнуваат на следниов начин:
 - Рубрика 1 - РЕДЕН БРОЈ: редоследен број на пратката.
 - Рубрика 2 - ДАТУМ НА РЕГИСТРАЦИЈА: датум на регистрирање на поштенската пратка во поштенско царинската пријава.
 - Рубрика 3 - ПРИЕМЕН БРОЈ: приеман број на поштенската пратка.
 - Рубрика 4 - ПРИЕМНА ПОШТА: приемна странска пошта.
 - Рубрика 5 - ТЕЖИНА: тежина на пратката во килограми (до три децимални места).
 - Рубрика 6 - ПРИМАЧ: назив (име) и адреса на примачот.
 - Рубрика 7 - ОДРЕДИШНА ПОШТА: шифра на одредешната поштенска испостава.
 - Рубрика 8 - БРОЈ НА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА.
 - Рубрика 9 - ЗАБЕЛЕШКА
- (2) Кога поштенската пратка е пуштена во една од царински дозволените употреби или користење на стока, надлежниот царински орган во рубриката 8 го запишува бројот на документот или соодветната законска одредба со кое е одобрено тоа преземање.

ГЛАВА 9
ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 34
(Примена)

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник“ на Република Македонија, а ќе се применува од 01.04.2000 година.

Бр. 11-2239/
28 февруари 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

ПРИЛОЖИЈА

1		2 Използван/Извешан		Бр.		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ПОЛД / ИЗВОЗ / ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН	
		3 Образу		4 Тип лист					
		5 Назначба		6 Број на листи		7 Референтен број			
		8 Превоз		Бр.		9 Финансово одговорно лице		Бр.	
ПРИМЕРОК ЗА ПОДОВЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН		10 Зема на пр		11 Зема со кој		12 Податок за вредноста		13 ЗЗП	
		прие		со пр					
		14 Декларант/застапник		Бр.		15 Зема за поплаќа/внес		16 Зема на потекот	
						17 Ш. на зема на потекот / ново		18 Ш. на зема на намет	
1		19 Регистрација и државна на транспортното средство при поплаќа		19 Код		20 Услов на исправа			
		21 Регистрација и државна на транспортното средство што ја нивува границата				22 Валути и вкупен износ на фактурата		23 Курс на валута	
		25 Вид на транзит		26 Вид на внатрешен транспорт		27 Место на увоз		28 Финансови и банкарски податоци	
		29 Излезен царински орган		30 Стоката е ометана					
31 Пакување		Опис на и броеви - контейнер - број и вид		32 Р. бр. на		33 Тарифна ставка			
		1		намет				34 Шифра на зема на потекот	
		2						35 Бруто маса (кг.)	
		3						36 Нето маса (кг.)	
4		4						37 ПОСТАПКА	
		5						38 Нето маса (кг.)	
		6						39 Количина	
		7						40 Елементарна декларација/препорачен документ	
8		8						41 Количина по един. мери	
		9						42 Вредност на намет	
		10						43 Ед. м.	
		11						44 Количина по един. мери	
46 Дополнителна информација		12						45 Количина по един. мери	
		13						46 Вредност на намет	
		14						47 Ед. м.	
		15						48 Количина по един. мери	
47 Прем на		Вид		Основа		Ставка		Износ	
		НП		48 Одговорно плаќање		49 Шифра на старост			
		Вкупен износ							
		Б. ПОДАТОЦИ ЗА КРИЖЕЊЕ							
50 Излезен образец		Бр.		Потпис		В. ПОДОВЕН/ОПРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН			
		Застапувач по:							
		Документ место:							
		51 Превозен царински орган на транспорт (и зема)							
52 Гаранција		Шифра		53 Определишен царински орган					
		Г. КОНТРОЛА НА ПОДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН		Потпис		54 Место и датум			
		Резултат:							
		Ставени пломби - вкупно:							
Д. КОНТРОЛА КАЈ ПОДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН		Идентитет:							
		Рок - датум:							
		Потпис:							

2		Исправки/Извозник		Бр.	1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А... ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН	
		3 Обради		4 Ток лист				
ПРИМЕРОК ЗА СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА - ИЗВОЗ		8 Прием		Бр.	9 Финансово одговорно лице		Бр.	
		10 Зона на пр		11 Зона со кој	12 Податок за вредноста		13 ЗЗП	
		14 Декларант/застапник		Бр.	15 Зона на поплаќање/напо		16 Зона на поплаќање/напо	17 Зона на поплаќање/напо
		18 Регистрација и држава на транспортното средство при поплаќање		19 Конт	20 Услов на испорака			
2		21 Регистрација и држава на транспортното средство што ја менува границата		22 Валути и валути износ на фактурата		23 Курс на валута	24 Природа на транспорт	
		25 Вид на транспорт на граница		26 Вид на внатрешен транспорт	27 Место на утовар	28 Финансови и банкарски податоци		
		29 Излезен царински орган		30 Стоката с описот				
		31 Пакетирање тарифно наименование и спис на стоката		32 Р бр на		33 Тарифна ознака		
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност		34 Шифра на зона на		35 Бруто маса (кг)		36 Шифра на зона на		37 Шифра на зона на
		37 ПОСТАПКА		38 Нето маса (кг)		39 Количина		
		40 Елементарна декларација/протокол документ		41 Количина во една мера		42 Вредност на нивен	43 Ед. м	
		44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност		45 Шифра на зона на		46 Шифра на зона на		
47 Прок на давање		Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	48 Општо плаќање	
		Вкупен износ:						49 Шифра на зона на
51 Превоз, царински орган на транспорт (и зери)		50 Главен објект		Бр.	Потпис:		В ПОДОВЕН/ОПРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН	
		застапен по: Датум и место:						
52 Партија						Шифр		53 Определен царински орган
Г КОНТРОЛ НА ПОДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН		Резултат:		Печат:		54 Место и датум		
		Ставени пломби - вкупно:				Име и презиме и потпис на декларантот/застапникот		
		идентитет:						
		Рок - датум:						
		Потпис:						

ПРИМЕРОК ЗА ИСПРАКАЧОТ/ИЗВОЗНИКОТ					1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А... ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН	
3	2 Испраќач/Извозник Бр.				3 Образи		4 Тов. лист	
	8 Примач Бр.				5 Наземна		6 Број на коплет	
	9 Финансово одговорно лице Бр.				7 Референтен број			
	14 Депозит/застапник Бр.				10 Земја на пр. прие		11 Земја со кој се трг	
	15 Земја на погаче/извоз				12 Податоци за вредноста		13 ЗЗП	
	16 Земја на потекот				15 Ш. на земја на погаче/извоз		17 Ш. на земја на намен	
	18 Регистрација и држава на транспортното средство при погаче				19 Конт.		20 Услови на испорака	
	21 Регистрација и држава на транспортното средство што ја менаџира правата				22 Валута и вкупен конос на фактурата		23 Курс на валута	
	25 Вид на транзит на граница				26 Вид на внатрешен транспорт		27 Место на утовар	
	29 Излезен царински орган				30 Стоката е омањена		28 Финансови и банкарски податоци	
3	31 Писување тарифно наименование и опис на стоката				32 Р. бр. на нак.		33 Тарифна ознака	
	34 Шифра на земја на потекот				35 Бруто маса (кг)		36 Нето маса (кг)	
	37 ПОСТАПКА				38 Нето маса (кг)		39 Контиген	
	40 Елементарна декларација/претходен документ				41 Копијата во еден мери		42 Вредност на намен	
	43 Ед. м.				44 Шифра		45 Статистичка вредност	
	46 Шифра на остаток				47 Општоено плаќање		48 Шифра на остаток	
	49 Шифра на остаток				50 Главен образец Бр.		Потпис	
	51 Презент. царински орган на транзит (и земја)				52 Гаранција		53 Определен царински орган	
Г КОНТРОЛА НА ПОДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН				Печат		54 Место и датум		
Резултат						Име и презиме и потпис на депозитот/застапникот		
Ставени пломби - вкупно								
идентитет								
Рок - датум								
Потпис								

ПРЕДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИОТ ЦАРСКИ ОРГАН		А. ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРСКИ ОРГАН	
4	1. Декларација	1. Декларација	
	2. Обрзот	2. Обрзот	
	3. Извозот	3. Извозот	
	4. Телот	4. Телот	
4	5. Превозот	5. Превозот	
	6. Превозот	6. Превозот	
	7. Превозот	7. Превозот	
	8. Превозот	8. Превозот	
4	9. Превозот	9. Превозот	
	10. Превозот	10. Превозот	
	11. Превозот	11. Превозот	
	12. Превозот	12. Превозот	
4	13. Превозот	13. Превозот	
	14. Превозот	14. Превозот	
	15. Превозот	15. Превозот	
	16. Превозот	16. Превозот	
4	17. Превозот	17. Превозот	
	18. Превозот	18. Превозот	
	19. Превозот	19. Превозот	
	20. Превозот	20. Превозот	
4	21. Превозот	21. Превозот	
	22. Превозот	22. Превозот	
	23. Превозот	23. Превозот	
	24. Превозот	24. Превозот	
4	25. Превозот	25. Превозот	
	26. Превозот	26. Превозот	
	27. Превозот	27. Превозот	
	28. Превозот	28. Превозот	
4	29. Превозот	29. Превозот	
	30. Превозот	30. Превозот	
	31. Превозот	31. Превозот	
	32. Превозот	32. Превозот	
4	33. Превозот	33. Превозот	
	34. Превозот	34. Превозот	
	35. Превозот	35. Превозот	
	36. Превозот	36. Превозот	
4	37. Превозот	37. Превозот	
	38. Превозот	38. Превозот	
	39. Превозот	39. Превозот	
	40. Превозот	40. Превозот	
4	41. Превозот	41. Превозот	
	42. Превозот	42. Превозот	
	43. Превозот	43. Превозот	
	44. Превозот	44. Превозот	
4	45. Превозот	45. Превозот	
	46. Превозот	46. Превозот	
	47. Превозот	47. Превозот	
	48. Превозот	48. Превозот	
4	49. Превозот	49. Превозот	
	50. Превозот	50. Превозот	
	51. Превозот	51. Превозот	
	52. Превозот	52. Превозот	
4	53. Превозот	53. Превозот	
	54. Превозот	54. Превозот	
	55. Превозот	55. Превозот	
	56. Превозот	56. Превозот	
4	57. Превозот	57. Превозот	
	58. Превозот	58. Превозот	
	59. Превозот	59. Превозот	
	60. Превозот	60. Превозот	
4	61. Превозот	61. Превозот	
	62. Превозот	62. Превозот	
	63. Превозот	63. Превозот	
	64. Превозот	64. Превозот	
4	65. Превозот	65. Превозот	
	66. Превозот	66. Превозот	
	67. Превозот	67. Превозот	
	68. Превозот	68. Превозот	
4	69. Превозот	69. Превозот	
	70. Превозот	70. Превозот	
	71. Превозот	71. Превозот	
	72. Превозот	72. Превозот	
4	73. Превозот	73. Превозот	
	74. Превозот	74. Превозот	
	75. Превозот	75. Превозот	
	76. Превозот	76. Превозот	
4	77. Превозот	77. Превозот	
	78. Превозот	78. Превозот	
	79. Превозот	79. Превозот	
	80. Превозот	80. Превозот	
4	81. Превозот	81. Превозот	
	82. Превозот	82. Превозот	
	83. Превозот	83. Превозот	
	84. Превозот	84. Превозот	
4	85. Превозот	85. Превозот	
	86. Превозот	86. Превозот	
	87. Превозот	87. Превозот	
	88. Превозот	88. Превозот	
4	89. Превозот	89. Превозот	
	90. Превозот	90. Превозот	
	91. Превозот	91. Превозот	
	92. Превозот	92. Превозот	
4	93. Превозот	93. Превозот	
	94. Превозот	94. Превозот	
	95. Превозот	95. Превозот	
	96. Превозот	96. Превозот	
4	97. Превозот	97. Превозот	
	98. Превозот	98. Превозот	
	99. Превозот	99. Превозот	
	100. Превозот	100. Превозот	

ПРИМЕРОК ЗА ПОСТЕДИУВАЊЕ НА ПУТИМ		А... ПОД/ИЗБОР/ОСТАЛ НАПОМЕНА	
51	1. Декларација	3. Страна	4. Страна
	5. Страна	6. Страна	
	8. Страна		
	14. Страна	15. Страна	17. Страна
	18. Страна	19. Страна	
	21. Страна	22. Страна	
52	23. Страна	24. Страна	
31. Страна	25. Страна	26. Страна	
	27. Страна	28. Страна	
	29. Страна	30. Страна	
	31. Страна	32. Страна	
	33. Страна	34. Страна	
	35. Страна	36. Страна	
	37. Страна	38. Страна	
	39. Страна	40. Страна	
41. Страна	41. Страна	42. Страна	
	43. Страна	44. Страна	
	45. Страна	46. Страна	
	47. Страна	48. Страна	
51. Страна	49. Страна	50. Страна	
	51. Страна	52. Страна	
52. Страна	53. Страна	54. Страна	
	55. Страна	56. Страна	
53. Страна	57. Страна	58. Страна	
	59. Страна	60. Страна	
54. Страна	61. Страна	62. Страна	
	63. Страна	64. Страна	
55. Страна	65. Страна	66. Страна	
	67. Страна	68. Страна	
56. Страна	69. Страна	70. Страна	
	71. Страна	72. Страна	
57. Страна	73. Страна	74. Страна	
	75. Страна	76. Страна	
58. Страна	77. Страна	78. Страна	
	79. Страна	80. Страна	
59. Страна	81. Страна	82. Страна	
	83. Страна	84. Страна	
60. Страна	85. Страна	86. Страна	
	87. Страна	88. Страна	
61. Страна	89. Страна	90. Страна	
	91. Страна	92. Страна	
62. Страна	93. Страна	94. Страна	
	95. Страна	96. Страна	
63. Страна	97. Страна	98. Страна	
	99. Страна	100. Страна	

5. Друга изјави за време на преговот /превземни мерки	Е ПОТВРДА ОД ОВЛАСТЕНИ ОРГАНИ
--	--------------------------------------

БЕЛЕШКА ЗА ПОТВРДА НА ПРИЕМ (се пополнува од производителот пред да се предаде на одредениот царински орган)

Со ова се потврдува дека документот _____ оверен од царинската испостава
 _____ под број _____ во кој е запишана регистрација на транспортното средство
 _____ е ставен на увид и дека до овој момент не се утврдени неправилности во врск.
 со пратката за која што се однесува овој документ.

Датум:

Потпис:

 Печат на
 одредениот
 царински орган

ПРИМЕРОК ЗА УВОЗНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН.....	
6	1. Идентификационен број	3. Одредбен бр.	4. Тип документ	5. Невредност	6. Број на копие
	8. Превозно/Увозник	Бр.	9. Финансово одговорно лице	Бр.	7. Референтен број
	10. Зона на пр. прие	11. Зона со изв. се трг	12. Период за вредност	13. ЗЗП	
	14. Декларант/застапник	Бр.	15. Зона на потпишане/внес	16. Зона на потпишане	17. Зона на потпишане
6	18. Регистрација и државна на транспортното средство при донесување	19. Конт.	20. Услови на употреба		
	21. Регистрација и државна на транспортното средство што ја менува границата	22. Валута и вкупен износ на фактурата	23. Курс на валута	24. Природа на трансакцијата	
	25. Вид на превоз, ввозник, транспорт	26. Вид на превоз, ввозник, транспорт	27. Место на увоз	28. Финансиски и билансови податоци	
	29. Влезен царински орган	30. Стоката е сместена			
31. Платежна тарифна ставка и статус на стоката	32. Р. бр. на лист		33. Тарифна ставка		
	34. Шифра на зона на потпишане		35. Бруто меса (кг)	36. Преференцијата	
	37. ПОСТАПКА		38. Нето меса (кг)	39. Коментари	
	40. Еlemenтарна декларација/претходен документ				
41. Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрувања	41. Количина во одред. мери		42. Вредност на влезот	43. Ед. м.	
	44. Шифра на одреденост		45. Прилаганост		
	46. Статистичка вредност				
47. Пром. на државата	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП
	48. Одредбен бр.		49. Шифра на одреденост		
	Б. ПОСТАПКА НА ВВОЗ				
	Вкупен износ:				
50. Превозно/Увозник	Бр.		Потпис:		В.
	Застапен по:				
	Датум и место:				
51. Превозно/Увозник	Бр.		Потпис:		В.
	Застапен по:				
	Датум и место:				
52. Гаранција	Бр.		Потпис:		В.
	Застапен по:				
	Датум и место:				
53. Контрола на одреден цариноски орган	Бр.		Потпис:		В.
	Застапен по:				
	Датум и место:				
54. Место и датум	Бр.		Потпис:		В.
	Застапен по:				
	Датум и место:				
55. Контрола на увозниот цариноски орган					
56. Место и датум					
57. Место и датум					
58. Место и датум					
59. Место и датум					
60. Место и датум					
61. Место и датум					
62. Место и датум					
63. Место и датум					
64. Место и датум					
65. Место и датум					
66. Место и датум					
67. Место и датум					
68. Место и датум					
69. Место и датум					
70. Место и датум					
71. Место и датум					
72. Место и датум					
73. Место и датум					
74. Место и датум					
75. Место и датум					
76. Место и датум					
77. Место и датум					
78. Место и датум					
79. Место и датум					
80. Место и датум					
81. Место и датум					
82. Место и датум					
83. Место и датум					
84. Место и датум					
85. Место и датум					
86. Место и датум					
87. Место и датум					
88. Место и датум					
89. Место и датум					
90. Место и датум					
91. Место и датум					
92. Место и датум					
93. Место и датум					
94. Место и датум					
95. Место и датум					
96. Место и датум					
97. Место и датум					
98. Место и датум					
99. Место и датум					
100. Место и датум					

ПРИМЕРОК ЗА СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА - УВОЗ		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН.....	
7	2 Исправен/Извозен	Бр	3 Образу	4 Тип код	
			5 Назначба	6 Број на извоз	7 Референтен број
	8 Пратен/Увозен	Бр	9 Финансно отворено лице		
			10 Зема на пр	11 Зема на пр	12 Подметок на оданосна
	14 Декларант/застапувач	Бр	15 Зема на извоз/увоз	16 III на зема на прат./увоз	17 III на зема на извоз
	18 Регистрација и државна на транспортното средство при увозот	19 Код	20 Услов на извозот		
	21 Регистрација и државна на транспортното средство што ја вози пратената	22 Вкупна и вкупен износ на фактурата	23 Курс на валута	24 Природа на транспорт	
	25 Вид на транспорт	26 Вид на извозен транспорт	27 Место на увоз	28 Финансов и банкарски партицип	
7	29 Влезен царински орган	30 Стоката е честота			
31 Поголемо тарифно означување и спис на стоката	Означен и бројот - кодификатор - број и вид		32 Р. бр. на	33 Тарифна ознака	
	1			34 Шифра на зема на пратен	35 Бруто маса (кг)
	2			36 Шифра на зема на пратен	37 Препорачан
	3			38 ПОСТАПКА	39 Нето маса (кг)
	4			40 Еквивалентна декларација/транспортен документ	41 Количина во еден мера
	5			42 Вредност на намен	43 Ед. м.
	6			44 Шифра	45 Припадност
	7			46 Статистичка вредност	
47 Пратен на државна	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП
51 Пратен царински орган на транспорт (и земја)	застапен по Датум и место		52 Пратен		
52 Пратен	Шиф		53 Одреден царински орган		
54 КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН			55 Место и датум		
Преглед на стоката извршил			Име и презиме и потпис на декларантот / застапувачот		

ПРИМЕРОК ЗА ПРИМАЧ/УВОЗНИК		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН.....		
8	2 Извешај/Извешај	Бр	3 Обрасци	4 Тов. лист		
	8 Примач/Извешај	Бр	5 Наименува	6 Брз на колети	7 Референтен број	
			9 Финансово одговорно лице	Бр		
			10 Земја на пр. прв	11 Земја со кој се трг	12 Податок за вредноста	13 ЗЗП
	14 Декларант/застапник	Бр	15 Земја на побавне/нов	15 III на земја на побавне/ново	17 III на земја на побавне/ново	
			16 Земја на потекло	17 Земја на намена		
	18 Регистрација и држава на транспортното средство при доаѓање	19 Конт.	20 Услови на испорака			
	21 Регистрација и држава на транспортното средство што ја менува границата	22 Валута и вкупен износ на фактурата	23 Курс на валута	24 Природа на трансакцијата		
	25 Вид на транзит на правец	26 Вид на внатрешен транспорт	27 Место на утовар	28 Финансови и банкарски податоци		
	8	29 Влезен царински орган	30 Стоката е сместена			
31 Пакување тарифно наименование и опис на стоката	Описи и броеви - контејнер - број и вид		32 Р. бр. на јан	33 Тарифна ознака		
	1			34 Шифра на земја на потекло	35 Бруто маса (кг)	
	2			36 Преферен		
	3			37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	
	4			39 Контиген		
	5			40 Елементарна декларација/претходен документ		
	6			41 Количина во един. мери	42 Вредност на намен	
	7			43 Ед. м.		
44 Дополнителна информација приложен документ потврда и одобрување	1		Шифра			
	2		45 Прилаштување			
	3		46 Статистичка вредност			
	4					
47 Прозем на давање	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП	
	Б. ПОДАТОЦИ ЗА КРИЖЕЊЕ					
50 Главен собирач	Бр		Потпис		В	
51 Предвиден царински орган на транзит (и земја)	Застапен по. Датум и место					
52 Парница			Шифр	53 Одреден царински орган		
S КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН			Печат		54 Место и датум	
Преглед на стоката извршил			Име и презиме и потпис на декларантот / застапникот			

ПРИЛОГ 2

Импорт/Износ		Вид		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А. ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН				
				БИГ						
				3 Образи		1				
31. Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на пак	33 Тарифна ставка	34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг.)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг.)	39 Контиген		
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1									
	2									
31. Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на пак	33 Тарифна ставка	34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг.)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг.)	39 Контиген		
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1									
	2									
31. Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на пак	33 Тарифна ставка	34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг.)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг.)	39 Контиген		
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1									
	2									
31. Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на пак	33 Тарифна ставка	34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг.)	37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг.)	39 Контиген		
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1									
	2									
47 Пром. на девизи	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП
Вкупно за прво наменувание					Вкупно за второ наменувание					
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	← ВКУПЕН ЗБИР
										1 Примерок за појдовниот царински орган
Вкупно за трето наменувание					Вкупно					
										В ПОД/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН

2 Изданието/Изданията		Бр		1. ДЕКЛАРАЦИЯ		БИС		3 Обрзаци		2								
31	Пакување тарифско наименование и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - брз и вид				32	Р бр на	Тарифна ознака	34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Количество
		1																
		2																
		3																
		4																
		5																
		6																
		7																
8																		
44	Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1				41	Количество во един. мера	42	Вредност на наименов.	43	Ед. м.							
		2																
		3																
		4																
31	Пакување тарифско наименование и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - брз и вид				32	Р бр на	Тарифна ознака	34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Количество
		1																
		2																
		3																
		4																
		5																
		6																
		7																
8																		
44	Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1				41	Количество во един. мера	42	Вредност на наименов.	43	Ед. м.							
		2																
		3																
		4																
31	Пакување тарифско наименование и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - брз и вид				32	Р бр на	Тарифна ознака	34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Количество
		1																
		2																
		3																
		4																
		5																
		6																
		7																
8																		
44	Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1				41	Количество во един. мера	42	Вредност на наименов.	43	Ед. м.							
		2																
		3																
		4																
47	Презиме на декларатор	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП							
Вкупно за прво наименование:						Вкупно за второ наименование:												
Вид	Основа	Ставка	Износ	НП	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП	Вид	Основа	Ставка	Износ	НП				
Вкупно за трето наименование:						Вкупно												

2

Примерок за статистичка обработка - извоз

В ПОД/ОПРЕД ЦАРИНСКИ ОРГАН

1. ДЕКЛАРАЦИЈА										А. ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН			
2. Испраќач/Извозник					Бр.					БИС			
3. Образи					3								
31. Пакување тарифно наменета и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид					32. Р. бр. на намен	33. Тарифна ознака					34. Шифра на земја на потекот	35. Бруто маса (кг)
44. Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1.					37. ПОСТАПКА	38. Нето маса (кг)					39. Коментари	
	2.												
	3.												
	4.												
					40. Елементарна декларација/претходен документ								
					41. Количина во един. мера					42. Вредност на намен		43. Ед. м.	
					Шифра					46. Статистичка вредност			
31. Пакување тарифно наменета и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид					32. Р. бр. на намен	33. Тарифна ознака					34. Шифра на земја на потекот	35. Бруто маса (кг)
44. Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1.					37. ПОСТАПКА	38. Нето маса (кг)					39. Коментари	
	2.												
	3.												
	4.												
					40. Елементарна декларација/претходен документ								
					41. Количина во един. мера					42. Вредност на намен		43. Ед. м.	
					Шифра					46. Статистичка вредност			
31. Пакување тарифно наменета и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид					32. Р. бр. на намен	33. Тарифна ознака					34. Шифра на земја на потекот	35. Бруто маса (кг)
44. Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1.					37. ПОСТАПКА	38. Нето маса (кг)					39. Коментари	
	2.												
	3.												
	4.												
					40. Елементарна декларација/претходен документ								
					41. Количина во един. мера					42. Вредност на намен		43. Ед. м.	
					Шифра					46. Статистичка вредност			
31. Пакување тарифно наменета и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид					32. Р. бр. на намен	33. Тарифна ознака					34. Шифра на земја на потекот	35. Бруто маса (кг)
44. Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобрување	1.					37. ПОСТАПКА	38. Нето маса (кг)					39. Коментари	
	2.												
	3.												
	4.												
					40. Елементарна декларација/претходен документ								
					41. Количина во един. мера					42. Вредност на намен		43. Ед. м.	
					Шифра					46. Статистичка вредност			
47. Пром. на давачи	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП			
Вкупно за прво наменувание:					Вкупно за второ наменувание:								
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Износ	НП	← ВКУПЕН ЗБИР					
								3 Примерок за испраќачот/извозникот					
Вкупно за трето наменувание:					Вкупно:								

В ПОД/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН

7 Усправен/Извозен		Бр.		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А... ПОД/ИЗВОЗ/ОДРЕД ЦАРИНСКИ ОРГАН	
				БИС			
		3 Обрадок		4			
31 Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ставка				
	1	на		35 Бруто маса (кг.)			
	2			36 Нето маса (кг.)			
	3						
	4						
	5						
	6			40 Елементарна декларација/претходен документ			
	7						
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1						
	2	Шифра					
	3						
	4						
31 Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ставка				
	1	на		35 Бруто маса (кг.)			
	2			36 Нето маса (кг.)			
	3						
	4						
	5						
	6			40 Елементарна декларација/претходен документ			
	7						
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1						
	2	Шифра					
	3						
	4						
31 Пакување тарифно наменувано и опис на стоката	Основа и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ставка				
	1	на		35 Бруто маса (кг.)			
	2			36 Нето маса (кг.)			
	3						
	4						
	5						
	6			40 Елементарна декларација/претходен документ			
	7						
44 Дополнителна информација, приложен документ, потврда и одобреност	1						
	2	Шифра					
	3						
	4						

4

Примерок за одредениот царински орган

В ПОД/ОДРЕД ЦАРИНСКИ ОРГАН

		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		А... ПОД/ИЗВОЗ/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН	
		БИС			
		3 Образац		5	
31 Писувале тарифно именувана и спис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ознака	35 Бруто маса (кг.)	36 Нето маса (кг.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
44 Дополнит. информ. приложен документ, потврди и одбрана					40 Елементарна декларација/претходен документ
1					
2					Шифра
3					
4					
31 Писувале тарифно именувана и спис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ознака	35 Бруто маса (кг.)	36 Нето маса (кг.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
44 Дополнит. информ. приложен документ, потврди и одбрана					40 Елементарна декларација/претходен документ
1					
2					Шифра
3					
4					
31 Писувале тарифно именувана и спис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид	32 Р. бр. на	33 Тарифна ознака	35 Бруто маса (кг.)	36 Нето маса (кг.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
44 Дополнит. информ. приложен документ, потврди и одбрана					40 Елементарна декларација/претходен документ
1					
2					Шифра
3					
4					

5

Примерок за потврдување на прием

В ПОД/ОПРЕД. ЦАРИНСКИ ОРГАН

8 Примеч/Упомена		Бр.		1. ДЕКЛАРАЦИЈА		...А. ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН.....				
				БИС						
				3 Обрски		6				
31 Пакување тарифско наменување и ознака на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид			32 Р. бр на	33 Тарифна ознака					
	1					34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг)	36 Преферен		
	2					37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контиген		
	3					40 Елементарна декларација/превозен документ				
	4					41 Количина во единица	42 Вредност на намен	43 Ед. м.		
	5					Шифра 45 Препознатување				
	6					46 Статистичка вредност				
	7									
44 Дополнит. информаци. приложен документи, потврди и одобренја										
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
31 Пакување тарифско наменување и ознака на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид			32 Р. бр на	33 Тарифна ознака					
	1					34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг)	36 Преферен		
	2					37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контиген		
	3					40 Елементарна декларација/превозен документ				
	4					41 Количина во единица	42 Вредност на намен	43 Ед. м.		
	5					Шифра 45 Препознатување				
	6					46 Статистичка вредност				
	7									
44 Дополнит. информаци. приложен документи, потврди и одобренја										
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
31 Пакување тарифско наменување и ознака на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид			32 Р. бр на	33 Тарифна ознака					
	1					34 Шифра на земја на потекот	35 Бруто маса (кг)	36 Преферен		
	2					37 ПОСТАПКА	38 Нето маса (кг)	39 Контиген		
	3					40 Елементарна декларација/превозен документ				
	4					41 Количина во единица	42 Вредност на намен	43 Ед. м.		
	5					Шифра 45 Препознатување				
	6					46 Статистичка вредност				
	7									
44 Дополнит. информаци. приложен документи, потврди и одобренја										
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
47 Пром. на двата	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП
Вкупно за прво наменстување:					Вкупно за второ наменстување:					
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Износ	НП	← ВКУПЕН ЗБИР		
								6 Примерок за увозниот царински орган		
Вкупно за трето наменстување:					Вкупно:					

1. ДЕКЛАРАЦИЈА										А. ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН				
8 Примач/Увозник				Бр		БИС								
				3 Образец		8								
31	Пакување тарифно наменува и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид				32	Р бр на мен	33	Тарифна ознака					
		1							34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	36	Преферен
		2												
		3							37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Континг
		4												
		5							40 Елементарна декларација/преводен документ					
		6												
		7												
8				41	Количина во един. мера	42	Вредност на намен	43	Ед. м.					
44	Дополнит. информаци притомен документи, потарни и одобренија							Шифра	45	Прилагодување				
						46 Статистичка вредност								
31	Пакување тарифно наменува и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид				32	Р бр на мен	33	Тарифна ознака					
		1							34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	36	Преферен
		2												
		3							37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Континг
		4												
		5												
		6												
		7							41	Количина во един. мера	42	Вредност на намен	43	Ед. м.
8														
44	Дополнит. информаци притомен документи, потарни и одобренија							Шифра	45	Прилагодување				
						46 Статистичка вредност								
31	Пакување тарифно наменува и опис на стоката	Ознаки и броеви - контейнер - број и вид				32	Р бр на мен	33	Тарифна ознака					
		1							34	Шифра на земја на потекот	35	Бруто маса (кг)	36	Преферен
		2												
		3							37	ПОСТАПКА	38	Нето маса (кг)	39	Континг
		4												
		5												
		6												
		7							41	Количина во един. мера	42	Вредност на намен	43	Ед. м.
8														
44	Дополнит. информаци притомен документи, потарни и одобренија							Шифра	45	Прилагодување				
						46 Статистичка вредност								
47	Пренос на движок	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП			
Вкупно за прво наменувание:						Вкупно за второ наменувание:								
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Износ	НП	← ВКУПЕН ЗБИР						
									8					
Примерок за примач / увозник														
В														
Вкупно за трето наменувание:						Вкупно:								

Прилог 3

**ЛИСТОВИ ОД ОБРАЗЕЦ ЕЦД ОД ПРИЛОГ 1 И 2
НА КОИ САМОКОПИРНО СЕ ЗАПИШУВААТ НЕКОИ РУБРИКИ**

Бр. на рубрика	Лист	Бр. на рубрика	Лист
----------------	------	----------------	------

I. РУБРИКИ ОЗНАЧЕНИ СО БРОЕВИ

1	1 до 8	28	1, 2, 3, 6, 7 и 8
2	1 до 8	29	1, 2, 3, 6, 7 и 8
3	1 до 8	30	1, 2, 3, 6, 7 и 8
4	1 до 8	31	1 до 8
5	1 до 8	32	1 до 8
6	1 до 8	33/1	1 до 8
7	1, 2, 3, 6, 7 и 8	33/2,3,4,5	1, 2, 3, 6, 7 и 8
8	1 до 8	34a	1, 2, 3, 6, 7 и 8
9	1, 2, 3, 6, 7 и 8	346	1, 2, 3, 6, 7 и 8
10	1, 2, 3, 6, 7 и 8	35	1 до 8
11	1, 2, 3, 6, 7 и 8	36	6, 7 и 8
12	1, 2, 3, 6, 7 и 8	37	1, 2, 3, 6, 7 и 8
13	1, 2, 3, 6, 7 и 8	38	1 до 8
14	1 до 8	39	1, 2, 3, 6, 7 и 8
15	1 до 8	40	1 до 8
15a	1, 2, 3, 6, 7 и 8	41	1, 2, 3, 6, 7 и 8
156	1, 2, 3, 6, 7 и 8	42	1, 2, 3, 6, 7 и 8
16	1, 2, 3, 6, 7 и 8	43	1, 2, 3, 6, 7 и 8
17	1 до 8	44	1 до 8
17a	1, 2, 3, 6, 7 и 8	45	6, 7 и 8
176	1, 2, 3, 6, 7 и 8	46	1, 2, 3, 6, 7 и 8
18	1 до 8	47	1, 2, 3, 6, 7 и 8
19	1 до 8	48	1, 2, 3, 6, 7 и 8
20	1, 2, 3, 6, 7 и 8	49	1, 2, 3, 6, 7 и 8
21	1 до 8	50	1 до 8
22	1 до 8	51	1 до 8
23	1, 2, 3, 6, 7 и 8	52	1 до 8
24	1, 2, 3, 6, 7 и 8	53	1 до 8
25	1 до 8	54	1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8
26	1, 2, 3, 6, 7 и 8	55	4 и 5
27	1 до 8	56	4 и 5

II. ТЕКСТУАЛНИ РУБРИКИ

А	1 до 8	Д	-
Б	1, 2, 3, 6, 7 и 8	Ѓ	4 и 5
В	1 до 8	Е	4 и 5
Г	1 до 8	З	6, 7 и 8

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

I. ЦАРИНСКИ ОРГАНИ

Ред: број	Име на царинскиот орган	Шифра
I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ		1000
1.	Царинска испостава СКОПЈЕ	1010
2.	Царинска испостава ТЕРМИНАЛ УВОЗ СКОПЈЕ	1013
3.	Царинска испостава ТЕРМИНАЛ ИЗВОЗ СКОПЈЕ	1015
4.	Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И САЕМ СКОПЈЕ	1017
5.	Царинска испостава ПОШТА СКОПЈЕ	1025
6.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО	1030
7.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВОЛКОВО	1040
8.	Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за стоково царинење	1050
9.	Царинска испостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за патнички промет	1051
10.	Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ	1060
11.	Царинска испостава БЛАЦЕ	1071
12.	Царинска испостава ТЕТОВО	1080
13.	Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ	1091
II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО		2000
1.	Царинска испостава КУМАНОВО	2010
2.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТАБАНОВЦЕ	2021
3.	Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ	2031
4.	Царинска испостава ПЕЛИНЦЕ	2041
5.	Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	2050
6.	Царинска испостава ДЕВЕ БАИР - <i>Отсек за патнички промет</i>	2051
III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП		3000
1.	Царинска испостава ШТИП	3010
2.	Царинска испостава КОЧАНИ	3020
3.	Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	3030
4.	Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - <i>Отсек за патнички промет</i>	3031
5.	Царинска испостава БЕРОВО - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	3040
6.	Царинска испостава БЕРОВО - <i>Отсек за патнички промет</i>	3041
7.	Царинска испостава ВЕЛЕС	3050
IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА		4000
1.	Царинска испостава БОГОРОДИЦА	4010
2.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - <i>Отсек за за стоково царинење</i>	4020
3.	Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - <i>Отсек за патнички промет</i>	4021

4.	Царинска испостава ДОЛРАН	4031
5.	Царинска испостава КАВАДАРЦИ	4040
6.	Царинска испостава СТРУМИЦА	4050
7.	Царинска испостава НОВО СЕЛО	4061

V. ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА**5000**

1.	Царинска испостава БИТОЛА	5010
2.	Царинска испостава ПОШТА БИТОЛА	5015
3.	Царинска испостава МЕШТИЦА	5021
4.	Царинска испостава ПРИЛЕП	5030
5.	Царинска испостава ОХРИД	5040
6.	Царинска испостава АЕРОДРОМ ОХРИД	5042
7.	Царинска испостава СВ. НАУМ	5051
8.	Царинска испостава СТРУТА	5060
9.	Царинска испостава КАФАСАН	5071
10.	Царинска испостава СТЕЊЕ	5081
11.	Царинска испостава БЛАТО	5091

II. ДРЖАВИ

Ред. број	Име на земја	Шифра
1.	Андора	AD
2.	Обединети Арапски Емирати	AE
3.	Авганистан	AF
4.	Антигва и Барбуда	AG
5.	Ангвила	AI
6.	Албанија	AL
7.	Ерменџа	AM
8.	Холандски Антили	AN
9.	Ангола	AO
10.	Антарктик	AQ
11.	Аргентина	AR
12.	Американска Самоа	AS
13.	Австрија	AT
14.	Австралија	AU
15.	Аруба	AW
16.	Азербејџан	AZ
17.	Босна и Херцеговина	BA
18.	Барбадос	BB
19.	Бангладеш	BD
20.	Белгија	BE
21.	Буркина Фасо	BF
22.	Бугарија	BG
23.	Бахреин	BH
24.	Бурунди	BI
25.	Бенин	BJ
26.	Бермуди	BM
27.	Брунеј	BN
28.	Боливија	BO
29.	Бразил	BR
30.	Бахами	BS
31.	Бутан	BT
32.	Буве	BV
33.	Боцвана	BW
34.	Белорусија	BY
35.	Белизе	BZ

36.	Канада	CA
37.	Кокосови (Килинг) Острови	CC
38.	Централно Афричка Република	CF
39.	Конго	CG
40.	Швајцарија	CH
41.	Брегот на Слоновата Кошка	CI
42.	Кукови острови	CK
43.	Чиле	CL
44.	Камерун	CM
45.	Кина	CN
46.	Колумбија	CO
47.	Костарика	CR
48.	Куба	CU
49.	Зеленортски Острови (Зелен Рт)	CV
50.	Божиќен остров	CX
51.	Кипар	CY
52.	Чешка	CZ
53.	Германија	DE
54.	Џибути	DJ
55.	Данска	DK
56.	Доминика	DM
57.	Доминиканска Република	DO
58.	Алжир	DZ
59.	Еквадор	EC
60.	Естонија	EE
61.	Египет	EG
62.	Западна Сахара	EH
63.	Еритреа	ER
64.	Шпанија	ES
65.	Етиопија	ET
66.	Финска	FI
67.	Фиџи	FJ
68.	Фолкландски острови (Малвини)	FK
69.	Микронезија	FM
70.	Фарски острови	FO
81.	Франција	FR
82.	Габон	GA
83.	Голема Британија	GB
84.	Гренада	GD
85.	Грузија	GE
86.	Француска Гвајана	GF
87.	Гана	GH
88.	Гибралтар	GI
89.	Гренланд	GL
90.	Гамбија	GM
91.	Гвинеа	GN
92.	Гваделуп	GP
93.	Екваторијална Гвинеа	GQ
94.	Грција	GR
95.	Гватемала	GT
96.	Гуам	GU
97.	Гвинеа-Бисао	GW
98.	Гвајана	GY
99.	Хонг Конг	HK
100.	Хондурас	HN
101.	Хрватска	HR
102.	Хаити	HT
103.	Унгарија	HU
104.	Индонезија	ID
105.	Ирска	IE
106.	Израел	IL

107.	Човечки остров	IM
108.	Индија	IN
109.	Британска Територија на Индиски Океан	IO
110.	Ирак	IQ
111.	Иран	IR
112.	Исланд	IS
113.	Италија	IT
114.	Јамајка	JM
115.	Јордан	JO
116.	Јапонија	JP
117.	Џонстон Остров	JT
118.	Кенија	KE
119.	Киргизија	KG
120.	Кампучија	KH
121.	Кирибати	KI
122.	Коморски Острови	KM
123.	Сент Китс и Невис	KN
124.	Кореа, Демократска Народна Република	KP
125.	Кореа	KR
126.	Кувајт	KW
127.	Кајмански острови	KY
128.	Казахстан	KZ
129.	Лаос	LA
130.	Либан	LB
131.	Сент Луција (Света Луција)	LC
132.	Лихтенштајн	LI
133.	Шри Ланка	LK
134.	Либерија	LR
135.	Лесото	LS
136.	Литванија	LT
137.	Луксенбург	LU
138.	Латвија	LV
139.	Либиска Арапска Џамахирија	LY
140.	Мароко	MA
141.	Монако	MC
142.	Молдавија	MD
143.	Мадагаскар	MG
144.	Маршалски Острови	MH
145.	Мидвејски Острови	MI
146.	Македонија	MK
147.	Мали	ML
148.	Мијанмар	MM
149.	Монголија	MN
150.	Макао	MO
161.	Северни Маријански Острови	MP
162.	Мартиник	MQ
163.	Мавританија	MR
164.	Монсерат	MS
165.	Малта	MT
166.	Маврициус	MU
167.	Малдиви	MV
168.	Малави	MW
169.	Мексико	MX
170.	Малезија	MY
171.	Мозамбик	MZ
172.	Намибија	NA
173.	Нова Каледонија	NC
174.	Нигер	NE
175.	Норфолк Остров	NF
176.	Нигерија	NG
177.	Никарагва	NI

178.	Холандија	NL
179.	Норвешка	NO
180.	Непал	NP
181.	Науру	NR
182.	Ниуе	NU
183.	Нов Зеланд	NZ
184.	Оман	OM
185.	Панама	PA
186.	Перу	PE
187.	Француска Полинезија	PF
188.	Папуа Нова Гвинеа	PG
189.	Филипини	PH
190.	Пакистан	PK
191.	Полска	PL
192.	Сент Пиер и Микелон.	PM
193.	Питкери	PN
194.	Порторико	PR
195.	Португалија	PT
196.	Палау	PW
197.	Парагвај	PY
198.	Катар	QA
199.	Реунион.	RE
200.	Романија	RO
201.	Руска Федерација	RU
202.	Руанда	RW
203.	Саудиска Арабија.	SA
204.	Соломонски Острови	SB
205.	Сејшелски Острови	SC
206.	Судан	SD
207.	Шведска	SE
208.	Сингапур	SG
209.	Света Елена	SH
210.	Словенија	SI
211.	Свалбард и Јан Мајен Острови	SJ
212.	Словачка	SK
213.	Сиера Леоне	SL
214.	Сан Марино	SM
215.	Сенегал	SN
216.	Сомалија	SO
217.	Суринам	SR
218.	Сао Тома и Принципи	ST
219.	Ел Салвадор	SV
220.	Сирија	SY
221.	Свазиланд	SZ
222.	Туркс и Каикос Острови	TC
223.	Чад	TD
224.	Француски Јужни Територии	TF
225.	Того	TG
226.	Таиланд	TH
227.	Таџикистан	TJ
228.	Токелау	TK
229.	Туркменистан	TM
230.	Тунис	TN
231.	Тонга	TO
232.	Источен Тимор	TP
233.	Турција.	TR
234.	Тринидад и Тобаго	TT
235.	Тувалу	TV
236.	Тајван	TW
237.	Танзанија	TZ
238.	Украина.	UA

239.	Уганда	UG
240.	Соединети Американски Држави	US
241.	Уругвај	UY
242.	Узбекистан.	UZ
243.	Ватикан - Света Столица	VA
244.	Сент Винсент и Гренадини	VC
245.	Венецуела	VE
246.	Британски Девствени Острови	VG
247.	Соединети Држави Девствени Острови	VI
248.	Виетнам	VN
249.	Вануату	VU
250.	Волис и Фортуна Острови	WF
251.	Вејк, Остров	WK
252.	Самоа	WS
253.	Јемен	YE
254.	Југославија	YU
255.	Јужна Африка	ZA
256.	Замбија.	ZM
257.	Заир.	ZR
258.	Зимбабве	ZW

III. ВИДОВИ НА ВАЛУТИ

Ред. број	Назив на валута	Шифра
1.	АВСТРИСКИ ШИЛИНГ	ATS
2.	АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD
3.	БЕЛГИСКИ ФРАНАК	BEF
4.	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD
5.	ШВАЈЦАРСКИ ФРАНАК	CHF
6.	ГЕРМАНСКА МАРКА	DEM
7.	ДАНСКА КРУНА	DKK
8.	ШПАНСКА ПЕЗЕТА	ESP
9.	ФИНСКА МАРКА	FIM
10.	ФРАНЦУСКИ ФРАНАК	FRF
11.	ФУНТА СТЕРЛИНГА	GBP
12.	ИТАЛИЈАНСКА ЛИРА	ITL
13.	ЈЕН	JPY
14.	ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН	NLG
15.	НОРВЕШКА КРУНА	NOK
16.	ПОРТУГАЛСКИ ЕСКУДО	PTE
17.	ШВЕДСКА КРУНА	SEK
18.	АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР	USD
19.	ЕВРО	EUR

IV. НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАВАЧКИТЕ

Ред. број	Начин на плаќање на давачките	Шифра
1	Плаќање со општ налог за пренос (Налог 40 и 41)	1
2	Одложено плаќање (член 174 од ЦЗ)	2
3	Плаќање со општ налог за пренос (обезбедување со чек)	4
4	Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот (обезбедување со чек)	5
5	Плаќање кај царинарницата	7
6	Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот	8
7	Плаќање со заробени девизи	9

V. ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА

Шифра	Колона А	Шифра	Колона Б	подрубрика прва-втора
1	Трансакција при која е променета или ќе се промени сопственоста на стоката со плаќање-надомест (финансиски или друг) (исклучувајќи ги трансакциите со шифра 2, 7 или 8) (¹) (²) (³)	0	Занаетчий	10
		1	Редовна купопродажба на стоки ²⁾	11
		2	Консигнациска продажба и комисиона купопродажба	12
		3	Бартер трговија - компензација	13
		4	Купопродажба на стоки заради наплата/плаќање на услуги - доработки	14
		5	Купување на стоки од физички лица	15
		6	Финансиски лизинг ³⁾	16
		7	Снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај	17
		8	Кредит	18
		9	Странско вложување	19
2	Враќање на стока која претходно била оцаринета со шифрата "1 или 6.2"; бесплатна замена на стоки ⁴	0	Враќање на стоки кои нема да бидат заменети	20
		1	Враќање на стоки кои ќе бидат заменети	21
		2	Замена за вратени стоки	22
		3	Замена за стоки кои не биле вратени	23
3	Трансакција (која не е привремена) при која е променета или ќе се промени сопственоста на стоката без плаќање-надомест (финансиски или друг)	1	Испраќање на стоки според програми за помош	31
		2	Испраќање на стоки како меѓувладна помош	32
		3	Испраќање на друга помош (физички лица и невладини организации)	33
		4	Друго (член 46 од ЗНТР-мора да биде појаснето во рубрика 44)	34
4	Започнување на облагородување ⁵ или поправка ⁶ на стока	1	Облагородување на стока	41

¹ Оваа ставка го опфаќа најголемиот дел од извозот/испраќањето и увозот/примањето на стоките, односно трансакциите во кои:

- сопственоста е пренесена од резидент на нерезидент, и
- ќе се изврши плаќање или компензација во стоки.

² Вклучувајќи ги и платените резервни делови и другите платени замени.

³ Вклучувајќи го и финансискиот лизинг: ратите за лизингот се пресметани на таков начин да ја покријат целата или речиси целата вредност на стоката. Ризикот и наградата од сопственоста се пренесени на корисникот на лизингот. На крајот на договорот корисникот на лизингот станува и законски сопственик на стоката.

⁴ За враќање и замена на стоки кои биле претходно оцаринети со шифра од 3 до 9 од колона А, освен 6.2, треба да се употреби соодветна шифра (од 3 до 9 од колона А).

		2	Поправка на стока со плаќање	42
		3	Бесплатна поправка на стока	43
5	Завршување на облагородување или поправка на стока; Враќање во непроменета состојба на несоодветни стоки привремено увезени/извезени заради облагородување	1	Облагородување на стока	51
		2	Поправка на стока со плаќање	52
		3	Бесплатна поправка на стока	53
		4	Враќање во непроменета состојба на несоодветни стоки привремено увезени/извезени заради облагородување, кои ќе бидат заменети со соодветни стоки	54
		5	Враќање во непроменета состојба на несоодветни стоки привремено увезени/извезени заради облагородување, кои нема да бидат заменети со соодветни стоки	55
6	Трансакција при која не е променета сопственоста на стоката, на пример, оперативен лизинг - закуп ¹ и друга привремена употреба на стоки ² , освен онаа под "4" и "5" (облагородување и поправка - испраќање и враќање)	1	Оперативен лизинг - закуп,	61
		2	Препродажба (реекспорт)	62
		3	Стока бесплатно дадена на испитување, излагање или вршење на проба,	63
		4	Стока заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби,	64
		5	Амбалажа, товарен прибор и прибор за заштита наменети за доставување на стока,	65
		6	Испраќање на стоки за политички претставништва и амбасади,	66
		7	Складирање на стока за туѓа сметка,	67
		8	Друго.	68
7	Долгорочна производна кооперација	1	За одбранбени намени,	71
		2	За заеднички меѓувладини програми.	72
		3	За други намени	73
8	Изведување на инвестициони работи	0	Изведување на инвестициони работи во странство	80
		1	Изведување на инвестициони работи во Република Македонија	81

¹ За облагородување под царински надзор, за сметка на странскиот сопственик на стоките, треба да се употребат шифрите 4 и 5 од колоната А. Кога производителот го врши облагородувањето за своја сметка, треба да се употреби шифра 1 од колоната А.

² Под поправка се подразбира враќање на преобитните функции на стоката, во која може да биде вклучена и определена повторна изработка и одредени подобрувања.

³ Оперативен лизинг: други договори за лизинг поинакви од Финансискиот лизинг (види фуснотa 3).

⁴ Оваа шифра ги опфаќа стоките кои се извезени/увезени со намера за повторен увоз/извоз (на пример реекспорт).

VI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Ред. број	Единици на мера	Шифра
1.	1000 парчиња	MIL
3.	Грам	GRM
4.	Килограм	KGM
5.	Литар	LTR
6.	Метар	MTR
7.	Метар Квадратен	MTK
8.	Метар Кубен	MTQ
9.	Мегават час (1000 kW/h)	MWH
10.	Парче	PCE
11.	Број на парови	NPR
12.	Карат	CAR

VII. ВИДОВИ НА ПРЕВОЗНИТЕ, ОДНОСНО НА ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА

Ред. број	Вид на превозното, односно преносното средство	Шифра
1	Железнички транспорт	2
2	Патен транспорт	3
3	Воздушен транспорт	4
4	Поштенски транспорт	5
5	Комбиниран транспорт	6
6	Посебни видови на транспорт (далноводи, цевоводи, гасоводи)	7
7	Езерски транспорт	8
8	Друг транспорт	9

VIII. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА (ПАРИТЕТ)

Ред. број	Услов на испорака (паритет)	Шифра
1.	Франко фабрика (... назначено место) - <i>било кој транспорт</i>	EXW
2.	Франко превозник (... назначено место) - <i>било кој транспорт</i>	FCA
3.	Франко покрај бокот на бродот (... назначено испратно пристаниште) - <i>транспорт по морски и внатрешни водни патишта</i>	FAS
4.	Франко на палубата на бродот (... назначено испратно пристаниште) - <i>транспорт по морски и внатрешни водни патишта</i>	FOB
5.	Трошоци и возарина (... назначено одредишно пристаниште) - <i>транспорт по морски и внатрешни водни патишта</i>	CFR
6.	Трошоци, осигурување и возарина (... назначено одредишно пристаниште) - <i>транспорт по морски и внатрешни водни патишта</i>	CIF
7.	Превоз платен до (... назначено место до одредиштето) - <i>било</i>	CPT

	<i>кој трансиорѝ</i>	
8.	Превоз и осигурување платено до (... назначено место на одредиштето) - <i>било кој трансиорѝ</i>	CIP
9.	Испорачано на граница (... назначено место) - <i>било кој трансиорѝ</i>	DAF
10.	Испорачано на бродот (... назначено одредишно пристаниште) - <i>трансиорѝ по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	DES
11.	Испорачано на брегот (... назначено одредишно пристаниште) - <i>трансиорѝ по поморски и внатрешни пловни патишта</i>	DEQ
12.	Испорачано, давачките не се платени (... назначено место на одредиштето) - <i>било кој трансиорѝ</i>	DDU
13.	Испорачано, давачките се платени (... назначено место на одредиштето) - <i>било кој трансиорѝ</i>	DDP

IX. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Ред. број	Форма на извоз и увоз	Шифра
1.	Слободен извоз - увоз	ЛБ
2.	Извоз - увоз врз основа на одобрение од Министерство за здравство, односно Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство	ЛБ1
3.	Увоз врз основа на потврда од Завод за стандардизација и метрологија	ЛБ2
4.	Увоз врз основа на потврда од Министерство за стопанство	ЛБ3
5.	Увоз врз основа на дозвола од Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	ЛБ4
6.	Забрана на увоз за возила постари од три години од денот на производство	ЛБ5
7.	Забрана на увоз за возила постари од пет години од денот на производство	ЛБ6
8.	Извоз - увоз врз основа на согласност од Министерство за стопанство	ЛБ7
9.	Извоз - увоз врз основа на согласност од Министерство за трговија	ЛБ8
10.	Извоз - увоз врз основа на дозвола од Министерство за трговија	Д
11.	Извоз - увоз врз основа на дозвола од Министерство за здравство, односно Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Д1
12.	Увоз врз основа на дозвола од Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	Д4

X. ВИДОВИ НА ПОСТАПКИ

извоз увоз	Вид на постапка	Шифра
1.	ИЗВОЗ	
	Извоз/испраќање на стоки	10
2.	ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ	
	Привремен извоз на стоки заради поправка без	20

систем на замена	
Привремен извоз на стоки заради поправка со систем на замена	21
Привремен извоз на стоки заради облагородување	22
Извоз на стоки, кои ќе се вратат во неизменет вид (привремен извоз)	23
3. ПОВТОРЕН ИЗВОЗ	
Повторен извоз на привремено увезени стоки	31
Повторен извоз на увезени стоки	36
4. УВОЗ	
Пуштање на стоки во слободен промет	40
Пуштање на стоки во слободен промет во рамките на ситем на враќање на царина - draw back систем	41
5. ПРИВРЕМЕН УВОЗ	
Привремен увоз на стоки заради поправка од член 97 алинеа 2 од ЦЗ	51
Привремен увоз на стоки заради облагородување од член 97 алинеа 2 од ЦЗ (освен поправка)	52
Привремен увоз на стоки заради облагородување од член 97 алинеја 2 од ЦЗ со употреба на истоветни (идентични) стоки од член 99 од ЦЗ	53
Привремен увоз на стоки	54
6. ПОВТОРЕН УВОЗ	
Повторен увоз на стоки кои биле привремено извезени на облагородување или поправка	61
Повторен увоз на извезени стоки (привремено извезени) кои се враќаат во неизменет вид (прейходна поштајка 23)	63
Повторен увоз на стоки во неизменет вид кои биле извезени од Република Македонија (прейходна поштајка 10)	66
7. ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ	
Складирање на стоки во царински склад од типот "А", "Б", "Ц", "Е" или "Ф"	71
Складирање на стоки во царински склад од типот "Д"	74
8. ТРАНЗИТ	
Гранична Ц.И. до гранична Ц.И.	81
Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И.	82
Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И.	83
Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И.	84
9. ДРУГИ ВИДОВИ	
Преработка под царински надзор	91
Уништување на стоки под царински надзор	93
Предавање на стоките на слободно располагање на царинските органи	94
Излез на стоки претходно сместени во приватен склад од типот "Д" заради снабдување на посебен склад	95

за снабдување на бродови и воздухоплови (член 95 став 1 од ЦЗ)

Излез на стоки претходно сместени во приватен склад од типот "Д" заради снабдување на слободна царинска продавница 96

Излез на стоки претходно сместени во приватен склад од типот "Д". 97

XI. ПОСТАПКИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Ред. број	Постапка на национално ниво	Шифра
1.	Примена на царински контингент	002
2.	Царината и царинските давачки се пресметуваат но не се наплаќаат	005
3.	Примена на член 6 од Законот за царинска тарифа	006
4.	Член 8 од ЗЦ - ФАРЕ програма	081
5.	Член 8 од ЗЦ - Спогодба за увоз на предмети од просветен, научен и културен карактер	082
6.	Член 8 од ЗЦ - останато	083
7.	Целосно ослободување од плаќање на царина при привремен увоз на стоки (член 116 став 1 од ЦЗ)	116
8.	Делумно ослободување од плаќање на царина при привремен увоз (член 116 став 2 од ЦЗ)	117
9.	Целосно ослободување од плаќање на царина при пуштање во слободен промет на стоки кои биле привремено извезени на облагородување (член 123 од ЦЗ)	123
10.	Делумно ослободување од плаќање на царина при пуштање во слободен промет на стоки кои биле привремено извезени на облагородување (член 123 од ЦЗ)	124
11.	Целосно ослободување од плаќање на царина при повторен увоз на стоки што биле извезени од Република Македонија (член 188 од ЦЗ)	181
12.	Делумно ослободување од плаќање на царина при повторен увоз на стоки што биле извезени од Република Македонија (член 188 од ЦЗ)	182
13.	Член 180 став 1 алинеа 1	801
14.	Член 180 став 1 алинеа 2	802
15.	Член 180 став 1 алинеа 3	803
16.	Член 180 став 1 алинеа 4	804
17.	Член 180 став 1 алинеа 5	805
18.	Член 180 став 2 алинеа 1	806
19.	Член 180 став 2 алинеа 2	807
20.	Член 180 став 2 алинеа 3	808
21.	Член 181 алинеа 3	813
22.	Член 181 алинеа 4	814
23.	Член 181 алинеа 5	815
24.	Член 181 алинеа 8	818
25.	Член 181 алинеа 9	819
26.	Член 181 алинеа 10	810
27.	Член 182 алинеа 1	821

28.	Член 182 алинеа 2	822
29.	Член 182 алинеа 3	823
30.	Член 182 алинеа 4	824
31.	Член 182 алинеа 5	825
32.	Член 182 алинеа 6	826
33.	Член 183 алинеа 1	831
34.	Член 183 алинеа 2	832
35.	Член 183 алинеа 3	833
36.	Член 183 алинеа 4	834
37.	Член 183 алинеа 5	835
38.	Член 183 алинеа 6	836
39.	Член 183 алинеа 7	837
40.	Член 183 алинеа 9	839
41.	Член 184	840

XII. ВИДОВИ НА ДАВАЧКИ

Ред. број	Вид на давачка	Шифра
1.	Надоместок за царинска услуга	CT
2.	Царинска евиденција	CE
3.	Царина согласно царинската стапка	CD
4.	Давачка за земјоделски и прехрамбени производи	CP
5.	Данок на додадена вредност	DAN
6.	Акциза од нафтени деривати	AK1
7.	Акциза од тутунски преработки	AK2
8.	Акциза од алкохолни пијалоци	AK3
9.	Акциза од патнички автомобили	AK4
10.	Акциза од луксузни производи	AK5
11.	Акциза од кафе	AK6
12.	Акциза од пиво	AKP
13.	Царински давачки од физички лица	CDF
14.	Такса по тежина, односно по единица мера	TT
15.	Надоместок за Министерството за трговија	MT

XIII. ДАНОЦИ И АКЦИЗИ

Шифрата од Кодексот на шифри за даноци и акцизи се состои од три цифри. Првата цифра го дефинира данокот на додадена вредност во зависност од тоа дали се плаќа данок на додадена вредност во висина од 19% или 5%, односно дали данокот на додадена вредност при увозот не се плаќа. Втората и третата цифра заедно, ја дефинира акцизната стока за која при увозот се плаќа одредена акциза или акцизата не се плаќа (шифрата "99" означува дека во постапката на увозно царинење за стоките кои се предвидени и кои не се предвидени во тарифата на Законот за акцизите не се пресметува и плаќа акцизата).

Со комбинација на првата цифра со која се дефинира плаќањето на данокот на додадена вредност со втората и третата цифра заедно со која се дефинира плаќањето на акцизата се добива шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи.

Пример 1: се увезува стока за која при увозот треба да се плати данок на додадена вредност 19%, а за истата не е предвидено плаќање на акциза, шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи ќе изнесува "199";

Пример 2: се увезува пиво за кое се плаќа акциза и данок на додадена вредност во висина од 19%, шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи ќе изнесува "132";

Пример 3: се увезуваат алкохолни пијалоци (со залепени бандероли) за кои при увозот не се плаќа акцизата (акцизата е платена при добивање на бандероли), а за истите е предвиден данок на додадена вредност во висина од 19%, шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи ќе изнесува "199".

Ред. број	Даноци и акцизи	Шифра
1.	Данок на додадена вредност и акциза не се плаќа	999
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ		
2.	Општа даночна стапка 19%	1
3.	Повластена даночна стапка 5%	2
4.	Данок на додадена вредност не се плаќа	9
АКЦИЗИ		
Тарифен број 1		
5.	МБ 86	11
6.	МБ 98	12
7.	БМБ 95	13
8.	Д-1	14
9.	Д-2	15
10.	ЕЛ	16
11.	Млазно гориво и авионски бензин	17
12.	Петролеј за мотори, петролеј за осветлување, авионски и моторни масла, минерални и мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални масла и масти, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин	18
13.	Течен нафтен гас	19
14.	Течен нафтен гас за погон на моторни возила и моторни пловни објекти	70
15.	Масло за горење, мазут и тоа: лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ)	71
16.	Масло за горење-мазут за одредени индустриски гранки	72

Тарифен број 2

17.	Сите видови увозни: цигари, режан тутун за лично виткање од сите видови и квалитети, цигарилоси, тутун за лулиња, тутун за цваќање и бурмут	21
-----	---	----

18.	Сите видови домашни: цигари, режан тутун за лично виткање од сите видови и квалитети, цигарилоси, тутун за лулиња, тутун за цвакање и бурмут	22
Тарифен број 3		
19.	Алкохолни пијалочи	31
20.	Пиво	32
Тарифен број 4		
21.	Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот до 2,0 литри	41
22.	Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот над 2,0 литри	42
Тарифен број 5		
23.	Природни скапоцени камења и природен бисер и производи од сите видови форми изработени со бесценети камења и бисер; со рака изработени јазлени теписи со повеќе од 120.000 јазли по м ² ; кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и други производи), застапени со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна	51
24.	Украсни и други производи од сите видови или форми изработени со повеќе од 2% злато или други благородни метали (платина и друго), освен производи изработени со повеќе од 50% сребро	52
25.	Пригодни ковани пари, златници, сребреници, медалји, плакети, одликувања и значки, исковани по повод историски, културни, спортски и хуманитарни настани кои се од општ интерес за Република Македонија или се од меѓународно значење и кои се произведени во Република Македонија	53
Тарифен број 6		
26.	Сурово кафе	61
27.	Пржено кафе	62
28.	Мелено и екстракт од кафе	63
29.	Акциза не се плаќа	99

XIV. ВИД НА КОЛЕТИ

Ред. број	Вид на колети	Шифра
1.	Неспакувано, распакувано	00
2.	Рефус	01
3.	Рефус, зрнеста структура	02
4.	Рефус, течна состојба	04
5.	Ролни	13
6.	Инготи	17
7.	Кутии	21
8.	Палети	22
9.	Гајби за овошје и зеленчук	23
10.	Сандаци	24

11.	Гајби за шишиња	29
12.	Боци за гас под притисок	31
13.	Буриња	34
14.	Канистри	35
15.	Вреќи	62
16.	Бали	65
17.	Поштенски писма	71
18.	Поштенски пакети	74
19.	Поштенски вреќи	78
20.	Друго	99

XV. ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ

Ред. број	Економски услови <i>според одредбите од член 47 и 49 од Уредбата за економски ефекти</i>	Шифра
1.	Член 47 став 1 точка 1	4701
2.	Член 47 став 1 точка 2	4702
3.	Член 47 став 1 точка 3	4703
4.	Член 47 став 1 точка 4	4704
5.	Член 47 став 1 точка 5	4705
6.	Член 47 став 1 точка 6	4706
7.	Член 47 став 1 точка 7	4707
8.	Член 47 став 1 точка 8	4708
9.	Член 47 став 1 точка 9 (а)	4791
10.	Член 47 став 1 точка 9 (б)	4792
11.	Член 47 став 1 точка 9 (в)	4793
12.	Член 47 став 1 точка 9 (г)	4794
13.	Член 47 став 1 точка 10 (а)	4711
14.	Член 47 став 1 точка 10 (б)	4712
15.	Член 47 став 1 точка 10 (в)	4713
16.	Член 49 став 3	4900

XVI. ВИДОВИ НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ИСПРАВИ

Ред. број	Видови на приложени документи и исправи	Шифра
1.	Потврда од Министерство за стопанство дека стоката што се увезува не се произведува во Република Македонија	057
2.	Потврда од Министерство за надворешни работи согласно со член 180 од ЦЗ	058
3.	Потврда од надлежна здравствена установа согласно со член 181 алинеа 3 од ЦЗ	059
4.	Доказ за школување во образовна установа како редовен ученик - студент и дека увезената стока е учебно помагало согласно со член 181 алинеа 6 од ЦЗ	060
5.	Регистрација за вршење на добротворна односно хуманира дејност согласно со член 181 алинеа 9 од ЦЗ	061
6.	Изјава согласно со член 181 алинеа 9 од ЦЗ	062
7.	Изјава согласно со член 182 алинеа 1 од ЦЗ	063
8.	Спецификација согласно со член 182 алинеа 1 од ЦЗ	064
9.	Доказ дека стоката се увезува бесплатно согласно со член 182 алинеа 1 од ЦЗ	065
10.	Потврда од министерството надлежно за заштита од природни и други несреќи согласно со член 182 алинеа 2 од ЦЗ	066

11.	Изјава согласно со член 182 алинеа 3 од ЦЗ	067
12.	Потврда согласно со член 182 алинеа 3 од ЦЗ	068
13.	Согласност од Министерство за култура согласно со член 182 алинеа 3 од ЦЗ	069
14.	Потврда од министерство надлежно за култура согласно со член 182 алинеа 4 од ЦЗ	070
15.	Изјава согласно со член 182 алинеа 4 од ЦЗ	071
16.	Потврда од Министерство за труд и социјална политика односно од Министерство за образование согласно со член 182 алинеа 5 од ЦЗ	072
17.	Изјава согласно со член 182 алинеа 5 од ЦЗ	073
18.	Потврда од надлежен орган на управата согласно со член 183 алинеа 1 од ЦЗ	074
19.	Спецификација согласно со член 183 алинеа 1 од ЦЗ	075
20.	Изјава согласно со член 183 алинеа 2 од ЦЗ	076
21.	Изјава согласно со член 183 алинеа 7 од ЦЗ	077
22.	Одлука од Владата на Република Македонија согласно со член 184 од ЦЗ	078
23.	Потврда од соодветно министерство согласно со член 184 од ЦЗ	079
24.	Изјава согласно со член 184 од ЦЗ	080
25.	Одобрение/дозвола за извоз или увоз издадена од Министерството за здравство, односно од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ЛБ1/Д1)	081
26.	Потврда од Заводот за стандардизација и метрологија дека ги исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со Закон (ЛБ2)	082
27.	Потврда од Министерство за стопанство за извршен преглед и евидентирање на пропратна техничка документација на увезениот производ (ЛБ3)	083
28.	Дозвола за увоз издадена од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина (ЛБ4 или Д4)	084
29.	Согласност од Министерство за стопанство за извоз или увоз на стоки (ЛБ7)	085
30.	Дозвола за извоз или увоз од Министерство за трговија (Д)	086
31.	Решение за еднократно обавување на надворешно-трговско работење	089
32.	Одобрение од Министерство за трговија за бесплатни пратки (член 46 од ЗНТР)	092
33.	Решение за одобрена квота	093
34.	Одобрение за долгорочна производствена кооперација	096
35.	Решение за посредување во надворешно-трговскиот промет	097
36.	Регистрација на правно лице во надлежен суд	098
37.	Пакинг листа	141
38.	Договор за купопродажба	315
39.	Решение за вршење на компензациони работи	316
40.	Профактура	325
41.	Комерцијална фактура	380
42.	Банкарска гаранција	430
43.	Образец за обезбедени девизни сретства	431
44.	Полиса за осигурување	530
45.	Авионски товарен лист	740
46.	Товарен лист	761
47.	Фактура за превоз	780

48.	Карго манифест	785
49.	Молба за ослободување од плаќање на царина	802
50.	Молба за примена на член 4 од Законот за царинска тарифа	806
51.	Спецификација за примена на член 4 од Законот за царинска тарифа	807
52.	Изјава согласно член 46 од ЗНТР	808
53.	Извозна дозвола-лиценца	811
54.	Фитосанитарно уверение	851
55.	Санитарно уверение	852
56.	Ветеринарно уверение	853
57.	Уверение од пазаришна инспекција	856
58.	Уверение за квалитет	857
59.	Уверение за движење ЕУР. 1	861
60.	Сертификат за потекло	864
61.	Уверение за движење ЕУР. 2	865
62.	Декларација за вредност (ДЦВ и ДЦВ1)	934
63.	Фактура за царински потреби (бесплатна фактура, вредноста искажана само за царински потреби)	935
64.	Изјава за данок	938
65.	Образец ЕЦД за транзит	941
66.	Образец ЕЦД за увоз со кој привремено се увезени стоките (кое се раздолжува)	944
67.	Образец ЕЦД за извоз со кое привремено се извезени стоките (кое се раздолжува)	945
68.	Барање за спроведување на постапката на увоз заради извоз според системот за враќање на царината	947
69.	Барање за спроведување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување со целосен увоз на привремено увезените стоки	948
70.	Барање за спроведување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување со сукцесивен увоз на привремено увезените стоки	949
71.	Извештај за раздолжување на привремен увоз на стоката заради облагородување-член 97 алинеја 2 од ЦЗ	950
72.	Одобрение за спроведување на постапката на увоз на стока заради облагородување со примена на системот за враќање на царината	951
73.	ТИР карнет	952
74.	АТА карнет	953
75.	Изјава за спроведување на постапка на увоз на стока заради облагородување со примена на системот за враќање на царините	954
76.	Одобрение за спроведување на постапка на привремен увоз на стока заради облагородување со сукцесивен увоз на привремено увезените стоки	956
77.	Норматив за изработка на готови производи	957
78.	Спецификација на стоки кои привремено се увезуваат, односно кои привремено ќе се увезуваат	958
79.	Барање за употреба на идентична стока	959
80.	Одобренија за употреба на идентична стока	960
81.	Барање за одобрување на постапка за преработка под царински надзор	961
82.	Одобрение за постапка за преработка под царински надзор	962

- | | | |
|-----|---|-----|
| 83. | Барање за одобрување на привремен увоз | 963 |
| 84. | Решение за привремен увоз | 964 |
| 85. | Барање за одобрување на постапката на привремен извоз на облагородување со примена на системот на замена | 965 |
| 86. | Барање за одобрување на постапката на привремен извоз на облагородување без примена на системот на замена | 966 |
| 87. | Одобрение за постапката на привремен извоз на облагородување со примена на системот на замена | 967 |
| 88. | Одобрение за постапката на привремен извоз на облагородување без примена на системот на замена | 968 |
| 89. | Налог за вршење увоз/извоз | 980 |
| 90. | Други документи неопходни за царинење | 999 |

Пример 5

ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА

[illegible]

[illegible]

Прилог 6

ДОПОЛНИТЕЛНА ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА

1 Примерок за царинскиот орган	1. Декларант/застапник Бр.		ДЕД		А. Одредишен царински орган	
			2. Обрасци	3. В.б.п		
	4. Одговорно лице Бр		5. Шифра и име на царински склад		6. Датум на пристиг.	
			7. Гаранција		8. Веме на пристиг.	
	9. Назив на превозникот		10. Ш.Д.У	11. Ози. и вк. бр. на кол.	12. Вкуп. бруто маса	
	13. Регистрација на транспортното средство		14. Вид на транспорт			
15. Претходен документ						
16 Р бр.	17. Идентификација	18. Број на прев. исправа	19. Оз. и број на колет		20. Бруто маса	
23. Примач/Увозник Бр.			24. Испраќач/Извозник			
25. Опис на стоката				26. Вред. на стоката		
В. Наоди при преглед на стоката						
Б. Контрола на одрдиш. царински орган Потпис: Печат:		21. Контрола на одговорното лице		22. Место и датум Име, презиме и потпис на декл./заст.		

ДОПОЛНИТЕЛНА ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Примерок за декларант/застап.	2		1 Декларант/застапник Бр.		ДЕД		А. Одредишен царински орган	
					2. Обрасци		3. В 6 п	
	4. Одговорно лице Бр				5. Шифра и име на царински склад		6. Датум на пристиг.	
					7 Гаранција		8. Веме на пристиг.	
9. Назив на превозникот				10 Ш.Д.У	11 Озн. и вк. бр. на кол.	12. Вкуп. бруто маса		
13. Регистрација на транспортното средство				14. Вид на транспорт				
15. Претходен документ								
16.Р.бр.		17 Идентификација		18. Број на прев. исправа		19.Оз. и број на колети		20. Бруто маса
23. Примач/ Увозник Бр.				24 Испракач/Извозник				
25. Опис на стоката						26. Вред. на стоката		

Г. РАЗДОЛЖУВАЊЕ

ДОКУМЕНТ	КОЛИЧИНА		ОСТАТОК		ПОТВРДУВАЊЕ
	Колети	Бруто маса	Колети	Бруто маса	
/ /200					
/ /200					
/ /200					
/ /200					
/ /200					
/ /200					
/ /200					
Б. Контрола на одрдиш. царински орган		21. Контрола на одговорното лице		22. Место и датум	
Потпис: Печат:				Име, презиме и потпис на декл./заст.	

ДОПОЛНИТЕЛНА ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА

3 Примерок за одговорното лице	1. Декларант/застапник Бр.		ДЕД		А. Одредишес царински орган	
			2. Обрасци	3. В.б.п		
	4. Одговорно лице Бр		5. Шифра и име на царински склад		6. Датум на пристиг.	
			7. Гаранција		8. Веме на пристиг.	
	9. Назив на превозникот		10. Ш.Д.У	11. Озн. и вк. бр. на кол.	12. Вкуп. бруто маса	
13. Регистрација на транспортното средство			14. Вид на транспорт			
15. Претходен документ,						
16. Р.бр.	17. Идентификација	18. Број на прев. исправа	19. Оз. и број на колет		20. Бруто маса	
23. Примач/ Увозник Бр.			24. Испраќач/Извозник			
25. Опис на стоката				26. Вред. на стоката		
Б. Контрола на одрдиш. царински орган		21. Контрола на одговорното лице		22. Место и датум		
Потпис: Печат:				Име, презиме и потпис на декл./заст.		

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прилог 7

ЦАРИНСКИ МАНИФЕСТ
НА ПРИСТИГНУВАЊЕ / НА ЗАМИНУВАЊЕ
Customs' Arrival / Departure Manifest

Го пријавувам на царинскиот орган бродот и товарот по приложените документи.
We declare to the Customs office the vessel and goods as per enclosed documents.

ИМЕ НА ПЛОВНИОТ ОБЈЕКТ _____
Vessel

ЗНАМЕ _____
Flag

ПРИСТИГНУВАЊЕ _____
Arrival

ОД ПРИСТАНИШТЕ _____
From port

ЗАПОВЕДНИК _____
Master

БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПАЖОТ _____
Number of crew members

БРОЈ НА ПАТНИЦИ _____
Number of passengers

ПРИСТИГНУВАЧКИ МАНИФЕСТ БР. _____ ДАТУМ _____
Arrival Manifest No. Date

ЗАМИНУВАЊЕ _____ ЗА _____
Departure for

ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК ГИ СПОРЕДУВА ПРИЛОЖЕНИТЕ ИСПРАВИ СО
ОВАА ИЗЈАВА И УТВРДУВА, ДЕКА ПОДАТОЦИТЕ СЕ СОВПАГААТ.
Customs officer compared enclosed documents and ascertained that documents are in accordance
with declaration.

КОНТРОЛНИК НА МАНИФЕСТИТЕ
Customs book

ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК
Customs officer

БР. _____
No. _____
ДАТУМ _____
Date

Пошта за царинење

Прилог 10

ПОШТЕНСКО ЦАРИНСКА ПРИЈАВА Бр. _____ од _____

Р.бр.	Датум на регистрација	Податоци за пратката					Царинска дозволна употреба	
		Приемен број	Приемна пошта	Тежина	Примач (име) и адреса на примачот	Одредишна пошта	Број на царинска декларација	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Забелешка: Рубриците од 1 до 7 и рубриката 9 ги пополнува поштата за царинење

Поштенски работник

Пошт. работници присутни при царинењето

Царински работник

521.

Врз основа на член 66 став 4 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ број 21/98, 26/98, 63/98 и 86 /99 година) министерот за финансии донесува:

П РА В И Л Н И К

за начинот на вршење на преглед на стоки, начинот на земање мостри на стоки и висината на трошоците на постапката за земање мостри

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1 (содржина)

- (1) Со овој правилник се пропишува начинот на преглед на стоките заради проверка на точноста и регуларноста на прифатената царинска декларација, како и начинот на земање мостри на стоки и висината на трошоците на постапката за земање мостри.

II. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ

Член 2 (место и време за преглед на стоките)

- (1) Стоките се прегледуваат во места и време утврдени од царинскиот орган. Прегледот се врши во тек на работното време на царинскиот орган.
- (2) На барање на царинскиот декларант, царинскиот орган може да ги прегледа стоките и надвор од работното време. Декларантот ги сноси евентуалните дополнителни трошоци кои би настанале со таквиот преглед.

Член 3 (известување на декларантот за прегледот)

- (1) За одлуката да ги прегледа стоките, царинскиот орган усмено или по електронски пат го известува царинскиот декларант или од него овластеното лице.
- (2) Ако царинскиот орган се одлучи само за делумен преглед на стоките, тој ќе го информира декларантот или од него овластеното лице, кој дел од стоките сака да ги прегледа. Изборот на царинскиот орган е конечен.

Член 4 (обврски на декларантот)

- (1) Царинскиот декларант или лицето кое тој ќе го овласти да биде присутно при прегледот на стоките е должен на царинските органи да им ја даде сета потребна помош.
- (2) Ако царинскиот декларант одбие да соработува при прегледот на стоките или за тоа не овласти други лица кои би можеле при прегледот на стоките да им ја дадат потребната помош на царинските органи, царинскиот орган ќе утврди рок во кој царинскиот декларант е должен да ги исполни своите обврски. Тој рок не може да биде подолг од 10 дена.
- (3) Ако декларантот, во рокот кој е утврден согласно ставот 2 на овој член, не ги исполни своите обврски, царинскиот орган, во врска со примена на членот 70 од Царинскиот

закон, ќе го продолжи прегледот на стоките на ризик и товар на декларантот. Ако околностите на одделен случај така налагаат, царинскиот орган може, врз основа на важечките прописи, да повика на соработка и други служби и стручни лица.

- (4) Ако, заради техничките својства на стоките, при нејзиниот преглед е потребно да се обезбеди соработка на посебно стручно оспособени лица, а царинскиот декларант не е во состојба веднаш да го обезбеди нивното присуство, должен е за тоа писмено да го известат царинскиот орган. Во тој случај, царинскиот орган ќе го утврди рокот во кој царинскиот декларант е должен да обезбеди присуство на лица кои на царинскиот орган ќе му ја дадат потребната помош при прегледот на стоките. Тој рок може да биде подолг од рокот наведен во ставот 2 на овој член.
- (5) Констатацијата од прегледот на стоките, што го врши царинскиот орган согласно со ставот 3 на овој член, има исти правни последици како и констатацијата од прегледот што царинскиот орган го врши во присуство на декларантот или од него овластено лице.
- (6) Наместо преземање на мерките наведени во **стаз 2 и 3** на овој член, царинскиот орган може да ја смета царинската декларација за повлечена, доколку со одбивањето на соработката од страна на декларантот при прегледот на стоките, односно со неговото одбивање да именува друго лице кое на царинскиот орган би му ја дало потребната помош, не се изигруваат односно не се прават обиди да се изиграат одредбите од член 64 на Царинскиот закон и не се повредуваат прописите.

Член 5

(резултат од прегледот на стоките)

- (1) Кога царинскиот орган ги прегледува стоките, должен е на царинската декларација или на документ што ќе се приложи кон неа да го наведе резултатот од извршениот преглед. Ако се врши делумен преглед на стоките, должен е да ги наведе и податоците за пакетот односно делот од стоките што ги прегледал како и напомена дека прегледот е извршен делумно.
- (2) Во резултатот од став 1 на овој член, царинскиот орган треба да го наведе и податокот дали декларантот односно од него овластеното лице било присутно при прегледот на стоките.
- (3) Ако резултатот од извршениот преглед не одговара на податоците наведени во царинската декларација, на царинската декларација или на документ што ќе се приложи кон неа треба да се наведе резултатот од проверката, а пред сè основата за пресметување на царинскиот долг и другите увозни или извозни давачки и други податоци кои се од значење за примена на прописите.
- (4) Резултатите од прегледот на царинскиот орган, по потреба, требаат да упатуваат на мерките за утврдување на истоветноста на стоките што ги презел царинскиот орган. Во нив мора да бидат наведени датумот и потписот на лицето кое го извршило прегледот на стоките.

Член 6

(пуштање на стоките)

- (1) Одобрувањето за пуштање на стоките подразбира претходно плаќање на увозните давачки определени според податоците од царинската декларација. Кога царинскиот орган смета дека проверките кои што тој ги направил можат да допринесат за наплата на повисок износ на увозните давачки, од износот пресметан врз основа на податоците од царинската декларација, ќе побара од декларантот полагање на обезбедување во износ кој ќе ја покрие разликата меѓу износот кој е пресметан според податоците на царинската декларација и износот кој може конечно да биде наплатен за стоките. Меѓутоа, декларантот може да побара по сопствена желба веднаш да го плати наведениот износ, наместо поднесување на обезбедување.

- (2) Кога врз основа на проверките, кои царинскиот орган ги извршил, се утврдува конечно поинаков износ на увозни давачки од износот на пресметаните увозни давачки изведед според податоците во царинската декларација, стоките можат да се пуштат, само ако претходно се плати дополнително утврдениот износ.
- (3) Кога царинскиот орган има сомневање дали се применува или не се применува одредена забрана или рестрикција и дека тој не може да донесе одлука се до добивање на резултатите од контролата, предметните стоки не можат да бидат пуштени.
- (4) Датумот на пуштање на стоките мора да биде наведен во царинската декларација.

Член 7

(постапување во случај од првата точка на член 70 бд Царинскиот закон)

- (1) Во случај, царинскиот орган да не може да ги пушти стоките од причини наведени во точка 1 на член 70 од Царинскиот закон, должен е на декларантот да му ~~определи~~ рок во кој истиот треба да ги исполни пропишаните обврски.
- (2) Ако царинскиот декларант не ги достави бараните документи во рок што го определил царинскиот орган согласно ставот 1 на овој член, царинската декларација се смета за повлечена, а царинскиот орган постапува согласно одредбите на член 53 од Царинскиот закон.
- (3) Ако царинскиот декларант не достави соодветен инструмент за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг и другите увозни или извозни давачки или не го плати настанатиот царински долг и другите увозни или извозни давачки во рок што го утврдил царинскиот орган согласно со став 1 на овој член, царинскиот орган ќе преземе мерки за одземање на стоките согласно одредбите на член 70 и 71 од Царинскиот закон.

III. ЗЕМАЊЕ МОСТРИ

Член 8

(кога можат да се земаат мостри)

- (1) Царинскиот орган ќе земе мостри на стоки, ако во врска со проверката на точноста и регуларноста на примената царинска декларација е потребно да се утврди видот, потеклото и квалитетот на декларираните стоки.
- (2) Земањето мостри се забележува на царинската декларација.

Член 9

(обврски на царинскиот декларант)

- (1) Царинскиот орган ќе го извести царинскиот декларант или од него овластеното лице за одлуката дека ќе земе мостри заради проверка.
- (2) Царинскиот орган земањето мостри го врши сам, или во негово присуство земањето го врши царинскиот декларант или од него овластеното лице.
- (3) Царинскиот декларант односно од него овластеното лице е должно при земањето мостри на царинскиот орган да му ја даде сета потребна помош.
- (4) Ако декларантот ја одбие помошта и соработката или не сака да присуствува при земањето мостри, царинскиот орган ќе постапи согласно член 4 од овој правилник.

Член 10

(пуштање на стоките)

- (1) Кога царинскиот орган зема мостри за испитување или подетална контрола, тој го одобрува пуштањето на предметните стоки без да го чека наодот од испитувањето или

контролата под услов ако евентуално настане царински долг, разликата на дополнителниот износ на увозни давачки да е платена или плаќањето да е обезбедено.

- (2) Ако царинскиот орган пред конечната проверка на царинската декларација не може да утврди дали стоките за кои се однесува царинската декларација се предмет на било какви ограничувања или забрани, нема да ги пушти стоките, сè додека проверката не заврши.
- (3) Царинскиот орган нема да ги пушти стоките согласно став 1 на овој член, доколку настанатиот или евентуалниот царински долг не е платен или соодветно обезбеден или доколку за тоа постојат други основани причини.
- (4) Датумот на пуштање на стоките мора да биде наведен во царинската декларација.

Член 11

(записник за земени мостри)

- (1) Царинскиот орган составува записник за земени мостри. Записникот се составува на образец, чиј примерок е даден во прилог 1 кон овој Правилник и претставува негов составен дел.
- (2) Записникот за земени мостри е отпечатен на самокопирна хартија со формат А-4 во три примероци, од кои:
 1. примерокот со црна боја е наменет за царинската лабораторија,
 2. примерокот со зелена боја е наменет за царинскиот орган кој ја земал мострата и
 3. примерокот со црвена боја е наменет за царинскиот декларант.
- (3) За земените мостри на опасни материи, кон копијата од записникот за земени мостри наменет за царинската лабораторија, мора да биде приложена копија од УПАСТВОТО ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.
- (4) Записникот од став 1 на овој член може да се напише и во форма на компјутерски запис, доколку таквиот запис е во согласност со одредбите од овој член и рубриките од образецот даден во прилог 1 на овој правилник.

Член 12

(постапување со стоките при земање мостри на стоки)

- (1) При земањето мостри, царинскиот орган мора да се однесува така да не ги оштетува стоките повеќе одошто е неопходно потребно и да не ја загрози нејзината употреба.
- (2) За стоките кои би можеле да се оштетат при земање на мострите, доколку тие би се земале таму каде што стоките му се ставени на увид на царинскиот орган (на пример, стерилни стоки, стоки осетливи на светлина или на влага, итн.), царинскиот орган на кого стоките му се ставени на увид може да дозволи мострите да се земаат, во присуство на овластен царински службеник, во просториите на корисникот на стоките или во други простории кои овозможуваат земање на мостри со соодветна заштита на стоките.

Член 13

(број на мостри и количина на стоки за мостри)

- (1) Количината на стоките, која царинскиот орган ќе ја земе како мостра не смее да ја надмине количината што е потребна за анализа односно подетален преглед, вклучувајќи ја и тест-анализата.
- (2) Од секој вид на стоки, по правило, царинскиот орган ќе земе само три мостри, што претставува просечна мостра од целокупната количина на стоки, три истоветни сертификати, проспекти или друга техничка документација која треба да биде заверена со печат од царинскиот орган.

- (3) По правило, потребните количини на мостри наведени во став 1 на овој член изнесуваат:
1. за нафта и нафтени деривати најмалку 0,5 l;
 2. за растителни масла најмалку 250 ml;
 3. алкохол и алкохолни пијалоци најмалку 0,5 l;
 4. за течности, пасти, тврди материи: 10 - 20 gr за чисти хемикалии или до 100 gr. за препарати;
 5. за стоки свиткани во ролни: најмалку 10 cm по целата ширина, а за пластични маси најмалку 10 gr;
 6. за стоки во листови или плочи: сса 30 x 30 cm, а за пластични маси најмалку 10 gr;
 7. за жици, монофиламенти, предиво, врвци, итн: сса 10 m;
 8. за стоките спакувани за продажба на мало: една мостра во оригинална амбалажа;
 9. за други видови на стоки: количините наведени во точките од 1 до 5 на овој став.
- (4) Ако околностите за поединечен случај така налагаат или допуштаат, можат да се земат и помали или поголеми количини од оние наведени во ставот 3 на овој член.
- (5) Ако распоредувањето на стоките во номенклатурата на царинската тарифа зависи од тежината, формата или димензиите на оригиналната амбалажа на стоките (на пример, лепила, хартија, преѓа, сетови, комплекти, итн.), во записникот за земени мостри во точка 10 (Напомени и предупредувања) задолжително треба да биде наведена тежината, формата, односно димензиите на оригиналната амбалажа, во која стоките се увезуваат.
- (6) Ако мострата е земена во оригинална амбалажа, царинскиот орган е должен тоа да го наведе во записникот за земени мостри во точка 9 (мостри земени во оригинална амбалажа).
- (7) Земените количини на мостри не се одземаат од количината на стоките пријавени во царинската декларација. Во случај на проверка на царинската декларација за извоз или царинската декларација за привремен извоз на стоки заради облагородување (доработка), царинскиот орган може да му дозволи на декларантот, ако тоа го овозможуваат околностите на поединечниот случај, да ја надомести одземената количина на стоки со исти стоки.
- (8) За машините, односно апаратите се земаат проспекти, нацрти, скици, фотографии или некој друг пишан документ, кој ги содржи потребните информации за утврдување на природата на стоките.

Член 14

(обележување на мострите)

- (1) Царинскиот орган е должен, секоја земена мостра соодветно да ја обележи со трговското име од фактурата или со други ознаки кои овозможуваат да се утврди нејзината истоветност, како и со царинските ознаки - печат или царинска пломба.
- (2) Царинскиот орган, на секоја земена мостра става налепница, чиј што примерок е дадена во прилог 2 на овој правилник и е негов составен дел. Налепницата може да се даде и во вид на компјутерски запис, ако таквиот запис ги исполнува условите од овој член и ако ги содржи сите рубрики за примерокот од прилог 2.
- (3) Налепниците од ставот 2 на овој член се отпечатени на самокопирна хартија со големина 15 x 6 cm во три примероци од кои:
 - еден примерок со црна боја се наменети за царинската лабораторија,
 - еден примерок со зелена боја е наменет за царинскиот орган кој ја земал мострата.
 - еден примерок со црвена боја е наменет за царинскиот декларант.

Член 15

(постапување со земените мостри)

- (1) Царинскиот орган, кој зел мостри на стоки, со земените мостри постапува на следниов начин:
- една мостра заедно со соодветна копија од записникот за земени мостри ја доставува до царинската лабораторија, која ги спроведува потребните испитувања;
 - една мостра со записникот за земени мостри останува кај царинскиот орган;
 - една мостра заедно со соодветна копија од записникот за земени мостри ја доставува до царинскиот декларант.
- (2) Ако потребните испитувања не може да се извршат во царинската лабораторија, земените мостри, царинската лабораторија ги доставува до определена стручна организација.

Член 16

(записник за резултатите од испитувањето-прегледот-проверката)

- (1) Царинската лабораторија веднаш по завршеното испитување составува записник за резултатите од испитувањето. Во записникот задолжително треба да стои:
- мислење за распоредување на стоките според номенклатурата на царинската тарифа - десетоцифрен број;
 - краток опис на испитуваната мостра - дефиниција на стоките со вообичаениот трговски опис според номенклатурата на царинската тарифа;
 - напомена дека се работи за опасни материи;
 - спецификација на трошоците за анализата.
- (2) Царинската лабораторија го составува записникот од ставот 1 на овој член во три копии:
- за царинскиот орган кој ги зел мострите од стоките;
 - за царинскиот декларант и
 - за царинската лабораторија.
- (3) Царинскиот орган, веднаш по приемот на записникот за резултатите од испитувањето, истиот го приложува кон царинската документација, а резултатите од испитувањето ги користи согласно член 65 став 2, 3 и 4 од Царинскиот закон.

Член 17

(чување на мострите)

- (1) Ако при испитувањето, мострите не бидат уништени, царинската лабораторија ќе ги чува согласно важечките прописи сè до правосилноста на одлуката на царинскиот орган.
- (2) Земените мостри, царинскиот орган хронолошки ги запишува во евидентната книга во која се внесуваат следниве податоци:
1. референтен број на записникот за земени мостри;
 2. датум на земање на мостри;
 3. назив, седиште, име и презиме и адреса на живеење на декларантот;
 4. датум на испраќање на мострата во царинската лабораторија;
 5. датум на прием на резултатите од испитувањето;
 6. број и датум на решението за конечност на постапката.
 7. датум на враќање односно уништување на примероците или забелешка дека царинскиот орган ги задржал мострите.

Член 18

(постапување со мострите по истекот на рокот наведен во првиот став на член 17)

- (1) Земените мостри за испитување, по истекот на рокот од став 1 на член 17 од овој правилник, можат:
 1. да му се вратат на декларантот или на корисникот на стоките, ако тоа тие го бараат,
 2. да му се вратат на декларантот, без оглед на неговото барање, ако вредноста на мострата е голема (преку 3.300 денари),
 3. да се задржат во царинската лабораторија за музејската збирка или
 4. да се уништат или однесат на комуналните депонии.
- (2) Мострите кои се штетни за околината, или спаѓаат во првата група на отрови, царинскиот орган ќе му ги врати на декларантот, а овој е должен да ги прими.
- (3) Царинскиот орган ќе му ги врати на декларантот мострите наведени во точките 1 или 2 од ставот 1 на овој член во рок од еден месец по правосилноста на одлуката која била донесена врз основа на резултатите од испитувањето, односно по исцрпувања на сите права на декларантот да се жали против одлуката на царинскиот орган.
- (4) Мострите од стоките чие внесување на царинското подрачје е забрането се задржуваат во царинската лабораторија, која комисијски ќе ги уништи или ќе им ги предаде на надлежните служби заради уништување.

Член 19

(трошоци за испитување)

- (1) Царинскиот орган ќе му издаде на декларантот пресметка на трошоците за извршеното испитување, при што ќе ги земе во предвид податоците од царинската лабораторија наведени во записникот за резултатите од испитувањето.
- (2) Трошоците од став 1 на овој член ги опфаќаат просечните трошоци за испитување во царинската лабораторија во износ од 4.000,00 денари и реалните трошоци за анализите извршени во други организации.
- (3) Пресметката на трошоците од ставот 1 на овој член се издава само доколку:
 1. со испитувањето на мострите се утврди дека во царинската декларација бил наведен погрешен тарифен број од номенклатурата на царинската тарифа или доколку:
 2. мострите биле земен на барање на царинскиот декларант, што мора да биде наведено во записникот за земање мостри во рубриката "Напомени и предупредувања".
- (4) Декларантот ги сноси и реалните трошоци кои ќе настанат доколку мострите му се вратат на декларантот или на корисникот односно се уништат, затоа што декларантот, во случаите наведени во член 18 од овој правилник, не ги превзел.
- (5) Царинскиот декларант е должен да ги подмири трошоците од овој член во рок од 30 дена по приемот на пресметката на трошоците.
- (6) Средствата од ставот 5 на овој член се уплатуваат на посебна сметка на Царинската управа на Република Македонија.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 20**

(примена)

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01 април 2000 година

Бр. 11-2239/
28 февруари 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

Прилог 2

НАЛЕПНИЦА ЗА МОСТРАТА

ЗА ЛАБОРАТОРИЈАТА*	
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
Царинарница	Број
Број на ЕЦД и вид на царинска постапка	
Трговско име на стоките	
Тарифна ознака	Датум:
Бев присутен(а) при земањето на мостри и ја примив мострата	Царински орган:
М.П.	

- * на копијата за царинскиот декларант, наместо "ЗА ЛАБОРАТОРИЈА", е наведено "ЗА ЦАРИНСКИОТ ДЕКЛАРАНТ", а на копијата за царинарницата е наведено "ЗА ЦАРИНАРНИЦА"

522.

Врз основа на член 39 од Царинскиот закон (Службен весник на Р.М., број 21/98,69/98 И 86/99) министерот за финансии донесе,

П Р А В И Л Н И К

за посебни правила и начинот на определување на царинската вредност

Член 1

(Содржина на Правилникот)

Со овој Правилник се пропишуваат посебните правила и начинот на определување на царинската вредност, при царинење на стоките што се увезуваат во Република Македонија.

Член 2

(Дефиниција на поими)

(1) Во овој правилник долу наведените поими го имаат следното значење:

- "изработена стока" е произведена стока, преработена, одгледана и добиена со копање.

- "идентична стока" е стока која е изработена во иста држава како и стоката чија царинска вредност се определува и која во секој поглед е идентична со неа, вклучувајќи физички својства, квалитет и трговски углед. Незначителните разлики во изгледот, нема да влијаат на стоките што одговараат на таа дефиниција да се сметаат како идентични.

- "слична стока" е стока која е изработена во иста држава како и стоката чија царинска вредност се определува и која и покрај тоа што не е во секој поглед идентична со стоката чија царинска вредност се утврдува има слични својства и состав на материјалот, кои овозможуваат да се користи за исти намени како и стоката чија царинска вредност се утврдува и во комерцијална смисла да ја замени таа стока во исто или приближно исто време.

- “стока од иста класа или вид” е стока која спаѓа во иста група или област која ја изработува определена индустрија или индустриска гранка и која вклучува иста или слична стока.

(2) При утврдувањето дали некоја стока може да се смета за слична, треба да се има во предвид и квалитетот и трговскиот углед на стоката, како и постоењето на трговска марка.

(3) Под идентична или слична стока не се подразбира стока која вклучува во себе или одразува инженеринг, развој, уметничка работа, дизајнирање, планови и цртежи, за кои не е извршено прилагодување согласно член 32 став 1 точка 10 од Царинскиот закон, бидејќи таквите услуги биле извршени во Република Македонија.

Член 3 **(Договорена цена)**

(1) Под вистински платена цена или цена која ќе се плати (договорена цена) во смисла на член 28 став 2 од Царинскиот закон, се подразбираат вкупните плаќања кои купувачот ги извршил или треба да ги изврши на продавачот или на друго лице одредено од него и кои претставуваат услов за продажба на увезената стока.

(2) Под плаќања во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат не само префрлањето на пари, туку и плаќањето со акредитиви и други инструменти за плаќање на директен или индиректен начин.

(3) Активности, вклучувајќи и рекламни активности, кои ги превзема купувачот на своја сметка различни од оние споменати во член 32 од Царинскиот закон, не се сметаат како индиректно плаќање кон продавачот иако тие може да придонесат во продажбата и трошоците за нивно извршување не се додаваат на цената која навистина се плаќа или ќе се плати.

Член 4 **(Поделба на вредноста во случај на делумни пратки или делумно губење или оштетување на пратките)**

(1) Во случај кога стоката декларирана за пуштање во слободен промет е дел од поголема количина на исти стоки набавени со една трансакција, цената која е платена или која ќе се плати во согласност со член 28 став 2 од Царинскиот закон, е онаа која претставува пропорционален дел од вкупната цена, кој е соодветен на односот меѓу количината на декларираната стока и вкупната количина на набавената стока.

(2) Сразмерна поделба на вистински платената цена или цената која ќе се плати, треба да се изврши и во случај на губење или оштетување на дел од пратката пред нејзино пуштање во слободен промет.

(3) Во случај на оштетување на стоката во смисла на член 38 став 2 од Царинскиот закон, како процент на оштетување царинскиот орган може да

го прифати процентот на оштетување што е признат во постапката за остварување на надомест врз основа на осигурување.

Член 5

(Земање предвид на странски давачки)

Кога вистински платената цена на стоката чија царинска вредност се утврдува, го содржи износот на националните давачки на државата на потекло или државата на извоз, тој износ не се пресметува во царинската вредност на стоката, доколку на царинскиот орган му се докаже дека стоката била или ќе биде ослободена од тие давачки во корист на купувачот.

Член 6

(Земање предвид на фактурите)

(1) При примена на член 28 став 2 од Царинскиот закон, се смета дека стоката е купена заради увоз во Република Македонија, доколку се декларира како стока која се пушта во слободен промет во Република Македонија. Во случај на повеќекратна продажба на стоката пред нејзиното внесување во царинското подрачје на Република Македонија, при утврдувањето на царинската вредност може да се земе во предвид само последната продажба пред внесувањето на стоката во царинското подрачје на Република Македонија.

(2) Ако стоките во времето меѓу продажбата и пуштањето во слободен промет се користат во трета земја, трансакциската вредност на таа стока не се смета за царинска вредност.

Член 7

(Трошоци и издатоци настанати по увозот)

Царинската вредност, не ги опфаќа трошоците и издатоците од член 37 став 4 од Царинскиот закон доколку тие трошоци и издатоци со договор се разграничени во однос на платената цена или на цената која треба да се плати за стоките што се увезуваат.

Член 8

(Влијание на ограничувањето на правото на располагање со стоките)

Како ограничувања за купувачите што не влијаат суштествено врз вредноста на стоките што се увезуваат, а кои се однесуваат на правото на располагање или користење на стоките во смисла на член 28 став 3 алинеја 3 од Царинскиот закон, се сметаат:

1. Ограничувањето за купувачот до определен рок да не може да врши рекламирање, излагање или препродажба на стоките;

2. Ограничувањата со кои се утврдува географското подрачје во рамките на кое стоката може понатаму да се продава

Член 9

(Неопределиви продажни услови и обврски)

(1) Се смета дека договорот за купопродажба содржи услови или обврски поради кои царинската вредност за стоките што се увезуваат не може да се утврди врз основа на договорената цена согласно со член 28 став 3 алинеја 4 од Царинскиот закон пред се ако:

1. Продавачот ја утврдува цената на увезените стоки под услов купувачот да купи и други стоки во определени количини;

2. Цената на увезените стоки зависи од цената по која купувачот му продава други стоки на продавачот на увезените стоки;

(2) Ако царинскиот орган при утврдување на царинската вредност согласно член 28 став 3 алинеја 4 од Царинскиот закон утврди дека продажбата или цената на увезената стока зависи од услови или обврски чија вредност не може да се утврди во однос на увезената стока, таа вредност се смета за индиректно плаќање од купувачот до продавачот и претставува дел од цената која е вистински платена или ќе се плати.

(3) Како услови или обврски чија вредност не може да се утврди во однос на стоката што се увезува, не се сметаат:

1. Активности што купувачот ги врши за сопствена сметка

2. Вредноста на услугите кои согласно член 32 став 1 точка 10 треба да се додадат на вистински платената цена.

Член 10

(Активности кои купувачот ги превзема на своја сметка)

(1) Под активности кои купувачот ги превзема на своја сметка се подразбираат сите активности во врска со рекламирање и промовирање на продажбата, како и активности во врска со емства и гаранции за увезената стока.

(2) Така превземените активности од купувачот се смета дека се превземени на сопствена сметка дури и ако тие се вршат во согласност со обврската на купувачот според договорот со продавачот.

Член 11

(Средства од натамошна продажба)

Договорената цена ќе се прифати за царинска вредност и покрај постоењето на приход од продажба или други располагања во смисла на член 28 став 3 алинеја 5 од Царинскиот закон, ако царинската вредност се зголеми за дел од износот остварен со препродажба, со отстапување или користење на увезените стоки, согласно член 32 став 1 точка 9 од овој закон.

Член 12**(Поврзаност меѓу купувачот и продавачот)**

(1) Купувачот и продавачот во смисла на член 28 став 3 алинеја 6 од Царинскиот закон, се смета дека взаемно се поврзани ако:

1. Тие се службеници или директори на меѓусебно поврзани деловни субјекти
2. Се регистрирани како деловни партнери;
3. Се во однос работодавец и вработено лице;
4. Ако било кое лице посредно или непосредно поседува или контролира 5 или повеќе проценти акции со право на глас или удели во двата деловни субјекти;
5. Продавачот непосредно или посредно го контролира купувачот или обратно;
6. Се во сродство до четврт степен;
7. Двајцата се директно или индиректно контролирани од трето лице.
8. Директно или индиректно заедно контролираат трето лице.

(2) Ако купувачот е исклучителен застапник на продавачот, односно ако продавачот е исклучителен застапник на купувачот, без оглед како е тоа назначено со договорот се смета дека се взаемно поврзани ако е исполнет некој од условите од став 1 на овој член.

(3) За контрола на друго лице се смета однос меѓу лица во кои едното од нив има толкаво влијание врз работењето на другото лице, така што тоа не може слободно да ги формира цените и да ги прави калкулациите.

(4) Договорите за лиценци, сами по себе не се сметаат за меѓусебна поврзаност.

Член 13**(Влијание на меѓусебната поврзаност врз цената)**

(1) Фактот дека купувачот и продавачот се меѓусебно поврзани во смисла на член 12 од Правилникот, не претставува доволна причина за неприфаќање на трансакциската вредност.

(2) Царинарницата во смисла на член 28 став 3 алинеја 6 од Царинскиот закон ќе пристапи кон утврдување на влијанието на взаемната поврзаност врз договорената цена, само ако основано претпоставува дека врз цената влијаел односот помеѓу купувачот и продавачот. Во тој случај царинарницата за својата претпоставка го известува царинскиот обврзник и му остава можност да даде соодветни докази дека взаемната поврзаност не влијаела врз договорената цена. По барање на декларант, ова известување се доставува писмено. ЦАРИНСКИОТ

(3) Ако купопродажбата е извршена помеѓу взаемно поврзани лица во смисла на член 12 од овој Правилник, договорената цена на стоките ќе се прифати ако:

1. Одговара на договорената цена за идентични или слични стоки продадена за увоз во Република Македонија во исто или приближно исто време, а помеѓу купувачот и продавачот не постоела взаемна поврзаност;

2. Одговара на царинската вредност за идентични или слични стоки утврдена во согласност со одредбата на член 30 став 1 точка 1 од Царинскиот закон.

(4) При споредувањето на вредноста на стоките од став 3 на овој член се земаат предвид и формата на купопродажбата и количината на стоките, како и трошоците предвидени во член 32 од Царинскиот закон.

(5) Споредувањата на вредноста на стоките од став 3 на овој член, се вршат по барање на царинскиот обврзник, и служат исклучиво за споредбени цели.

Член 14

(Примена на трансакциската вредност на идентични или слични стоки)

(1) При утврдувањето на царинската вредност согласно член 29 став 1 и 2 од Царинскиот закон, ќе се земе предвид договорената цена на стоките што ги произвел ист производител, а ако таа цена не постои може да се земе предвид цената на стоките што ги произвел друг производител.

(2) Ако при утврдувањето на царинската вредност согласно со член 29 став 3 од Царинскиот Закон, не се располага со договорена цена за идентични или слични стоки продадени во иста форма на купопродажба и во приближно иста количина како и стоките кои се увезуваат, ќе се земе предвид договорената цена за идентични или слични стоки продадени во различна форма на купопродажба или во различни количини и тоа:

1. Во иста форма на купопродажба, а во различни количини;

2. Во различна форма на купопродажба, а во приближно исти количини;

3. Во различна форма на купопродажба и во различни количини.

(3) Договорената цена за идентични или слични стоки продадени во различни форми на продажба или количини на стоки од став 2 на овој член, се корегира со износот на разликата во врска со формата на купопродажба и / или количината, под услов корекцијата да може да се изврши врз основа на докази кои овозможуваат точни и детални исправки, без оглед дали со тоа се зголемува или намалува вредноста.

(4) Ако во трансакциската вредност се вклучени трошоците согласно член 32 став 1 точка 4 од Царинскиот закон, при корекциите мора да се земат предвид суштинските разлики во тие трошоци меѓу увезената стока и соодветната идентична или слична стока, кои произлегуваат од разликите во оддалеченоста и видот на превозот.

(5) Ако при примената на овој член се јават повеќе трансакциони вредности на идентични или слични стоки, за утврдување на царинската вредност на увезената стока ќе се земе најниската од тие вредности.

(6) Трансакциона вредност на увезената идентична или слична стока претставува царинска вредност определена според член 28 од Царинскиот закон, а во согласност со став 3 и 4 од овој член.

Член 15

(Дедуктивен метод)

(1) Како цена по единица мера по која увезените стоки односно идентични или слични стоки се продаваат во Република Македонија во најголема

вкупна количина во смисла на член 30 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се смета цената по која најголемиот вкупен број единици на стоки им се продава на лица што не се взаемно поврзани со лицата од кои таквите стоки ги купуваат при првата купопродажба по извршениот увоз.

(2) За утврдување на царинската вредност во смисла на став 1 од овој член, нема да се земе во предвид цената по мерна единица по која се увезени стоките односно идентичните или слични стоки, ако купувачот му обезбедува на продавачот посредно или непосредно, бесплатно или по намалена цена стоки или услуги предвидени со член 32 став 1 точка 5, 6, 7 и 10 од Царинскиот закон.

(3) Ако ниту увезената ниту идентична или слична увезена стока не се продавала во исто или приближно исто време како и стоката чија царинска вредност се утврдува, царинската вредност на увезената стока од овој став се утврдува врз основа на цената по мерна единица по која увезената стока или идентична или слична увезена стока ќе се продаде во Република Македонија во најголема вкупна количина како прва по увозот на стоката чија вредност се утврдува, но не подоцна од 90 дена по увозот и тоа во состојба во која била увезена.

(4) Како трошоци на прометот и друга добивка во смисла на член 30 став 1 точка 1 од Царинскиот закон за кои ќе се намали цената на мерна единица на стоките што се увезуваат, се земаат трошоците на прометот и другата добивка кои се вообичаени во врска со продажбата во Република Македонија на увезените стоки од иста класа или вид.

(5) Како трошоци на прометот од став 4 на овој член се сметаат и посредните и непосредните трошоци за реклама и пласман на стоките.

Член 16

(Метод на пресметковна вредност)

(1) Царинската вредност според методот на пресметковна вредност се утврдува во принцип според податоците кои се на располагање во Република Македонија.

(2) Ако царинската вредност се утврдува врз основа на пресметаната вредност во смисла на член 30 став 1 точка 2 од Царинскиот закон, податоци за елементите што ја сочинуваат пресметаната вредност ќе се прибават од производителот преку царинскиот обврзник. Овие податоци, Царинската Управа на Република Македонија може да ги провери во странство, кај надлежниот орган на таа држава.

(3) Ако освен податоците што ги навел производителот, заради утврдување на царинската вредност се користат и други податоци, царинскиот орган ќе го извести декларантот на негово барање за користените податоци, нивниот извор и пресметките направени на таа основа.

(4) Како вредност на материјал и трошоци согласно член 30 став 1 точка 2 алинеја 1 од Царинскиот закон, се сметаат и трошоците од член 32 став 1 точка 1 и 3 од Царинскиот закон, како и посредните и непосредните трошоци за производство и продажба на стоката за извоз, кои не се вклучени во член 30 став 1 точка 2 алинеја 1 од Царинскиот закон. Исто така во оваа категорија се вклучени и производите или услугите наведени во член 32 став 1 точка 5, 6 и 7 од Царинскиот закон.

(5) Вредноста на услугите наведени во член 32 став 1 точка 10 од Царинскиот закон кои се извршени во Република Македонија, се

вклучуваат во царинската вредност само доколку се платени од производителот.

Член 17

(Примена на расположиви податоци)

- (1) Како расположиви податоци врз основа на кои се утврдува царинската вредност во смисла на член 31 став 1 од Царинскиот закон се сметаат во основа претходно утврдените царински вредности за идентични односно слични стоки што се увезени.
- (2) Утврдувањето на царинската вредност согласно со став 1 на овој член, се врши со користење на методите на вреднување предвидени со одредбите на член 28 до 30 од Царинскиот закон.
- (3) По барање на царинскиот обврзник, царинскиот орган издава писмено известување за начинот на утврдување на царинската вредност според овој член.

Член 18

(Место на внесување во царинското подрачје)

- (1) При утврдувањето на царинската вредност, царинарницата проверува дали се вклучени сите трошоци и издатоци настанати во врска со продажбата и испораката на стоките до местото на влегување на стоките во царинското подрачје на Република Македонија согласно со член 28 став 3 алинеа 1 од Царинскиот закон.
- (2) Ако превозот на стоките се врши по воздушен сообраќај, како место на влегување на стоките во царинското подрачје на Република Македонија се смета местото на истовар на стоките во воздухопловното пристаниште отворено за меѓународен сообраќај, а во случај на превоз со други сообраќајни средства - граничниот премин отворен за меѓународен сообраќај.
- (3) Во поштенскиот сообраќај, како место на внесување во царинското подрачје се смета одредишната пошта.

Член 19

(Трошоци на превоз)

- (1) Ако трошоците на превозот во исправите за царинење на стоките се пресметани до местото на испорака внатре во царинското подрачје на Република Македонија, трошоците за превоз од местото на влегување во царинското подрачје на Република Македонија до местото на испораката не се засметуваат во царинската вредност.
- (2) Кога стоките се пренесуваат со ист вид на превоз до место во внатрешноста на царинското подрачје на Република Македонија, транспортните трошоци се пресметуваат во сооднос со оддалеченоста измината надвор и во внатрешноста на царинското подрачје на Република Македонија, освен ако не се поднесе доказ за цената која би настанала според општ задолжителен распоред на транспортните стапки за превоз на стоките до местото на влегување во царинското подрачје на Република Македонија.

(3) Ако стоката е испорачана според единствена цена до место внатре во царинското подрачје на Република Македонија, која цена одговара на цената до местото на внесување во царинското подрачје, трошоците за превозот внатре во царинското подрачје не се одбиваат од таа цена. Одбивањето се врши само ако на царинскиот орган му се докаже дека цената до местото на влегување во царинското подрачје би била пониска од единствената цена до местото внатре во царинското подрачје.

(4) Ако се договорени трошоци за превоз до местото на испораката и ако висината на тие трошоци од местото на влегување на царинското подрачје на Република Македонија до местото на испораката, од договорот и од другите поднесени исправи не може да се утврди, во царинската вредност се засметува вкупниот износ на трошоците за превоз.

(5) Поштенските трошоци за стоката која се превезува во поштенскиот сообраќај до одредиштето, целосно се пресметуваат во царинската вредност. Овие давачки не се пресметуваат во царинската вредност на стоката чиј увоз не е од комерцијална природа.

(6) Ако стоките се превезуваат бесплатно или со превозни средства што не се во редовен сообраќај (сопствени возила и друго) трошоците за превозот се пресметуваат според превозните тарифи што важат за односниот вид превоз на стоки во редовниот сообраќај. Подносителот на декларацијата е должен да поднесе докази за така пресметаните трошоци.

Член 20

(Трошоци за опрема купена и користена во странство)

Ако се увезува опрема што домашни претпријатија ја купиле во странство и ја користеле на градилишта во странство, како трошоци за превозот што се засметуваат во царинската вредност се земаат само трошоците од градилиштето во странство од кое опремата се упатува во Република Македонија до местото на влегување во царинското подрачје на Република Македонија.

Член 21

(Трошоци при увоз на бродови и воздухоплови)

Ако се увезуваат бродови или воздухоплови, во царинската вредност се засметуваат само вистинските трошоци неопходни за допремување на бродот односно воздухопловот и тоа од пристаништето односно воздухопловното пристаниште на превземањето до местото на влегувањето во царинското подрачје на Република Македонија.

Член 22

(Трошоци за осигурување)

Ако од договорот за осигурување или од други исправи не може да се утврди износот на трошоците за осигурување до влегувањето во

царинското подрачје на Република Македонија, во царинската вредност се засметува целиот износ на трошоците за осигурување.

Член 23 (Провизии)

(1) Согласно член 32 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, сите посреднички провизии во врска со продажбата на стоки (агентска, брокерска, застапничка, консигнациона, комисиона, шпедитерска и други) и другите провизии во врска со осигурувањето и доставувањето на стоки и слични услуги што им се плаќаат на посредници во странство ако не се засметани во платената цена или во цената која ќе се плати, се засметуваат во царинската вредност.

(2) Провизијата што купувачот ја плаќа за посредување при купувањето на стоки, не се засметува во царинската вредност, доколку е искажана одвоено. Таа провизија претставува трошок на купувачот, за плаќање на неговиот застапник за услугите на застапување во странство, за откуп на стоката чија вредност се утврдува.

Член 24 (Амбалажа)

(1) Трошоците за надворешната и внатрешната вообичаена (стандардна) амбалажа во која се доставуваат стоките што се увезуваат (сандаци, буриња, картонски кутии, вреќи, кеси и сл.) се засметуваат во царинската вредност на стоките што се увезуваат дури и ако амбалажата е бесплатна.

(2) Трошоците за надворешната и внатрешната амбалажа што се испраќа посебно и трошоците за амбалажата изработена од невообичаен (нестандарден) односно специјално нарачан материјал (куфери, торби, амбалажа од благородни метали и од други скапоцени материјали од специјална изработка и сл.) не се засметуваат во царинската вредност на стоките што се доставуваат во таа амбалажа.

(3) Амбалажата од став 2 на овој член се царини според договорената цена на таквата амбалажа.

(4) Ако стоките се доставуваат во амбалажа што не е продадена со стоките и која се враќа во странство, трошоците за превозот, осигурувањето, амортизацијата и другите трошоци во врска со враќањето на амбалажата во странство се засметуваат во царинската вредност на стоките што се испорачани во таа амбалажа.

Член 25 (Суровини, репроматеријали, составни делови и други стоки кои на продавачот му ги обезбедува купувачот)

(1) Производите кои купувачот му ги обезбедил на продавачот во смисла на член 32 став 1 точка 5 од Царинскиот закон, се смета дека се набавени во

странство, ако набавката е извршена во која и да е земја во странство, вклучувајќи ја и земјата на продавачот.

(2) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 1 на овој член бесплатно, во царинската вредност на стоките што се увезуваат, се засметува цената по која купувачот тие производи ги набавил, од продавач кој не е поврзан со него.

(3) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 1 од овој член по намалена цена, во царинската вредност на стоките што се увезуваат се засметува и износот кој претставува разлика помеѓу цената по која тие производи се набавени и цената по која тие производи му се остапени на продавачот.

(4) Ако производите од член 32 став 1 точка 5 од Царинскиот закон ги произвел купувачот, во царинската вредност на стоките што се увезуваат се засметува износот на производните трошоци.

(5) За стока во смисла на член 32 став 1 точка 6 од Царинскиот закон се смета стоката од член 32 став 1 точка 5 од Царинскиот закон, доколку таа не е набавена во странство, како и потрошните материјали.

(6) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 5 на овој член, во царинската вредност на стоките што се увезуваат се засметува вредност на производите согласно со одредбите на став 2, 3 и 4 од овој член.

(7) Вредноста која е утврдена за производите од овој член кои купувачот му ги обезбедил на продавачот, треба сразмерно да се распредели на количината на увезената стока и тој сразмерен дел да се вклучи во царинската вредност на увезената стока.

(8) Критериумот за распределба зависи од постигнатата согласност меѓу царинскиот орган и учесниците во царинската постапка, како и од документацијата која ќе се приложи.

Како пример за критериум за распределба може да биде, вклучување на вкупната вредност на производите од овој член во вредноста на првата пратка или распределба на вредноста на производите од овој член на вкупната количина која ќе се увезе во повеќе пратки.

Член 26

(Трошоци за алати, калапи, матрици и сл.)

(1) Вредноста на производите во смисла на член 32 став 1, точка 7 од Царинскиот закон, се утврдува согласно со одредбите на став 2,3 и 4 на член 25 од овој правилник.

(2) Ако купувачот, пред да му ги предаде на продавачот на негово располагање производите од овој член претходно ги користел, од цената на овие производи се одбива соодветен износ за амортизација.

(3) Се смета дека купувачот ги обезбедил производите бесплатно или по намалена цена во смисла на член 32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон, ако набавката е извршена во која и да е земја во странство, вклучувајќи ја и

земјата на продавачот или ако тие производи дефинитивно извозно се оцаринети.

(4) Сразмерен дел од вредноста на производите што се користени во производството на увезените стоки, а што се засметуваат во царинската вредност на стоките што се увезуваат согласно член 32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон, претставува износот на пренесената вредност на тие производи врз стоките што се увезуваат.

Член 27

(Авторски права, лиценци, патенти, модели, заштитни знаци, странски трговски или фабрички ознаки)

Надоместоците и трошоците од член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон, се засметуваат во царинската вредност на увезените стоки, ако се однесуваат на стоките што се увезуваат и купувачот ги плаќа посредно или непосредно, како услов за продажба на тие стоки.

Член 28

(Одредби за лиценци и авторски права)

(1) Како надоместоци и трошоци од член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон (во понатамошниот текст лиценци и авторски права) се сметаат трошоците за користење на правото за:

1. Производство на увезената стока (патенти, мостри, модели и know - how);
2. Повторна продажба на увезената стока во извоз (стоковни и услужни марки како и заштитени модели);
3. Употреба и натамошна продажба на увезената стока (особено право на умножување и технолошка постапка, кои неразделно се вклучени во увезената стока).

(2) Ако царинската вредност на увезената стока се утврдува согласно член 28 од Царинскиот закон, лиценците и авторските права се пресметуваат во вистински платената цена или цената која треба да се плати за увезената стока само доколку тоа плаќање:

- Се однесува на стоката која е предмет на утврдување на вредноста;
- Претставува услов за продажба на увезената стока.

(3) Плаќањата за правото на дистрибуција или натамошна продажба на увезената стока, не се пресметува во вистински платената цена за увезената стока, доколку не претставува услов за продажба при извозот заради увоз во царинското подрачје.

(4) Ако увезената стока е само дел или дополнителна опрема на стоката која се произведува во царинското подрачје, лиценцата може да се пресмета во вистински платената цена, само ако лиценцата се однесува на увезената стока.

(5) Ако стоката се увезува во делови или пред натамошна продажба само незначително се обработи (на пример: се разреди или препакува) тоа не исклучува дека лиценцата се однесува на таа увезена стока.

(6) Ако лиценците делумно се однесуваат на увезената стока, а делумно на другите делови или дополнителна опрема која и се додава на стоката по увозот, или на услуги по увозот, лиценците се распределуваат само на основ на објективни утврдени податоци.

(7) Лиценцата за правото на користење на стоковна марка се пресметува кон вистински платената цена за увезената стока само тогаш кога:

1. Лиценцата се однесува на стока која по увозот била повторно продадена во непроменета состојба или е незначително преработена или обработена;

2. Таа стока се продава со стоковна марка ставена пред увозот или по него, а за која се плаќа лиценца;

3. Купувачот нема можност за набавка на таа стока од други добавувачи кои не се поврзани со продавачот.

(8) Ако купувачот му ја плаќа лиценцата на трето лице, критериумите од став 2 на овој член се исполнети само тогаш кога продавачот или со него поврзано лице, побара од купувачот да го исплати тоа трето лице.

(9) Ако начинот на пресметување на лиценцата зависи од цената на увезената стока, се додека не се докаже спротивното, се смета дека исплатата на лиценцата се однесува на стоката чија вредност се утврдува.

(10) Ако износот на лиценцата се пресметува независно од цената на увезената стока, исплатата на лиценцата директно се однесува на стоката чија вредност се утврдува.

(11) Државата во која се наоѓа седиштето на примателот на лиценцата е без значење за примена на член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон.

Член 29

(Царинска вредност на стоки увезени од државјани на Р.М. и странски државјани)

(1) Царинската вредност за стоки што државјаните на Република Македонија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство, се утврдува врз основа на вистински платената цена за нови стоки, во согласност со одредбите на член 28 став 2 од Царинскиот закон, и со засметување на трошоците и на другите издатоци, во согласност со член 28 став 3 алинеа 1 од тој закон, ако тие трошоци не се засметани во платената цена.

(2) Ако во платената цена на стоките што се увезуваат не се засметани трошоците и другите издатоци во врска со продажбата и испораката на стоките до местото на пристигнување во царинското подрачје на Република Македонија, во царинската вредност се засметуваат и тие трошоци, а ќе се засметаат врз основа на вистински платените трошоци, односно врз основа на превозот и доставувањето до местото на пристигнување во царинското подрачје.

(3) Во царинската вредност на стоките што државјаните на Република Македонија и странски државјани непосредно ги увезуваат, се засметуваат и трошоците од член 32 став 1 точка 1 и 4 на Царинскиот закон, ако се платени посебно.

Член 30**(Царинска вредност на стоки под закуп)**

Царинската вредност на привремено увезените стоки под закуп како и на стоки увезени под лизинг, се утврдува во моментот на отпочнување на постапката за привремен увоз на стоки под закуп, односно отпочнување на постапката за увоз на стоки под лизинг, согласно одредбите за царинска вредност содржани во членовите 28 до 39 од Царинскиот закон, како и одредбите на овој Правилник.

Член 31**(Царинска вредност на програмска опрема
за апаратите за автоматска обработка на податоци)**

(1) При определување на царинската вредност при увоз на носители на податоци кои содржат податоци или програмски упатства наменети за употреба во апаратите за автоматска обработка на податоци, се зема во предвид само вредноста на носителите на податоци, доколку вредноста на податоците или на програмските упатства е прикажана одвоено од вредноста на носителите на податоци.

(2) Во смисла на овој член не се сметаат за:

1. Носители на податоци: интегрирани кола, полупроводници и слични направи или стока која содржи такви интегрирани кола или направи;
2. Податоци и програмски упатства: звучни, кинематографски и видео записи.

Член 32**(Царинска вредност на стоки при поедноставена постапка
во врска со царинската декларација)**

Царинската вредност на стоките за кои согласно член 72 од Царинскиот закон се применува поедноставена постапка во врска со царинската декларација, а кои стоки може да бидат пуштени во слободен промет без поднесување на царинскиот орган на преглед, може да се утврдува пред нивното препуштање на царинскиот декларант, согласно одредбите за царинска вредност содржани во член 28 до 39 од Царинскиот закон и одредбите на овој Правилник.

Член 33**(Царинска вредност на преработени производи)**

Царинската вредност на преработените производи од член 108 став 1 од Царинскиот закон за кои е поднесена царинска декларација за пуштање во слободен промет, се определува според изборот на царинскиот декларант врз основа на една од следните вредности во моментот на приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет:

1. Царинска вредност на идентични или слични производи кои се произведени во друга држава, утврдена во исто или приближно исто време;

2. Продажна цена во земјата на преработка, под услов на таа цена да не влијаат врските меѓу купувачот и продавачот;
3. Продажна цена на идентични или слични производи на домашен пазар, под услов на таа цена да не влијаат врските меѓу купувачот и продавачот;
4. Царинска вредност на увезената стока на која се додаваат трошоците за преработка.

Член 34

(Прифатливост на трансакциската вредност)

- (1) Царинскиот орган не треба да ја утврдува царинската вредност на увезената стока врз основа на трансакциската вредност доколку врз основа на став 2 на овој член, се сомнева дека пријавената трансакциска вредност одговара на платената цена или на цената што треба да се плати согласно член 28 од Царинскиот закон.
- (2) Во случаи на сомневање од став 1 од овој член, царинскиот орган може да побара доставување на дополнителни податоци. Ако и покрај дополнително доставените податоци сомневањето сèуште постои, царинскиот орган пред донесување на конечната одлука, на негово барање, писмено ќе го извести декларантот за причините на сомневањата и ќе му определи рок за доставување на појаснувањата. За конечната одлука и за причините за одлуката, царинскиот орган писмено го известува декларантот.

Член 35

(Пријавување на царинската вредност и потребни документи)

- (1) При утврдување на царинската вредност согласно членовите 28 до 39 од Царинскиот закон, заедно со царинската декларација потребно е правилно да се пријават податоците неопходни за правилно утврдување на царинската вредност.
- (2) Пријавувањето на царинската вредност се врши на образец ДЦВ (декларација за царинска вредност) дадена во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Образецот ДЦВ се состои од два листа од кои во првиот се даваат одговори на прашањата наведени во образецот во врска со утврдувањето на царинската вредност, а во вториот се наведуваат податоци во бројки, кои се неопходни за утврдување на царинската вредност.
Ако во еден сет на ЕЦД за увоз се декларираат стоки во повеќе од три наименованија, образецот ДЦВ се надополнува со еден или повеќе обрасци ДЦВ - бис, дадени во прилог 3 на овој правилник, со цел да се овозможи опфаќање на сите наименованија од сетот ЕЦД за увоз.
Обрасците ДЦВ и ДЦВ-бис се изработени на самокопирачка хартија од 55 гр/м² со димензии 210 x 297 мм, во два примерока. Првиот примерок го задржува царинскиот орган кај кој се водела соодветната увозна постапка, а вториот примерок му се предава на подносителот на ЕЦД за увоз.
Податоците за царинската вредност може да се пријават и усно во оние случаи во кои согласно царинските прописи е дозволена усна декларација.

(3) Пријавата на царинската вредност во согласност со став 1 на овој член, може да ја изврши само лице од член 60 од Царинскиот закон.

(4) Царинскиот орган може да не побара поднесување на ДЦВ согласно став 1 од овој член, ако царинската вредност на стоката не може да се утврди согласно член 28 од Царинскиот закон. Во тие случаи лицето од став 3 од овој член мора на царинскиот орган да му ги наведе или достави сите податоци што тој ги бара за утврдување на царинската вредност врз основа на соодветен член на Царинскиот закон. Податоците мора да му бидат доставени на царинскиот орган во форма и на начин што тој ќе ги определи.

(5) Лицата од став 3 на овој член се должни да гарантираат за:

а) Точноста и потполноста на податоците наведени во образецот ДЦВ;

б) Веродостојноста на документите приложени како доказ за тие податоци;

в) Сите дополнителни податоци како и за доставување на сите потребни документи за утврдување на царинската вредност на стоката.

Член 36

(Случаи кога не треба да се приложи ДЦВ)

(1) Ако не е неопходно за правилна пресметка на царинските давачки, царинскиот орган може да го ослободи декларантот од обврската да достави ДЦВ согласно став 1 од член 35 од овој Правилник, во следните случаи:

а) Ако увезените стоки не се од трговски карактер;

б) Ако пријавувањето на податоци за царинска вредност не е потребно за примена на царинската тарифа или ако царинските давачки според тарифата не се пресметуваат врз основа на посебни царински прописи.

(2) При постојан увоз на стока од ист продавач до ист купувач под исти трговски услови, царинскиот орган може да дозволи податоците од став 1 на член 35 од овој Правилник при секое пријавување на царинската вредност да не се даваат целосно, но тоа мора да се прави при секоја промена на наведените услови и најмалку еднаш на секои три години.

(3) Царинскиот орган може да го повлече ослободувањето од приложување ДЦВ и да бара доставување на образецот ДЦВ, доколку утврди дека некои од условите за тоа ослободување не бил или не е веќе исполнет.

Член 37

(Прилози кон ДЦВ)

(1) Лицето од член 35 став 3 од овој Правилник мора на царинскиот орган покрај образецот ДЦВ да му достави и две копии од фактурата за увезената стока, врз основа на која била пријавена царинската вредност. Едната копија ја задржува царинскиот орган, а втората ја заверува со царински печат, во неа го запишува бројот на царинската декларација и му ја враќа на декларантот.

(2) Кон образецот ДЦВ, мора да се приложат сите потврди за транспортни трошоци, а на барање на царинскиот орган и други документи потребни за утврдување на царинската вредност.

Член 38**(Доверливост на информациите)**

Сите расположиви податоци за определување на царинската вредност се строго доверливи за учесниците во постапката. Забрането е податоците да се даваат на трето лице без посебна дозвола на засегнатите лица или органи кои ги даде тие податоци, освен во случај кога е потребно да се води судска постапка.

Член 39**(Престанок на важењето)**

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за условите и начинот за утврдување на царинската основица (Службен лист на СФРЈ број 16/82, 29/83 и 3/92).

Член 40**(Почеток на важењето)**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува од 01 април 2000 година.

Бр. 11-2239/
20 февруари 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

ПРИЛОГ 1**УПАТСТВО****За пополнување на обрасците ДЦВ и ДЦВ-бис**

Податоците за царинска вредност задолжително треба да се пријават согласно ова Упатство.

Во случај на нејасност, обратете се кај царинскиот орган.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

(1) Образецот ДЦВ и образецот ДЦВ - бис (за пријавување на царинска вредност на стоката која е распоредена во повеќе од три наименованија) се користат тогаш кога стоката се увезува врз основа на купопродажен договор (фактура, договор за изведување или договор за набавка). Овие обрасци се користат и во случај кога при увоз на стоката купувачот сеуште не е познат или кога се работи за увоз на консигнација и кога е можно продажната цена (нпр. врз основа на ценовници) да се докаже.

(2) Образецот ДЦВ не се пополнува ако:

- увезената стока не е од трговски карактер;
- податоците за царинска вредност, заради видот на царинската постапка не се потребни;
- се работи за увоз на стока која е ослободена од царински давачки врз основа на прописите за преференцијален увоз или други прописи (освен за стока за која важат увозни контингенти).

(3) Во случај кога стоката не се увезува врз основа на купопродажен договор (нпр. при закуп), царинскиот орган ќе побара доставување на податоци за царинската вредност и ќе го утврди начинот на пријавување на царинската вредност.

(4) Податоците за царинска вредност по правило ги пријавува купувачот (види рубрика 2а од образецот ДЦВ) кој може да одреди и свој застапник (посредник).

(5) Застапникот може да ја достави декларацијата и во свое име, но тогаш е должен да ја наведе цената која ја плаќа купувачот на стоката.

(6) Кон образецот ДЦВ мора да бидат приложени две копии од фактурата за увезената стока кои гласат на купувачот наведен во рубрика 2а од ДЦВ, сите потврди за транспортни трошоци (нпр. товарен лист), а на барање на царинскиот орган и други документи (нпр. купопродажен договор, полиса за осигурување и сл.).

II ОБРАЗЕЦ ДЦВ и ДЦВ-бис

Рубрика 1 - Назив и адреса на продавачот

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странското правно лице или лицето што ја продало стоката. Продавач може да биде лице кое е наведено во фактурата и кое склучило купопродажен договор со купувачот за стоката чија царинска вредност се утврдува.

Рубрика 2а - Назив, адреса и даночен број на купувачот.

Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и даночен број на домашното правно лице или лицето што ја купило стоката. Купувач може да биде лице наведено во фактурата кое склучило купопродажен договор за стоката чија царинска вредност се утврдува.

Рубрика 2б - Назив, адреса и даночен број на подносителот на сетот на ЕЦД за увоз

Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и даночен број на подносителот на сетот на ЕЦД за увоз кон кое се приложува образецот ДЦВ. Подносител може да биде само лице со постојано живеалиште или седиште на царинското подрачје на Република Македонија, кое располага со сите податоци и документи потребни за утврдување на царинската вредност.

Рубрика 3 - Услови на испорака (паритет)

Во оваа рубрика се запишуваат условите на испорака (паритетот) кој што е назначен во фактурата односно транспортните документи.

Рубрика 4 - Број и датум на фактура

Во оваа рубрика се запишува број и датум на фактурата која е приложена во постапката на увозно царинење.

Рубрика 5 - Број и датум на договор

Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот под кој тој се води во евиденцијата на правното лице и врз основа на кој се реализира увозот на стоките.

Рубрика 6 - Број и датум на било која претходна царинска одлука која се однесува на рубриките од 7 до 9

Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на поранешна царинска одлука (ЕЦД за увоз), која се однесува на рубриките од 7 до 9.

Рубрика 7а

Во оваа рубрика се запишува знакот “X” во соодветниот квадрат зависно од одговорот на прашањето наведено во оваа рубрика и се дава писмено објаснување ако тоа е потребно.

При тоа ексклузивните застапници се сметаат за поврзани со продавачот само во случај кога покрај договорот за ексклузивно застапување постои и друга поврзаност, опишана во забелешката кон рубрика 7 од ДЦВ.

Рубрика 7б

Во оваа рубрика се запишува знакот “X” зависно од одговорот на прашањето наведено во оваа рубрика и по потреба се дава писмено објаснување.

Се смета дека поврзаноста влијаела на цената на увезената стока доколку под влијание на поврзаноста постигната е различна купопродажна цена отколку цената што би се постигнала помеѓу неповрзани купувач и продавач.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 13 од Правилникот за царинска вредност (во понатамошниот текст- Правилник).

Рубрика 7в

Во оваа рубрика се запишува знакот “X” во соодветниот квадрат зависно од одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено објаснување.

Ако одговорот на оваа рубрика е позитивен, се наведуваат царинските вредности кои во последните 6 месеци пред поднесувањето на декларацијата биле утврдени за иста или слична стока и тоа се наведва бројот, датумот на сетот ЕЦД и Царинската испостава каде е извршено царинењето.

Рубрика 8а

Во оваа рубрика се запишува знакот “X” во соодветниот квадрат зависно од одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено објаснување.

Како ограничување за купувачите во поглед на располагање или користење на стоките освен оние наведени во рубриката 8а, се наведваат ограничувањата како на пример:

- стоката може да се употреби само за производство на некој производ или дека е дозволено стоката да се преработи само по утврдена постапка.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 8 од Правилникот.

Рубрика 8б

Во оваа рубрика се запишува знакот “X” во соодветниот квадрат зависно од одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено објаснување.

Како услови или обврски чија вредност не може да се определи во однос на стоките чија царинска вредност се утврдува, се сметаат на пример:

- цената на увезената стока била утврдена под услов на взаемна набавка на купувачот (компензациски работи)

- цената била утврдена под услов купувачот во врска со увезената стока да изврши соодветни договорени истражувања и резултатите бесплатно да му ги достави на продавачот или на трети лица и сл.

Пополнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 9 од Правилникот.

Рубрика 9а

Во оваа рубрика се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено објаснување.

Оваа рубрика се пополнува во согласност член 28 од Правилникот.

Рубрика 9б

Во оваа рубрика се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено објаснување.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 11 од Правилникот.

Рубрика 10а

Во оваа рубрика се наведува бројот на обрасците ДЦВ-бис кои се приложени кон образецот ДЦВ.

Рубрика 10б

Во оваа рубрика се запишува местото, датумот, име и презиме, потпис и печат на правното лице подносител на ДЦВ.

Рубрика "за административна употреба"

Во оваа рубрика се запишува името и шифрата на Царинската испостава од Кодексот на шифри за царинарниците и нивните организациони единици, во која е извршено царинењето на стоките, бројот и датумот на сетот на ЕЦД за увоз под кој тоа ЕЦД е регистрирано кај царинскиот орган, како и печат на царинскиот орган.

Рубрика 11а - нето цена во валута од фактура

Во оваа рубрика се наведува нето цената во валута од фактурата која не ги содржи попустите и намалувањата на цената.

Попустите кои во моментот на утврдување на царинската вредност биле договорени, но не се остварени (нпр. количински попусти кои

ќе се остварат кога ќе се набави одредена количина на стока) не се одземаат од бруто износот на фактурата.

Оваа одредба не важи доколку пред царинскиот орган е можно да се докаже дека попустот ќе биде остварен.

Намалувањата на цените се сметаат како одбитна ставка од бруто износот на фактурата само ако биле договорени согласно условите за плаќање и ако се вообичаени во однос на тој вид стока. Повисоките намалувања се признаваат само ако се достави доказ дека навистина ќе бидат остварени.

Каматите кои во рамките на договорот за финансирање треба да му се платат на продавачот, не се одбиваат во оваа рубрика, туку во рубрика 21.

Доколку договорните страни договорот нова цена пред утврдување на царинската вредност (отпишување-одобрување на сметката) заради отстапување во количина или вид во споредба со договорените, таквата цена треба да биде пријавена во образецот ДЦВ.

Ако пред утврдување на царинската вредност, дел од стоката се изгуби или оштети, а договорните страни не се договорот за нова цена, првобитниот износ на фактурата мора да се намали за вредноста на стоката што е оштетена или недостасува.

Рубрика 11б - посредни плаќања

Во оваа рубрика се внесуваат посредните плаќања кои може да настанат како резултат на одредени услови или обврски, а кои можат вредносно да се изразат (види рубрика 8б и објаснување за пополнување на рубрика 8б). Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 9 од Правилникот.

Рубрика 11в - девизен курс

Во оваа рубрика се запишува девизниот курс на валутата наведена во фактурата, утврден од Народната Банка на Република Македонија пред последниот ден во неделата која и претходи на неделата во која се утврдува износот на увозните давачки.

Рубрика 12 - вкупно А во денари

Во оваа рубрика се запишува износот што се добива откако збирот на рубриците 11а и 11б се помножи со девизниот курс.

Рубрика 13а - провизии освен куповни

Во оваа рубрика се запишува износот на провизиите платени во странство кои не се засметани во цената платена или која ќе се плати, освен провизијата што купувачот ја плаќа во странство за поседување при купување на стоките.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 23 од Правилникот.

Рубрика 13б - провизии на посредници

Во оваа рубрика се запишуваат посредничките провизии што се плаќаат на посредници во странство, а не се засметани во цената платена или која ќе се плати. Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 23 од Правилникот.

Рубрика 13в - амбалажа

Во оваа рубрика се наведуваат трошоците за амбалажа според член 26 од Правилникот.

Рубрика 14 - стоки и услуги кои купувачот ги обезбедил бесплатно или по пониски цени а биле употребени при производство на увезената стока

Во рубриката 14 (а,б,в,г) се внесуваат податоци во случај кога се работи за увоз на стока, за чие производство купувачот му обезбедил на продавачот одредени стоки и услуги врз основа на договор за изведување или договор за набавка.

Рубрика 14а - суровини, материјали, составни делови и слична стока што ги содржи увезената стока

Во оваа рубрика се внесуваат податоци за набавната цена по која купувачот ги набавил суровините, материјалите, составните делови и потоа му ги ставил на располагање на продавачот. Ако тие поризводи ги произвел купувачот или лице поврзано со него, во тој случај како вредност се наведуваат производните трошоци.

Во случај да се работи за услуги кои купувачот му ги обезбедил на продавачот, а биле потребни за производство на увезената стока, се наведува износот што требало да се плати за извршената услуга.

Во случај вредноста да не може да се утврди согласно став 1 на овој член, таа се проценува.

Во оваа рубрика се впишува само оној дел од вредноста на суровините, материјалите, составни делови или услуги, кој според критериумот за распределба во смисла на член 25 од овој Правилник, треба да се додаде на царинската вредност на увезените стоки.

Рубрика 14б - алати, матрици, калапи и слична стока која била употребена при производство на увезената стока

Во оваа рубрика треба да се внесат трошоците за алати, калапи, матрици и слична стока која ја обезбедил купувачот на продавачот во смисла на член 32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон во согласност со одредбите на член 26 од Правилникот.

Рубрика 14в - материјали кои биле потрошени при изработка на увезената стока

Во оваа рубрика се внесува вредноста на потрошените материјали кои купувачот му ги обезбедил на продавачот во смисла на член 32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон кои биле потрошени во производството на увезената стока а не се физички содржани во увезената стока (нпр. гориво, мазиво и сл.). Нивната вредност се утврдува согласно член 25 став 2, 3 и 4 од Правилникот а се распределува на увезената стока согласно критериумите наведени во член 25 став 8 од Правилникот.

Рубрика 14г - проектирање, развој, уметнички работи, нацрти и скици направени во странство а кои биле потребни за изработка на увезената стока

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за проектирање, развој, уметнички работи, нацрти и планови кои купувачот му ги обезбедил на продавачот бесплатно или по намалена цена а биле направени во странство и биле потребни за изработка на увезената стока.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 16 став 5 од Правилникот.

Рубрика 15 - лиценци и авторски права

Во оваа рубрика се запишува износот на лиценците и авторските права кои купувачот е должен да му ги плати на продавачот непосредно или посредно - во име на продавачот на трето лице, доколку плаќањето на овие лиценци и авторски права е услов за продажба и е поврзано со стоките што се увезуваат.

Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон и член 31 од Правилникот за царинска вредност.

Рубрика 16 - средства од натамошна продажба, отстапување или користење кои му припаѓаат на продавачот

Во оваа рубрика се запишува износот кој при натамошна продажба, отстапување или користење на увезената стока, купувачот е должен да му ги исплати на продавачот како услов за продажба на увезената стока. Како средства од натамошна продажба и користење на увезената стока не се сметаат надоместоците за правото на репродукција на увезената стока во земјата на увоз.

Пополнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 11 од Правилникот.

Рубрика 17 - трошоци за донесување до (место на внесување во царинското подрачје)

Во рубриката 17 се запишува местото на внесување во царинското подрачје на Република Македонија.

Како место на внесување на царинското подрачје на Република Македонија се смета:

- царинскиот граничен премин - во патничкиот и железничкиот сообраќај;
- пристаништето на растовар - во езерскиот сообраќај;
- првиот одредишен аеродром - во воздушниот сообраќај;
- место на одредишната пошта - во поштенскиот сообраќај;
- место каде стоката ќе ја премине копнената граница на царинското подрачје - за стока која се транспортира на друг начин;

Рубрика 17а - превоз

Во оваа рубрика се запишуваат вистински настанатите трошоци за превоз на увезената стока до местото на влегување во царинското подрачје на Република Македонија.

Ако стоката се превезува со сопствени превозни средства на купувачот или бесплатно, во оваа рубрика се запишуваат трошоците за превоз кои за ист вид на превоз би биле пресметани според вообичаената превозна тарифа.

Оваа рубрика се пополнува согласно член 19 од Правилникот.

Рубрика 17б - трошоци за утовар и претовар

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за утовар и претовар што настанале до внесување на стоката во царинското подрачје на Република Македонија.

Рубрика 17в - трошоци за осигурување

Во оваа рубрика се внесуваат трошоците за осигурување во согласност со член 22 од Правилникот.

Рубрика 18 - вкупно Б.

Во оваа рубрика се запишува збирот од рубриките 13, 14, 15, 16 и 17.

Рубрика 19 - трошоци за превоз по влегување во Македонија

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за превоз на увезената стока по влегувањето во Република Македонија до местото на истовар, доколку тие биле вклучени во договорената цена.

За да бидат одбиени овие трошоци од договорената цена, треба да се искажани одвоено и на начин кој овозможува да се проверат.

Одвоеното прикажување на превозните трошоци се врши во Одделот дополнителни податоци каде вкупните транспортни трошоци се делат на дел кој отпаѓа на странскиот и дел кој отпаѓа на внатрешниот дел од патот.

Пополнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 19 од Правилникот.

Рубрика 20 - плаќање за изградба, поставување, монтажа, одржување или техничка помош по увозот

Во оваа рубрика се запишува плаќањето за изградба, поставување, монтажа, одржување или техничка помош после увозот на стоката, настанати на територијата на Република Македонија.

Рубрика 21 - други плаќања

Во оваа рубрика се запишуваат други плаќања под кои се подразбираат:

- плаќање за право на репродукција на увезената стока во земјата на увоз,
- плаќање за прикажување филмови, театарски и музички дека како и за умножување на авторски дела;
- плаќање за каматите во рамки на договорот за кредит кој се однесува на купување на увезената стока;
- плаќање за податоци или програми за средствата за автоматска обработка на податоци (СОФТВЕР).

Рубрика 22 - увозни давачки

Во оваа рубрика се запишуваат увозните давачки кои биле пресметани во царинското подрачје, а биле вклучени во цената на увезената стока.

Рубрика 23 - вкупно В

Во оваа рубрика се запишува збирот од рубриците 19, 20, 21 и 22.

Рубрика 24 - пријавена вредност (А+Б-В)

Во оваа рубрика се запишува износот кој се добива со собирање на рубриците 12 и 18 и потоа одземање на рубриката 23.

Вака добиената вредност има третман на царинска вредност и се пренесува во соодветната рубрика во сетот на ЕЦД за увоз.

Рубрика - "Дополнителни податоци"

Во оваа рубрика се запишува:

- распределба на вкупните трошоци за пратката по одделни наименованија;
- распределба на цената од фактурата по сетови стока и стока која се набавува во делови;
- документацијата која се доставува во прилог на образецот ДЦВ.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ДЦВ

1 НАЗИВ И АДРЕСА НА ПРОДАВАЧОТ (со печатни букви)	ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УПОТРЕБА	
2 (а) НАЗИВ, АДРЕСА И ДАНОЧЕН БРОЈ НА КУПУВАЧОТ (со печатни букви)	(м.п.)	
2 (б) НАЗИВ, АДРЕСА И ДАНОЧЕН БРОЈ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ЕЦД ЗА УВОЗ (со печатни букви)		
ВАЖНА НАПОМЕНА Подносителот кој ја потпишува и приложува оваа декларација одговара наполно за точноста и комплетноста на податоците кои се наоѓаат на овој формулар и за секој дополнително приложен лист како и за автентичноста на секој документ приложен како поткрепа на овие податоци. Исто така, подносителот е должен да обезбеди целосни информации или дополнителни документи неопходен за определување на царинската вредност на стоките	3 Услови на испорака (паритет)	
	4 Број и датум на фактура	
	5 Број и датум на договор	
6 Број и датум на било кој претходен закључок кој се однесува на рубриките од 7 до 9	Означете го со х соодветниот квадрат	
7 (а) Дали купувачот и продавачот се поврзани согласно член 28 став 3 алинеја 6 од Царинскиот Закон (*)? Ако одговорот е "не", поминете на рубрика 8 (б) Дали поврзаноста влијае на цената на увезените стоки? (в) (факултативен одговор) Дали трансакциската вредност на увезените стоки е многу блиска до вредноста наведена во фактурата? Ако одговорот е "да" детално објаснете го тоа	☐ да ☐ не ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не	
8 (а) Дали постојат ограничувања за купувачите во поглед на располагање или користење на стоките, освен во случај кога: - ограничувањата се утврдени со посебни прописи во Република Македонија, - ограничувањата што се однесуваат на забраната за препродажба во трети земји, или - ограничувањата што суштествено не влијаат врз вредноста на стоките? (б) Дали продажбата или цената подлежи на УСЛОВИ или ОБВРСКИ чија вредност не може да се определи во однос на вредноста на стоките што се царинат? Прецизирајте ги ограничувањата, условите или обврските во зависност од случајот.	☐ да ☐ не ☐ да ☐ не	
Ако вредноста на условите и обврските може да се определи означете ја сумата во рубрика 15 во ДЦВ-1		
9 (а) Дали постојат НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРАВО НА ЛИЦЕНЦА поврзани со увозните стоки за кој купувачот е должен да ги исплати било директно или индиректно како услови на продажба? (б) Дали продажбата е условена со договор кој предвидува дел од стоките по секоја повторна продажба, отстапување или подоцнежнo користење на стоките, да се врати директно или индиректно кај продавачот? Ако одговорите со "да" на едно од овие прашања, наведете ги условите и ако е можно означете ги сумите во рубриките 15 и 16 од ДЦВ	☐ да ☐ не ☐ да ☐ не	
(С) ЗАБЕЛЕШКИ ЗА РУБРИКА 7		
1. Како поврзани лица се сметаат следниве: (а) ако едното лице преку свој претставник учествува во раководењето на другото и обратно; (б) ако се регистрирани како деловни партнери; (в) ако се во однос на работодавец и вработено лице; (г) ако било кое лице поседува, контролира или држи директно или индиректно 5% или повеќе од акциите или удели со право на глас на едното или на другото лице; (д) ако едното лице непосредно или посредно го контролира другото лице или обратно; (е) ако и двете лица се директно или индиректно контролирани од трето лице; (ж) ако заседно, тие контролираат директно или индиректно трето лице; или (з) ако се во сродство до четврт степен. 2. Фактот дека купувачот и продавачот се поврзани не ја спречува употребата на трансакциската вредност. (Член 12 од Правилникот за царинска вредност)		10 (а) 10 (б) Место: Датум: Име, презиме, потпис и печат на подносителот:

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ДЦВ

СЛУЖБЕНИ БЕЛЕШКИ НА ЦАРИНСКИОТ ОРГАН			2			
			Наименување1	Наименување2	Наименување3	
А. Основа за пресметка	11 а)	Нето цена во валута од фактура (реално платена цена или цена која треба да се плати за увезената стока во моментот на утврдување на вредноста.)				
	б)	Посредни плаќања (види раздел 8)				
		Девизен курс				
	12	Вкупно А во денари				
Б. Трошоци во денари кои што треба да се додадат кон сумата А ако не се во неа опфатени(*) Наведете ги евидентните поранешни заклучоци на царинскиот орган поврзани со овие прашања	13	Трошоци на товар на купувачот:				
	а)	провизии (освен куповни)				
	б)	провизии на посредници				
	в)	амбалажа				
	14	Стока и услуги кои купувачот ги обезбедил бесплатно или по поински цени а биле употребени при производство на увезената стока:				
	а)	Сировини, материјали, составни делови и слична стока што ги содржи увезената стока				
	б)	Алати, матрици, калапи и слична стока која била употребена при производство на увезената стока				
	в)	Материјали кои биле потрошени при изработка на увезената стока				
	г)	Проектирање, развој, уметнички работи, нацрти и скици направени во странство, а кои биле потребни за изработка на увезената стока				
	15	Лиценци и авторски права (види раздел 9а)				
	16	Средства од натамошната продажба, отстапување или користење кои му припаѓаат на продавачот - види раздел 9б				
	17	Трошоци за донесување до (место на внесување во царинското подрачје)				
	а)	превоз				
	б)	трошоци за утовар и претовар				
	в)	трошоци за осигурување				
	18	ВКУПНО Б				
	В. ОДБИТОЦИ Трошоци во денари кои се опфатени во сумата А(*)	19	Трошоци за превоз по влегување во Македонија			
		20	Плаќања за изградба, поставување, монтажа, одржување или техничка помош по увозот			
21		Други плаќања (спецификација)				
22		Увозни давачки				
23		ВКУПНО В				
24. ПРИЈАВЕНА ВРЕДНОСТ (А + Б - В)						
(*) Ако износите се плаќаат во странска валута, наведете го на ова место износот во странска валута и девизиот курс:						
Наименување			Износ		Девизен курс	
Дополнителни податоци:						

ДЦВ - бис

СЛУЖБЕНИ БЕЛЕШКИ НА ЦАРИНСКИОТ ОРГАН						
		Наименување	Наименување	Наименување		
А. Основа за пресметка	11 а)	Нето цена во валута од фактура (реално платена цена или цена која треба да се плати за увезената стока во моментот на утврдување на вредноста.)				
	б)	Посредни плаќања (види раздел 8)				
		Девизен курс				
	12	Вкупно А во денари				
Б. Трошоци во денари кои што треба да се додадат кон сумата А ако не се во неа опфатени(*)	13	Трошоци на товар на купувачот				
	а)	провизии (освен куповини)				
	б)	провизии на посредници				
	в)	амбалажа				
Наведете ги сите деталите поранешни заклучоци на царинскиот орган поврзани со овие прашања	14	Стока и услуги кои купувачот ги обезбедил бесплатно или по пониски цени а биле употребени при производство на увезената стока:				
	а)	Сировини, материјали, составни делови и слична стока што ги содржи увезената стока				
	б)	Алати, матрици, калапи и слична стока која била употребена при производство на увезената стока				
	в)	Материјали кои биле потрошени при изработка на увезената стока				
	г)	Проектирање, развој, уметнички работи, нацрти и скици направени во странство, а кои биле потребни за изработка на увезената стока				
	15	Лиценци и авторски права (види раздел 9а)				
	16	Средства од натамошната продажба, отстапување или користење кои му припаѓаат на продавачот - види раздел 9б				
	17	Трошоци за донесување до (место на внесување во царинското подрачје)				
	а)	превоз				
	б)	трошоци за утовар и претовар				
	в)	трошоци за осигурување				
	18	ВКУПНО Б				
	В. ОДБИТОЦИ Трошоци во денари кои се опфатени во сумата А(*)	19	Трошоци за превоз по влегување во Македонија			
		20	Плаќања за изградба, поставување, монтажа, одржување или техничка помош по увозот			
21		Други плаќања (спецификација)				
22		Увозни давачки				
23		ВКУПНО В				
24. ПРИЈАВЕНА ВРЕДНОСТ (А + Б - В)						
(*) Ако износите се плаќаат во странска валута, наведете го на ова место износот во странска валута и девизниот курс:						
Наименување	Износ	Девизен курс				
Дополнителни податоци:						

523.

Врз основа на член 89 став 4 од Царинскиот закон (Службен весник на РМ, број 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), министерот за финансии донесува:

П РА В И Л Н И К

за формата, содржината и начинот на водење на евиденција во царинските складови

Член 1

(содржина на Правилникот)

Со овој правилник се определува формата, содржината и начинот на водење на евиденција за стоката што држателот на царинскиот склад е должен да ја води согласно член 89 од Царинскиот закон.

Член 2

(содржина на евиденцијата)

(1) Евиденцијата за стоката која се наоѓа во царинскиот склад мора да ги содржи следните податоци:

1. датум и реден број на запишување во евиденцијата;
2. датум и број на царинската декларација за започнување на постапката за царинско складирање, податоците од рубриките 1, 8, 18, 31, 35, 37, како и податоците кои се однесуваат на документот за претходната постапка кои се наведени во соодветните рубрики од единствениот царински документ со кои започнува постапката на царинско складирање;
3. рок до кога стоките може да се чуваат во царинскиот склад;
4. датум и број на царинската декларација, како и податоците од рубриките 1, 31, 35 и 37 од единствениот царински документ, со кој, односно со кои се завршила постапката на царинско складирање на предметната стока;
5. датум и број на останатите царински документи и сите други документи кои се однесуваат на започнување и завршување на постапката за царинско складирање на стоката;
6. податоци кои овозможуваат да се врши надзор врз движењето на стоката во царинскиот склад, а посебно податоци за тоа каде се наоѓа стоката;
7. сите други податоци потребни за недвосмислено утврдување на видот, природата и количината на стоката;
8. податоци за евентуално заедничко складирање на царинска стока и стока од член 88 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон.
9. податоци за вообичаените постапки и дејствија со стоката во царинскиот склад;
10. податоци за привремено отстранување на стоката од просторот на царинскиот склад.

(2) Евиденцијата на стоката која се наоѓа во царинскиот склад од типот "Д" мора, покрај податоците од став 1 на овој член, да ги содржи и податоци од рубриката 5, 14, 32, 33, 34, 41, 42 и 43 од единствениот царински документ кој се пополнуваат за царинската декларација со која започнува постапката на царинско складирање, како и датумот на пуштање во слободен промет и податоците кои ќе бидат пополнети во рубриките 32, 33, 34, 41, 42 и 43 од декларацијата за пуштање на стоката во слободен промет која

дополнително ќе биде поднесена. Оваа евиденција држателот на складот ја води и по списокот на стоки по артикли согласно со член 32 став 2 од Уредбата за царинските постапки со економски ефект.

(3) Доколку царинскиот декларант побарал, при утврдувањето на царинската вредност на царинската стока во царинскиот склад да се примени член 93 став 2 од Царинскиот закон, мора податокот за царинската вредност на стоката, пред спроведувањето на одобрените вообичаени постапки и дејствија, исто така да биде внесен во евиденцијата.

(4) Во случај кога е одобрена примена на поедноставена постапка согласно член 72 од Царинскиот закон, одредбите на овој член кои се однесуваат на царинските декларации се применуваат соодветно и за одобрената поедноставена постапка.

Член 3

(начин на водење на евиденцијата)

(1) Држателот на царинскиот склад е должен да ја води евиденцијата од член 2 на овој Правилник на начин што во секој момент од неа може да се видат реалните залихи на стоката во постапка на царинско складирање.

(2) Држателот на царинскиот склад е должен да ја води евиденцијата во просториите на царинскиот склад и истата не може да ја изнесе од складот без претходна согласност на царинскиот орган.

(3) Држателот на царинскиот склад е должен да ги внесе во евиденцијата податоците за стоката за која започнала постапката на царинско складирање веднаш по внесувањето на стоката во царинскиот склад. Притоа мора да ги земе во предвид податоците што ги прифатил односно потврдил царинскиот орган врз основа на примената царинска декларација или друг документ за започнување на постапката за царинско складирање.

(4) Држателот на царинскиот склад е должен, податоците во врска со завршувањето на постапката за царинско складирање да ги внесе во евиденцијата:

1. во случај ако е одобрена некоја од поедноставените постапки наведени во член 72 од Царинскиот закон - најдоцна во моментот кога стоката била подигната од царинскиот склад (освен податокот за бројот на царинската декларација за пуштање на стоката во слободен промет кој што се внесува дополнително),

2. во сите други случаи - во моментот кога стоката му е предадена на декларантот врз основа на царинска декларација за царински дозволена употреба или користење на стоката.

Член 4

(форма на водење на евиденцијата)

(1) Секој држател на царински склад може сам да ја избере формата на водење на евиденцијата, но за избраната форма е должен претходно да добие одобрение од надлежниот царински орган.

(2) Држателот на царинскиот склад не може да започне со работа се додека не добие одобрение од царинскиот орган за формата на евиденцијата.

(3) Ако држателот на царинскиот склад во текот на работењето изрази желба да ја замени или промени одобрената форма на евиденцијата, таа промена претходно треба да ја одобри надлежниот царински орган.

Член 5

(постапка за одобрување на евиденцијата)

(1) Одобрението за формата на евиденцијата го издава царинскиот орган заедно со одобрението за отварање на царински склад. Царинскиот орган може да издаде и посебно одобрение за формата на евиденцијата доколку држателот на царинскиот склад започнал постапка за одобрување на евиденција.

(2) Царинскиот орган ќе ја одобри формата на водење на евиденцијата врз основа на писмено барање на држателот на складот откако ќе утврди дека предложената форма на водење на евиденцијата е во согласност со овој правилник, дека ги содржи пропишаните податоци и дека овозможува соодветен царински надзор врз работењето на царинскиот склад.

Член 6

(одземање на одобрението за евиденцијата)

(1) Царинскиот орган, кој го издал одобрението од член 5 на овој правилник, може истото да го одземе, доколку во однос на работењето на држателот на складот, одобрениот начин на водење на евиденцијата повеќе не овозможува соодветен царински надзор.

Член 7

(водење на евиденција за царинската стока која се наоѓа во царинскиот склад врз основа на член 88 став 1 алинеја 1 и 2 од Царинскиот закон)

Држателот на складот води евиденција за царинската стока од член 88 став 1 алинеја 1 и 2 на Царинскиот закон во согласност со прописите со кои се регулира постапката за привремен увоз на стоки заради облагородување, односно постапката на преработка под царински надзор.

Член 8

(водење евиденција за домашна стока која не е во постапка на царинско складирање)

(1) Држателот на царинскиот склад е должен да води евиденција за домашната стока од член 88 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон одвоено од евиденцијата од член 2 на овој правилник.

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член мора да ги содржи најмалку следниве податоци:

1. датум на запишување;
2. царински статус на стоката, број на пакети и опис на домашната стока;
3. количина;
4. податоци, кои овозможуваат да се врши надзор врз движењето на стоката во складот, а посебно податоци за тоа каде се наоѓа стоката;
5. сите други податоци потребни за утврдување на природата на стоката;
6. податоци за вообичаените постапки и дејствија со стоката во складот;
7. податоци за подигнување на стоката од царинскиот склад.

Член 9

(преодни и завршни одредби)

(1) Држателите на постојните складови и магацини од член 213 на Царинскиот закон се должни во рок од 30 дена од денот на примената на овој правилник да му ги достават на

надлежниот царински орган обрасците за водење на евиденција во согласност со одредбите на овој правилник.

(2) Врз основа на податоците наведени во обрасците од став 1 на овој член, царинскиот орган во рокот наведен во член 213 став 1 од Царинскиот закон, ќе издаде одобрение за водење на евиденцијата во царинскиот склад.

Член 10
(примена)

(3) Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април 2000 година.

Бр. 11-2239/
28 февруари 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

524.

Врз основа на член 17 став 7 од Царинскиот закон ("Сл. Весник на РМ", број 21/98, 26/98, 63/98 и 86/99), министерот за финансии донесува:

П РА В И Л Н И К
за начинот на издавање и употреба на уверенија за распоредување на
стоки според царинската тарифа

Член 1
(Содржина)

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање и употреба на уверенија за распоредување на стоки според царинската тарифа.

Член 2
(Барање)

(1) Уверенијата за распоредување на стоката според царинската тарифа (во натамошниот текст: Уверение) ги издава Царинската управа врз основа на писмено барање од заинтересирани правни и физички лица. За секој вид на стока треба да биде поднесено посебно барање.

(2) Барањето за издавање на Уверение за распоредување на стоката според царинската тарифа се поднесува на образец кој е даден во прилог 1 на овој правилник и е негов составен дел.

(3) Во барањето од став 2 на овој член треба да се наведат податоци за подносителот на барањето и за идниот имател-корисник на уверението, како и податоците, врз основа на кои може несомнено да се утврди за каков вид на стока се работи, а особено за:

- а) вообичаениот трговски назив на стоката и заштитен знак;
- б) квалитетот, намената и начинот на употреба на стоката;

в) детален опис на стоката кој овозможува нејзина идентификација за распоредување според царинската тарифа;

г) состав на стоката и методите врз основа на кои таквиот состав бил утврден;

д) предлог на тарифната ознака според царинската тарифа во која би можела да се распореди стоката;

ѓ) земја на потекло на стоката;

е) назив на производителот на стоката;

ж) земја од која стоката се увезува.

(4) Кон барањето од став 1 на овој член, со оглед на околностите за секој случај посебно, треба да бидат приложени:

а) примероци (мостри) од стоката;

б) проспекти;

в) техничка документација за стоката;

г) фотографии или снимки на стоката;

д) цртежи;

ѓ) скици и

е) други документи кои се потребни за распоредување на стоката според царинската тарифа;

ж) назначување кои податоци од барањето или прилозите треба да се сметаат за доверливи.

(5) Подносителот на барањето е должен прилозите од ставот 4 на овој член како и нивниот службен превод, да ги достави во две истоветни копии ако оригиналите се на странски јазик.

(6) Царинската управа може да бара од подносителот на барањето да достави дополнителни податоци или документи кои се потребни за одлучување за распоредување на стоката според царинската тарифа.

Член 3

(Дополнителни проверки)

(1) Ако за распоредување на стоката според царинската тарифа е потребно хемиско-физичко-технолошко или било какво друго испитување на стоката што не е можно да се изврши во царинската лабораторија, Царинската управа доставува примероци од стоката на соодветна стручна организација за да ги изврши потребните испитувања.

(2) Царинската управа доставува примероци од стоката на организацијата согласно ставот 1 на овој член кога ќе добие претходна писмена согласност од подносителот на барањето дека ќе ги сноси трошоците на испитувањето.

Член 4

(Издавање на Уверението)

(1) Царинската управа го издава Уверението за распоредување на стоката според царинската тарифа на образец кој е даден во прилог 2 на овој правилник и е негов составен дел. За секој вид на стока се издава посебно уверение.

Уверението за распоредување на стоки според царинската тарифа содржи:

- а) вообичаениот трговски назив на стоката;
- б) тарифна ознака, наименование на стоката и стапката според царинската тарифа;
- в) податоци за мострата односно за проспектоот, цртежот, фотографијата, снимката или скицата;
- г) рокот на важењето на Уверението.

(1) Мострите, проспектите, цртежите, фотографиите, снимките, скиците и наодот од член 3 на овој правилник се приложуваат кон Уверението.

(2) Царинската управа го издава уверението во два примероци од кои првиот е за подносителот на барањето, а вториот заедно со целата документација и мострите за Царинската управа.

(3) При издавање на уверението, Царинската управа посебно внимава на тоа за истоветна стока да не се издадени повеќе различни уверенија. Во случај да утврди дека се користат повеќе уверенија за истоветна стока, без одлагање ќе ги донесе потребните мерки со цел да обезбеди единствена примена на царинската тарифа.

Член 5

(Користење на издадените Уверенија)

(1) Имателот што го употребува уверението, кон царинската декларација го приложува оригиналот на уверението и еден примерок препис или фотокопија на уверението.

(2) По завршената постапка на царинењето на стоката, царинарницата, на подносителот на декларацијата го враќа оригиналот на Уверението, а преписот односно фотокопијата ја задржува кон царинската декларација.

Член 6

(Користење на досегашните уверенија)

Уверенијата кои ги издала Царинската управа до моментот на влегувањето во сила на овој правилник, имателите можат да ги користат и понатаму, се до истекот на нивната важност.

Член 7

(Примена)

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.април.2000 година.

Прилог 1

**ДО
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РМ
Ул. Лазар Личеноски бр. 13
С К О П Ј Е**

**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА СТОКАТА СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

Молиме врз основа на член 5 од Правилникот за начинот на издавање и употреба на уверенија за распоредување на стоки според царинската тарифа да ни се издаде Уверение за распоредување на стока според царинската тарифа.

Во врска со издавањето на Уверението ги даваме следните податоци:

Подносител на барањето _____
Адреса _____

ПОДАТОЦИ ЗА СТОКАТА:

- Вообичаен трговски назив на стоката и заштитен знак: _____
- Квалитет, намена и начин на употреба на стоката _____
- Детален опис на стоката: _____
- Состав на стоката и методи врз основа на кој таквиот состав бил утврден: _____
- Предлог на тарифната ознака од царинската тарифа во која би можело да се распореди стоката: _____
- Земја на потекло на стоката: _____
- Назив на производителот на стоката: _____
- Земја од која стоката се увезува: _____

ПРИЛОЗИ:

- примероци (мостри) од стоката;
- проспекти;
- техничка документација на стоката;
- фотографии или снимки на стоката;
- цртежи
- скици
- други документи потребни за распоредување на стоката според царинската тарифа;
- кои податоци од барањето или приложите треба да се сметаат за доверливи;
- платен налог-уплатница за уплатен надоместок за уверението;
- такса од Тар.бр. 1 и 37 од ЗАТ.

М.П.

**Име и презиме на овластеното лице
и негов потпис**

Прилог 2

У В Е Р Е Н И Е

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКАТА СПОРЕД ЦАРИНСКА ТАРИФА

КОПИЈА ЗА ИМАТЕЛОТ-КОРИСНИКОТ

1. Царинска управа на Република Македонија	2. Број на уверението
3. Имател-корисник (назив и седиште) доверливо	4. Датум од кој почнува да важи
Важна напомена: Уверението важи, во согласност со одредбите од член 17 став 4 од Царинскиот закон, 1 година од денот на издавањето, освен во случаи наведени во член 17 став 5 од Царинскиот закон.	5. Број и датум на барањето
	6. Тарифна ознака, наименование на стоката и стапката според царинската тарифа
7. Опис на стоката	
8. Вообичаен трговски назив и други податоци за стоката доверливо	
9. Основи за распоредување на стоката	
10. Уверението се издава на основа на:	
опис	проспекти
фотографии	мостри
друго	
Место	М.П.
Датум	Потпис

525.

Врз основа на член 174 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99) и Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/98), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 14.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ НАДОМЕСТОЦИ

ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Во точката 1 од Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хар-

тии од вредност се додава нова алинеја 1 која гласи: „надоместок во висина од 600 германски марки во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на поднесување на барањето за издавање одобрение за издавање хартии од вредност.“

Алинеите 1 и 2 стануваат 2 и 3.

Во алинејата 2 по зборот „барање“ се додаваат зборовите: „при издавање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност“.

Во алинејата 3 по зборот „денари“ се додаваат зборовите: „при издавање на одобрението од Комисијата за хартии од вредност“.

2. Во точка 2 од Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии

од вредност по зборот „еднократно“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-65/1 Претседател на Комисијата,
15 февруари 2000 година Никола Груевски, с.р.
Скопје

526.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 14.02.2000 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На АДОР „Македонија“ Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 5.655.300 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на ден 14.02.2000 година во износ од 175.534.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-520/1-99 Претседател на Комисијата,
25 февруари 2000 година Никола Груевски, с.р.
Скопје

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2000, испуштени се зборови, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во став 3 на член 2, по зборот „Скопје“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15.

Бр. 23-71/2 Од Владата на Република
28 февруари 2000 година Македонија
Скопје

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2000, испуштени се зборови, поради што се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

– На страна 4, точка 12, во петтата колона, наместо зборот „јакната“, треба да стои зборот „јаката“

– На страна 6, член 6, став 2 во втората колона наместо зборот „след-ниот“, треба да стои зборот „следниот“.

– На страна 8, точка 5, во третата колона наместо зборот „ра-кавите“, треба да стои зборот „ракавите“ и

– На страна 9, став 5 од членот 10 во колона, на почетокот од дванаесеттата колона, наместо зборот „жотти“ треба да стои зборот „бели“.

Бр. 23-476/2 Од Владата на Република
25 февруари 2000 година Македонија
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје е поднесена тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Мишевер Идризи од Скопје, ул. „7 Јули“ бр. 27-а, Скопје, против тужениот Агим Идризи од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот е одреден Драган Димишков, адвокат од Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бб

Се предупредува тужениот дека привремениот застапник ќе го застапува во постапката по предметот на спорот на закажаното рочиште 3.04.2000 година во 8 часот и во иднина, се додека тужениот или негов полномошник не се појави во судот, а до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XII П.бр. 2110/99 (8382)

Пред овој суд поведена е граѓанска постапка за долг по тужбата на тужителот „ИМП“ АД Братство од Охрид, против тужениот Звонко Петрески од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 210.256,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена или да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател Рајна Михајлова од Скопје бул. Јанс Сандански бр. 118/2-3

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XX.П.бр. 1552/98 (6465)

Пред овој суд поведена е граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ридаван Салиху од Скопје, против тужената Емине Салиху од Скопје, со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот му се поставува Драган Колевски адвокат од Скопје ул. „Питу Гули“ бр. 70.

Се повикува тужената да се јави во судот или да определи полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, привремениот застапник Драган Колевски адвокат од Скопје, ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Скопје I-Скопје, XX.П.бр. 658/99 (6454)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шабан Емини од с.Буковик Скопско, против тужената Ариур Емини сега со непознато место на живеење

За привремен застапник на тужената и е поставен Тони Атанасовски адвокат од Скопје, со решение го на Меѓуопштински центар за социјална работа на општините на град Скопје бр 3006/187 од 3 02 2000 година, кој ќе ја застапува тужената до правосилното решение на спорот до нејзиното изјавување во судот

Од Основниот суд во Скопје I-Скопје, XVII П бр 79/00 (6698)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

По предлог на Черваров Божидар и Кушева Милка пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води постапка за одредување начин на користење на недвижен имот во КО Мадари против Иштева Вера, Розарова Елисавета, Черваров Борис, Черваров Илија и Черварова Парасекева, сите со непознато живеалиште во Бугарија

Се повикуваат тужените во рок од 1 месец од објавувањето на огласот да ги пријават нивните адреси на живеење. Во спротивно, судот постапката ќе ја води со привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до нивното појавување во судот

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП бр.18/2000 (8067)

Во Основниот суд Скопје II-Скопје, кат I сала број 5, на ден 29 03.2000 година во 11,30 часот, ќе се одржи рочиште за продажба на стан кој се наоѓа на бул "АСНОМ" бр 22/2-6 во површина од 77,87 м2 заедничка сопственост на Нинослав Младеновиќ малолетните Ана и Иван Младеновиќ преку законски застапник Билјана Јовановска, секој на по 1/6 од станот, Славица Младеновиќ на 6/10 од станот, малолетната Мирјана Младеновиќ преку законски застапник Славица Младеновиќ на 1/6 од станот, по пат на јавно и усно наддавање

Пазарната вредност на станот на горенаведената адреса изнесува 40 000,00 германски марки во противвредност во денари, последен курс на марката на денот на продажбата кој го одредува Народна банка на РМ, како почетна цена за јавно наддавање

Сите заинтересирани правни и физички лица должни се до денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП бр 95/96 (8123)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Халиса Сербезовска од Скопје, преку полномошникот Бекиров Сали од Скопје, против тужениот Јан Торстен Дигтрих со непознато место на живеење во СР Германија

За привремен застапник на тужениот го назначил адвокат Тони Сима од Скопје ул "Пајко Мало" бр 4/2 кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник на тужениот се додека истиот не се јави пред судот или Центарот за социјална работа на општините на град Скопје не го известил судот дека поставил старател

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XV П бр 115/20 (6547)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Митат Садики од Скопје, с.Љуботен, против тужената Дијана Хисолиу од Корча -Албанија со непозната адреса

Се повикува тужената да се јави пред Основниот суд Скопје II-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или одреди полномошник. Во спротивно, ќе и биде определен застапник кој ќе ги заштити нејзините права и интереси во постапката

Од Основниот суд Скопје II-Скопје I П бр 61/00 (6514)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Илиевски Ламбро од Велес против тужениот ДОО "Емирај"-Производство, трговија и услуги, сега со непозната адреса Измир Турција

Се повикува тужениот ДОО "Емирај" да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да се јави во судот. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен застапник Зоран Лозаноски, стручен соработник кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот

Од Основниот суд во Велес, П бр 1212/99 (8392)

Пред Основниот суд во Велес се води спор по тужбата на тужителот Мустаџашиќ Исмет од с.Г Оризари, Велес против тужената Мустаџашиќ Улфета сега со непозната адреса на живеење

За привремен застапник на тужената го одреди стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужената или нејзин полномошник не се јават пред судот односно се додека Органот застарателство не го извести судот дека поставил старател

Од Основниот суд во Велес, П бр 145/2000 (8393)

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по тужбата на тужителот Атанасов Тодор од Градско, застапуван од полномошникот адвокат Темов Блаже од Велес против тужениот Димовски Славе од с.Долнени, Прилепско, а сега повеќе години во странство со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 20 000 денари

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник и тоа Зоран Лозаноски, стручен соработник во Основниот суд во Велес, кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното завршување на постапката

Од Основниот суд во Велес, П бр 993/98 (7830)

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за доли по тужбата на тужителот КП "Дервен" Велес против тужениот "Емирај" ДОО производство трговија и услуги од Велес, а сега со непозната адреса

На тужениот за привремен застапник е одредена Јачева Билјана дипл. правник, стручен соработник при Основниот суд во Велес која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот не се појави пред судот или негови полномошник

Од Основниот суд во Велес, ПС бр 71/99 (7121)

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за дог по тужбата на тужителот ННП Кондор Трери експорт-импорт од Велес против тужениот Емирај ДОО производство трговина и услуги од Велес а сета со непозната адреса

На тужениот за привремен застапник е одредена Јачева Билјана динл правник, стручен соработник при Основниот суд во Велес

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот не се појави пред судот или негов полномошник

Од Основниот суд во Велес, ПС бр 69/99 (7122)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Велиу Јуцејал од с Градец-Гостиварско против тужената Ник - Шалес Елизабета од ЗР Германија сета со непозната адреса на живеење и престојување Вредност на спорот неопределена

На тужената и се поставува привремен застапник лицето Алиу Ељеса, динл правник од Гостивар-стручен соработник при Основниот суд во Гостивар кој што ќе ги застапува интересите на тужената се се додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави во судот односно додека Органот за старателство не им постави старател

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 860/99 (6069)

Пред Основниот суд во Гостивар се води сопственичка постапка по основ за физичка делба а по предлог на предлагачот Исмани Ава од Гостивар против противниците Исмани Алит од с Беловиште со непозната адреса на живеење и престојување во странство Вредност на спорот неопределена

На противникот Исмани Алит му се поставува привремен застапник лицето Ељеса Алиу, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар кој ќе ги застапува интересите на противникот се додека тој или негов полномошник или застапник не се јави во судот односно се додека Органот за старателство не му постави старател

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП бр 51/98 (6250)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Херол Фејзулахи од Гостивар застапуван од полномошникот Дамјан Јаковлевски адвокат од Гостивар, против тужената Асије родена Беќири Фејзулахи од с Беловиште, со непозната адреса во странство

Бидејќи тужената е со непозната адреса за привремен застапник и се поставува Алиу Ељеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 70/2000 (6475)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична постапка за поради утврдување на правото на сопственост по тужбата на тужителите Салчевски Сали од Дебар и Салчевски Целадин од с М Папрадник-Ц Жуна против тужениот Алиловски Бајрам од с М Папрадник -Ц Жуна, сета со непозната адреса на живеење

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави

сетапната адреса на живеење Доколку не се јави во одредениот рок неговите интереси ќе ги застапува привремениот поставен застапник до правосилното окончавање на постапката

Од Основниот суд во Дебар, П бр 2/2000 (6466)

Пред основниот суд во Дебар е заведена процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Филип Циниг Сета од Дебар од И Ристески бр 3 против тужената Валбета Кета од Гиллане-Касовско, непозната адреса на живеење во Швајцарија

Се повикува тужената да се јави во судот да достави точна адреса или определи полномошник кој ќе ја застапува постапката во рок од 30 дена по објавувањето на огласот По истекот на овој рок судот на тужената ќе му постави привремен застапник преку ЦСР Дебар

Од Основниот суд во Дебар, П бр 34/2000 (6474)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постапка за дог по тужбата на тужителот Мичевски Димче од Кавадарци ул "Кочо Рацин" бр 1-4/2, против тужениот Јованов Владо од Кавадарци, ул "Едвард Кардељ" бр 4-а 21, сета со непозната адреса на живеење и престојување во странство

За привремен застапник на тужениот се поставува адвокатот Костов Киро од Кавадарци, кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник и ќе ги врши се додека тужениот не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не му постави старател

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр 435/99

(6243)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Ранм Мустафов од Кочани, ул "Митко Беќарски" бр 20, против тужената Јатманка Мустафова од Кочани на привремена работа во Германија со непознато место на живеење Вредност на спорот 60 000,00 денари

Се повикува тужената во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Кочани или да и постави свој полномошник кој ќе ја застапува во текот на постапката Во спротивно, судот на тужената ќе и постави привремен застапник кој ќе ја застапува тужената до завршување на постапката

Од Основниот суд во Кочани, П бр 17/2000 (8434)

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба за утврдување право на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Тихомир Алексов од Кочани, ул "Славчо Стоименов" бр 37 против тужениот Томислав Станишков од Кочани, ул "Славчо Стоименов" бр 37, сета со непозната адреса на живеење Вредност на спорот 10 000,00 денари

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник, кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончавање на постапката

Од Основниот суд во Кочани, П бр 264/99 (8399)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за побивање на должниковите правни дејствија по тужбата на тужителот Синани Идриз од Куманово против тужените Незири Мустафа и Куртиши Надри од Куманово.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави во судот, да достави адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му го постави за привремен застапник Арсовски Живко, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, V.П.бр.1475/98.

(8400)

Пред Основниот суд во Куманово е покрената постапка за долг по тужбата на тужителот "Дујор-Пром" ДОО експорт-импорт Скопје против тужениот Османи Нехад од село Слупчане. Вредност на спорот 80 000 денари.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот се јави во судот или одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката се додека тој или негов полномошник не се јави во постапката. За привремен застапник му се одредува адвокатот Бедет Елези од Куманово, кој ќе го застапува во постапката.

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.1194/98.

(7470)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителите Весковска Митра, Димеска Петра и Весковска Благоица, сите од Прилеп, против тужениот Стојановски Коле Димитар од Прилеп, сега со непознатата адреса во Австрија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Прилеп или во истиот рок да достави своја точна адреса или да назначи свој полномошник. Доколку тужениот не се јави во судот, ќе му биде поставен привремен старател од страна на ЦСР Прилеп, кој што ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр.529/99. (8391)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица поднесена е тужба за долг по од страна на тужителот Тодоровски Томислав од Смоларе против тужениот Мицев Живко и Благои Мицев и двајцата од с.Турново. Вредност на спорот 600 германски марки.

За привремен застапник на тужените им се назначува Славица Босиланова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 дена на објавувањето на огласот. Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужените се до појавувањето на нив или нивен полномошник пред судот со сите права.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.922/98 (8395)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за развод на брак и доделување на дете по тужбата на тужителката Ленче Василева родена Георгиева од с.Просениково кук.бр.145 против тужениот Василе Милутин од с.Просениково бр.197 моментално со непознатата адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1486/99.(7125)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за прогласување на лице за умрено по предлог на предлагачот Целадини Цемал од с.Цепчиште.

Се повикува лицето Целадини Шазије, род на 20.05.1942 година во с.Палатица или секој друг што знае за нејзиниот живот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на истата ќе и постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.153/98. (8271)

Пред Основниот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужбата на Хатемка Јаја од с.Палатица против Руфат Јаја од с.Палатица, сега со непознатата адреса во Германија.

Се повикуваат тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.932/99. (8397)

Пред овој суд се води спор за неосновано збогатување и штета по тужбата на тужителот Цемаил Усеини од с.Теарце против Претпријатието "АР-ХИНГ" 95 експорт импорт, застапувано од директорот Абдирезак Идриз Хазари, дипломиран инженер од с.Теарце. Вредност на спорот 180.000,00 денари.

Се повикува законскиот застапник на Претпријатието инженер Абдирезак Идриз Хазари од с.Теарце сега со непознатата адреса во Приштина, да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилното окончување на спорот за штета и неосновано збогатување.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1017/99. (8398)

Пред овој суд во тек е постапка за физичка делба по предлог на предлагачите Рефик Салихи и др. од с.Тетово, против тужените Емурлан Салах и Јаваз Камили од с.Тетово, со непознатата адреса, во СР Германија.

Се повикува лицето Камили Јаваз од с.Тетово, да се јави пред Основниот суд во Тетово или да одреди свој полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во оваа постапка.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр.8/2000. (7123)

Пред овој суд води спор Шакири Гунел од Тетово ул."Благоја Тоска" бр.148, против Шакири Нует од тетово ул "152" а сега со непознатата адреса во странство.

Се повикува тужениот, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе му

постави привремен старател кој ќе го води спорот во негово име

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1210/99 (6467)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Ферик Авни од с.Камењане, против тужените Исени Ибраим, Исени Задин, Исени Мадани сите од с.Камењане, а сега со непозната адреса во Швајцарија

Се повикуваат тужените по објавувањето на огласот да се јават во рок од 15 дена во судот или одредат свој полномошник по истекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.136/2000. (6468)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителите Ајрули Кемал и други против Исаки Евзи и Исаки Садик Јонуз двајцата од Тетово, а сега со непозната адреса во странство

Се повикуваат тужените, да се јават во судот да достават адреса или да овластат свој полномошник, кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена по објавувањето на огласот ќе им се постави привремен застапник

Од Основниот суд во Тетово, П бр.875/99. (6469)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Муслиу Медит Рамадан од с.Ќераште, Тетовско, против тужениот Стојчевски Божинов Косто од с.Беловиште Тетовско, сега со непозната адреса во САД

Се повикуваат тужениот во рок од 30 дена по објавување има огласот, да се јави во судот определи свој полномошник или достави адреса Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му определи привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1173/99. (6470)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор по основ на сопственост по тужбата на тужителката Неврије Алити ул. "К.Ј.Питу" бр.118, против тужениот Идризи Акиф од Тетово, сега со непозната адреса во Босна

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател од Основниот суд во Тетово

Од Основниот суд во Тетово П.бр.1188/99. (6741)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Беџети Шабан од с.Пирок, против тужените Беџети Бојана, Беџети Африта и Беџети Едита, сите во странство во Република Србија со непозната адреса

Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да одредат свој полномошник. Во спротивно, на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.30/2000 (6472)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Фанк Демирша од Прилеп против тужената Рамизе Демирша со место на живеење во Р.Србија СР Југославија

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна адреса на престојување или определи свој полномошник Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето на постапката

Од Основниот суд во Штип, П бр.292/95. (8394)

Пред Основниот суд во Штип се води парнична постапка за надомест на штета по тужбата на тужителите Андон Димов и Зоран Златев и двајцата од с.Криви Дол-Штипско против тужениот Борис Николов од Кочани

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во судот и да достави точна адреса на престојување или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката

Од Основниот суд во Штип, П.бр 1319/98. (8508)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје заведена е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Иса Назиров од с.Идризово-Скопје, преку полномошникот адвокат Љубица Спасовска од Скопје, бул "Кузман Јосифовски-Питу" бр 19, против тужената Маргарете Ана Бухвалд од Дуизбург СР Германија, со непознато место на живеење

За привремен застапник на тужената е назначен адвокатот Часлав Станојевиќ од Скопје, ул. "Јужноморавски бригади" бр.4/3 кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник на тужената се додека истиот не се јави пред судот, или Центарот за социјална работа на општините на град Скопје не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. XV П.бр 195/00 (8968)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13478/99, на регистарска влошка бр. 020224847-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец (во приватна сопственост) Бутик Зорица Најдо Јосифовска ТП "100%" ул. "Благој Горев" бр. 69, Велес.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Зорица Јосифовска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13478/99. (1223)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9289/99, на регистарска влошка бр. 020196767-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги "ФЛЕШ" Саша ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Август Цесарец" бр. 3/VII-9-а - Скопје.

Се врши усогласување на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „САКО-ТЕКС“ д.с. увоз-извоз Скопје во Трговско друштво со изјава за основање усогласување од 25.06.1999 година.

Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе истапува под латиничниот назив:

„FLESH“ Sasha DOOEL uvoz-izvoz Skopje.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.24, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.30, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.52, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.73, 52.74, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.31, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, услуги во меѓународниот промет со стоки и патници, работи на меѓународна инспекција, рескспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во земјата, организирање на меѓународни саеми и изложби, угостителско туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото без ограничување на овластувањата во застапувањето како во внатрешниот така и во надворешниот промет се именува Лицето Саша Костиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9289/99. (1329)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1473/99, на регистарска влошка бр. 020082837-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на друштвото за производство, промет и услуги „КЕМЕРА“ Веселин ДООЕЛ Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64-3/10, Скопје.

Се брише Веселин а се запишува Кемера Елизабета, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 1473/99. (1429)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 963/99, на регистарска влошка бр. 020112437-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на друштвото за трговија и градежништво „ЕМИ-Д-КОМЕРЦ“ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „4 Јули“ бр. 4/2-7, Скопје.

Се брише Даниела Сачмаровска а се запишува Марија Цекова – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 963/99. (1430)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1490/99, на регистарска влошка бр. 020049917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на прокура на друштвото за производ-

ство, транспорт и промет „ЕКО ХЕМ“ Кристина ДООЕЛ Скопје, ул. „Войводина“ бб Дирекција на Славија.

Во друштвото се запишува прокуристот Кристина Белделовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 1490/99. (1431)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1218/99, на регистарска влошка бр. 020167887-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија „КОЛОР ТРЕЈД“ Колор ДООЕЛ Скопје, ул. „Железничка“ бр. 45.

Се брише управителот Штерјо Костоски, а се запишува лицето Излакар Алојз за управител на друштвото за внатрешна и надворешна трговија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 1218/99. (1432)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1217/99, на регистарска влошка бр. 020177817-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на друштвото за производство, трговија, услуги и сообраќај „МТК ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Игор ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Октомвриска револуција бр. 47-3-5.

Од 9.10.1999 година од друштвото како основач истапува лицето Матковиќ Драган од Куманово а пристапува Митковиќ Игор од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1217/99. (1433)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1227/99, на регистарска влошка бр. 1-524-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор.

Фирма: Република Македонија, Народна и универзитетска библиотека Климент Охридски ц.о. – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“, бр. 6 – Скопје.

Се брише Младен Србиновски в.д. директор, како законски застапник без ограничување, и се запишува во внатрешен и надворешен промет Паскал Гилевски в.д. директор на Народната и универзитетска библиотека Климент Охридски ц.о. – Скопје како законски застапник без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Срег. бр. 1227/99. (1440)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 1381/99, на регистарска влошка бр. 0200-126957-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста и промена на седиште на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДЕВЕЦИ“ Ресул ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15/7, Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ресул Челик со патна исправа – пасош бр. 390978 конузлат на Турција во Кели Република Германија.

Седиште на друштвото, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15/7, Скопје. Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1381/99. (1441)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. 1335/99, на регистарска влошка бр. 020055877-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „БУРИТО“ – сендвичара Ана Раде Савовска, ул. „Јане Сандански“ бр. 84-3/24 Скопје.

Да се запише бришење на трговецот поединец ТБ „БУРИТО“ – сендвичара.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 1335/99. (1442)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 595/99, на регистарска влошка бр. 1-36633-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието во приватна сопственост Претпријатието за инженеринг, производство и трговија „ИМПУЛС ТИП“ увоз-извоз, Д.О.О. ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/1-20 Скопје.

Промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет: Се брише директорот Ивица Павловски а се запишува директорот Елена Павловска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 595/99. (1444)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 994/99, на регистарска влошка бр. 1-1998-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија, угостителство, туризам и трговија „УНИОНМАК“ ул. „Едвард Кардељ“ бб Кавадарци.

Се брише: Јодранчо Бањански – директор без ограничување, а се запишува Душко Ѓорѓиев – директор со неограничени одговорности.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 994/99. (1445)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1407/99, на регистарска влошка бр. 020010581?3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги „НЕОКАР“ Ангел ДОО експорт-импорт, ул. „Перо Наков“ бр. 110, Скопје.

Новото седиште на друштвото е: Друштво за производство, трговија и услуги „НЕОКАР“ Ангел ДОО експорт-импорт, ул. „Рузвелтова“ бр. 63-A/1-8 Скопје.

Се брише Ангел Кастијо, а се запишува Ленче Велеска – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1407/99. (1446)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 797/99, на регистарска влошка бр. 1-48874-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице и основач на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и шпедиција „ФИС“ увоз-извоз ц.о. ул. „Тоде Думба“ бр. 44-а, Куманово.

Се брише Софија Крстевска – директор со неограничени овластувања, а се запишува Крстевски Славе – директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 797/99. (1448)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1424/99, на регистарска влошка бр. 02018492?8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги „ЕЛМАГ-М“ Гојко Митровиќ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Лермонтова“ бр. 3, Скопје.

Се брише Јанкуловски Трајан, се запишува Љиљана Вуковиќ – управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1424/99. (1449)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1528/99, на регистарска влошка бр. 02021039?08-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за услуги, промет и

посредување „ГЕМИДА“ Милка ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Вера Јоциќ“ бр. 19-2/1, Скопје.

Дејност: 74.83 – секретарки и преведувачки активно сти.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1528/99. (1450)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 881/99, на регистарска влошка бр. 1-1955-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Основното училиште „ХАСАН ТАХСАНИ“ с. Седларево, Тетово.

Се врши промена на лицето овластено за застапување: Да се брише Зимери Наим – директор со неограничени овластувања, а се запишува Фетиши Афет – в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 881/99. (1451)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1388/99, на регистарска влошка бр. 020011173?8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и дејност на Трговското друштво за производство, промет и услуги „ПОДВИС“ Веле ДООЕЛ, ул. „Васко Карангеловски“ бр. 39, Куманово.

Новото име на друштвото е: Трговско друштво за транспорт, градежништво, производство, промет и услуги „ПОДВИС“ Веле ДООЕЛ.

Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1388/99. (1451)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1284/98, на регистарска влошка ја запиша промената на директор-управител на Трговското друштво за производство, промет и услуги „ДУЉИ-ЈЕТ“ Кемал ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Методија Митевски“ бр. 13/1-15, оп. Чаир, Скопје.

Се брише Хајдари Ружди – управител на друштвото без ограничување со л.к. бр. 1239541 ГУВР Скопје и ЕМБГ 1209967450049, а се запишува Гултен Абази – управител на друштвото без ограничување со лк. бр. 1479846 ГУВР – Скопје и ЕМБГ 2102962455020.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1284/99. (1454)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1323/99, на регистарска влошка бр. 02004203?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста во надворешен трговски промет на Друштвото за трговија, производство и услуги „КВАТРО“ Миле ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 23, Скопје.

Друштвото во надворешен трговски промет, врши проширување на дејноста со следните дејности: – меѓународен транспорт и шпедиција во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување и посредување, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1323/99. (1455)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 1409/99, на регистарска влошка бр. 02019442?8-03-000, ја запиша во трговскиот промет промената-проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги „ДЕЛТОН“ Момчило ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Илинденска“ бр. 3/2, Куманово.

Се врши проширување на дејноста на друштвото со 74.20/3 – инженеринг.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 1409/99. (1456)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 8-02001221-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговското друштво за производство и промет „УНИ КОМПАНИ ТРЕЈД“, Д.О.О. сл. експорт-импорт, ул. „Колектерска“ бб, Скопје.

Се брине Велјановски Зоран, управител, а се запишува Чавдаров Јордан, управител. Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 434/98. (1443)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1838/99 на регистарска влошка бр. 007994, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и трговија „СОЛБИТ“ Жито Битола ДООЕЛ експорт-импорт Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36, Битола.

Друштвото со ограничена одговорност со назив на фирмата „СОЛБИТ“ Жито Битола ДООЕЛ експорт-импорт Битола е усогласено со ЗТД.

Дејности: 01 11; 01 11/1; 01 11/2; 01 11/3; 01 11/4; 01 12; 01 12/1; 01 12/2; 01 12; 01 13/1; 01 13/2; 01 41; 02 41/3; 02 01; 02 02; 14 40; 15 11; 15 12; 15 13; 15 20; 15 31; 15 32; 15 33; 15 41; 15 42; 15 43; 15 51; 15 52; 15 61; 15 62; 15 71; 15 72; 15 81; 15 81/1; 15 81/2; 15 82; 15 82/1; 15 82/2; 15 84; 15 85; 15 86; 15 87; 15 88; 15 89; 15 91; 15 98; 15 98/2; 20 30; 20 40; 20 51; 21 11; 21 12; 21 21; 21 22; 21 23; 21 24; 21 25; 28 71; 28 72; 45 31; 45 32; 45 33; 45 34; 45 41; 45 42; 45 43; 45 44; 45 45; 50 10; 50 20; 50 30/1; 50 30/2; 50 30/3; 50 40; 50 40/1; 50 40/2; 50 40/3; 50 40/4; 50 50; 51 11; 51 12; 51 13; 51 14; 51 15; 51 16; 51 17; 51 18; 51 19; 51 21; 51 22; 51 23; 51 24; 51 25; 51 31; 51 32; 51 33; 51 34; 51 35; 51 36; 51 37; 51 38; 51 39; 51 41; 51 42/1; 51 42/2; 51 43; 51 44; 51 45; 51 46; 51 47; 51 51; 51 53; 51 54; 51 55; 51 56; 51 57; 51 61; 51 62; 51 63; 51 64; 51 65; 51 66; 51 70; 52 11; 52 12; 52 21; 52 22; 52 23; 52 24; 52 25; 52 26; 52 27; 52 31; 52 32; 52 33; 52 41; 52 42; 52 43; 52 44; 52 44/1; 52 44/2; 52 44/3; 52 44/4; 52 45; 52 46; 52 47; 52 48; 52 50; 52 61; 52 62; 52 63; 52 11; 55 12; 55 21; 55 21/1; 55 21/2; 55 22; 55 23; 55 30; 55 30/1; 55 30/2; 55 40; 55 51; 55 52; 60 21; 60 23; 60 24; 61 20; 63 11; 63 12; 63 21; 63 30; 63 40; 65 12/1; 65 12/2; 65 12/3; 65 12/4; 65 21; 65 23; 70 11; 70 20; 72 10; 72 20; 72 30; 72 40; 74 10; 74 11; 74 12; 74 20/5; 74 40; 74 70; 74 80; 85 84/2; 93 05

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Дуковски Михајло, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола. (8917)

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението Трег. бр. 15075/99 на регистарска влошка бр. 02025662?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги „ЛУМИКС“ Драгиша и др. ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 57

Дејности се 28 11; 28 12; 28 21; 28 22; 28 30; 28 40; 28 51; 28 52; 28 61; 28 62; 28 63; 28 71; 28 72; 28 73; 28 74; 28 75; 29 11; 29 12; 29 13; 29 14; 29 40; 29 51; 45 11; 45 12; 45 21; 45 21/1; 45 21/2; 45 22; 45 23; 45 24; 45 25; 45 31; 45 32; 45 33; 45 34; 45 41; 45 42; 45 43; 45 44; 45 45; 45 50; 50 10; 50 30; 50 30/1; 50 30/2; 50 30/3; 50 50; 51 21; 51 22; 51 23; 51 24; 51 25; 51 31; 51 32; 51 33; 51 34; 51 35; 51 36; 51 37; 51 38; 51 39; 51 41; 51 42; 51 42/1; 51 42/2; 51 43; 51 44; 51 45; 51 47; 51 51; 51 52; 51 53; 51 54; 51 55; 51 56;

51 57; 51 61; 51 62; 51 63; 51 64; 51 65; 51 66; 51 70; 52 11; 52 12; 52 21; 52 22; 52 23; 52 24; 52 25; 52 26; 52 41; 52 42; 52 43; 52 44; 52 44/1; 52 44/2; 52 44/3; 52 45; 52 46; 52 47; 52 48; 60 22; 60 23; 60 24; 63 21; 63 22; 63 40; 71 10; 71 21; 74 40; 74 13; 74 14; 74 20; 74 20/1; 74 20/2; 74 20/3; 74 20/5; 74 84; 14 11; 14 12; 14 13; 14 21; 14 22; 14 50; 20 10; 20 10/1; 20 10/2; 20 20; 20 30; 20 40; 20 51; 20 52; 26 61; 26 62; 26 63; 26 64; 26 65; 26 66; 26 70; 26 81; 26 82; 26 82/1; 26 82/2; 36 11; 26 12; 36 13; 36 14; 51 11; 51 12; 51 13; 51 14; 51 15; 51 16; 51 17; 51 18; 51 19; 55 11; 55 12; 55 23; 55 30; 55 30/1; 55 30/2; 55 40; 63 11; 63 12; 65 12/3; 65 23; 67 13; 70 11; 70 12; 70 20; 70 31; 70 32; 71 32; 71 33; 71 34; 74 30; 74 40; 74 81; 74 82; 74 83; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски фирми; продажба на стоки од консигнациони склади; реекспорт; изведуваче на инвестициони работи во странство; малограничен промет со соседните земји: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија

Управител е Владимир Секуловски со неограничени овластувања исто и за надворешен промет.

Основачи се Драгиша Лучиќ од Австрија - Клагенфурт и Беклер Реџеп од Турција - Истанбул

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9849)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Зг. бр. 539/99 го донесе следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Одбор за пливање, ватерполо и синхронно пливање на Град Скопје со скратено име О П В С П С со седиште во Скопје со својство на правно лице од 24.10.1989 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 699 се запишува здружението на граѓани Одбор за пливање, ватерполо и синхронно пливање на Град Скопје со скратено име ОПВСПС со седиште во Скопје на ул. „Јордан Хаџи Константинов - Џинот број 12а, а општина „Центар“, кое го застапува неговиот претседател г-дин Миодраг Атанасиевски и потпретседателот г-дин Миодраг Гавриловиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9133)

Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение I Рег. зг. бр. 84/99 од 25.08.1999 година во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд Скопје II – Скопје на Фудбалскиот клуб „ССК Младинец“ нас. Драчево, Скопје под реден број I Рег. зг. бр. 84/99 од 25.08.1999 година.

Седиштето на Фудбалскиот клуб „ССК Младинец“ нас. Драчево, Скопје е во нас. Драчево, ул. „Коперникова“ бб, а подрачјето на дејствување на клубот во Република Македонија е за развој на фудбалската игра, организација на фудбалски натпревари, првенствени и пријателски турнири, подготовки на екипите за натпреварување, соработка со средствата за јавно информирање и со разни спонзори или средства за спорт и заради решавање на одредени прашања во областа на спортот, создавање на услови за унапредување на стручната работа на клубот и соработка со клубови надвор од земјата.

Со денот на запишувањето во регистрот Фудбалскиот клуб „ССК Младинец“ нас. Драчево, Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (8850)

Основниот суд Скопје II – Скопје со Решение III Рег. зг. бр. 12/200 од 28.02.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружение на навивачи „Комити“ Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 34/2-17, Скопје.

Дејноста на Здружението на навивачите „Комити“ е поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортското навивање како масовна форма на рекреација, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на Здружението, унапредување и подигнување на стручните знаења на своите членови во областа на фудбалот и спортското навивање, грижа за квалитетот на членовите и нивно постojано учество на сите манифестации од тој вид соработка со други спортски и други здруженија.

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружението на навивачите „Комити“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (9113)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 908/99 од 06.12.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 600 се запишува здружението на граѓани Производители на чорапи и хулахопки „Стела“ со седиште во Скопје на ул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4-17.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јовица Перковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усовршување на производството и пласманот на основните производи, чорапи и хулахопки, како и заштитата на интересите на производителите.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.12.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9126)

Основниот суд Скопје I – Скопје со П. П. Бр. 1/2000 од 22.02.2000 година, во судскиот регистар на политичките партии под Рег. број 92 се запишува политичката партија „Обединета партија на Ромите од Македонија“ со седиште во Скопје, ул. „Вистнамска“ бр. 22 – Општина Шuto Оризари, која ја застапува нејзиниот претседател Неждет Мустафа од Скопје.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9304)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 562/99 од 01.02.2000 година и утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Здружение на Сетинци-попадници од Лерин“ во Македонија – Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 30.01.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 670 се запишува здружението на граѓани „Здружение на Сетинци-Попадници од Лерин“ во Македонија – Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Партизански одред“ број 78/42, кое го застапува неговиот претседател Ташко Јованов.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9305)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решение З. Г. број 109/98 од 22.12.1999 година, утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941 – 1945 – Општински одбор Карпош“ со скратено име ОО на СБМ – Карпош, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 21.08.1995 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 632 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941 – 1945 – Општински одбор Карпош“ со скратено име ОО на СБМ – Карпош, со седиште во Скопје, на бул. „Партизански одреди“ број 68, кое го застапува неговиот претседател Кирил Никовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9309)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 965/2000 од 25.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 709 се запишува здружението на граѓани Здружение за медицинска физика и биомедицински инженеринг со седиште во Скопје – Институт за радиотерапија и онкологија, „Водњанска“ 17.

– Лице кое е овластено да го застапува здружението ќе се однесуваат да ги брани правата на своите членови, соработка со општествените органи и институции, соработува со др. здруженија и сродни по дејност институции од земјата и странство, организира стручни собири, трибини, предавања и дискусии, преку организирање семинари, симпозиуми и тренинг курсеви од областа на медицинската и радијационата физика како и издава соодветни стручни публикации.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9311)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 944/99 од 16.02.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 696 се запишува здружението на граѓани Хуманитарно здружение „Хуман релјеф“ за хуманитарни добротворни активности со седиште во Скопје, ул. „Стара Чаршија“ – Капан Ан – ул. „Градиште“ број 14.

– Лице кое е овластено да го застапува здружението на неговиот претседател Небија Исламовски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на хуманитарно згрижување и дејствување, организација на семинари и конференции, соработка со меѓународни сродни хуманитарни и невладини организации, борба против пороците – алкохол, пушење, дрогирање, давање опција за здрав живот, борба против загадувањето и загадувачите и поттик на сколонска свест, стипендирање ученици во земјата и странство како и разновидна хуманитарна интервенција при елементарна непогода.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9313)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 567/99 од 27.12.1999 година утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски клуб во мал фудбал „Грамси“ со скратено име ФК „Грамси“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 02.07.1998 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 640 се запишува здружението на граѓани Фудбалски клуб во мал фудбал „Грамоси“ со скратено име ФК „Грамоси“ со седиште во Скопје на ул. „Франц Пресири“ бр. 181, кое го застапува неговиот претседател Костовски Владимир од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9314)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 200/98 од 28.07.1999 година утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани Книжевна младина на Македонија со скратено име „КММ“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 14.03.1992 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 401 се запишува здружението на граѓани „Книжевна младина на Македонија“ со скратено име „КММ“ со седиште во Скопје на ул. „Илинденска“ бр. 12, кое го застапува неговиот претседател Гордана Стојковска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9315)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 919/99 од 16.02.2000 година го донесе следното во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 698 се запишува здружението на граѓани Здружение на Хрватите од Република Македонија со скратено име ЗХРМ со седиште во Скопје на ул. „Народен фронт“ бр. 13/65.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Марија Дамјановска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на сохирано, обединување и застапување на интересите на граѓаните на Р. Македонија од хрватско потекло заради зачувување на културните и духовните вредности на хрватската нација, хрватскиот јазик, негување и развивање на хрватската книжевност, музиката, чметноста и фолклорот како и негување и развивање на македонско-хрватските културни и духовни врски и односи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9316)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 881/99 од 17.02.2000 година го донесе следното во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 760 се запишува здружението на граѓани Здружение за поддршка на деца и семејства во ризик „За среќно детство“ со седиште во Скопје на ул. „Партизански одред“ бр. 64 влез 1/2 М – Скопје.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Верка Стаменкова Трачкова.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на добивање поддршка на деца и семејства низ фокусирање група терапија и групи за самопомош, спроведување на образовни семинари за стекнување на знаења и вештини, спроведување на голем број активности насочени кон подобрување на здравјето на децата и семејството, ќе презема конкретни мерки за формирање центри за интервенција во криза со неопходните простори и услови, како собиралиште и објекти за сместување и психо социјални помош на децата и нивните семејства како и остварување на психо-социјалните права на децата и семејствата во ризик.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9317)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 575/99 од 22.02.2000 година утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани Стрелачки клуб „Алкалоид“ – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 01.02.1985 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 707 се запишува здружението на граѓани Стрелачки клуб „Алкалоид“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Александар Македонски“ бр. 12, кое го застапува неговиот претседател Илија Аневски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9318)

Основниот суд Скопје I – Скопје со с.О. број 97/99 од 23.02.2000 година во регистарот на странски организации под Рег. број 69 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација „Каритас – Австрија“ со седиште во Виена – Австрија.

Седиштето на подружницата на странската организација „Каритас – Австрија“ е во Скопје на ул. „Виенска“ бр. 5.

Лице овластено да ја застапува подружницата на странската организација „Каритас – Австрија“ од Австрија во Република Македонија е г-дин Џорџ Зудик – австриски пржавјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската организација „Каритас – Австрија“ од Австрија во Република Македонија ќе се однесува на обезбедување на хуманитарна помош за згрижување во тешките социјални случаи во Р. Македонија, развој на проекти за помош и олеснување на животот на хендикепираните лица во Домот 11 Октомври – Скопје како и помош на ромската популација.

Подружницата на странската организација „Каритас – Австрија“ од Австрија во Република Македонија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9319)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 930/99 од 22.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 636 се запишува Здружението на граѓани „ЈУНИТИ“ со седиште во Скопје на ул. „Благоја Сграчков“ бр. 7.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Андреј Трајковски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на домашни меѓународни натпревари, разни манифестации со цел да се промовираат разни форми кои изработуваат реквизити за овие спортови, организирање на школа и обука, зачленување на подмладоци како и соработка со разни организации и институции.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9320)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 980/2000 од 25.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 712 се запишува здружението на граѓани Центар за развој на еколошката свест со скратено име „ЦРЕС“ со седиште во Скопје на ул. „Разловачко востание“ бр. 2-а/1-9.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Благоја Дрнков од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подигање на свеста кај граѓаните за основните елементи на современото општество, екологија, култура и меѓусебно сожителство и толеранција на луѓето во просторот на современиот свет, борба за здрава жи-

вотна средина, обезбедување на услови кои ќе ги направат овие идеи достапни до граѓаните преку разновидни предавања, семинари и други начини на јавно информирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.02.2000 година.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје (9321)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 421/99 од 16.02.2000 година го донесе следното. Барањето за промена на име на автомобилот клуб „Академски“ се уважува.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Авто Мото клуб Академски“ со скратено име „АМК Академски“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 10.06.1976 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 88 се запишува здружението на граѓани „Авто мото клуб Академски“ со скратено име „АМК Академски“ со седиште во Скопје на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 55, кое го застапува неговиот претседател – секретар Слободан Николкиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9323)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 599/99 од 11.02.2000 година утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Организација на жените“ на Општина Центар со седиште во Скопје со својство на правно лице од 12.12.1995 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 694 се запишува здружението на граѓани „Организација на жените“ на Општина Центар со скратено име „ОЖЦ“ со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ б.б. барака број 7, кое го застапува неговиот претседател Ружа Пачаџиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9324)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 957/2000 од 11.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 693 се запишува здружението на граѓани „Менса Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „Ловќенска“ 4 бр 2.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Октај Ахмед.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на идентификација, развој и потстрек на човековата интелигенција за добробит на човештвото, обезбедување на стипендии за надарените деца и натпросечно интелигентни младинци како и помагање на истражувачките во и надвор од рамките на „Менса Македонија“ при работата на проекти кои се бават со прашања во врска со интелигенцијата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.02.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (9325)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд во Кавадарци, под реден број Рег. бр. 2/2000 за 2000 година се запишува Здружението под име: „Романо сунал“ од Кавадарци, кое ќе се залага за: вработување на членството со подобрување на економските услови за живеење, ќе се грижи за социјално загрозените поединци и семејства, со давање и барање на помош со развивање на спортот, со организирање на културни манифестации, средби и натпревари, со концерти натпревари, за развој на културата, обичаите и

традицијата на ромите, во општините Кавадарци, Росоман и Конопините.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Димката Габерот“ 39

Од Основниот суд во Кавадарци. (9326)

Со решение Згф. бр. 9/2000 од 11.02.2000 год. во регистарот на Здруженија на граѓани што се води при Основен суд Штип под реден бр. 9 за 2000 година се запишува:

– Центар за поддршка и развој на младински програми – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Васил Главинов“ бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основен суд во Штип. (8789)

Со решение Згф. бр. 49/99 од 16.04.99 год. во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 49 од 1999 година се запишува:

– Боксерски клуб Баргала – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Васил Главинов“ бр. 4 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8790)

Основниот суд во Виноца со решение Рег. бр. 29/99 од 10.12.1999 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението за борба против болести на зависноста – наркоманија, алкохолизам и никотинизам „НАН“ – Виноца Здружението ќе дејствува на територијата на општина Виноца, а негово седиште е во Виноца на ул. „Бел Камек“ бб.

Здружението е основано заради остварување и искоренување на болестите од групата на зависност на наркоманија, алкохолизам и никотинизам.

Седиштето на здружението се наоѓа во Виноца на ул. „Бел Камек“ бб Виноца.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува Здружението во правниот промет и према трети лица во јавноста е Елида Ангелова ул. „Првوماјска“ бр. 8.

Од Основниот суд во Виноца. (8792)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението на граѓани под име: Друштво на пензионери на Општина Охрид „Бисер“ – Охрид под Рег. Згф. бр. 91/99 од 18.02.2000 година.

Здружението на граѓани има за цел остварување и заштита на интересите на пензионерите, унапредување на нивните права, културни, спортски и хумани потреби, соработка со други здруженија, невладини и непартиски асоцијации, како и преземање на други активности од интерес за членството.

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Тријан Толоманоски.

Од Основниот суд во Охрид. (9085)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 6/2000 го запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации од 25.02.2000 година Еколошкото Друштво „ШКЕНДИЈА“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е да се грижи за состојбата со загадувањето на животната средина и да презема соодветни мерки за забљудување на таа состојба, да ја заштити реката „ПЕНА“ и нејзините клисура од загадување од разни отпадоци и опасни материи, да врши поопштинско нападните кои се по

нејзиното движење, а посебно по клисурата на реката „Пена“, да се ангажира за заштита на зелените површини во градот и сл.

Здружението односно седиштето на здружението е на ул. „Ј. Сандански“ бр. 9/12 Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на град Тетово.

Од Основен суд во Тетово. (9087)

Основниот суд во Гостивар, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со решението Рег. бр. 7/2000 се запишува Здружението на здравствени работници за заштита на мајки, деца и адолесценти со седиште во Гостивар – „Понерски дом“ 66 – Гостивар, кое го застапува прим. д-р Татка Брезоска од Гостивар, ул. „Мара Угринова“ бр. 142.

Цел и задача на Здружението е остварување на економски, социјални, хуманитарни, културни, научни, стручни, технички, образовни и други права и интереси во согласност со Уставот и Законот, а посебно ќе се грижи за почитување на етичките, правните и моралните норми, угледот и дисциплината во извршување на професијата и ќе презема хуманитарна активност за подобрување на материјалната и социјалната положба на мајките, децата и адолесцентите и нивните семејства, како и децата од градинките и училиштата, децата без родители, како и активности за спречување, сузбивање и рано откривање на заразни болести, а на територијата на Гостивар, општината и пошироко во Републиката.

Од Основниот суд во Гостивар. (8513)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение III Рег. зг. бр. 203/99 од 11.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Центарот за младинска иницијатива „Сончоглед“ Скопје со седиште во Скопје, на ул. „Три Круши“ бр. 2, Скопје.

Дејноста на центарот на младинска иницијатива „Сончоглед“ афирмација на РМ како модерна правна, демократска и социјална држава, развој на научна и едукативна соработка со други организации, развој и унапредување на демократијата, цивилното општество и редот, промоција на толеранција и мир, промоција на образование за интеграција на малцинствата, работа со стереотипите и предрасудите, заштита на младите луѓе од пороците, алкохол, дрога, заразни болести, едукација на граѓаните во областа на мирот, демократијата, цивилното општество, женските права, малцинските права, организирање на семинари, средби и слично, со дружелубив и едукативен карактер, духовна и интелектуална надградба на младиот човек, заштита на човековата средина, афирмација на сечија култура, развој и унапредување на меѓустичките односи и слично.

Со денот на запишувањето во регистарот Центарот за младинска иницијатива од Скопје се стекнува на право на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (8745)

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. бр. 15/99, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението под името: Организација на жени „Роза“ – Ранковце под Рег. бр. 26/99.

Цели на организацијата се унапредување на општествената и економска положба на жените, остварување на уставните права на жените и целосно почитување на личноста на жените и нејзиниот интегритет.

Седиштето на организацијата е во Ранковце.

Лице овластено за застапување на организацијата е Славица Стојковска, претседател на ОЖР – Ранковце.

Од Основниот суд во Крива Паланка. (8786)

Со решението Рег. згф. бр. 2/2000 од 22.2.2000 во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Крушево под ед.бр. 2/2000 се запишува Здружението со име Карате клуб „Илинден 903“ Крушево, со седиште во Крушево, ул. „Така Бербер“ бр. 24.

Лице овластено да го застапува здружението е Николски Тодор од Крушево, претседател на здружението.

Здружението стекнува својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот 22.2.2000.

Од Основниот суд во Крушево. (8787)

Основниот суд во Кичево, со решението ЗГФ. бр. 5/2000 од 17.2.2000 година, го запишува следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 5/200 се запишува основањето на Здружението на граѓани – културно уметничко друштво „Гоце Делчев“ од с. Другово, Другово со седиште во Општина Другово.

Лице овластено да го застапува здружението е Гоце Темелкоски.

Работата и активностите на здружението е да се развива кај граѓаните и младината, одговорност за работа, творечки однос кон трудот, да развива другарство, солидарност, смисла за соработка и заеднички живот, да развива смисла за организација и култура, да ги оспособи граѓаните за производствена работа и рационално користење на општествениот живот, да го негува традиционалното фолклорно богатство на нашиот народ од подрачјето на дејствување, да учествува на сите фестивали, да одржува концерти и друго.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 17.02.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (8788)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 11/00 од 21.02.2000 година над ЗЗ „ТОНЕ МИХ“ с. Мало-вишта ОП. Цапари со дејност, услуги и трговија жиро сметка 40300-601-90511 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8706)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 38/00 од 23.02.2000 година над ПП „Травентин“ од Битола ул. „Васко Карангелевски“ Ремо 6,2-23, дејност трговија жиро сметка 40300,601-57572 при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8707)

Основниот суд Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 146/97 од 23.02.2000 година привремено се запира стечајната постапка над ППВП „Бел Камен“ Кавадарци ул. „Шишка“ ббж за период од 12 месеци од правосилноста на ова решение.

ППВП „Бел Камен“ Кавадарци продолжува со работа.

Одборот на доверителите веднаш да формира Управен одбор како орган на управување на претпријатието и ги определи лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието – должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе Програма за финансиска и сопственичка трансформација и ја достави до судот за определување на рочиште за прифаќање на Програмата.

Од Основниот суд во Кавадарци. (8772)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 212/99 од 17.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ „Стар-пром“ од Радовиш, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8773)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 1/2000 од 15.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Бранко Ѓорѓи Христов“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8774)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.217/99 од 27.1.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец „Фимка Илија Илиева“ т.п. од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8775)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 14/200 година од 15. 2. 2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Флора – Н“ од Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8781)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 255/99 година од 16. 2 .2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ „Интер Европа – МАК 3“ од Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8782)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 15/2000 година од 21. 02. 2000 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство промет и услуги увоз-извоз „ЗК Еми“ Прилеп ПО со седиште во населба Точила II Е2-2/6 запишан во регистарската влошка 1-10337 во Окружен стопански суд Битола, со предмет на работење пољоделство, со жиро сметка 41100-601-26864 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (8783)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/2000 од 21. 02. 2000 година отвори стечајна постапка над должникот Приватно производно трговско претпријатие свињарска фарма „Златко комерц“ увоз-извоз с. Големо Коњари со ПО – Прилеп со седиште во с. Големо Коњари – Прилеп, запишан во регистарската влошка 1-9328 на Окружен стопански суд Битола со предмет на работење сточарство, со жиро сметка 41100-601-17291 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (8785)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 36/00 од 24. 02. 2000 год., над ПП „Фибис – Реимејк“ од Битола ул. „Партизанска“ бр. 60/14, дејност угостителство со ж-ска бр. 40300-601-45660 при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9036)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 28/00 од 24. 02. 2000 год., над ПП „ЕМ-БО“ Компани од Битола ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 19/9 дејност трговија со ж-ска бр. 40300-601-70905 при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9038)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 3/2000 од 18.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Љубица и Томислав Цекова“ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8776)

Со решение на Сечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 6/2000 година од 18.2.2000

година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „Кема“ од с. Добрејци, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (8777)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 216/99 од 22.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „Шоп – али“ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8778)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 27/2000 година од 25.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Јоко-пром“ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (8779)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 7/2000 година од 22.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Алекс“ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (8780)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 198/99 од 04.12.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС „Кларис“ п.о. увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во Службен весник на РМ.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9040)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 20/2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Виола“ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9042)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 2/200 година од 09.02.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГТ „Монта“ од Босилово но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9044)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 223/99 од 25.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Мешовито претпријатие во приватна сопственост за производство, трговија, услуги и транспорт „Колид Компани“ ДОО од с. Колешино, Општина Ново Село, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9046)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 82/97 од 29.09.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП „ЕНЕРГОПРОМЕТ“ од Скопје ул. „Владахара“ бр. 4 со жиро сметка 40100-601-87054.

За стечаен судија е одреден Магдалена Бијалска – Ѓорѓиевска судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23 телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема должникот без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.12.1997 год. во 10,10 часот, во барака 4, соба бр. 4, при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (9234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 9/2000 г., е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост производство и трговија на големо и мало „ДЕТЕЛИНКА“ ЦО од Скопје, ул. „36“ бр. 29 и жиро сметка 40120-601-159758 и регистарска влошка 1-24762-0-0-0 и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало „ДЕТЕЛИНКА“ ЦО увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. „36“ бр. 29 и жиро сметка 40120-601-159758 и регистарска влошка 1-25762-0-0-0, се заклучува.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (9236)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 352/97 од 9.12.1997 година отвори стечајна постапка над ПТП „ПОРЕЧЕ“ од Гостивар.

За стечајна судија се именува Катица Стојкоска

За стечајен управник се определува Тасим Саити дипломиран правник вработен во Водостопанство „Извори“ Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 24.04.2000 год. во 9,00 часот во сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (9237)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на поранешниот Окружен стопански суд Скопје Ст. бр. 939/94 од 17.10.1994 година отвори стечајна постапка над должникот ПП „ХАСА КОМЕРЦ“ од Гостивар, ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 17, а пред овој суд се води под Ст. бр. 26/96

За стечајна судија се именува Катица Стојкоска судија на овој суд

За стечајен управник се определува Тасим Саити дипломиран правник вработен во Водостопанство „Извори“ Гостивар

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Службен весник на РМ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на стечајниот должник се закажува на ден 31.03.2000 год. во 8,45 часот во сала број II на овој суд

Од Основниот суд во Гостивар. (9238)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 42/00 од 21.02.2000 год., над СТД „ВЕНЕЦИЈА“ ул. „Тито Велес“ бр. 25 Битола со дејност угостителска со жиро сметка 40300-6085-7802 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Битола (9275)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 25/2000 од 17.02.2000 год., над Трговец поединец Николче Томе Поповски за градежно занаетчиски работи „ФАСА-ДЕР“ од Битола ТП на ул. „7-ми Јули“ бр. 58 В во Битола, со жиро сметка 40300-601-90959 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Битола (9276)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 456/97 од 04.03.1999 година, стечајната постапка над Претпријатието за модна конфекција „ВЕРА ЈОЦИК“, Македонска Каменица е привремено запрена

Се закажува рочиште на кое доверителите се изјаснуваат и гласаат за Програмата и финансиската и сопственичката трансформација.

Рочиштето ќе се одржи на ден 24.03.2000 г. во просторите на Основниот суд во Кочани, во соба бр. 49 со почеток во 12,00 ч.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластениот застапник на доверителот.

Доверителите можат да ја разгледаат Програмата во работните денови од 12,00 ч. до 14,00 ч. во судот

Од Основниот суд во Кочани. (9277)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 24/200 година од 25.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „КЕТО – Х“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија

Од Основниот суд во Струмица (9278)

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 227/99 од 16.2.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Виолета Стојан Чукова ТП с. Ново Село, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатија

Од Основниот суд во Струмица. (9279)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 33/00 од 28.02.2000 год., над Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги „ФАТ ТРЕЈДИНГ“ ул. „Борис Бастеро“ бр. 3 Битола, со дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-77974 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола (9300)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 22/2000 година од 23.03.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство „НУМЕРУС – КОМЕРЦ“ увоз-извоз Прилеп ПО со седиште на ул. „Никола Те-

сла" бр. 25 запишан во регистарска вложка бр. 1-7921 во Окружниот стопански суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со возила и делови, со жиро сметка 4110-601-15442 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Побарувањата што должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство ги има од неговите должници и тоа од АД Жито - Прилеп од Прилеп во износ од 98 330,00 денари, Пембе Инжинеринг - Прилеп во износ од 24.480,00 денари и Хем - Земјоделски - Прилеп во износ од 15.592,00 денари се пренесуваат на РМ.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (9302)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1336/99 од 18 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и надворешна трговија "ОХРИДИЈА-ПРОМЕТ" експорт-импорт д о о од Скопје, ул "Народни Херои" бр 23-61/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95539

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул "Пушкинова" бр 17/2-12

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (3728)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1241/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - стоматолошка ординација "ЈОВАНОВСКИ" ц о од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 36-П/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр 17/2-12

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (3729)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1105/99 од 08 11 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "РЕКОРД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д о о експорт-импорт од Скопје, ул "Петре Филиповски Граката" бр 11 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-103449

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (3806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1243/99 од 14 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство "НИМА-КОМЕРЦ" д о о од Скопје, ул "Јане Сандански" бр 62/11-10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-256141

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (3807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1156/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ВХМ-АГРО" д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Петар Целан" бр 1/2-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-301229

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (3808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1319/99 од 19 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало "НАСА-КОМПАНИ" ц о експорт-импорт од Скопје, ул "Маршал Тито" бр 30 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-302358

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (3809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1338/99 од 18 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, занаетчиски услуги и меѓународен транспорт "Јасмин-Шпед" ул "Солунска" бр 3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-287351

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1266/99 од 01 02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТЕХНО-ИМПЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул "Анкарска" бр 4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 54

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1370/2000 од 24 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТТМ со увоз-извоз "ИН АЛБАТРОС" д о о од Скопје, бул "ЈНА" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-153936

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1276/99 од 20 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ЖОРО-КОМЕРЦ" д о о од Скопје, ул "Веселин Маслеша" бр 3/1-20 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-178208

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 54

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1506/2000 од 24 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЦУКИ КОМЕРЦ" ц о увоз-извоз од Скопје, ул "364" бр 21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-346826

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул "Јане Лукровски" бр 10/44

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (8767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 780/99 од 21 09 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "МИОПРОМ" увоз-извоз ц.о од Скопје, ТЦ Живко Брајковски лам.2, лок.1, со жиро сметка 40100-601-314463

За ликвидатор се определува лицето Арсовска Благница од Скопје, ул "Алжирска" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (8791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1136/99 од 11 11 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало "АГРОКОКА" од Скопје, ул "Џон Кенеди" бр Б 7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-26037.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски од Скопје, ул "Торонто" бр 28

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8885)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1095/99 од 02 12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, туризам и ус-

лути до о "ЛИВПРОДУКЕ" увоз-извоз од Скопје, ул "Туро Гаковик" бр 55 од Скопје со жиро сметка 40100-601-186082

За ликвидатор се определува лицето Ѓиге Касиноски од Скопје, ул "Горонто" бр 28

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1424/2000 од 17 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДА-КИА" Измн ДООЕЛ од Скопје с Света Петка - Сопиште од Скопје со жиро сметка 40100-601-424824

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марија од Скопје, ул "Бриселска" бр 15/3-5

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (8945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1007/99 од 23 11 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија "СИМАК" од Куманово, ул "Први Мај" бр 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-44530

За ликвидатор се определува лицето Зденкица Пановска од Куманово

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9032)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1346/99 од 28 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ГЛИС" цо експорт-импорт од Скопје, бул "Видое Смилевски Бато" бр 61/2-4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-132061

За ликвидатор се определува лицето Трифунов Слободан од Скопје, бул "Видое Смилевски Бато" бр 61/2-4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9128)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Р бр 22/99 на регистарска вложка бр 1-550-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на конечен упис на Печатница "ПРВИ МАЈ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул "П Кантарџиев" бр 28 од Скопје

Се врши бришење на конечниот упис запишан во судскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Среп бр 12688/95 од 21 11 95 година со кое е запишана трансформација на Печатница "ПРВИ МАЈ" друштво со ограничена одговорност, извоз-увоз, Скопје

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (9290)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1361/2000 од 09 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, услужно и транспортно претпријатие "МАС-КОМ" д о о од Скопје, ул "Туро Стругар" бр 11-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-79232

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Благоја од Скопје, ул "Владимир Комаров" бр 23/26

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9128)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1474/2000 од 21 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ИЛАСТИНГ-ПРОМЕТ I" цо експорт-импорт од Скопје, ул "Велько Влаховиќ" бр 21/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-78807

За ликвидатор се определува лицето Југослав Николовски од Скопје, ул "Кеј 13 Ноември" бр 3/1-2

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9141)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1358/2000 од 28 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "РЕНИ КОМ" д о о увоз-извоз од Скопје, с Ракотинци од Скопје, со жиро сметка 40100-601-229838

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9160)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1326/99 од 28 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за големо и мало "Б М В - ПРО-МЕТ" ц о од Скопје, ул "Бернард Расел" бр 8-а од Скопје со жиро сметка 40120-601-48961

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9161)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1329/99 од 23 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало д о о увоз-извоз "АЛБИС" од Скопје, ул "Волгоградска" бр 1/8 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-84736

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1247/99 од 20 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно-трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "ВЕ-ГА ТРАНС" од Скопје, ул "Сава Михајлов" бр 12/6 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-189107

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, ул "Ордан Чопела" бр 116

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9163)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1438/2000 од 15 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИЛТОН" д о о од Скопје, ул "Хо Ши Мин" бр 226-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-294550

За ликвидатор се определува лицето Иљина Ристовска од Скопје, ул "Алекса Дундик" бр 147-6

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9165)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1334/99 од 18 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот "МОРСКИ-КОМПАНИ" од Скопје, ул "Коперникова" бр 19/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-341861

За ликвидатор се определува лицето Иљина Ристовска од Скопје, ул "Алекса Дундик" бр 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9166)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1151/99 од 14.12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за туризам и транспорт "ОРБИТА ТУРС" д о о од Скопје, ул "Боро Тодоровиќ" бр 129 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-404950

За ликвидатор се определува лицето Зоран Николовски од Скопје, ул "Боро Тодоровиќ" бр 129

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1360/2000 од 20.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво "БУДЛА" Јасна и Весна д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Вамбол" бр 2/5-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-86218

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9218)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1314/99 од 20.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, градежништво и инженеринг "ЈОНИ-ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул "Скојевска" бр 1/2/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-412788.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9219)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 892/99 од 02.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, надворешен и внатрешен промет "ИНТЕГРАЛ-ПРОМЕТ" д.о.о. од Скопје, ул "Будимпештанска" бр 27-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-231642.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9220)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 779/99 од 21.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за новинско издавачка дејност "СТЕП" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул "4 Јули" бр. 43-2/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-14599.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9221)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1081/99 од 17.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ВИПСО" д.о.о. од Скопје, ул "Хо Ши Мин" бр 252 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-363404.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9222)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1356/2000 од 28.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво во мешовита сопственост за трговија и производство "С.Л. КОМПАНИ" Љупчо и др. д.о.о. од Скопје, ул. "Партениј Зографски" бр. 79-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-361116.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9223)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1277/99 од 27.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и консалтинг "БОИЛ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул "14 Брагада" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-149146.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9224)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1168/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско и услужно претпријатие "ЗЛАТ-КО КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул

"Андреа Зоград" бр 6-5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-89859

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје, (9225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1022/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "БЕЛМИН" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул "АСНОМ" бр. 18/2-17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-406315

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9226)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1056/99 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за градежништво "СРМА" Срѓан Јеремик ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул "Огњан Прица" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-418690

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1294/99 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "НОВО-ПРОМЕТ" ц.о. од Скопје, ул "Пандил Шишков" бр 16/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-32356

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул "Битлазарска" бр 60

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1460/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ДАРДАНИЈА-92" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул "Дижонска" бр 13/47 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-106984

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9240)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1285/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МАЛИНА-КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул "16" бр 2 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-387324

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9241)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1353/2000 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие "ЦЕЛ-ТЕК" ГМБХ увоз-извоз од Скопје, ул "Иван Козарев" бр 47 од Скопје, со жиро сметка 4000-601-318046

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9242)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1293/99 од 31 01 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и посредување "ГЕРИМ-ПОРК" д.о.о. од Скопје, ул "Иво Лола Рибар" бр 149-3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-29070

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9243)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1417/2000 од 23 02 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за книговодство, електроника и трговија "КЕТ КОМЕРЦ" д.о.о. од Скопје, ул "Пекљане" 2 бр 5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-107336

За ликвидатор се определува лицето Стратијев Миладин од Скопје, ул "Георги Казенов" бр 16/1/2

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9245)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1177/99 од 02 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна пиледиција, транспорт, внатрешна и надворешна трговија "ИНТЕРШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о. од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 96/2-9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-41934

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 721/99 од 05 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие "БИОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 63-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-37305

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1069/99 од 08 11 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за изведување на градежно занатски работи "ЦЕНТРО-ГРАДБА" д.о.о. од Скопје, с Радишани бр 246-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-78443

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1129/99 од 10 11 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ШЕК-ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул "Хусени Бајрам" бр 23 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-401805

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 925/99 од 27 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно, трговско претпријатие "САМО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул "Битпазарска" бр 28 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-67315

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 993/99 од 27 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало и туризам "МИМОЗАКОМ" ц о експорт-импорт од Росоман, ул. "Никола Карев" бр 21, со жиро сметка 41620-601-29231

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1202/99 од 13 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на производство и услуги "РЕТА-ТРЕЈД" експорт-импорт д о о од Скопје, ул "Гемницка бр 32 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-237158.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1175/99 од 09 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг, промет, производство и трговија "МАКДОМ-ЗМЦ" д о о увоз-извоз од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр 18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-302429

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1181/99 од 09 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ОЗДЕМ" експорт-импорт од Скопје, ул "Афуз Пашина" бр 25 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-97094

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1201/99 од 06 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "ПР-МАК" д о о од Куманово, ул "100" с Карпош бр 71, со жиро сметка 40900-601-32543

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1180/99 од 07 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ОЗ ШАФАК" експорт-импорт д о о од Скопје, ул "Дрварска" бр 14, со жиро сметка 40100-601-95112

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1093/99 од 21 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "СТИЛ-ДЕМА" д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Боривоје Милошевски" бр 1/22 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-375818

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 884/99 од 14 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ФАВОРИТ-97" д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Разловачко Востание" бр 10/4-15 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-347113

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1019/99 од 21 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ПРК МИЛОВАН" д о о од Скопје, ул "Гевгелиска" бр 44 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-425629

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9261)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1039/99 од 21 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "ЛУ-

ЧИЈАНО" ц о од Скопје, ул "АСНОМ" бр 14/1-13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-127509

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9262)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 744/99 од 22 09 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АК-СА-ИМПЕКС" ц о експорт-импорт од Скопје, ул "Кримска" бр 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-372286

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9263)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 760/99 од 20 09 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг и консалтинг "БРО-КЕРС" д о о експорт-импорт од Скопје, ул "Петар Драпшин" бр 39 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-368895

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9264)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л бр 39/98 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТП "Меркур" - Штип, со решение Л бр 21/99 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППУ "Елмиг" с Саса, М Каменица, со решение Л бр 35/98 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППП "Икеа" Делчево, со решение Л бр 63/99 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППТ "Графоком" -

Струмица, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија"

Од Основниот суд во Штип - (9265)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 754/99 од 22 09 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет, инжинеринг и консалтинг "СЕНЗ" д о о увоз-извоз од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр 22/3-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-374137

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (9266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр 931/99 од 04 10 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет увоз-извоз "РЕБИТ-ЕКСИ" од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр 90/4-4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-24053

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр 109/3-34 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9267)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л бр 61/99 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТУП "Мичел" с.Ново Село - Струмица, со решение Л бр 13/99 од 03.12.1999 година отворена ликвидациона постапка над ППС "Шпедпром" - Берово, со решение Л.бр 5/99 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТП "ТО-БИ ТРАНС" - Македонска Каменица, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија"

Од Основниот суд во Штип. (9268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 709/99 од 13 10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ЕВРО-ШИПАД" д о о експорт-импорт од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр 37 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-366640

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34 од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9269)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л бр 41/98 од 03 12 1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППУ "Карбон-Мак" с.Звезгор, со решение Л.бр. 31/98 од 03 12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ПТП "Иго-Шпед" с.Стар Караорман-Штип, со решение Л бр 57/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ППС "Кос" п.о - Кочани, но поради немање материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија"

Од Основниот суд во Штип (9270)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр 77/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ЈТД "Александра" - Пробиштип, со решение Л.бр. 67/99 од 03 12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ТПТУТ "Овен" - Радовиш, со решение Л.бр 37/99 од 03 12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над ТП "Шипад - Дрвопроммет" - Винаца, со решение Л.бр. 95/99 е отворена ликвидациона постапка од 03.12.1999 година над ППС "Комот" - Радовиш, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатијата што се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија"

Од Основниот суд во Штип (9271)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште построено на:

- КП бр. 692, место викано „Шамак“, култура нива, класа 2, со површина од 1/3 идеален дел од 12530 м2, КО Петровец, за цена од 1.252.800,00 денари, видно од ПЛ бр. 712 при РГУ - Одделение за премер и катастар, сопственост на Горѓиевски Боне, КП бр. 94, место викано „Тумба“, култура нива класа 5, со површина од 970 м2, КО Којлија, за цена од 19.400,00 денари, соп-

ственост на Горгиевски Боне, видно од ГЛ бр. 48, при Републичката геодетска управа - Одделение за премер и катастар Скопје, КП бр. 95, место викано „Тумба“, култура нива, класа 5, со површина од 890 м² КО Којлија, за цена од 17.800,00 денари сопственост на Горгиевски Боне, видно од ГЛ бр. 48, при Републичката геодетска управа - Одделение за премер и катастар Скопје и КП бр. 436, место викано „Бревчиња“, култура нива, класа 3, со површина од 2663 м² КО Којлија, за цена од 53.260,00 денари сопственост на Горгиевски Боне, видно од ГЛ бр. 48, при Републичката геодетска управа - Одделение за премер и катастар Скопје.

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. „Костурска“ бр. 18/5-1 Скопје. (7034)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Црешево, на КП 2726, на м.в. „Дрвеника“, нива 4 класа, во површина од 966 м², заведено во поседовен лист бр. 3, сопственост на Стефковски Зоран, Стефковска Јованка, Стефковска Весна, Стефковски Никола и Стефковски Благоја.

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Антон Попов“ бр. 77 б. (7039)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива во в.м. „Кошари“ на КП број 4050/7, пл. 065, ск. 000, класа 2, со површина од 52.19 м², видно од Имотен лист бр. 845 за КО Росоман сопственост на Параксова Цветана од Кавадарци, ул. „Јован Планински“ број 7, за цена од 26.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат засадничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грхов од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (7133)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Марени, Кавадарци КП-822, план-006, скица-005, в.место - „Соколовица“, култура-нива, класа 3 со површина од 4526 м²; КП-822, план-006, скица-005, в.место - „Соколовица“, култура-лозе, класа-3 со површина од 3931 м² и КП-882, план-006, скица-005, в.место - „Соколовица“, култура-овоштарник, класа-4 со површина од 5778 м² во сопственост на Благој Лазов од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 1127 за цена од 288.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство за купување-сопственици, сосопственици, засаднички сопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку не ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со

доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиџа ул. „Блажо Алексов“ 66 Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“ Во спротивно, го губат правото на првенство.

(7134)

Се продава 4/30 идеален дел од земјоделско земјиште - нива построена на КП број 1543, план 7, скица 13, место викано „Жегровец“, класа 1, со површина од 7303 метри квадратни, во КО Радишани, сопственост на Јовановска Мара, со адреса на ул. „Гито Михајловски“ бр. 9/1-14, Скопје, според наследно Решение Ов. бр. 516/88 и заведена во поседовен лист бр. 2508, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. „Кузман Јосифовски - Питу“ б.б., локал 1в 2 мезанин во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (8461)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопственикот на 1/2 (една половина) идеален дел, Спасовски Цветко од Скопје, им ја нуди на продажба недвижноста и тоа својата идеална половина од КП 1182, план 8, скица 13, култура нива 5 класа, во вкупна површина од 4783 м², викано место „Драче“, запишана во ГЛ 54 за КО Црешево под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 478.300,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симонска Синадинова, ул. „Џон Кенеди“ 66, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (8475)

Се продава земјоделско земјиште - лозје, на К.П. број 606/13, план 4, скица 12, на место викано „Кременик“, лозје четврта класа, со вкупна површина од 486 м², сопственост на Даница Чакаловска, од Скопје, според Поседовен лист број 1509 на К.О. Волково, за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (8614)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП број 2362, план 9, скица 32, во МВ „Длбока река“, трета класа, во површина од 730 м², КО Пирава, за цена од 73.000,00 денари, сопственост на Димов Горге од Скопје.

Се повикуваат засадничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Караџинов, ул. „Маршал Тито“ бр 79/2, Гевгелија (8695)

Се продава земјоделско земјиште КП број 1308/112, план 5, скица 34, место викано „Дрезга“, култура нива, класа 2, со површина од 6681 м², КП бр. 1308/У11, план 5, скица 34, место викано „Дрезга“, култура нива, класа 2, со површина од 3627 м² заведен во Последовен лист бр. 347 за КО Лопате, сопственост на Јахија Шаби с Оризаре Куманово Јахија Седи с Оризаре, Куманово, Јахија Рефик с Оризаре, Куманово, Јахија Нест с Оризаре Куманово, Алити Салим с Оризаре, Куманово, за цена од 500.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Свими Дестани ул. „11 Октомври“ бр 1 а, Куманово. (8696)

Се продава идеален дел од 4/49 на недвижен имот кој претставува К.П. бр. 1071/2, нива, на м.в. „Црвалино“ 3 класа, во површина од 4897 м² опишано по П.Л. бр. 947 на КО Непроштено, сопственост на Алими Самије, Фарија и Јамин сите од с. Непроштено-Тетово, за цена од 80.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово (8697)

Се продава недвижен имот кој претставува: 1/3 (една идеална третина) од К.П. бр. 6/2, нива, на м.в. „Клуково“ 4 класа, во површина од 4022 м² опишан по П.Л. бр. 1065 на КО Д. Седларце, сопственост на Јонузи Насип од с. Г. Речица – Тетово, за цена од 250.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово (8698)

Се продава недвижен имот кој претставува. К.П. бр. 7846/1, нива, на м.в. „Клуково“ 4 класа, во површина од 1.250 м² опишан по П.Л. бр. 7148 на КО Тетово, сопственост на Бајрами Цезаир од с. Г. Речица – Тетово, за цена од 250.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово. (8699)

Се продава недвижен имот кој претставува К.П. бр. 897/3, овошна градина, на м.в. „Обриде“ 3 класа, во површина од 1962 м² опишан по П.Л. бр. 409 на КО. Г. Седларце, сопственост на Алија Шакири Абедим од с. Г. Седларце – Тетово, за цена од 353.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово. (8700)

Се продава недвижен имот кој претставува К.П. бр. 848/2, на м.в. „Топанац“, нива од 4 класа, во површина од 6111 м² опишано по П.Л. бр. 162 на КО Радиовце, сопственост на Рушита Бафтијар од с. Пирок – Тетово за цена од 540.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово. (8701)

Се продава недвижен имот кој претставува К.П. бр. 281, на м.в. „Горни суви дол“, нива од 3 класа, во површина од 6377 м² опишано по П.Л. бр. 110 на КО Филипе, сопственост на Серафимовска Живко Снежана и Анита од Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 239, за цена од 1.403.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А, Тетово. (8702)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 786, план 4, скица 7, место викано „Валавица“, култура нива, класа 3, површина 4480 м²; К.П. 787, план 4, скица 7, м.в. „Валавица“, култура нива, класа 3, површина 2530 м²; К.П. 788, план 4, скица 9, м.в. „Валавица“, култура нива, класа 3, површина 5460 м² сите во КО. Огњанци, сопственост на Емини Емин од с. Никунтак/Куманово, по цена 5 германски марки од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ ул. „Јани Лукровски“ ББ-трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба Скопје (8714)

Се продава земјоделско земјиште-нива, во акулна површина од 3880 м² која се наоѓа на КП бр. 1011 за КО Кадино, во место викано „Идриз Гроб“ сопственост на Бељур Шаин ул. „Жан Жорес“ бр. 12 б Скопје, по цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков ул. „Јани Лукровски“ бр. 14 Гази Баба – Скопје. (8743)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 27/91-5 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 328 м² и цела к.п. бр. 27/91-6 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 354 м² заведени во П.Л. бр. 1175 за К.О. Дебреше сопственост на Ферати Рефик Насир од с. Дебреше, како и 3/4 идеален дел од к.п. бр. 27/98 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 1600 м² заведена во п.л. бр. 1176 за К.О. Дебреше, сопственост на Ферати Рефик Фаик од с. Дебреше, кои парцели на л.м. претставуваат една целина за вкупна купопродажна цена од 250.000,00 (двестотини педесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (8793)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Паликура, Кавадарци, КП-813, дел-1, план-006, скица-037, в. Место-„Соата“, култура-нива, класа-4 со површина од 3.273 м² и КП-813, дел-2, план-006, скица-037, в. Место-„Соата“, култура-нива, класа-4 со површина од 512 м² во сопственост на Никола Црвенос од Велес, видно од Имотен лист бр. 68 за цена од 32.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (8832)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 1575-3-7 нива од 4 класа на м.в. „Бардовце“ во површина од 2645 м², заведена во П.Л. бр. 810 за К.О. Форино сопственост на Емрули Беќир Џезаир од с. Форино, за цена од 207.700,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (8853)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Сопот, КП бр. 1337/3, бр на ск. 584, бр. на парцела 7, во в.м. „Лака“, со површина од 915 м², сопственост на

Душанка Змејковска од с. Сопот – Кавадарци, за цена од 5.000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенствено купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8854)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Ваташа, КП бр. 1141, пл. 004, ск. 010, на в.м. „Добро дол“, класа 5 со површина од 939 м², видно од Имотен лист број 1497 за КО Ваташа, сопственост на Мајсторчев Илија од Ваташа-Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 240 за цена од 6.000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенствено купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8855)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Марена, КП бр. 2162, пл. 010, ск. 006, на в.м. „Чешма“, класа 6, со површина од 6986 м², сопственост на Манева Владанка од Кавадарци, ул. „25 Мај“ бр. 28 за цена од 50.000 денари, видно од Имотен лист бр. 1173 за КО Марена.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенствено купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8856)

Се продава – разменува земјоделско земјиште и тоа: 7/10 идеален дел од КП бр. 5085, нива во в.м. „Белите камења“ со вкупна површина од 1358 м², заведена на Имотен лист бр. 3061 за КО Кавадарци 1; – 1/5 идеален дел на КП бр. 5083 и 5084, лозје и пасиште класа 4 и 5 во в.м. „Голи газ“, со вкупна површина од 1045 м² лозје и 395 м² пасиште заведени на Имотен лист бр. 4503 во КО Кавадарци 1; – 1/4 идеален дел од КП бр. 5076 нива класа 5 во в.м. „Белите камења“ со вкупна површина од 1484 м² заведен на Имотен лист бр. 4471 за КО Кавадарци, кој недвижен имот е сопственост на Стефан Милков од Кавадарци, ул. „8-ми Март“ бр. 4 за цена од 100 000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенствено купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8857)

Се продава земјоделско земјиште – и тоа парцела: КП 137/3 нива класа прва, чија вкупна површина изнесува 1000 метри квадратни на место викано „Кутлиште“ заведени во Поседовен лист број 3150 за КО Буково – сопственост по една идеална половина на лицата Петар

Балтовски од Битола, ул. „Маркс и Енгелс“ број 5, и Коле Николовски од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 17/21 за вкупна цена на земјиштето што се продава од 100.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до продавачите Петар Балтовски и Коле Николовски од Битола, или нотар Веселинка-Деребанова-Крстевска, Грозд Л-5 Битола. (8858)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 (една идеална половина) од ливада на К.П. 416 дел 20 на место викано „Село“ кл. 6 во површина од 131 мкв, заведен во поседовен лист бр. 226 за К.О. Стење, и 1/2 (една идеална половина) од 2/8 (две идеални осмини) од пат на К.П. 416 дел 22 на место викано „Село“ во површина од 50 мкв, заведен во поседовен лист бр. 227 за К.О. Стење, сопственост на продавачот Стерјовски Димо Симо од Ресен, за цена од 803.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67, Ресен. (8860)

Се продава една идеална петтина од индивидуална станбена зграда на КП бр. 1554 парцела 31 во вкупна површина од 62 м² за КО Прилеп, сопственост на: Николовски Александар со живеалиште во Скопје, ул. „Вич“ бр. 8-33 по цена од 30.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (8861)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 7990 на м.в. „Клуково“, нива 3 класа во површина од 3075 м² и КП. бр. 7991 на м.в. „Клуково“ нива 3 класа во површина од 3185 м² описани по ПЛ. бр. 5222 на КО Тетово, за цена од 200.000,00 денари, сопственост на Нухи Целадин и Нухи Рами, двајцата од с. М. Речица-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (8862)

Се продава земјоделско земјиште – нива КП бр. 317/2 на МВ „Ласе село“ нива 5 класа целата во површина од 285 м² и КП бр. 311/2 на МВ „Ласе“ нива 6 класа целата во површина од 53 м² План Уп. бр. 1101-317/1 од 14.02.2000 година опишани по ПЛ бр. 544 на КО Гајре, сопственост на Несими Несим Африм и Асипи Демир

Бурхан и двајцата од с. Гајре за вкупна цена од 101.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ана Јовановски ул. „Илинденска“ бр. 76 Тетово (8870)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Кавадарци 1 (вон) КП – 5443, дел – 2, план – 010, скица – 010, в. место – „Смоилица“, култура – лозје, класа – 3 со површина од 2.532 м² и КП – 5506, план – 010, скица – 010, в. место – „Смоилица“, култура-лозје, класа – 4 со површина од 6.372 м² во сопственост на Јован Коцев од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 38 за цена од 96.000,00 ден

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој глас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (8834)

Се продава нива кл. 4 на м.в. „Слатина“ на КП 670 за КО Барешани запишана во ПЛ. бр. 375 за КО Барешани во вкупна површина од 9488 м² за вкупна купопродажна цена 170.000,00 ден. сопственост на Митревски Ристе од с. Барешани.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20. (8835)

Се продава следното земјоделско земјиште:

1. Идеална четвртина од КП 794 лозје во м.в. „Сестројница“ во површина од 1963 м.кв. и од КП 1095, пасиште во м.в. „Село“ во површина од 2883 м.кв., заведени во ПЛ бр. 280 за КО Беранци.

2. Идеална половина од КП 641, шума во м.в. „Црквинште“ во површина од 216 м.кв. и КП 642, нива во м.в. „Црквинште“ во површина од 2308 м.кв., КО Беранци.

3. Идеална третина од: КП 1096, пасиште во м.в. „Садинки“ во површина од 280 м.кв., КП 2403/1, нива во м.в. „Петилеб“ во површина од 3854 м.кв., КП 2403/1, нива во м.в. „Петилеб“ во површина од 3372 м.кв. и КП 2405/1, нива во м.в. „Петилеб“ во површина од 713 м.кв., сите КО Беранци.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоренаведените парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Парцелите што се нудат со овој оглас, се сопственост на Симон Крстевски од село Беранци. Продажната цена за парцелите е 60.000 денари.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот м-р Божидар Кочов, Битола бул. „1-ви Мај“ бр. 152. (8837)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива, КП бр 733, план 13, скица 38, во м.в. „Фармата“, четврта класа, во површина од 1278 м², КО Ново Конско, за цена од 12 000,00 денари, сопственост на Глигорова Стефка од Гевгелија.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Караџанов, ул. „Маршал Тито“ бр 79/2, Гевгелија (8851)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр 8/47 градина од 3 клас на м.в. „Ограда“ во површина од 840 м², цела к.п. бр 8/47 нива од 6 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 3000 м² и цела к.п. бр 8/48 пасиште од 4 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 1920 м² сите заведени во П.Л. бр 257 за КО Бањица, сопственост на Зендели Џафер Абдулџемил и Зендели вд. Кемал Хакиме двајцата од Гостивар, ул. „Т. Богданоски“ бр 24 цена од 140 000,00 (Сто четириесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ на РМ бр 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр 5-а (8852)

Се продава земјоделско земјиште-пасиште, построено на КП број 5488/2, план 27, скица 45, место викано „Долно Радишко“, класа 4, со површина од 15880 м² во КО Кучевините, сопственост на Петровска Зорка од Скопје, с. Кучевините, за купопродажна цена од 110,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласница“ б.б., Скопски сасм, Скопје (8849)

Се продава земјоделско земјиште и тоа – нива, построена на КП број 21/2, план 2, скица 1, место викано „Горно поле“, класа 4, со површина од 2400 м²; – шума, построена на КП број 78, план 2, скица 2, место викано „Терзица“, класа 5, со површина од 1054 м²; – нива, построена на КП број 79, план 2, скица 2, место викано „Терзица“, класа 4, со површина од 4116 м², и ливада построена на КП број 80, план 2, скица 2, место викано „Терзица“, класа 5, со површина од 231 м², во КО Пакосево, сопственост на Симсонов Марко од Скопје, с. Пакосево, за вкупна купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласница“ б.б., Скопски сасм, Скопје (9047)

Се врши продажба на 1/12 (една дванаестина) идеален дел од земјоделско земјиште КП број 162/1, план 3, скица 3, место викано „Бела земја“, култура нива, класа 4, површина 5605 м² во К.О. Марино, сопственост на Николовски Грозде од с. Радибуи / Крива Паланка, по цена 20 германски марки од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ ул. „Јани Лукровски“ бб – трговски центар, Автокоманда Општина Гази Баба Скопје. (9057)

Се продава земјоделско земјиште 1. нива, к.п. 8848 план 18 во м.в. „прасковиње“, класа 4, – во површина од 5056 м² заведена во Поседовен лист бр 1956 во КО Мл. Нагоричане на име на Тричковик Љиљана од Куманово, за вкупна купопродажна цена од 65000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (9174)

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/3 (една третина) од нива, к.п. 1464/1 план 6, скица 19, во м.в. „кила“, класа 3, – во вкупна површина од 14.844 м² заведена во Поседовен лист бр. 534 за КО Д. Којнаре, на име на Дејковска Јованка од с. Г. Којнаре, за вкупна купопродажна цена од 160.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (9175)

Се продава земјоделско земјиште нива, к.п. 2032 план 5, скица 40, во м.в. „Г. Краиште“, класа 4, – во вкупна површина од 2750 м² заведена во Поседовен лист бр 325 за КО Отља, на име на Грујик Витомир од с. Матејче, за вкупна купопродажна цена од 150.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (9176)

Се продава земјоделско земјиште КП број 1863/1, план 5, скица 40, место викано „Г. Краиште“, култура пасиште, класа 4, со површина од 1560 м², заведен во

Поседовен лист бр. 80 за КО Отла, сопственост на Сулејмани Абедин од с. Отла, Куманово за цена од 50 000 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а во Куманово. (9280)

Се продава земјоделско земјиште КП број 758, план 3, скица 5, место викано Ракипи, култура нива, класа 6, со површина од 3125 м², заведен во Поседовен лист бр 70 во КО Ропалце, сопственост на Ибраими Цемаил од с. Ропалце, Куманово за цена од 100 000 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а во Куманово (9281)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 92, план 2, скица 2, место викано „Падините“, класа 6, со површина од 3140 метри квадратни, во КО Здуње, сопственост на Незири Рамера Лаут с. Здуње за цена од 210.000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска ул. „Б. Гиновски“ бб во Гостивар (8875)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Рибарци, Кавадарци, КП-632, план - 4, скица - 4, в. место - „Лаките“, култура-нива, класа - 3 со површина од 2 410м² во сопственост на Горица Кургуз видно од Имотен лист бр. 58 за цена од 10.000,00 ден

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарчиев ул. „Блажо Алексев“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“ Во спротивно, го губат правото на првенство (9089)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, Кавадарци, КП-4050, дел - 1, план - 065, скица -577, в. место - „Копари“, култура-нива, класа - 2 со површина од 10 639м² и тоа 1/2 (една половина) идеален дел во сопственост на Стојан Миладиновски од с. Росоман, видно од Имотен лист бр 1488 за цена од 256 000,00 денари

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-

вување на истата до нотарот Ристо Самарчиев ул. „Блажо Алексев“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“ Во спротивно, го губат правото на првенство (9093)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон. Една идеална половина од парцела број 2331/1 во место викано „Прогон“ нива со површина од 6160 м² во Катастарска општина Неготино-вон. Една идеална половина од парцела број 2331/2 во место викано „Прогон“ нива со површина од 3038м² во Катастарска општина Неготино-вон. Една идеална половина од парцела број 2332 во место викано „Прогон“ нива со површина од 1560м² во Катастарска општина Неготино-вон. Сопственост на Горѓив Гроздан од Неготино ул. „Партизанска“ број 216. Цена на продажба 75.950,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ број 138. (9095)

Се продава земјоделско земјиште во КО Дабниште на КП бр. 1757, пл. 005, ск. 010, на в. м. „Спротива“, кат култура 13000 - овоштарник, класа 4 со површина од 744 м², сопственост на Илчо Камчев од Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 98 за цена од 20 000 денари

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (9100)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 ид.дел од кп. 1031/1-5-10 градина, нива од 3 класа на м.в. „Арате Алмете“ во површина од 2193 м² по П.Л. бр. 222 за К.О. Чајле, сопственост на Елези Руфата Мустафа и др. од с. Чајле за цена од 192.000,00 (сто и деведесет и двеилјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулан од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр 5-А. (9098)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: дел од 600 мкв од К П бр 3855 во место викано „Падинџе“, пасиште класа 3-та, во површина од 7682 мкв, К.О. Октиси, сопственост на Динилиоски Ламбо, Динилиоска Мира, Динилиоски Раде, Динилиоски Митре, за цена од 160.000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски, „Плантад на Револуција“ б.б. „Труга“ (9103)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 874, план 3, скица 4, место викано „Колра“, класа 4-ива, со површина од 3767 метри квадратни, во КО Честане сопственост (алтернатива заедничка сопственост или сопственост) на Дурмиши Ејуп Елмаз и Дурмиши Ејуп Пезми, за цена од 300.000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска ул. „Б. Гиноски“ бр. 66, во Гостивар. (9282)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пробиштип Пробиштип Имотен лист бр. 254, Лист Б, парцела 4334, план 021, скица 028, в.м. „Осојница“, катастарска култура 1100, катастарска класа 6, површина од 5519 м² по цена од 176.608,00 денари сопственост на Стоилев Гоче од Нас Калиниште Пробиштип.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување на недвижноста, сопственици, заеднички сопственици, соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава доколку ја прифаќаат понудата во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Лидија Илиевска ул. „Јаким Стојковски“ бр. 3 во Пробиштип (9283)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 (една идеална половина) од нива на К.П. 535 на место викано „Гурчина чешма“ класа 5 со површина од 3234 мкв и од нива на К.П. 535 на место викано „Гурчина чешма“ класа 4 со површина од 3820 мкв и двете заведени во поседовен лист бр. 320 за К.О. Подмочани, сопственост на продавачот Андреевски Милан Илче од с. Езерени-Ресен за цена од 221.051,50 ден

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (9284)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 (една идеална третина) од ливада на К.П. 1019 дел на место викано „Папаркојца“ со површина од 6658 мкв, во К.О.Д.Б. Црква, сопственост на продавачот Наумовска Љубин Каролина од с.Д.Б. Црква-Ресен, за цена од 97.636,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (9285)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/4 (две идеални четвртини) од ливада на К.П. 991 дел на место викано „Папаркојца“ кл. 4 со површина од 1668 мкв, и од ливада на К.П. 991 на место викано „Папаркојца“ кл. 3 со површина од 1867 мкв и двете заведени во поседовен лист бр. 384 за К.О.Д.Б. Црква, сопственост на продавачот Наумовски Љубин Бошко од с. Д.Б. Црква-Ресен, за цена од 122.846,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (9286)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1121 на м.в. „Јаловачки пут“, нива 5 класа во површина од 1546 м² по ПЛ. бр. 127 на КО Одрин, за цена од 70.000,00 денари сопственост на Димовски Трпков Благоја од с. Одрин-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (9287)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1419 на м.в. „Два Бреста“, нива 3 класа во површина од 9148 м² опишано по ПЛ. бр. 576 на КО Слатина, за цена од 320.000,00 денари, сопственост на Ристовска вл. Борис Споменка и Јастреvски Петар двајцата од Тетово ул. „154“ бр. 30.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (9288)

Се продава земјоделско земјиште во КО Лисиче, сопственост на Јордановски Славе од Скопје улица „Антон Попов“ бр. 133 б, заведена во Поседовен лист број 609 за Ко Лисиче и тоа: култура нива, класа 4, КП 159, план 26, скица 2, м.в. Село, со површина 500 м² Имотот се продава за цена од 10.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (9289)

Се продава земјоделско земјиште КП број 2546/39, место викано Стара Река, култура нива, класа 3, со површина од 3983 м², заведен во Поседовен лист бр. 171 за КО Слупчане, сопственост на Нафије Исмаили од с. Слупчане, Куманово за цена од 200.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр 1а во Куманово. (9296)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр 1949 на м.в. „Под лозја“ класа 4, површина од 413 м², заведена во П.Л. бр 170 за КО Бопшо, сопственост на продавачот Манчевска Борис Кола од Скопје, за цена од 320 150,00 ден

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр 67, Ресен (9483)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр 1817/1, план 5, сџаца 17, во м.в. „Долна река“ нива од 3 класа во површина од 375 м², заведена во П.Л. бр 277 за КО Стрезовце, сопственост на Крстевски Живко од Куманово, ул. „Д Шутевски“ бр 1

Се повикуваат соседите-граѓанари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ 66 (9295)

ОГЛАСИ

Незирв Бајрам Самп од с.Неготино-Полошко, продава нива 4 класа, м.в.„Сандарица“, КП бр 102-3-4 со површина од 4.444 м², заведена во П.Л. бр 845 КО Неготино-Полошко

Понудата важи 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. (8741)

Медија Беќир Демпрати од с.Неготино-Полошко, продава 2 (две) ниви, 3 класа, м.в.„Сандарица“, КП бр 1168-8-14 со површина од 600 м² и КП бр 1169-8-14 со површина од 1835 м², заведени во П.Л. бр 160 КО Неготино-Полошко

Понудата важи 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ (8742)

Се продава земјоделско земјиште – пасиште на К.П. бр. 4317, во површина од 660м², ливада на К.П. бр. 4317, во површина од 2.320м², нива на К.П. бр. 4424 во површина од 1362м², сопственост на Иван Шоповски, бр. на л.к. 1411056, ул. „Волгоградска“ бр. 2/2-4, Скопје.

Се повикуваат лицата чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. (9169)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и услуги на големо и мало “АЛИЈЕВСКИ - 1“ експорт-импорт доо - Скопје“ (9203)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за трговија на големо и мало “Евм - Промет“ доо - Скопје“ (9204)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за трговија и инженеринг “СТИЛКОМ-ИНЖЕНЕРИНГ“ доо увоз-пвоз - Скопје“ (9205)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за производство промет и услуги “ИНТЕРМАРКЕ Г“ доо експорт-импорт - Скопје“ (9206)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за трговија на големо и мало “Коми“ увоз-извоз доо со по - Скопје“ (9229)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за промет и услуги “Медван“ доо - Скопје“ (9230)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за застапување, трговија и услуги “Синимак“ доо увоз-извоз - Скопје“ (9232)

Тркалезен печат и штембил под назив „Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало “Емона - Камибекс“ доо експорт-импорт - Скопје“

Тркалезен печат и штембил под назив „Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија, производство и услуги “Фваз - ма“ доо експорт-импорт “Вла - ко“ и други Скопје“ (3781)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр 1232528/99, издаден од УВР - Скопје на име Алип Ванд, ул. „М Тито“ бр 58, с. Арачиново, Скопје

Пасош бр 726458/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Неџије Бафтиџар, ул. „Алберт Станиќ“ бр 33, Скопје

Пасош бр 1054651, издаден од МВР - Гевгелија на име Манчевски Костадин, с. Миравци, Гевгелија (9130)

Пасош бр 1219082/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Муча Ануир, с. Арачиново, Скопје (9131)

Пасош бр 1112846/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Азир Рахман, ул. „Серава“ бр 115, Скопје (9134)

Пасош бр 0469103 на име Збчанец Александар, ул. „К Јосифоски“ бр 152, Прилеп (9142)

Пасош на име Крстески Симон, ул. „Ристо Секирчанец“ бр 4, Прилеп (9144)

Пасош бр 515087 на име Хајредин Јусуфи, с. Селце, Тетово (9149)

Пасош бр 1167670 на име Алиу Идриз, Гостивар (9154)

Пасош на име Алили Хасим, Гостивар (9156)

Пасош бр 818488/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Сарчевска Новка, ул. „Самошлова“ бр 202, Скопје (9159)

Пасош бр 1107197/98, издаден од УВР - Скопје на име Зоран Милосављевиќ, ул. „Разлошка“ бр 7/2-10, Скопје

Пасош бр 211992/94, издаден од УВР - Скопје на име Мишов Панче, ул. „Локов“ бр 26/1-26, Скопје (9170)

Пасош бр 582134/95, издаден од ОВР - Ресен на име Рабаџиевски Златко, ул. „Ц Божиновски“ бр 121, Ресен

Пасош бр 1029344 на име Здравески Сашо, ул. „М Пијаде“ бр 10-1/5, Кавадарци (9179)

Пасош бр 0904867/96, издаден од ОВР - Вина на име Пановски Орце, ул. „Даме Груев“ бр 27, Вина (9180)

Пасош бр 0257573, издаден од УВР - Струмица на име Ангелов Васил, с. Турново бр 139, Струмица (9182)

- Пасош бр 765799/95, издаден од УВР - Скопје на име Ариф Асановски, с Трубареве ЖТН бб, Скопје (9184)
- Пасош бр 0712113 на име Заичевски Санте, с Терапи, Кочани (9192)
- Пасош бр 390163/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Велески Никола, ул "Ташко Караџа" бр 20, Скопје
- Пасош бр 787138/95, издаден од УВР - Скопје на име Демир Мемед, ул "Гвадалахара" бр 35, Скопје (9231)
- Пасош бр 667523/95, издаден од УВР - Куманово на име Тешевски Марјан, ул "Ц. Ђеѓиќ" бр 1, Куманово
- Пасош бр 523629/95, издаден од УВР - Скопје на име Имери Беким, ул "М. Митевски" бр 13/2-17, Скопје
- Пасош бр 923059/96, издаден од УВР - Скопје на име Суад Алими, с Сарај, Скопје (9244)
- Пасош бр 842956/96, издаден од УВР - Скопје на име Трајче Рунтев, ул "Р. Х. Панова" бр 2 б Скопје (9258)
- Пасош бр 1175371/99 на име Коџакиќ Мирајет, с Делогожда, Тетово (9299)
- Пасош бр 144663, издаден од УВР - Тетово на име Насим Асан, с Чelopeк, Тетово (9303)
- Пасош бр 0441795, издаден од ОВР - Дебар на име Маргарита Гражданин, Н Венец 1-15, Дебар (9307)
- Пасош бр 0713841, издаден од ОВР - Валанцово на име Танчева Милица, ул "Првомajsка" бр 26, Валанцово
- Пасош бр 440928 на име Синан Хусамедин, ул "Г. Делчев" бр 241, Охрид (9301)
- Пасош бр 135618/2000, издаден од УВР - Скопје на име Бенита Весел, ул "Гвадалахара" бр 71 а, Скопје (9330)
- Пасош бр 994075/97, издаден од УВР - Тетово на име Абазин Змет, с Чelopeк, Тетово (9336)
- Пасош бр 785654/95, издаден од УВР - Скопје на име Билана Маркова, ул "Н. Паранунов" бр 3/2, Скопје
- Пасош на име Даутисло Нисрет, с Дебреште, Прилеп
- Пасош бр 0311830, издаден од УВР - Прилеп на име Андоноски Злате, ул "Цане Конарец", Прилеп (9341)
- Пасош бр С 0000262, издаден од Министерство за надворешни работи - Скопје на име Дрогрешки Александар, бул "Ј. Сандански" бр 10/2-10, Скопје (9357)
- Пасош бр 924080/96, издаден од УВР - Скопје на име Амет Кемал, бул "Македонско Кос Бр. 3" бр 35, Скопје
- Пасош бр 954463/96, издаден од УВР - Скопје на име Хамиде Сефо, ул "А. Бујнов" бр 4/7, Скопје (9386)
- Пасош бр 92699/94, издаден од УВР - Скопје на име Трајановска Драгица, ул "Бутелска" бр 35а, Скопје
- Пасош бр 705266/96, издаден од УВР - Скопје на име Авдуш Бериша, ул "Х. Т. Карпош" бр 6, Скопје (9392)
- Пасош бр 198401/95, издаден од УВР - Тетово на име Фекрет Демири, с Шипковца, Тетово (9394)
- Пасош бр 1099208/98, издаден од УВР - Скопје на име Азем Дураку, с Рашче, Скопје (9395)
- Пасош бр 974362/96, издаден од УВР - Скопје на име Адеми Фатмир, с Сарај, ул "22" бр 63, Скопје (9397)
- Пасош на име Наумов Ристо, с Кравари, Битола (9457)
- Пасош на име Башким Узеири, ул "Железничка" бр 168, Охрид (9480)
- Пасош бр 2300330 на име Сеферин Нури, с Трново, Гостивар (9509)
- Пасош бр 1147269 на име Стаменков Перо, ул "Н. Карев" бр 59, Кочани (9532)
- Пасош бр 0951429 на име Тодев Гоце, с Оризари, Кочани (9536)
- Пасош бр 1052431, издаден од УВР - Охрид на име Корошкоска Верка, с Волино, Охрид (9556)
- Пасош бр 398822/94, издаден од ОВР - Струга на име Боровчански Драгомир, с Враништа, Струга (9562)
- Пасош на име Беким Хависе, Тетово (9577)
- Пасош на име Абазин Самет, Гостивар (9582)
- Пасош бр 908110/96, издаден од УВР - Скопје на име Пецев Љубе, ул "Рувелтова" бр 2/43, Скопје (9584)
- Пасош на име Илјази Нахил, с Градец, Гостивар (9585)
- Пасош бр 1029994/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Абедил Ајетин, ул "Томе Пуре" бр 24/7, Скопје (9597)
- Пасош бр 1172228, издаден од ГУВР - Скопје на име Зибер Беким, ул "М. Тито" - 6/19, с Сарај, Скопје (9625)
- Пасош 702698/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Садик Ерол, ул "Христофор Жефаровиќ" 3/9, Скопје
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Петровески Сашо Скопје (9306)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Николки Јулија, Скопје (9322)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Џевал Џафери, с Арачиново, Скопје (9329)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Боро Димитровски, Скопје (9332)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Поповски Бошко, Скопје (9333)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Чулевик Решад, Скопје (9334)
- Работна книшка, издадена од Прилеп на име Димески Видан, с Петовец, Скопје (9335)
- Работна книшка на име Велески Златко, Прилеп (9339)
- Работна книшка на име Змејска Светлана, с Сарајино, Тетово (9349)
- Работна книшка на име Јовановски Борче, ул "Карпош" бр 26, Тетово (9353)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Реџеп Мазлами, с Бојане, Скопје (9391)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Слободан Здравковик, Скопје (9393)
- Свидетелство за 8 одделение на име Здравески Звонко, с Ропотово, Прилеп (9342)
- Свидетелство на име Трајче Мигов, ул "Н. Карев" бр 78, Штип (9343)
- Свидетелство на име Јовановски Борче, ул "Карпош" бр 26, Тетово (9347)
- Свидетелство за 8 одделение на име Бесир Ајри, с Пирок, Тетово (9354)
- Свидетелство за 8 одделение на име Кубриџе Бекри, с Каменане, Тетово (9355)
- Свидетелство за 8 одделение на име Амет Зекири, Тетово (9356)
- Свидетелство, издадено од ОУ во с Групчин на име Шабани Буур, с Добарце, Тетово (9358)
- Свидетелство за 8 одделение на име Даути Севдалиџе, с Ново Село, Тетово (9359)
- Свидетелство за 6 одделение на име Фујувалин Нермина, с Водоврати, Велес (9361)
- Свидетелство на име Кариски Хајро, с Оризари, Велес (9362)
- Свидетелство за 2 година, издадено од Гимназија "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Рамадан Али, Скопје
- Диплома, издадена од Мед учил "Др Јован Калаузи" Битола на име Николовска Катерина, Ресен (9310)
- Здравствена легитимација на име Јачевски Светолик, с Барбарево, Штип (9345)
- Даночна картичка бр 0041382 на име АД "Југопромет" ДОО "Прехрана", Струмица (9312)
- Даночна картичка бр 502199 на име Димитровска Мирјана, ул "Мице Козар" бр 64, Прилеп (9338)
- Дозвола на сообраќаен пилот, Дозвола на професионален пилот прва класа, Дозвола на професионален пилот на хеликоптери, Службена легитимација, издадена од ДЦ В П-Скопје на име Дрогрешки Александар, бул "Ј. Сандански" бр 10/2-10, Скопје (9363)

Чекови од бр 3969193 до 3969195 од тековна сметка бр 8635630, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Никитов Златко, Скопје (9061)

Чекови бр 4931621 и 4931620 од тековна сметка бр 9234579 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓурѓица Гликова, Скопје (9172)

Чек бр 4864466, од тековна сметка бр 3407026 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Роза, Скопје (9191)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мемед Канитер с Слатино, Скопје (9175)

Работна книшка на име Недмедин Исуфи, с Оризаре Куманово (9136)

Работна книшка на име Трајковски Среќко, ул "Д Петров" бр 303, Куманово (9137)

Работна книшка на име Туле Мунир, Струга (9138)

Работна книшка на име Садедин Меминџоски, ул "Штипска" бр 6, Прилеп (9143)

Работна книшка на име Манасис Горан, с Ракитица Радовиш (9147)

Работна книшка на име Абдули Абдулкерем, Гостивар (9155)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Џафер Никочевски Скопје (9171)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Тоневски Јовица, Скопје (9181)

Работна книшка на име Митреска Љупка, с Света, Демир Хисар (9186)

Работна книшка на име Трпевски Тони, с Евла, Ресен (9190)

Работна книшка, издаден од Скопје на име Сефедин Селмани, Скопје (9190)

Работна книшка на име Артовски Миланко, Берово (9194)

Работна книшка на име Божица Илиевска, с Челопек, Куманово (9194)

Работна книшка на име Муртин Бајрам, Тетово (9197)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Китановски Ансел, с Марино, Скопје (9207)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Земен Мемеди, с Батиници, Скопје (9213)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Тоневски Јовица, Скопје (9214)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Тоневски Дејан, Скопје (9216)

Чековна картичка бр 52623-80, издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Верка Индовска, Скопје (9164)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Мопи Пијад" Скопје на име Богдановска Вателгина, Скопје (9173)

Свидетелство за 5, 6, 7, и 8 одделение, издадени од ОУ "Пирја" - Скопје на име Иса Елези, Скопје (9132)

Свидетелство за 8 одделение на име Тарис Албрим, Тетово (9139)

Свидетелство за завршено средно образование на име Мицески Своимир, ул "Будиман" бр 18 Прилеп (9140)

Свидетелство на име Муртеза Реденис, Канатларци Прилеп (9145)

Свидетелство за 7 одделение на име Караниќ Елдан, с Лажани, Прилеп (9146)

Свидетелство за 8 одделение на име Младеновски Скопје Штип (9148)

Свидетелство на име Амита Саније с Дејанште, Тетово (9150)

Свидетелство на име Арнани Ферат, ул "Охридска" бр 12 Тетово (9151)

Свидетелство на име Имери Рамије, с Непроштено, Тетово (9152)

Свидетелство на име Амдије Ѓединиќ, Слатина Тетово (9153)

Свидетелство за 4 година на име Бедети Ѓаме Гостивар (9177)

Свидетелство на име Димитри Иемине с Бузлукото Велес (9156)

Свидетелство на име Имери Неѓине, с Ступеница и Скопје (9180)

Свидетелство од 8 одделение на име Јакимовски Драги с Герман, Крива Паланка (9196)

Свидетелство за 4 одделение на име Алиега Македана с Лабуништа, Тетово (9172)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Др с Рашче - Скопје на име Осман Ханифе с Дејно Свилар Скопје (9202)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Дрита" - с Рашче - Скопје на име Ѓуреџи Елвије, с Рашче Скопје (9211)

Ученичка книшка, издадена од ОУ "11 Октомври" - Скопје на име Петров Глигор, Скопје (9135)

Диплома на име Матески Момчило, ул "Е. Кардељ" бр 622, Тетово (9199)

Даночна картичка бр 5030994103630, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Превоз на патници Фазли Кадри, Скопје (9123)

Даночна картичка бр 4030900309644, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Компанија Енис комерц - 95, Скопје (9188)

Даночна картичка бр 5030987133419, издадена од Управа за приходи - Скопје (9202)

Даночна картичка бр 4028994114944, издадена од Управа за приходи - Тетово на име Ненми Ѓутиф, с Слатино, Тетово (9215)

Даночна картичка бр 4030992130785, издадена од Управа за приходи - Скопје на име ПТН "Овал", Скопје (9217)

Чекови од бр 0010004492876 до 0010004492880, од тековна сметка бр 6339840, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Стојановски Спасо, ул "Благоја Паровиќ" бр 62-3/5, Скопје (9129)

Чекови на име Митевска Габриела, ул "Б Радичевски" бр 19 Куманово (9195)

Престанува со вршење на дејност, издадено од на име Автолимарски и лакерски сервис "Браќа", Скопје (9187)

Решение бр 25-512/97, издадено од Министерството за стопанство ПОЕ - Чаир на име Дејан Тодоровски Скопје (9173)

Решение бр 11-4525, издадено од Општина Чаир - Скопје на име Цветанка Велковска, Скопје (9178)

Чекови и чековна книшка на име Здравкова Сузана, ул "Д Петров" бр 9, с Н Село, Струмица (8325)

Чекови од бр 0010004484433 до 0010004484436 од тековна сметка бр 0003486216, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Весна Крчинска Скопје (9173)

Решение бр 11-3516, издадено од Министерството за стопанство - ПЕ - "Чаир" - Скопје на име Авдик Фахрудин, ул "Струмица" бр 8-1/1, Скопје (8516)

Чек бр 0110002909397 од тековна сметка бр 0011228117 издаден од Комерцијална банка АД - Скопје на име Панев Марица, Скопје (8715)

Чекови од бр 3982557 до 3982560 и 3982563, од тековна сметка бр 1180031, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богдановски Доце, Скопје (8740)

Работна книшка издадена од во Скопје на име Анифа Ѓатиџа, ул "С трапска" бр 5, Скопје (8730)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Ѓурмин Дилавер, Скопје (8731)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Алили Тефик, Скопје (8732)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Барам Исмаилов, Скопје (8746)

Восна книшка, издадена од Скопје на име Насер Цемаиловски, Скопје (8737)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение, издадени од ОУ "Кирил и Методи" Скопје на име Јовановска Луиза, Скопје (8710)

Свидетелство за 3 година, издадено од Трговско училиште - Скопје на име Емине Тифеки, Скопје (8719)

Диплома, издадена од УЦСО-Техничко училиште - Куманово на име Перик Марјан, ул "Д Влахов" бр 35, Куманово (8757)

Чекови од бр 4746411 до 4746418, од тековна сметка бр 13557041, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Виолета Јончевска, Скопје (8768)

Чекови од бр 4099051 до 4099055, од тековна сметка бр 11747159, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасовски Владо, Скопје (8898)

Чекови бр 881538, 881539 и 881540, од тековна сметка бр 2493790, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Доневски Милан, Скопје (9008)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Тасон Мустафа, Скопје (8756)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Рамковска Севим, Скопје (8758)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Лилјана Бибановска, Скопје (8762)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Красник Бесим, Скопје (8769)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Јоноски Марјан, Скопје (8770)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Таневска Емилија, ул "Ј Гагарин" бр 33/4, Скопје (8784)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Маслановски Сабри, с Арачиново, Скопје (8846)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Елица Хаџитракова, Скопје (8973)

Даночна картичка бр 5030997150087, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ТП Кафе бар "Формула", Скопје (8763)

Даночна картичка бр 5030989147352, издадена од Управа за приходи - Скопје на име СТД "Супер деликатес", Скопје (8765)

Пасош бр 927706 на име Нуредин Шабан, ул "И А Смок" бр 47, Гостивар

Пасош бр 1198098/99 на име Осман Муаметали, с Дебрење, Гостивар

Пасош бр 1148680, издаден од ОВР - Битола на име Зенета Рушитовска, с Кишава, Битола

Свидетелство на име Петковиќ Виктор на, ул "Вук Караџиќ" бр 20, Куманово

Пасош бр 1237358 на име Аса Аргтим, Дебар

Пасош бр 740524/95 на име Исмаил Бујар, ул "Мурат Бафтиџи" бр 108, Тетово

Пасош бр 1128041/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Цветановски Јовица, ул "Лука Геров" бр 3/5, Скопје

Пасош бр 0000093, издаден од ГУВР - Скопје на име Наков Штерјо, ул "Кукушка" бр 6, Скопје (9673)

Пасош бр 525581, издаден од УВР-Охрид на име Здравко Ангеловски, ул "В Питовевски" бр 10, Охрид (9802)

Пасош бр 440928 на име Синан Хусамедин, ул "Гоце Делчев" бр 241, Охрид

Пасош бр 0441795, издаден од ОВР - Дебар на име Маргарита Гражданин, ул "Н Венец" бр 1/15, Дебар

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СВЕТИЛКИ ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ – ВИСОК ДЕЛ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 5/2000 е Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.
- Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на светилки за објект, Правосудни органи – висок дел.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.
- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.
- Рок на важност на понудата 30 дена.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за набавка на светилки за објект Правосудни органи – висок дел.
- Опис, количество и технички карактеристики на набавката дадени се во тендерската документација. Тендерската документација може да се подигне во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на јавниот повик.
- Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација изнесува 700,00 денари и истиот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот).
- Единечни цени по позиции во денари (директно внесени во земената тендер документација).
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки.
- Начин на плаќање.
- Рок за испорака на светилките.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:
- Извод од регистрација на дејноста.
- Документ за бонитет издаден од носителот на платен промет (оригинален примерок или копија заверена од нотар).
- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).
- Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена на набавка со сите давачки 70 бода
- Начин на плаќање 20 бода
- Рок за испорака на светилките 10 бода

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок, а врз оригинална тендерска документација подигната

кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој содржи два затворени коверти. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да содржи ознака „Не отворај“ и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „Понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „Документација“ и точна адреса на испраќачот – понудувач.

– Понудата и придружната документација се доставуваат на адреса: Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 - II кат)

– Секој учесник може да учествува само со една понуда.
– Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката способност, нема да бидат разгледувани.

7. РОКОВИ

– Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.03.2000 година, во 8.30 часот во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, II кат, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛИФТОВИ ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ – ВИСОК ДЕЛ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

– Набавувач на јавниот повик бр. 6/2000 е Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.

– Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на лифтови за објект, Правосудни органи – висок дел.

– Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

– Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

– Рок на важност на понудата 30 дена.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за набавка на лифтови за објект Правосудни органи – висок дел.

– Опис, количество и технички карактеристики на набавката дадени се во тендерската документација. Тендерската документација може да се подигне во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен

простор на РМ Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на јавниот повик.

– Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација изнесува 700,00 денари и истиот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

– Име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот).

– Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки.

– Начин на плаќање.

– Рок на испорака.

– Рок за изведба.

– Гаранција и сервисирање.

– Кадровска и техничка опременост.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:

– Извод од регистрација на дејноста.

– Документ за бонитет издаден од носителот на платен промет (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

– Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

– Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– Вкупна цена на понудата во денари

со сите давачки 40 бода

– Начин и услови на плаќање 10 бода

– Рок за изведба 25 бода

– Гаранција и сервисирање 15 бода

– Кадровска и техничка опременост 10 бода

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок, а врз оригинална тендерска документација подигната кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој содржи два затворени коверти. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да содржи ознака „Не отворај“ и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „Понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „Документација“ и точна адреса на испраќачот – понудувач.

– Понудата и придружната документација се доставуваат на адреса: Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 - II кат)

– Секој учесник може да учествува само со една понуда.

– Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката способност, нема да бидат разгледувани.

7. РОКОВИ

– Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.03.2000 година во 10.00 часот во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, II кат, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2000
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КЛИМА КОМОРА СО СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА, КОНТРОЛА И НАДЗОР ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ – ВИСОК ДЕЛ**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 7/2000 е Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.
- Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на клима комора со систем за автоматска регулација, контрола и надзор за објект Правосудни органи – висок дел.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.
- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.
- Рок на важност на понудата 30 дена.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за набавка на лифтови за објект Правосудни органи – висок дел.
- Опис, количество и технички карактеристики на набавката дадени се во тендерската документација. Тендерската документација може да се подигне во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на јавниот повик.
- Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација изнесува 700,00 денари и истиот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот).
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки.
- Начин и услови на плаќање.
- Рок на испорака.
- Рок за изведба.
- Гаранција и сервисирање.
- Кадровска и техничка опременост.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:

- Извод од регистрација на дејноста.
- Документ за бонитет издаден од носителот на платен промет (оригинален примерок или копија заверена од нотар).
- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

– Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар)

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|---------|
| – Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки | 50 бода |
| – Начин и услови на плаќање | 10 бода |
| – Рок за изведба | 20 бода |
| – Гаранција и сервисирање | 10 бода |
| – Кадровска и техничка опременост | 10 бода |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок, а врз оригинална тендерска документација подигната кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој содржи два затворени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да содржи ознака „Не отворај“ и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „Понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „Документација“ и точна адреса на испраќачот-понудувач.

– Понудата и придружната документација се доставуваат на адреса: Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9 – Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кој ќе се одржи во просторите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 – II кат).

– Секој учесник може да учествува само со една понуда.

– Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката способност, нема да бидат разгледувани.

7. РОКОВИ

– Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.03.2000 година во 12.30 часот во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, II кат, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 7/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бр. 66, 91000, Скопје.

2 Предмет на ограничениот јавен повик број 7/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за плативи образци за потребите на Министерството за внатрешни работи за 2000 година

3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4 Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 31 од Законот за јавните набавки.

II СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1 Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара доставување на понуда

2. Понудувачите кои се занимаваат со соодветна стопанска дејност, односно печатење на образци со вградена заштита, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, расположлива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ за расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- документ за менаџерска способност;
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;
- документ за регистрација на дејноста;
- документ дека не е под стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документација изнесува 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и во едно до средствата за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб - Скопје.

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараната содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 8/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Ткаенина за изработка на кошули за Полиција во светло сина боја 24.000 метри во ширина 1,40 м. предвидени во Уредбата за униформа („Службен весник на РМ“ бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметан данок на промет.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи)

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 40 поени.
- цена 30 поени,
- начин на испорака 15 поени,
- рок на испорака 15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 17.03.2000 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 112-141

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 9/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Ткаенина за изработка на летни панталони и капи за Полиција во темно сина боја 11.000 метри во ширина 1,50 м. предвидена во Уредбата за униформа („Службен весник на РМ“ бр. 10/2000) и ткаенина за изработка на униформи за припадниците на Противпожарните единици во темно сина боја 3.500 метри во ширина 1,50 м. предвидена во Правилникот за условите за униформата („Службен весник на РМ“ бр. 44/94).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметан данок на промет.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи)

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---------------------|-----------|
| – квалитет | 40 поени, |
| – цена | 30 поени, |
| – начин на испорака | 15 поени, |
| – рок на испорака | 15 поени. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

– Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

– Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

– Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

– Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки,

преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 20.03.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

– Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

– Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

– Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 10/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Чевли плитки – 6.000 пара (5.700 машки и 300 женски) и чорапи кратки – 24.000 пара за Полиција предвидени во Уредбата за униформа („Службен весник на РМ“ бр. 10/2000) и чевли плитки – 900 пара, чорапи кратки – 3.600 пара и кошули со кратки ракави – 1.800 парчиња за припадниците на Противпожарните единици предвидени во Правилникот за условите за униформата („Службен весник на РМ“ бр. 44/94).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметан данок на промет.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи).

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|-----------|
| – квалитет | 40 поени, |
| – цена | 30 поени, |
| – начин на плаќање | 15 поени, |
| – рок на испорака | 15 поени. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 20.03.2000 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 11/2000**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1. Набавувач**

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ 66, 91000, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Униформа и делови од униформата за припадниците на Криминалистичка техника – 270 комплекта и тоа: панталони, џемпер, ветровка, капа зимска, кожни ракавици, длабоки чевли, ремен, кратка виндјакна, панталони – летни, маица со кратки ракави, капа летна (голф), плитки чевли, одело за заштита од дожд, гумени чизми, заштитен шлем, маркирно елече, работен мантил, работен комбинизон, заштитни ракавици, заштитни очила (со опис и технички карактеристики кои можат да се добијат на телефон 112-141).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

6. Набавката е делива.**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметан данок на промет.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи)

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржи-

ната на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---------------------|-----------|
| – квалитет | 40 поени, |
| – цена | 30 поени, |
| – начин на испорака | 15 поени, |
| – рок на испорака | 15 поени. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

– Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

– Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

– Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

– Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 21.03.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

– Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

– Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-55/2000**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-55/2000 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за: изведување на мониторинг систем за контрола на отпорот на изолација на статорските намотки во експлоатација на турбо и хидро генератори во системот на Електростопанство на Македонија, на база анализа на парцијалните празнења.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА – ИЗВЕДБАТА

2.1. Обемот на набавката се однесува на 5 (пет) турбогенератори и 13 (тринаесет) хидрогенератори, што е дадено во тендер документацијата.

2.2. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, кат 9, соба 1, од 8 до 9,30.

- 3 При подигање на Проектната документација понудувачот е должен да достави уплатница на вредност од 1.500,00 денари, уплатени на жиро сметка 40100 601-5312 со назнака за отворен повик бр. 01-55/2000 ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка

3 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот (изведувач) и евентуалните подизведувачи
- 3.2 Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката
- 3.3 Понудата треба да ги содржи сите единични и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата набавка, на паритет ДДУ Скопје
- 3.4 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање
- 3.5 Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите (до 20 дена за првата испорака.)
- 3.6 Понудата треба да има рок на важност
- 3.7 Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски или англиски јазик.
- 3.8 Контакт телефони: за технички дел 097 200 367, комерцијален дел 091 149-155

4 ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.
- Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за пратен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.
- Документот за бонитет треба да биде оригинален или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите нагледени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните набавки, (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).
- 4.3 Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:
- 4.3.1 Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид, во последните три години
- 4.3.2 Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи
- 4.3.3 Понудувачот треба да достави сертификат ИСО 9002 или подобар
- 4.4 Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

- 5.1 Квалитет, комплетност гарантни параметри 50 бода
- 5.2 Референтна листа 20 бода
- 5.3 Цена, начин и услови на плаќање 15 бода
- 5.4 Рок за изведба 10 бода
- 5.5 Обука на кадри и друго 5 бода

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки

- 6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда

- 6.3 Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

- 6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

- 6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 22.03.2000 година, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

- 6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-44/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Поднесувач на барањето е ЈП „ЕСМ“ - Скопје, Подружница РЕК „Осломеј“

- 1.1 Предмет на набавката е прибирање на понуди за реконструкција и замена на секундарен прегревач на парса, цевна група 271 по програма.

- 1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домаќини и странски правни и физички лица

- Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Обем на работите

- Програмата за реконструкција и замена на првиот степен од секундарниот прегревач на парса, цевна група 271, инсталиран во парниот котел на ТЕ Осломеј, понудувачите може да ја подигнат во Подружница РЕК „Осломеј“ - Осломеј, секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот во Комерцијална служба, тел: 095 258-885

3. Содржина на понудата

- Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот

- Понудата треба да ја содржи скупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДУ РЕК „Осломеј“ изразена во ГМ, а диногот на промет и услуга да биде изразен посебно како посебна позиција

- Понудата треба да го содржи начинот на плаќање

- Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на работите дадени во програмата

- Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите

- Понудата треба да има рок на важност

- Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка способност за извршување на работите

- Понудите со придружната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација

- 4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки

Домаќините понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

– цена на чинење	40 поени,
– гаранција за извршените работи	30 поени,
– рок на завршување на работите со динамика	20 поени,
– начина на плаќање	10 поени.

6. Начин и рок на доставување на понудата.

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ с. Осломеј.

6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.03.2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои не смеа да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/41 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје:

2. Предмет на набавката:

2.1. Масло за јадење рафинирано од сончоглед, во ПВЦ амбалажа, пак. 1/1 лит. 120.000 литри.

2.2. Мед цветен од 25 грама во ПВЦ фолија со термичко затворање. 10.000 кг.

2.3. Бараниот производ под реден бр. 2.1. во потполност да одговара на пропишаните усанси од член 16-23 од Правилникот за квалитетот на маслото за јадење, маслото од растително потекло, маргаринот, мајонезот и на нив сродни производи. Се бара гаранција на квалитетот на производот најмалку 1 година. Испораката на маслото за јадење е тромесечна франко магацин во гарнизон Скопје.

2.4. Бараниот производ под реден бр. 2.2. мора во потполност да одговара на пропишаните услови од член 13-25 од Правилникот за квалитетот на медот и другите производи од пчели. Се бара гаранција на квалитетот на производот најмалку 1 година. Испораката на медот

е тромесечна франко магацин до сите гарнизони во Р Македонија.

2.5. Можноост за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

3. Содржина на понудата

– цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената.

– начин и услови на плаќање,

– опис на квалитет и потекло на производот

– рок на испорака

– гаранција за квалитет од најмалку 12 месеци.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

– извод од регистрација на дејноста,

– документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр 32/98)

– изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

– техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смеа да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“ а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите се должни понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

– квалитет 20%

– цена 50%

– начин и услови на плаќање 10%

– рок на испорака 10%

– техничко-технолошки можности за производство-испорака 10%

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 22.03.2000 година со почеток во 12.00 часот во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб., Скопје.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091 28 21 58, 28 21 52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-2/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕГХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје – Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-2/2000 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изградба и реконструкција на јавно осветлување и реконструкција и дислокација на НН електрични мрежи на подрачјето на град Скопје во текот на 2000 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката.

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара дополнителна понуда за изградба и реконструкција на јавно осветлување и реконструкција и дислокација на НН електрични мрежи на подрачјето на град Скопје во текот на 2000 година, согласно Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје за 2000 година и Програмата за користење на средства од употреба на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје за 2000 година, според динамика утврдена од набавувачот – Град Скопје.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавните набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет, расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, достапно искуство (референтна листа), стручен кадар (квалификација и број), за извршување на набавката;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста;
- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот-корисник на услугата, Град Скопје – Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни пояснувања можете да добиете на тел 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/00
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ СО
КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ НА НАДГРАДБА И
АДАПТАЦИЈА НА НАДЗОРНИШТВО
ВО РЦ ТЕТОВО**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Опремање со канцелариски мебел на надградба и адаптација на надзорништво во РЦ Тетово.

1.3. Вид и количина: Опремање со канцелариски мебел по спецификација и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата бр. 35 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

– цена	60%
– бонитет	10%
– рок на изведба	4%
– начин на плаќање	10%
– референтна листа	8%
– кадровска опременост	4%
– техничка опременост	4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 17.03.2000 година до 12.00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-но на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски (и ДДВ).

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-лот

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет; од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 17.03.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 17.03.2000 година во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 132-354; 141-177

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Царинската управа на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик број 1/2000 е Царинската управа на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13.

2. Предмет на набавката:
– 10 (десет) нови патнички автомобили, 1.9, дизел, со 5 врати.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена изразена во денари, без царина и данок на промет;
- квалитет и стандард;
- рок и место на испорака;
- рок и начин на плаќање;
- рок на важност на понудата (кој не може да биде помал од 36 дена).

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. цена – 40 поени;
2. рок и место на испорака – 30 поени;
3. квалитет – 20 поени;
4. рок и начин на плаќање – 10 поени.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудите да се достават на адреса: Царинска управа на Република Македонија ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 – Скопје, по пошта или преку архива или со предавање на комисијата на набавувачот на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

Понудата да се достави во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, согласно член 54 од Законот за јавните набавки.

Придружната документација се доставува во оригинал или заверен препис од надлежен орган и истата, согласно член 22 и 24 од Законот за јавните набавки, мора да содржи:

- документ за бонитет од носителот на платниот промет;
- извод од судска регистрација;
- доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес на ликвидација;
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност.

Понудата и придружната документација, согласно член 53 од Законот за јавните набавки, се испраќаат во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени и запечатени коверти од кои едниот ја содржи понудата со финансиската документација и ја носи ознаката „понуѓа“, а другиот ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудите кои се испратени спротивно на член 53 од Законот за јавните набавки, како и доставените понуди кои не ги содржат бараните податоци и документи, ќе бидат исклучени од јавното отворање и нема да влезат во постапката на одлучување.

РОКОВИ

1. Јавното отворање на понудите во присуство на претставниците на понудувачите ќе се изврши во просториите на Царинската управа на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13.

ски бр 13 - Скопје, со почеток во 10 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или во празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

2. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите се должни на Комисијата да и достават писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

3. Понудите што ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање, ќе се сметаат за задоцнети, нема да се отвораат и ќе се вратат на понудувачот.

Набавувачот може да побара од понудувачите да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефонот (091) 116-188.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја

ОБЈАВУВА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1999 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец декември 1999 година изнесува 10126 денари.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
501. Одлука за разрешување на вршителот на должноста директор на Агенцијата за разузнавање	799
502. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање	799
503. Одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија	799
504. Одлука за помилување на осудени лица	799
505. Одлука за изменување на Одлуката за определување на мрежата на ветеринарните друштва	799
506. Одлука за донесување на Национална одредувачка програма за сточарството во Република Македонија за периодот од 2000 до 2009 година	800
507. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Бурунди	800
508. Одлука за продажба на државниот капитал во АД за производство на пиво и безалкохолни пијалаци Битола	800
509. Одлука за продажба на државниот капитал во Рудници и индустрија за никел, челик и антимон „ФЕНИ“ - Кавадарци	800
510. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисија за хартии од вредност	801
511. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 2000 година	801
512. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	802
513. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	802
514. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	803
515. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	804
516. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за обнова и развој	804
517. Решение за разрешување од должноста извршен директор на Агенцијата за обнова и развој	804
518. Правилник за формата и содржината на акотативна годишна пријава на данокот на додана вредност	804
519. Правилник за измена на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додана вредност	808
520. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка	809
521. Правилник за начинот на вршење преглед на стоки, начинот на земање мостри на стоки и висината на трошоците на постапката за земање мостри	901
522. Правилник за посебни правила и начинот на определување на царинската вредност	909
523. Правилник за формата содржината и начинот на водење на евиденција во царинските склади	937
524. Правилник за начинот на издавање и употреба на уверение за распоредување на стоки според царинската тарифа	940
525. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност	944
526. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	945
Исправка на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи	945
Исправка на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија	945
Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец декември 1999 година	990

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

- Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29

Директор и одговорен уредник Марија Лелокни.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.